

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2020 бр.1
31 Јануари 2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2020 бр.1

31 Јануари 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KH - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2020 бр.1, 31 Јануари 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... **2 – 113**

Национални патенти

3 – 4

ПРЕГЛЕДИ

5

Промени, Спојување, Престанок

6 – 8

Меѓународни патенти

9 – 98

ПРЕГЛЕДИ

99 – 113

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... **114 – 271**

Пријави на Трговски Марки

115 – 154

ПРЕГЛЕДИ

155 – 159

Решенија на Трговски Марки

160 – 257

ПРЕГЛЕДИ

258 – 253

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

254 – 271

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... **272 – 272**

Пријави на Индустриски дизајн

273 – 281

ПРЕГЛЕДИ

282

ЗАСТАПНИЦИ

..... **283**

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)


(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **B 0100 00/00, C 01G 23/00**(11) **9903**(13) **A**(21) **2018/863**(22) **22/10/2018**(45) **31/01/2020**(30) **П20180863 22/10/2018 МК**(73) **Јаковски Владимир ул. Кеј 13****Ноември, бр.20/7, Скопје, МК**(72) **Јаковски Владимир**(54) **ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТИТАН**

(57) Технологија за добивање на титан од сировини во облик на земји и песоци богати со титан. Оваа технологија е прилагодена за обработка на ваквите сировини, кои обично

се сретнуваат во вулканските подрачја, или во талозите покрај термоминералните извори. Карактеристично за оваа технологија е што за преработка на сировините се користат хемиски и електрохемиски методи. Конечниот производ е во облик на титанов nano прашок, кој се користи за различни цели во машинството, металургијата, хемиската индустрија итн. Технологијата овозможува добивање и на други титанови соединенија кои најчесто се користат во пракса, како: титанов диоксид (TiO_2) или титанов тетрахлорид (TiCl_4).



Ст. 1

Потпис:
Јаковски Вла.

(51) **H 01L 31/00**(11) **9904**(13) **A**(21) **2018/864**(22) **22/10/2018**(45) **31/01/2020**(30) **П20180864 22/10/2018 МК**(73) **Јаковски Владимир ул. Кеј 13****Ноември бр. 20/7, Скопје, МК**(72) **Јаковски Владимир**(54) **УРЕД ЗА КОМБИНИРАНО****АКУМУЛИРАЊЕ НА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА**

(57)

Уред за комбинирано акумулирање на сончевата енергија која се претвара во топлинска енергија и го загрева воздухот, водата и опеката на уредот. Составните делови на уредот се поставени во три нивоа:

Во долниот дел е сместен резервоар од специјална опека, низ која струи топол воздух. Во средина на уредот се наоѓа специјален шуплив сад изолиран со топол воздух, во кој се загрева и искористува врела вода,


Во горниот дел од уредот е сместен резервоар со вода која испарува под дејство на рефлектираните сончеви зраци од параболичен рефлектор.

Особени карактеристики на овој уред се:

Можноста за искористување на три вида загреани медиуми - вода, топол воздух и водена пареа,

Акумулираната топлинска енергија може да се искористи во подолг временски период, отколку кај постоечките колектори на сончева енергија.

Со тоа во знатна мера се зголемува коефициентот на искористување на сончевата енергија што паѓа врз уредот.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C01G23/00	8B010000/00	9903	P
8B010000/00	8B010000/00	9903	P
8H01L31/00	8H01L31/00	9904	P

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Јаќовски Владимир	B 0100 00/00	МК/P/2018/0863	A
Јаќовски Владимир	C 01G 23/00	МК/P/2018/0863	A
Јаќовски Владимир	H 01L 31/00	МК/P/2018/0864	A



ПРЕНОС

(11) **3033**

(73) **BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New Jersey, US**

(11) **5018**

(73) **Novartis AG 4002 Basel,, CH**

(11) **5944**

(73) **BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New Jersey, US**

(11) **6894**

(73) **BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New Jersey, US**

(11) **9019**

(73) **Glock Ökoenergie GmbH Benegerstr.1 9112 Griffen , AT**

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ

(11) **6090**

(73) **BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 3239 Satellite Blvd.,Duluth, GA 30096, US**

СПОЈУВАЊЕ

(11) **5018**

(73) **Alcon Research, LLC 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134, US**

ПРЕСТАНОК

(11) **850**

(73) **Agouron Pharmaceuticals , Inc., and CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LTD 10777 Science Center Drive, San Diego, California 92121, US and Sardinia Street, London WC2A 3NL, United Kingdom , United Kingdom , UK**

(11) **1037**

(73) **Igeneon Krebs-Immuntherapie Forschungs-und Entwicklungs-AG Bruner Strasse 59, 1230 Wien, AT**

(11) **1197**

(73) **Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

(11) **1186**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **1283**

(73) **H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK**

(11) **1614**

(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc. 55 Corporate Drive, Bridgewater, NewJersey 08807, US**

(11) **1677**

(73) **NORGINE B.V. Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL**

(11) **1678**

(73) **NORGINE B.V. Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL**

(11) **1916**

(73) **Amarin Neuroscience Limited Stirling FK7 9JQ, GB**

(11) **2030**

(73) **Bayer Healthcare LLC 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US**

(11) **2287**

(73) **Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **2466**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **3606**



(73) ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98102, US

(11) 3594

(73) Bayer Healthcare LLC 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US

(51) **C 07J 1/00, C 07J 7/00, C 07J 51/00, C 07J 41/00**

(11) **9957**

(13) T1

(21) **2018/326**

(22) 23/04/2018

(45) 31/01/2020

(30) HUP1300722 16/12/2013 HU

(96) 15/12/2014 EP14833541.7

(97) 07/02/2018 EP3083655

(73) **Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, HU**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CSÖRGEI, János; HORVÁTH, Anita;


SÁNTA, Csaba; MAHÓ, Sándor; BÉNI, Zoltán

and HORVÁTH, János

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 19-НОРПРЕГН-4-ЕН-3,20-ДИОН-17.АЛФА.-ОЛ (ГЕСТОНОРОН) И ПОСРЕДНИЦИ ЗА ИСТИОТ**


(57) 1 Процес за синтезата на (17 α)-17-ацетил-17-хидрокси-естр-4-ен-3-он со

формула (I)



(I)

што се карактеризира со подложување на реакција на соединението со формула (II)



(II)

со 1,5-10 mol еквивалент на метил литиум во присуство на заменет 1,2-диамино-етан во солвент од типот на етер или формалдехид диацетал или мешавина од тоа на температура помеѓу -78° и -10°C, потоа подложување на реакција на заштитениот имин дериват добиен како посредник со минерални киселини или јаки органски киселини на температура помеѓу 0°C и точката на вриење на применетиот органски солвент.

има уште 19 патентни барања

(51) **A 47C 27/14, A 47C 27/06**

(11) **9899**

(13) T1

(21) **2018/1044**

(22) 12/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) BE20150005050 03/02/2015 BE

(96) 28/01/2016 EP16707371.7

(97) 12/09/2018 EP3253258

(73) **Romerika NV Hoogstraat 18 Willemstad, Curaçao, XX**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) POPPE, Willy


(54) **ЦИЛИНДРИЧНО ПЕНЕСТО ТЕЛО, НЕГОВА УПОТРЕБА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТОТО**

(57) 1 Цилиндрично пенесто тело (1) со централна празнина (9), при што пенестото тело (1) е формирано со закривена флексибилна пенеста пена (2) на која два спротивни краја (3) се прицврстени заедно, каде што пенестото тело има висина (H), каде што лентата 2 има должина (L), висина (h) и ширина (b), каде што после формирање на пенестото тело (1) надолжната насока (L) на лентата 2 е насоката на висината (H) на пенестото тело (1), каде што пенестото тело (1)

има надворешност (5) и внатрешност (8),
назначено со тоа, што пенестото тело (1) е
обезбедено на неговата надворешност (5) со
два или повеќе жлебови (7) кои се протегаат
над висината (H) на пенестото тело (1) и кои го

засекуваат пенестото тело (1) само во дел од
растојанието помеѓу надворешноста (5) и
внатрешноста (8).


има уште 12 патентни барања



Нацрт 1

(11) **9900** (13) T1
(21) **2018/1045** (22) 12/12/2018
(45) 31/01/2020
(30) US201261712924P 12/10/2012 GB
(96) 11/10/2013 EP13780099.1
(97) 05/12/2018 EP2906248
(73) **MedImmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB**
(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **HOWARD, Philip Wilson**
(54) **ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И НИВНИ
КОЊУГАТИ**
(57) 1 Соединение кое е В:



и нивни соли и солвати.
има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/7048, A 61P 3/10, A 61P 13/12**
(11) **9901** (13) T1
(21) **2018/1046** (22) 12/12/2018
(45) 31/01/2020
(30) CA20132812519 10/04/2013 CA;
US201361808804P 05/04/2013 US and
US201361908991P 26/11/2013 US
(96) 03/04/2014 EP14715578.2

(97) 14/11/2018 EP2981271
(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE**
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија**
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) **BROEDL, Uli; VON EYNATTEN, Maximilian;
MACHA, Sreeraj and WOERLE, Hans-Juergen**

(54) ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ НА ЕМПАГЛИФЛОЗИН

(57) 1 Емпаглифлозин за употреба во постапка за лекување на преддијабетес, тип 1 или тип 2 дијабетес мелитус кај пациент или за подобрување на гликемична контрола кај пациент со преддијабетес, тип 1 или тип 2 дијабетес мелитус којшто содржи

администрирање на емпаглифлозин кај пациент, кадешто пациентот има просечно бубрежно оштетување или стадиум 3 на хронична бубрежна болест (СКД) или кадешто проценетиот гломеруларен филтрационен степен на пациентот (eGFR) е ≥ 30 ml/min/1.73 m² и < 60 ml/min/1.73 m².
има уште 14 патентни барања

Таб.1А

	Patients with mild renal impairment (eGFR ≥ 60 to < 90 ml/min/1.73 m ²)			Patients with moderate renal impairment (eGFR ≥ 30 to < 60 ml/min/1.73 m ²)	
	Placebo (n=95)	Empagliflozin 10 mg (n=98)	Empagliflozin 25 mg (n=97)	Placebo (n=187)	Empagliflozin 25 mg (n=187)
HbA_{1c} (%)					
Baseline† (SE)	8.09 (0.08)	8.02 (0.09)	7.96 (0.07)	8.04 (0.06)	8.03 (0.06)
Change from baseline at week 24 (SE)	0.06 (0.07)	-0.46 (0.07)	-0.63 (0.07)	0.05 (0.05)	-0.37 (0.05)
Difference vs placebo (95% CI)		-0.52 (-0.72, -0.32)***	-0.68 (-0.88, -0.49)***		-0.42 (-0.56, -0.28)***
Patients with HbA _{1c} $\geq 7.0\%$ at baseline [§] who reached HbA _{1c} $< 7.0\%$ at week 24, n (%)	6 (6.7)	16 (17.0)	22 (24.2)	14 (7.9)	21 (12.0)
Odds ratio vs placebo		2.65	4.46**		1.82
FPG (mg/dL)					
Baseline (SE)	144.78 (3.90)	145.96 (3.40)	148.44 (3.47)	143.78 (3.62)	142.76 (2.67)
Change from baseline at week 24 (SE)	5.67 (3.50)	-13.88 (3.44)***	-18.08 (3.47)***	10.16 (2.80)	-9.26 (2.82)***

(51) A 61F 13/20, A 61F 13/38, A 61F 13/36**(11) 9902****(13) T1****(21) 2018/1047****(22) 12/12/2018****(45) 31/01/2020****(30) PT20140107891 17/09/2014 PT****(96) 24/08/2015 EP15777736.8****(97) 31/10/2018 EP3193800****(73) Bastos Viegas S.A. 4560-164 Guilhufe - Penafiel, PT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VIEGAS NIETO GUIMARÃES, Luis Salvador**(54) ХИРУРШКИ ТАМПОН СОСТАВЕН ОД НЕТКАЕН МАТЕРИЈАЛ И ТЕКСТИЛНА ПОЛИМЕРНА МРЕЖА**

(57) 1 Хируршки тампон кој што содржи во својот состав,

а) два или повеќе надворешни слоеви од неткаен материјал;

б) внатрешен слој од текстилна полимерна мрежа која што содржи полимер селектиран од:


i. еластан;

ii. полиамид; и

iii. полиамид и полиестер;

iv. полиамид и памук.

има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **H 04N 19/109, H 04N 19/136, H 04N 19/6H 04N 19/19, H 04N 19/176**

(11) **9905**

(13) T1

(21) **2018/1048**

(22) 13/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201161534499P 14/09/2011 US

(96) 14/09/2012 EP12831777.3

(97) 12/12/2018 EP2744204

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena; CHEN, Jianle and HAN, Woo-jin

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЧКА ЕДИНИЦА (ПЕ) ВРЗ ОСНОВА НА НЕЈЗИНА ДИМЕНЗИЈА**

(57) 1 Постапка за декодирање видео, постапката содржи:
добивање (2810), врз основа на димензија на постојна единица за предвидување, информација начин за предвидување на движење кој укажува на начин за предвидување

на движење применет кон постојната единица за предвидување од помеѓу ненасочен начин за предвидување на движење и двонасочен начин за предвидување на движење (дво предвидувачки начин), каде што ненасочениот начин за предвидување на движење еден L0 начин на предвидување и L1 начин на предвидување;


одредување (2820), на начин за предвидување на движење применет кон постојната единица за предвидување од L0 начинот на предвидување, L1 начинот на предвидување и двонасочниот начин врз основа на информација за начинот на предвидување на движењето на постојната единица за предвидување;

изведба (2830), врз основа на одредениот начин за предвидување на движење, компензација на движење на постојната единица за предвидување со употреба на предвидувачки вредности на постојната единица за предвидување, се карактеризира со тоа што изведбата на компензација на движење на постојната единица за предвидување содржи:

одредување на локација (XY1) со X1 еднаков на $N + 1/4$ и Y1 еднаков на $M + 1/4$, каде што N и M се цели броеви, на прв под-пиксел во референтна рамка на постојната единица за предвидување индицирана со помош на вектор на движење од постојната единица за предвидување, каде што референтната рамка на постојната единица за предвидување е добиена во согласност со одредениот начин на предвидување на движење,

генерирање на вредност на пиксел од првиот под-пиксел со употреба на под-пиксел лоциран на горна странична локација (X2, Y2) со X2 еднаков на $N + 1/4$ и Y1 еднаков на M, од првиот под-пиксел, и добивање на вредности на предвидување на постојната единица за предвидување вклучувајќи ја и генерираната вредност на пикселот од првиот под-пиксел.
има уште 1 патентни барања

Слика 1



(51) **A 01K 67/027, C 12N 5/071**

(11) **9906**

(13) T1

(21) **2018/1049**

(22) 13/12/2018

(45) 31/01/2020

(96) 20/02/2015 EP15305265.9

(97) 17/10/2018 EP3059307

(73) **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) and Université de Nantes 75013 Paris, FR and 44000 Nantes, FR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NGUYEN, Tuan Huy and FOURRIER, Angélique

(54) **УПОТРЕБА НА ЛАМИНИН ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА ПЛУРИПОТЕНТНИ КЛЕТКИ ВО КЛЕТКИ ОД РОДОТ ХЕПАТОЦИТИ**

(57) 1 Употреба ин витро на човечки ламинин (LN) како матрица за хепатитична диференцијација.

има уште 10 патентни барања



(51) В 01D 46/24, В 01D 53/94, В 01J 35/00, В 01J 23/63, В 01J 23/58, В 01J 35/02, В 01J 37/02, В 01J 35/10, F 01N 3/035, F 01N 3/10, F 01N 3/08, F 01N 3/20

(11) 9907

(13) T1

(21) 2018/1050

(22) 13/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US20100325478P 19/04/2010 US;
US20100386997P 27/09/2010 US and
US201113087497 15/04/2011 US

(96) 19/04/2011 EP11772524.2

(97) 31/10/2018 EP2561195

(73) **BASF Corporation and BASF SE**
Florham Park, NJ 07932, US and 67056
Ludwigshafen am Rhein, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SIEMUND, Stephan; SIANI, Attilio; ARNOLD, Mirko and WASSERMANN, Knut

(54) **СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ НА ГАСОВИ ОД БЕНЗИНСКИ МОТОР КОИ ШТО ИМААТ ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ НА БЕНЗИН**

(57) 1 Систем за третирање на емисии сместен зад моторот со директно вбригување на бензин за третирање на проток на издувни гасови кои што содржат јагледовороди, јаглерод монооксид, азотни оксиди и честички, при што системот за третирање на емисии содржи каталитички филтер за честички кој што содржи:


каталитички материјал за тронасочна конверзија (TWC) кој што е обложен на или во рамките на филтерот за честички со сид за проток кој што има необложен дел со порозност од најмалку 55%;

каде што каталитичкиот филтер за честички има обложен дел со порозност која што е во рамките на 7% од необложениот дел со порозност на филтерот за честички, што се карактеризира со тоа што филтерот за честички има дистрибуција на големината на порите со два различни врвови кои што имаат

прва средна големина на пората во опсег од 10-30 μm и втора средна големината на пората во опсег од 31-100 μm и

каталитичкиот материјал за TWC има дистрибуција на големина на честички со два различни максимуми, така што првата група на честички има прва големина на честички d_{90} во опсег од 1 до 7,5 μm , а втората група на честички има втора големина на честички d_{90} во опсег од 7,6 μm до 100 μm .

има уште 4 патентни барања



(51) C 07K 16/00, C 07K 16/28, A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 31/4545, A 61K 31/437, A 61K 33/24, A 61P 35/00

(11) 9909

(21) 2018/1051

(13) T1

(22) 14/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201261728912P 21/11/2012 US;

US201361782550P 14/03/2013 US;

US201361809541P 08/04/2013 US;

US201361864717P 12/08/2013 US and

US201361892797P 18/10/2013 US

(96) 21/11/2013 EP13856592.4

(97) 10/10/2018 EP2922872

(73) Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) SCHUURMAN, Janine; PARREN, Paul; CHIU, Mark; MOORES, Sheri and NEIJSEN, Joost

(54) **БИСПЕЦИФИЧНИ EGFR/C-MET АНТИТЕЛА**

(57) 1 Исолирано биспецифично (с-Met) антитело специфично за рецептор на епидермален фактор на раст (EGFR)/рецептор

на фактор на раст на хепатоцити, кое содржи:

- а) прв тежок синцир (HC1) кој содржи константен домен 3 на HC1 (HC1 CH3) и варијабилан регион 1 на HC1 (VH1);
- б) втор тежок синцир (HC2) кој содржи константен домен 3 на HC2 (HC2 CH3) и варијабилан регион 2 на HC2 (VH2);
- с) прв лесен синцир (LC1) кој содржи варијабилан регион 1 на лесен синцир (VL1); и
- д) втор лесен синцир (LC2) кој содржи варијабилан регион 2 на лесен синцир (VL2), при што VH1 и VL1 се спојуваат за да создадат

прво место за врзува на антигени кои сепцифично ги врзува с-Met, HC1 содржи најмалку една замена во HC1 CH3 и HC2 содржи најмалку една замена во HC2 CH3, и замена во HC1 CH3 и замена во HC2 CH3 која се појавува на различни положби на остатоци на аминокиселини, коганумерирањето на остатоци е во согласност со индексот на ЕУ, при што VHVLVH2 и VL2 по ред содржат секвенци на аминокиселини SEQ ID NOs: 189, 190, 193 и 194.

има уште 14 патентни барања

Слика 1A.

SEQ ID NO:		
18	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-HGFTDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	(60)
19	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-RDQDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
20	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-GDHFDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
21	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-HGFTDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
22	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-YADLDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
23	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-GDHFDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
24	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-DLGDHFDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
25	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-WAFYDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
26	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-WAFYDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
27	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-WAFYDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
28	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-YADLDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
107	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-HGFTDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
108	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-WAFYDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
109	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-WAFYDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	
110	LPAPKMLVSEVTEDSLRLSWDP-HGFTDQFLIQYQSEKVGAEINLTPGSESYDLTG	

18	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	(94)
19	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
20	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
21	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
22	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
23	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
24	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
25	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
26	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
27	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
28	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
107	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
108	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
109	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	
110	LKPGTEYTVSIYGVHNVYKDTNMRGIPLSAEFTT	

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 35/00

(11) 9922

(13) T1

(21) 2018/1052

(22) 14/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201462073325P 31/10/2014 US

(96) 26/10/2015 EP15837091.6

(97) 24/10/2018 EP3212629


(73) Genoscience Pharma SAS 10, rue d'Iena
13006 Marseille, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) BASSISSI, Firas; BERET, Antoine; BRUN, Sonia; COURCAMBECK, Jérôme; DUBRAY, Clarisse; NICOLAS, Gregory and HALFON, Philippe

(54) СУБСТИТУИРАН 2,4 ДИАМИНО-ХИНОЛИН КОЈ СЛУЖИ КАКО НОВИ АНТИКАНЦЕРОГЕНИ АГЕНСИ

(57) 1 Соединение со формула (I)



Каде што R₁ е избран од C₆-C₁₀ арил заменет или незаменет со R₉; хетероарилен прстен со од 5 до 8 членови кој се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S, заменети или незаменети со R₉; фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми избрани од O, N и S и кои сочинуваат најмалку 2 јаглородни атоми заменети или незаменети со R₉;

□ L_w е избран од евентуално заменет (C₁-C₁₀) алкил; (C₁-C₁₀) алкил линеарен или разгранет, заменет со R₄; евентуално заменет (C₃-C₁₀) циклоалкил; евентуално заменет (C₅-C₁₀) циклоалкенил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкенил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкинил; C=O; SO₂; (C=O)-NR₈; (C=O)-O; (C=O)-O-(C₁-C₄)алкил; SO₂-NR₈; NR₈; каде што R₄ е избран од H; евентуално заменет (C₁-C₁₀) алкил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкенил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкинил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) циклоалкил; евентуално заменет (C₅-C₁₀) циклоалкенил; евентуално заменет (C₈-C₁₀) циклоалкинил; евентуално заменет (C₆-C₁₀) арил; хетероарилен прстен со од 5 до 8 членови или фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми избрани од O, N и S и кои се состојат од најмалку 2 јаглородни атоми заменети или незаменети со една или повеќе групи на супституенти независно избрани од водороден, халоген атом, (C₁-C₁₀) алкил заменет со еден или повеќе халогени атоми, (C₁-C₁₀) алкокси,

хидроксил, циано, нитро, карбокси, NR₈R₈', прстен со од 4 до 9 членови, заситени или незаситени, а кој се состои од 2 или до 3 хетероатоми независно избрани од O, N и S;

□ R₂ е избран од NR₅R₆;

□ R₃ е избран од водороден атом; халоген атом; (C₁-C₁₀) алкил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, хидроксил, алкокси, -NR₅R₆; (C₂-C₁₀) алкенил; (C₂-C₁₀) алкинил; (C₃-C₁₀) циклоалкил; (C₅-C₁₀) циклоалкенил; (C₈-C₁₀) циклоалкинил; (C₁-C₁₀) алкокси; хидроксил; нитро; циано; NR₅R₆; O-(R₇); (CO)-O-R₇; (CO)-NR₅R₆; O-(CO)-R₇; O-(CO)-NR₅R₆; NR₅-(CO)-R₇; NR₅-(CO)-OR₇; NR₅-(CO)-NR₅R₆; -(O-CH₂CH₂)_m-OR₁₁; -(O-CH₂CH₂)_m-NR₁₁R₁₁'; SO₂-R₇; NR₅-SO₂-R₇; SO₂-NR₅R₆; NR₅-(C₂-C₆)-алкил-NR₅R₆; евентуално заменет арил; евентуално заменет бензил; евентуално заменет хетероарил од прстен со од 5 до 8 членови кој се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S; евентуално заменет фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми избрани од O, N и S, а кој се состои од најмалку 2 јаглородни атоми; евентуално заменет хетероциклилен прстен со од 4 до 9 членови, заситени или незаситени, сочинет од 2 или до 3 хетероатоми независно избрани од O, N и S;

□ R₅ и R₆ се независно избрани од водород; евентуално заменет (C₁-C₁₀) алкил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкенил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) алкинил; евентуално заменет (C₃-C₁₀) циклоалкил; евентуално заменет (C₅-C₁₀) циклоалкенил; евентуално заменет (C₈-C₁₀) циклоалкинил; 15 (CO)-R₇; а (CO)-OR₇; (CO)-NR₈R₈'; SO₂R₇; SO₂-NR₈R₈'; (C₁-C₁₀) алкил заменет со NR₈R₈'; (C₃-C₁₀) циклоалкил заменет со NR₈R₈'; евентуално заменет арил; евентуално заменет

бензил; евентуално заменет хетероарилен прстен со од 5 до 8 членови кој се состои од 2, или 3 хетероатоми избрани од О, N и S;

□ R7 и R7' се независно избрани од водород; евентуално заменет (C1-C10) алкил; евентуално заменет (C3-C10) алкенил; евентуално заменет (C3-C10) алкинил; евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил; евентуално заменет (C5-C10) циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10) циклоалкинил; 25 C1-C10 линеарен или разгранет алкил заменет со NR8R8'; евентуално заменет (C6-C 10) арил, евентуално заменет бензил, евентуално заменет хетероароматичен прстен со од 5 до 8 членови кој се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S;

□ R8 и R8' се независно избрани од водород; евентуално заменет (C1-C10) алкил; евентуално заменет (C3-C10) алкенил; евентуално заменет (C3-C10) алкинил; евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил; евентуално заменет (C5-C10) циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10) циклоалкинил; или R8 и R8' е врзан со азотниот атом со кој се ковалентно поврзани за да формираат хетероциклична група која формира прстен од 4 до 9 членови и кој може да содржи дополнителни 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S;

□ R9 е независно избран од водород; халоген атом; евентуално заменет (C1-C10) алкил; (C1-C10) алкил, линеарен или разгранет, заменет со еден или повеќе халогени атоми, хидроксил, алкокси; евентуално заменет (C2-C10) алкенил; евентуално заменет (C2-C10) алкинил; евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил; евентуално заменет (C5-C10) циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10) циклоалкинил; евентуално заменет (C1-C10) алкокси; хидроксил; нитро; циано;

NR5R6, (CO)-R7; (CO)-O-R7; (CO)-NR5R6; (CO)-NR5R5; O-(CO)-NR3R6; NR5-(CO)-R7; NR5-(CO)-OR7; NR5-(CO)-NR5R5; SO2R7; NR5-SO2R7; SO2NR5R6; (C1-C10) алкил заменет со NR5R6; NR5-(C2-C10)-алкил-NR5R6; -(O-CH2CH2)-m-OR11; -(OCH2CH2)m-NR11R11; евентуално заменет (C6-C10) арил; евентуално заменет бензил; евентуално заменет хетероарилен прстен со од 5 до 8 членови, а кој се состои од 1, 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S; евентуално заменета хетероциклична група која формира прстен со од 4 до 9 членови, а кој може да содржи 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S; - NR5R10; -O-R10;

• R10 е независно избран од водород; (C6-C12)-арил заменет или незаменет со R12; бензил заменет или незаменет со R12; хетероарилен прстен со од 5 до 8 члена, а кој се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S заменети или незаменети со R12; фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 2, 3, 4 хетероатоми избрани од О, N и S и содржејќи најмалку 2 јаглеродни атоми, заменети или незаменети со R12; хетероцикличен прстен со од 4 до 9 члена и кој може да содржи 0, 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S заменети или незаменети со R12;

□ R11 и R11' е независно избран од водороден атом; евентуално заменет (C2-C10) алкил; евентуално заменет (C3-C10) алкенил; евентуално заменет (C3-C10) алкинил; евентуално заменет (C3-C10) циклоалкил; евентуално заменет (C5-C10) циклоалкенил; евентуално заменет (C8-C10) циклоалкинил; (C2-C10) алкил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет, со со еден или повеќе халогени атоми; или R11 и R11' е врзан со азотниот атом со кој се ковалентно поврзани за да

формираат хетероциклическа група која формира заситен или незаситен прстен со од 4 до 9 членови, а кој може да содржи и дополнителни 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S;

□ R12 е избран од водороден атом; халоген атом; (C1-C10) алкил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, хидроксил, алкокси, NR11R11'; (C2-C10) алкенил; (C2-C10) алкинил; (C3-C10) циклоалкил; (C5-C10) циклоалкенил; (C8-C10) циклоалкинил; (C1-C10) алкокси; хидроксил; нитро; циано; NR11R11'; O-(R7); (CO)-R7; (CO)-O-R7; (CO)-NR11R11'; O-(CO)-R7; O-(CO)-NR11R11'; NR11-(CO)-R7; NR11-(CO)-OR11'; NR11-(CO)NR11R11'; -(O-CH2CH2-)m-NR11R11'; SO2-R7; NR5-SO2-R7; SO2-NR11R11'; NR11-(C2-C6)-алкил-NR11R11'; евентуално заменет арил; евентуално заменет бензил; евентуално заменет хетероарилен прстен со од 5 до 8 члена, а кој се состои од 2 или 3 хетероатоми избрани од О, N и S; евентуално заменет фузиран хетероарил дефиниран со состав од 8 до 13 атоми, вклучувајќи и 1, 2, 3, 4 хетероатоми избрани од О, N и S и содржејќи најмалку 2 јаглеродни атоми; евентуално заменет хетероциклически прстен со од 4 до 9 члена, заситен или незаситен, а кој се состои од 2 или до 3 хетероатоми независно избрани од О, N и S;

□ n може да претставува еднаков број кој може да ја има некоја од вредностите 0, 1, 2, 3 или 4;

□ m може да претставува еднаков број кој може да ја има некоја од вредностите 2 или 3;

□ w може да претставува еднаков број кој може да ја има некоја од вредностите 0 или 1

Каде што терминот „евентуално заменет“ значи евентуално заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген атом, (C1-C10) алкил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C2-C10) алкенил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C2-C10) алкинил, линеарен или разгранет, заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C3-C10) циклоалкил заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C5-C10) циклоалкенил заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C8-C10) циклоалкинил заменет или незаменет со еден или повеќе халогени атоми, (C1-C10) алкокси, хидроксил, циано, нитро, NR8R8' (со R8 и R8' како што е објаснето погоре); и било која фармацевтски прифатлива сол, солват, стереоизомери или мешавини на стереоизомери или нивни солвати. има уште 24 патентни барања

(51) **G 01N 33/53, G 01N 33/543, G 01N 33/68, G 01N 33/569, G 01N 33/58, G 01N 33/558**

(11) **9925**

(13) T1

(21) **2018/1053**

(22) 14/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201161562302P 21/11/2011 US

(96) 20/11/2012 EP12852350.3

(97) 26/09/2018 EP2783216

(73) **Abaxis, Inc. 3240 Whipple Road Union City, CA 94587, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CUESICO, Cristina; WALKER, Jeremy; MEHRA, Rajesh K.; ARON, Kenneth P. and BLEILE, Dennis M.

(54) **ЗАСИЛУВАЊЕ НА СИГНАЛ КАЈ ИМУНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА**

(57) 1 Постапка за откривање на присуството на антитело кај тест примерок којашто содржи:


(а) контактирање на тест примерокот со првиот детектор и вториот детектор за да формира прв комплекс којшто го содржи првиот детектор, вториот детектор и антителото, кадешто првиот детектор содржи Fc-врзувачка молекула коњугирана со прв откривачки ентитет, споменатата Fc-врзувачка молекула е способна за специфично врзување за Fc регион на антителото и кадешто вториот детектор содржи антиген или антиген пептид коњугиран со втор откривачки ентитет, споменатиот антиген или антиген пептид е способен за специфично врзување за варијабилан регион на антителото;

(b) контактирање на првиот комплекс со ентитет

за фаќање имобилизиран за тест регион на површина, кадешто ентитетот за фаќање се врзува за антителото, кадешто антителото формира комплекс за фаќање со првиот детектор, вториот детектор и ентитетот за фаќање, при што се имобилизира комплексот за фаќање на тест регионот; и

(c) откривање на присуството на сигнал од првиот откривачки ентитет во тест регионот, кадешто присуството на сигналот е индикативен на присуството на антителото кај тест примерокот.

има уште 16 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/36**(11) **9926**

(13) T1

(21) **2018/1054**

(22) 14/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201213629321 27/09/2012 US

(96) 26/09/2013 EP13840682.2

(97) 21/11/2018 EP2900831

(73) **BioMarin Pharmaceutical Inc. 105 Digital Drive Novato, CA 94949, US**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) CRAWFORD, Brett, E.; BROWN, Jillian, R.;
GLASS, Charles, A.; BEITEL, Jim, R. and
JACKMAN, Robin, M.(54) **КВАНТИФИКАЦИЈА НА СОЕДИНЕНИЈАТА
КОИ ШТО СЕ ОСТАТОЦИ НА
НЕРЕДУКУВАНИОТ КРАЈ НА ГЛИКАН**

(57) 1 Постапката за утврдување, кај некој поединец, на присаство, на идентитет и/или на сериозност на некое заболување или состојба поврзана со абнормална биосинтеза, разградба или акумулација на гликан, при што таа постапка опфаќа:

(а) генерирање на првиот биомаркер кој го опфаќа соединението кое што е остаток на гликан, при што првиот биомаркер се генерира со третирање на популацијата на гликан, во или изолиран од биолошкиот примерок од поединец за кого што се сомнева дека болува од заболувања или состојби поврзани со абнормалната акумулација, со биосинтеза и/или со разградба на гликан, со најмалку еден ензим за дигестија на гликан, при што првиот биомаркер е некое соединение кое што е остаток на нередукутивниот крај на гликанот;

(б) генерирање на другиот биомаркер кој што го опфаќа соединението кое што е остаток на гликан, при што другиот биомаркер се генерира со третирање на популацијата на гликан, во или изолиран од биолошкиот примерок од поединец за кого се сомнева дека болува од заболување или состојба поврзана со абнормалната акумулација, со биосинтеза и/или со разградба на гликан, со најмалку еден ензим за дигестија на гликан во иста или ралична фаза на дигестија како што е обезбедено во фазата (а), каде

- 1) другиот биомаркер е соединение кое што е остаток на редукутивниот крај на гликанот;
- 2) другиот биомаркер е соединение на внатрешниот остаток на гликан, или
- 3) кога се сомнева дека поединецот болува од

заболување и состојба поврзана со абнормална акумулација, со биосинтеза и/или со разградба на гликан, другиот биомаркер е генериран со третирање на првиот биомаркер кој што е соединение кое е остаток на нередукутивниот крај на гликан со ензим за разградба на гликанот кој што функционира абнормално во спомнатото заболување или состојба од кое што се сомнева дека поединецот болува;

(с) користење на аналитичкиот инструмент за детектирање на присаство и/или мерење на количество на произведениот прв или друг биомаркер, и прикажување или снимање на присаство или количество на популацијата на првите и другите биомаркери, и

(д) следење и/или споредување на количеството на првите и другите биомаркери во биолошкиот примерок, одредување на односот на првиот биомаркер спрема другиот биомаркер кај поединец за кого што се сомнева дека болува од заболување или состојба поврзана со абнормалната акумулација, со биосинтеза и/или со разградба на гликан; при што односот на првиот биомаркер спрема другиот биомаркер се користи за одредување на присаство, на идентитетот и/или на сериозност на заболувањето или состојбата, каде пред третирањата со ензимот, првиот и другиот биомаркер не се присатни во изобилство во примероците од популација на поединци со заболувањето или состојба во однос на популација на поединци без тоа заболување или состојба.

има уште 12 патентни барања




FIG. 1

(51) C 07D 417/10, A 61K 31/427, A 61P 11/00, A 61P 13/04, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 37/06, A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 1/12, A 61P 1/04, A 61P 1/00

(11) 9931

(13) T1

(21) 2018/1056

(22) 17/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) JP20140155030 30/07/2014 JP and JP20140155032 30/07/2014 JP

(96) 29/07/2015 EP15827218.7

(97) 28/11/2018 EP3176166


(73) Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KAWANA, Asahi; KANAZAWA, Chikashi and NOZATO, Hisae

(54) **ДЕРИВАТ НА АЗОЛ БЕНЗЕН И НЕГОВ КРИСТАЛ**

(57) 1 Кристал на 4-метил-2-[4-(2-метилпропокси)-3-(1H-1,2,3,4-тетразол-1-ил)фенил]-1,3-тиазол-5-карбоксилна киселина. има уште 24 патентни барања



(51) **H 01L 35/34, B 22F 3/105**

(11) **9933**

(13) T1

(21) **2018/1057**

(22) 17/12/2018

(45) 31/01/2020

(30)

(96) 21/01/2016 EP16152219.8

(97) 14/11/2018 EP3196951

(73) **Evonik Degussa GmbH Rellinghauser StraÙe 1-11 45128 Essen, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BUSSE, Jens; KERN, Magdalena; GIESSELER, Mareike; STENNER, Patrik; HOCH, Sacha; DEIS, Wolfgang and RAJIC, Zeljko

(54) **РАЦИОНАЛНА МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СО ПРАШКАСТА МЕТАЛУРИЈА НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ КОМПОНЕНТИ**


(57) 1 за произведување на термоелектрична компонента или барем нејзина полузавршена верзија, назначено со тоа, што следниве чекори:

а) обезбедување суштински рамен супстрат (1)

направен од електрично и теермичко
изолациски супстрат материјал, низ кој премин-
дупки (2) се протегаат ориентирани суштински
нормално на рамнината на супстратот;
б) обезбедување прашкаст термоелектрично
активен активен материјал (5);
ц) притискање на активниот материјал за да се
формираат зелени тела (3), каде што
притискањето продолжува во калап (7)
различен од супстратот;
д) вметнување на зелените тела во премин-
дупките на супстратот на таков начин што, во
рамките на секоја премин-дупка, долж оската на
истата, едно зелено тело се протега низ
супстратот;
е) распоредување на супстратот со зелените
тела вметнати во истиот помеѓу две суштински
рамни електроди (12а, 12b), на таков начин што
обете електроди и супстратот се суштински
ориентирани паралелно едни на други;
ф) контактирање на надворешните краеве на
зелените тела со електродите на таков начин
што обезбедена е врска помеѓу двете

електроди преку зелените тела, која врска пренесува не само електрична струја но исто така и механичка сила на притискање;
 г) изложување на зелените тела на електрична струја која тече помеѓу електродите на таков начин што се предизвикува топлина во рамките на термоелектричниот активен материјал;
 х) изложување на зелените тела на сила на притисок која делува помеѓу електродите на таков начин што термоелектричниот активен материјал се става под притисок;
 и) синтерирање на зелените тела за да се

формираат термокраци, под дејство на притисок и топлина;
 к) израмнување на супстратот и термокраците сместени во истиот со нивно носење поблиску до електродите истовремено одржувајќи ја нивната паралелност, на таков начин што термокраци финишираат порамнети со супстратот, каде што се компензираат било какво аксијално израмнување на зелените тела во супстратот и исто така било какво собирање на синтерираниот материјал.
 има уште 14 патентни барања



Нацрт 1

(51) **C 07K 16/42, A 61K 39/395, A 61P 37/08**

(11) **9935**

(13) T1

(21) **2018/1058**

(22) 17/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US20080097819P 17/09/2008 US

(96) 17/09/2009 EP16170993.6

(97) 14/11/2018 EP3190128

(73) **Xencor, Inc. 111 W. Lemon Avenue
Monrovia, CA 91016, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) DESJARLAIS, John R.; CHU, Seung Y. and HORTON, Holly M.

(54) **СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА IGE-ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА**

(57) 1 Антитело за употреба во лекувањето на алергиска астма кај субјект при негова потреба, споменатото антитело содржи:

а. тешка низа којашто има SEQ ID NO:42; и

б. лесна низа којашто има SEQ ID NO:40.



(51) A 23C 9/152, A 23L 33/135, A 61K 31/00, A 61K 35/74, A 61K 39/00, A 61K 39/08, A 61K 9/19, A 61P 29/00

(11) 9936

(13) T1

(21) 2018/1059

(22) 17/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) GB20150020631 23/11/2015 GB

(96) 23/11/2016 EP16804857.7

(97) 14/11/2018 EP3209381

(73) 4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS, GB


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth; MCCLUSKEY, Seanin Marie; LENNON, Grainne Clare and AHMED, Suaad

(54) **КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ СОЕВИ**

(57) 1 Композиција која содржи бактериjsки сој од видот *Erysipelatoclostridium ramosum*, за употреба во постапка на лекување или превенција на инфламаторна или автоимуна болест.

има уште 15 патентни барања



(51) **B 65D 51/28**

(11) **9947**

(13) T1

(21) **2018/1060**

(22) 18/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) CZ20110025343U 19/12/2011 CZ

(96) 13/02/2012 EP12710549.2

(97) 26/09/2018 EP2794415

(73) **ISOLINE a.s. Kozí 915/7 11000 Praha 1 - Staré Mesto, CZ**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1000, Скопје


(72) Pichrt, Vladislav

(54) **ДИСПЕНЗИОНЕН ЗАТВОРАЧ**

(57) 1 Диспензионен затворац кој се состои од тело на затворац (1) кое има најмалку две диспензион-мерни комори (3), клип (4) сместен во секоја комора (3), каде телото на затворацот (1) во кое се содржат клиповите (4) има горна страна затворена со пластичен капак (5), дното на коморите

(3) е затворено со покривна фолија (6),

најмалку две комори (3) се сместени на долниот дел од телото на затворацот (1) и се протегаат до горниот водечки дел на телото на затворацот (1) кој има форма на водачи (2), чии напречни пресеци се совпаѓаат со напречните пресеци на коморите (3) во точката на транзиција, каде што пластичниот капак (5) се монтира на телото на затворацот со ротирање, и каде што долната страна на секој клип вклучува пластичен секач (1) за сечење на покривната фолија, карактеристично по тоа што пластичниот капак (5) вклучува одвоива заштита од злоупотреба (7) и вклучува горен дел со заштита (7) и отвор во истиот, а кога пластичниот капак ќе се ротира во прва позиција на телото на затворацот, се дозволува пристап на еден од клиповите сместени во една од коморите, а пластичниот капак спречува пристап на друг клип од друга комора. има уште 4 патентни барања



Слика 1

(51) C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 35/00, A 61P 25/28

(11) 9948

(13) T1

(21) 2018/1061

(22) 18/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US20080046342P 18/04/2008 US and
US20080111269P 04/11/2008 US

(96) 20/04/2009 EP09732992.4

(97) 14/11/2018 EP2276493


(73) Reata Pharmaceuticals, Inc. 2801 Gateway
Drive, Suite 150 Irving, TX 75063, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean and
ANDERSON, Eric

(54) **АНТИОКСИДАТИВНИ МОДУЛАТОРИ НА
ВОСПАЛЕНИЕ: ОЛЕАНОЛНИ КИСЕЛИНСКИ
ДЕРИВАТИ СО АМИНО И ДРУГИ
МОДИФИКАЦИИ НА C-17**

(57) 1 Соединение со формулата:



кадешто:

R2'е:

цијано, хидрокси, хало или амино; или
флуороалкил(C≤8), алкокси(C≤8),
арилокси(C≤8), ацилокси(C≤8),
алкиламино(C≤8), ариламино(C≤8), амидо(C≤8),
или супституирана верзија од било која од овие
групи; и

R1 и R2 се независно:

водород; или

алкил(C≤12), алкенил(C≤12), алкинил(C≤12),
арил(C≤12), аралкил(C≤12),
хетероарил(C≤12), хетероаралкил(C≤12),
ацил(C≤12), алкилсулфонил,
алкенилсулфонил(C≤12),

алкинилсулфонил($C \leq 12$), арилсулфонил($C \leq 12$),
аралкилсулфонил($C \leq 12$),
хетероарилсулфонил($C \leq 12$),
хетероаралкилсулфонил ($C \leq 12$), или
супституирана верзија од било која од овие
групи;

кадешто:

"алкил" е неароматична моновалентна група со
заситен јаглороден атом како точка на
сврзување, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура, не јаглород-
јаглород двојни или тројни врски и без атоми
поинакви од јаглород и водород;

"супституиран алкил" е неароматична
моновалентна група со заситен јаглороден атом
како точка на сврзување, линеарен или
разгранет, цикло, циклична или ациклична
структура, не јаглород-јаглород двојни или
тројни врски и барем еден атом независно
избран од групата составена од N, O, F, Cl, Br, I,
Si, P, и S;

"алкенил" е моновалентна група со
неароматичен јаглороден атом како точка на
сврзување, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура, барем една
неароматична јаглород-јаглород двојна врска,
не јаглород-јаглород тројна врска и без атоми
поинакви од јаглород и водород;


"супституиран алкенил" е моновалентна група
со неароматичен јаглороден атом како точка на
сврзување, барем една неароматична јаглород-
јаглород двојна врска, не јаглород-јаглород
тројна врска, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура,

и барем еден атом независно избран од
групата составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;
"алкинил" е моновалентна група со
неароматичен јаглороден атом како точка на
сврзување, линеарна или разгранета, цикло,
циклична или ациклична структура, барем една
јаглород-јаглород тројна врска, и без атоми
поинакви од јаглород и водород;

"супституиран алкинил" е моновалентна група
со неароматичен јаглороден атом како точката
на сврзување и барем една јаглород-јаглород
тројна врска, линеарна или разградена, цикло,
циклична или ациклична структура, и барем
еден атом независно избран од групата
составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;

"ацил" е моновалентна група со јаглороден
атом на карбонилна група како точката на
сврзување, понатаму има линеарна или
разгранета, цикло, циклична или ациклична
структура, понатаму имаат не дополнителни
атоми коишто не се јаглород или водород,
преку кислородниот атом на карбонилната
група; и

"супституиран ацил" е моновалентна група со
јаглороден атом на карбонилна група како
точката на сврзување, понатаму има линеарна
или разгранета, цикло, циклична или
ациклична структура, понатаму има барем еден
атом, во дополние на кислородот на
карбонилната група, независно избран од
групата составена од N, O, F, Cl, Br, I, Si, P, и S;
или негова фармацевтска прифатлива сол,
таутомер или негов оптички изомер.
има уште 16 патентни барања



Сл. 1

(51) **B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 23/10, B 01J 23/06, B 01J 23/00, B 01J 23/12, B 01J 23/14, B 01J 35/10, B 01J 37/00, B 01J 37/03, C 01G 25/00**

(11) **9953**

(13) T1

(21) **2018/1062**

(22) 19/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) PCT/EP2013/052188 05/02/2013 --

(96) 05/02/2014 EP14702612.4

(97) 19/09/2018 EP2953900

(73) **Rhodia Operations 25 rue de Clichy 75009 Paris, FR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ОНТАКЕ, Naotaka; SASAKI, Toshihiro; TOKUDA, Jun and ROHART, Emmanuel

(54) **ПРЕЦИПИТИРАН И КАЛЦИНИРАН СОСТАВ БАЗИРАН НА ЦИРКОНИУМ ОКСИД И ЦЕРИУМ ОКСИД**

(57) 1 Состав што содржи циркониум оксид, цериум оксид, и:

- помеѓу 0.1 и 10.0% од тежината лантанум оксид;

- помеѓу 3.0 и 20.0% од тежината итриум и/или гадолиниум оксид; и

- помеѓу 1.0 и 15.0% од тежината калај оксид; назначено со тоа, што наведениот состав покажува:

- ВЕТ специфична површинска област, после калцикација на 1000°C за период од 6 часа, од барем 45 m²/g; и

- ВЕТ специфична површинска област, после калцикација на 1100°C за период од 6 часа, од барем 25 m²/g.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088**

(11) **9952**

(13) T1

(21) **2018/1063**

(22) 19/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) PL 40512513 23/08/2013 PL

(96) 13/08/2014 EP14766010.4

(97) 03/10/2018 EP3035941

(73) **Instytut Biochemii i Biofizyki PAN and Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Adolfa Pawinskiego 5A 02-106 Warszawa, PL and Wieniawskiego 1 61-712 Poznan, PL**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LUKASIK, Anna; ZIELENKIEWICZ, Piotr; SZWEYKOWSKA-KULINSKA, Zofia; PACZEK, Leszek and NOWACZYK, Maria

(54) **УПОТРЕБА НА miR172 МОЛЕКУЛ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВОСПАЛЕНИЕ**

(57) 1 МиРНК молекул со растително потекло или нејзиниот синтетички еквивалент,

селектирано од помеѓу miR172a или miR172b,

назначено со тоа, што miR172a е претставен со секвенцата СЕК. ИД Бр. 1 и miR172b со

секвенцата СЕК. ИД Бр. 2, и каде што наведениот молекул има барем 6 од вкупно 7 нуклеотиди present in the "seed" region

претставен со секвенцата GAAUCUU и има барем 75% сличност на секвенца со СЕК. ИД

Бр. 1 или СЕК. ИД Бр. 2, за употреба во

намалување на воспалителниот одговор или за спречување на зголемување во

инфламаторниот одговор на организмот.

има уште 9 патентни барања

```

Read Sequence:bol-miR172a (21 nt)
Read Sequence:gil221554488|ref|NM_003580.3| Homo sapiens neutral
sphingomyelinase (N-SMase) activation associated factor (NSMAF),
transcript variant 1, mRNA (3582 nt)
-----
Performing Scan: bol-miR172a vs gil221554488|ref|NM_003580.3|
-----
Forward:Score: 177.000000 Q:2 to 19 R:425 to 447 Align Len (19)
(89.47%) (89.47%)

Query: 3' UACGUC--GUAGUAGUUCUAAGA 5'
      ||| |||||
Ref:   5' UCCAGGCCCAUCAAGAAGUCC 3'

Energy: -24.160000 kCal/Mol

```

Напгт 1

(51) C 07D 401/04, C 07D 409/14, C 07D 409/12,
C 07D 215/227, C 07D 215/44, C 07D 215/46, C
07D 215/48, C 07D 413/04, C 07D 401/12, C 07D
401/14, C 07D 405/04, C 07D 405/14, A 61K
31/4709, A 61K 31/4706, A 61K 31/4375

(11) 9950

(13) T1

(21) 2018/1064

(22) 19/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US201361781583P 14/03/2013 US and
US201361882798P 26/09/2013 US

(96) 12/03/2014 EP14713394.6

(97) 24/10/2018 EP2970127


(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.
2) Limited 980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ATKINSON, Stephen John; AMANS,
Dominique; HARRISON, Lee Andrew; HIRST,
David Jonathan; LAW, Robert Peter; LINDON,
Matthew; PRESTON, Alexander; SEAL, Jonathan
Thomas and WELLAWAY, Christopher Roland

(54) 2,3- ДИСУПСТИТУИРАНИ 1-АЦИЛ-4-
АМИНО-1,2,3,4-ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение коешто е (2S,3R,4R)-1-
ацетил-2-циклопропил-3-метил-4-((4-
метилпиримидин-2-ил)амино)-1,2,3,4-
тетрахидрокинолин-6-карбоксамид коешто ја
има структурата со формула (I')



или негова сол.

има уште 10 патентни барања

(51) C 02F 3/32, C 02F 3/00

(11) 9951

(13) T1

(21) 2018/1065

(22) 19/12/2018

(45) 31/01/2020

(30) US20100376505P 24/08/2010 US

(96) 24/08/2011 EP11761148.3

(97) 21/11/2018 EP2609042

(73) Triple T Purification Ltd. 20 Alon Hatavor
Street P.O. Box 3004 3088900 Caesarea, IL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AMITAI, Gadi


(54) СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАДНИ
ВОДИ

(57) 1 Постапка за функционирање на систем (100, 300) за третирање на отпадни води којшто има најмалку два базена (2,3), секој базен наизменично во улога на изворски базен и приемен базен, постапката содржи, за секој пар изворен базен и приемен базен:

(а) овозможување на гравитациски проток на отпадна вода од изворниот базен кон приеumniот базен под дејство на гравитација кога нивото на водата во изворниот базен е над нивото на водата на приеumniот базен;
(б) кога нивото на водата во изворниот базен е на прва претходно определена висина, или кога односот на гравитациски проток на отпадна вода

од изворниот базен кон приеumniот базен е под претходно определеното ниво, испумпување на отпадна вода од изворниот базен кон приеumniот базен се додека нивото на вода во изворниот базен е на минимално ниво или нивото на вода во приеumniот базен е на максимално ниво, кадешто првата претходно определена висина е помала од максималното ниво на водата во изворниот базен, и
(в) повторување на чекорите (а) и (б), кадешто изворниот базен е употребен како приеumni базен и приеumniот базен е употребен како изворен базен.

има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) C 12N 15/864, A 61K 48/00, A 61K 49/00

(11) 9880

(13) T1

(21) 2019/202

(22) 05/03/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201313899481 21/05/2013 US

(96) 21/05/2014 EP14733803.2

(97) 05/12/2018 EP2999791

(73) **University of Florida Research Foundation, Inc. 223 Grinter Hall Gainesville, FL 3261US**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1000, Скопје

(72) SRIVASTAVA, Arun; ZHONG, Li;
ZOLOTUKHIN, Sergei; ASLANIDI, George V.;
AGBANDJE-MCKENNA, Mavis; VAN VLIET, Kim
M. and LING, Chen

(54) **КОМПОЗИЦИИ НА RAAV3 ВЕКТОР СО
МОДИФИЦИРАН КАПСИД И НАЧИН НА**

УПОТРЕБА ВО ГЕНСКА ТЕРАПИЈА КАЈ ЛИЦА СО РАК НА ЦРН ДРОБ

(57) 1 gAAV честичка која се состои од протеин со модифициран капсид кој претставува комбинација од две или повеќе аминокиселински супститути кои вклучуваат ненативна аминокиселинска супституција, каде што капсид протеинот се состои од еден или повеќе од следните комбинации на аминокиселински супститути:

(а) Y701F и Y705F;

(б) Y705F, Y731F и S663V;

(в) Y705F, Y731F, K553R;

(г) Y705F, Y731F, S663V и T492 V; или

(д) Y705F, Y731F, S663V, T492V и K533R од капсид протеин AAV3 од „див“ тип како што е наведено во секвенца бр.: 3, или каде што

мутациите се со еквивалентни површински изложени аминокиселински резидуи во било кој

од соодветниот „див“ тип AAVAAV2, AAV4, AAV5, AAV6, AAV7, AAV8, AAV9 или AAV10 капсид протеини, како што е наведено во СЕК бр. СЕК бр. 2, СЕК бр. 4, СЕК бр. 5, СЕК бр. 6, СЕК бр. 7, СЕК бр. 8, СЕК бр. 9 или СЕК бр. 10,

и кој резултира во исти аминокиселински резидуи на еквивалентните аминокиселински позиции кои резултираат од наведените путации во AAV3 капсид протеинот. има уште 19 патентни барања

(51) **C 07D 471/08, A 61K 31/439**

(11) **9898** (13) T1

(21) **2019/275** (22) 25/03/2019

(45) 31/01/2020

(30) US 201462080667 P 17/11/2014 US

(96) 17/11/2015 EP15801091.8

(97) 09/01/2019 EP3221313

(73) **Entasis Therapeutics Limited**

2 Kingdom Street London W2 6BD, GB

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1000, Скопје

(72) DEJONGE, Boudewijn, Lodewijk Maria;

DURAND-REVILLE, Thomas, Francois;

VERHEIJEN, Jeroen, Cunera; TOMMASI, Ruben and MUELLER, John


(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНТНИ БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ**

(57) 1 Комбинација составена значително од β -лактамазен инхибитор:

или негова фармацевтска прифатлива сол и сулбактам или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 11 патентни барања

Сл.1



(51) **A 61K 35/74, A 61P 29/00, A 61P 1/14**

(11) **9949** (13) T1

(21) **2019/688** (22) 08/08/2019

(45) 31/01/2020

(30)

(96) 12/12/2017 EP17818220.0

(97) 12/06/2019 EP3359172

(73) **4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court Leeds, LS1 2JZ, GB**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) MULDER, Imke; JEFFERY, Ian; SHANAHAN, Fergus; O'TOOLE, Paul; STEVENSON, Alex and SAVIGNAC, Helene

(54) **СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ СОЕВИ**

(57) 1 Состав кој содржи бактериjsки сој од видот на *Blautia hydrogenotrophica*, за употреба во лекување или превенција на индром на

нервно црево, каде што лекувањето или превенција опфаќа зголемување на

разновидност на микробиоти кај субјектот. има уште 12 патентни барања




- (11) **9862**
- (21) **2019/696**
- (96) 02/11/2016 EP16196966.2
- (97) 05/06/2019 EP3166221
- (73) **Bredenoord B.v. Zutphensestraat 319, 7325 ET Apeldoorn, The Netherlands, NL**
- (74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
- (72) DE GRAAF, Dirkjan Elbertus ; VAN WOLFSWINKEL, Breunis and KEURHORST, Evert Hendrik
- (54) **НОСАЧ ЗА СОЛАРЕН ПАНЕЛ И ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НОСАЧ НА СОЛАРЕН ПАНЕЛ**
- (57) 1 Носач (2) за соларни панели што содржи прв соларен панел (3), втор соларен панел (4) и основа (6) за поддршка на првиот соларен панел (3) и вториот соларен панел (4), при што првиот соларен панел (3) е распакуван од првата основна позиција (А) во основата (6) од првата позиција (В) за распакување под

- (13) T1
- (22) 12/08/2019
- (45) 31/01/2020

основата (6) со ротација во однос на основата (6) околу првата оска (S1) на ротацијата, при што вториот соларен панел (4) е распакуван од втората основна позиција (Б) во втората позиција (Д) за распакување над основата (6) со ротација во однос на основата (6) околу втората оска (S2) на ротацијата, при што првиот соларен панел (3) е поставен да биде распакуван од првата основна позиција (А) до првата позиција за распакување (В) барем делумно под влијание на првата гравитациска сила (F1) која делува на првиот соларен панел (3), што се карактеризира со тоа што носачот (2) на соларни панели е опремен со механизам (8) за распакување што го поврзува првиот соларен панел (3) со вториот соларен панел (4) за претворање на првата гравитациска сила (F1) во сила на истегнување (F3) што помага да се ротира вториот соларен панел (4) од втората основна позиција (Б) до втората позиција на распакување (Д).

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/135, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61P 25/24**

(11) **9870**

(13) T1

(21) **2019/697**

(22) 12/08/2019

(45) 31/01/2020

(96) 14/03/2014 EP14719471.6

(97) 19/06/2019 EP2968221

(73) **Janssen Pharmaceutica NV 2340 Beerse , BE**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) BASSTANIE, Esther D. G. ; BENTZ, Johanna ; EMBRECHTS, Roger C.A. and NIEMEIJER, Nico Rudolph

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА С-КЕТАМИН ХИДРОХЛОРИД**

(57) 1 Фармацевтски состав кој опфаќа С-кетамин хидрохлорид и вода, при што фармацевтски состав не опфаќа антимикробен конзерванс;

при што С-кетамин хидрохлорид се наоѓа во концентрација од најмалку екв. 120 mg/mL, врз основа на вкупниот волумен на составот. има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/5377, A 61P 35/00**

(11) **9871**

(13) T1

(21) **2019/710**

(22) 15/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) 14841337.0 11/12/2014 EP

(96) 11/12/2014 EP14841337.0

(97) 14/08/2019 EP3230289

(73) **Natco Pharma Limited natco House Road No. 2 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500 034, IN**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KONAKANCHI,Druga Prasad; PILLI,Rama Krishna; PULA,Subba Rao; MADDULA,Lakshmana Vicwa Venkata Pavan Kumar; KONDURI,Srinivasa Krishna Murthy; RAVI,Janaki Rama Rao; VUPPALAPATI,Naga Vasanta Srinivasu; THOOTA,Sandeer Kumar; MUDDASANI,Pulla Reddy; ADIBHATLA/Kali Satya

Bhujanga Rao and NANNAPANENI, Venkaiah Chowdary

(54) 7-(МОРФОЛИНИЛ)-2-(N-ПИПЕРАЗИНИЛ) МЕТИЛТИЕНО [2,3-С]ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО АНТИКАНЦЕРОГЕНИ ЛЕКОВИ

(57) 1 7-(Морфолинил)-2-(N-пиперазинил)метил тиено[2,3-с]пиридин соединение со формула-I или негова фармацевтска прифатлива сол,



Формула-I

кадешто:

R1 е Н, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, -C(O)R5, -S(O)2R5, -C(O)2R5, C1-C6 алкил супституиран со R6, C3-C6 циклоалкил супституиран со R6, арил, арил

супституиран со R6 или хетероарил

супституиран со R6;

R2, R3 и R4 се секој независно Н, -ОН, -SH, хало, amino, цијано, -нитро, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, арил, -C(O)R5, -S(O)2R5, -C(O)2R5, -C=C(H)-R6, аминокарбонил

супституиран со R6, алкиламино група

супституирана со R6 и опционално содржи C3-

C6 циклоалкил, алкиламинокарбонил,

хетероарил опционално супституиран со Н или

амино, фузирани бициклични или трициклични

хетероарил којшто содржи 2 или 3 хетероатоми

избрани од N, O и S, или арил опционално

супституиран со хидроксил, хидроксилалкил,

амино, aminoалкил, аминокарбонил, цијано,

халоген, арилокси или R6;

R5 е Н, алкил, amino, арил супституиран со R6,

хетероарил супституиран со R6, фузиран

хетероарил супституиран со R6 или -

трифлуорметил;

R6 е Н, хидрокси, халоген, цијано, нитро, amino

или C1-C6 алкил.

има уште 12 патентни барања

Name of the Cell line	Type of cell line	IC Values (nM)		
		GDC-0941	Compound 1	Compound 2
NCI-H292	Lung cancer	638 (Lit: 750)	836	643
HCC827	Lung cancer	1397 (Lit:1200)	1708	1495
A549	Lung cancer	8776 (Lit: 6800)	3491	2009
MDA-MB-361	Breast cancer	114 (Lit: 140)	364	151
MDAMB-231	Breast cancer	>10000(Lit: >10000)	4033	9793
MIAPaCa-2	Pancreatic cancer	1766	1128	1064
PC3	Prostate cancer	1048	1439	1060
U-87	Glioma	>10000	5349	10000

Anti-proliferative activity of compound-1 & 2 on various solid tumor cell lines

S. No.	Group	No. of animals	Initial tumor volume (Mean ± SEM)	Tumor volume after treatment (Mean ± SEM)			
				3 rd Day	7 th Day	15 th Day	23 rd Day
I	Control (Vehicle) (2% Gum acacia + 2% SLS)	5	273.84 ± 77.35	325.04 ± 63.56	507.48 ± 61.10	1020.8 ± 190.96	2098.8 ± 174.34
II	Compound 2 (200 mg/kg, p.o)	5	398.39 ± 53.20	355.95 ± 43.13	240.90 ± 22.83	116.41 ± 21.98	35.13 ± 2.07***
III	Compound 1 (50 mg/kg, p.o)	5	421.27 ± 113.24	387.16 ± 102.90	280.22 ± 76.03	130.82 ± 35.19	40.13 ± 31.89***
IV	Standard [Erlotinib (50 mg/kg, p.o) + Gemcitabine (120 mg/kg, i.p)]	5	342.47 ± 64.06	322.57 ± 49.75	194.58 ± 27.56	86.28 ± 18.23	20.72 ± 8.91***

Anti-tumor activity of COMPOUND 1 and COMPOUND 2 against tumor induced by pancreatic cell Line MIAPaCa-2 in nude mice

(51) A 61K 31/506, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(11) 9872

(13) T1

(21) 2019/711

(22) 15/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US252213P 16/10/2009 US

(96) 15/10/2010 EPA10824148.0

(97) 12/06/2019 EP2488033

(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DUMBLE,Melissa; KUMAR,Rakesh; LAQUERRE,Sylvie and LEBOWITZ,Peter

(54) КОМБИНАЦИЈА ШТО СОДРЖИ МЕК ИХИБИТОР И В-RAF ИНХИБИТОР

(57) 1 Комбинација што содржи:

(и) соединение со формулата (I)




(I)


или негова фармацевтски прифатлива сол или солват;

и

(ии) соединение со формулата (II)



(II)

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 21 патентни барања

ПАРИТ 1

(51) **C 07K 14/48, C 07K 14/725, C 07K 14/705, A 61K 39/00**

(11) **9873**

(13) T1

(21) **2019/712**

(22) 15/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP14184838 15/09/2014 --

(96) 14/09/2015 EPA15775814.5

(97) 19/06/2019 EP3194434


(73) **MolMed SpA Via Olgettina 58, 20132 Milan, IT**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BONDANZA, Attilio; CASUCCI, Monica and BONINI, Maria Chiara

(54) **ХИМЕРНИ АНТИГЕН РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Химерен антиген рецептор (CAR) што содржи вонклеточен спејсер кој содржи барем дел од вонклеточниот домен на човечки фактор на нервен раст со низок афинитет (LNGFR), назначено со тоа, што наведениот барем дел од LNGFR е погоден за олеснување имуноселекција и идентификација на клетки трансформирани со наведениот CAR, каде што вонклеточниот спејсер ги содржи првите три TNFR-Cys домени на LNGFR. има уште 27 патентни барања



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **9874**

(13) T1

(21) **2019/713**

(22) 15/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201562206194P 17/08/2015 US;

US201562218927P 15/09/2015 US;

US201562241019P 13/10/2015 US;

US201662310582P 18/03/2016 US and

US201662372662P 09/08/2016 US

(96) 16/08/2016 EP16757791.5

(97) 10/07/2019 EP3277842

(73) **Kura Oncology, Inc. 3033 Science Park Road, Suite 220 San Diego, CA 9212US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) GUALBERTO, Antonio and SCHOLZ, Catherine, Rose

(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД КАНЦЕР СО
ПОМОШ НА ИНХИБИТОР НА
ФАРНЕЗИЛТРАНСФЕРАЗИ

(57) 1 Соединение за употреба во постапка на лекување на H-Ras мутант на карцином на сквамозни клетки на глава и врат (HNSCC) кај субјект, при што соединението на типифарниб и

при што постапката опфаќа давање на терапевтски ефективни количества на типифарниб на наведениот субјект, при што наведениот HNSCC е во напредна фаза, метастатички, рецидив или рефракторен и при што наведениот HNSCC е негативен на хуман папиломавирус (HPV).
има уште 14 патентни барања





FIG.1A

(11) 9875 (13) T1
(21) 2019/714 (22) 15/08/2019
(45) 31/01/2020
(30) DE102011011411 16/02/2011 DE
(96) 16/02/2012 EP17186255.0
(97) 22/05/2019 EP3272200
(73) Pilzkulturen Wesjohann GbR
Paul-Wesjohann-Strasse 43 49429 Visbek , DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Vogt, Christian; Kruse, Torben; Cornelissen,
Frank and Derkx, Matt
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И
БЕРБА НА ПЕЧУРКИ

(57) 1 Систем за одгледување и берба на печурки, со повеќе конструкции за собирање (5), кои се наоѓаат во зоната за собирање (6), при што печурките кои растат на супстратот (3) се наредени на едно ниво на конструкцијата за собирање (5), со најмалку една полица (1) на која печурките кои растат на супстратот (3) се поставени на повеќе нивоа, едни врз други, каде полицата (1) се наоѓа во зоната за одгледување (2), одвоена од зоната за собирање (6) при што системот содржи уред за пренос (4) кој го пренесува супстратот (3) со печурките од полицата (1) на конструкцијата за собирање (5), назначен со тоа што супстратот (3) кој се наоѓа на различни нивоа на полицата (1) е распореден на посебен дел (7) на траката

на супстратот кој може да се движи во
надолжна насока на полицата (1) каде
посебните делови (7) на траката можат да се

спојат меѓу себе со помош на елементи за
спојување (8).
има уште 11 патентни барања



(51) **C 12Q 1/68, A 61K 31/40A 61P 25/02**

(11) **9876**

(13) T1

(21) **2019/716**

(22) 16/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) GB201417499 03/10/2014 GB

(96) 02/10/2015 EP15790623.1

(97) 31/07/2019 EP3200784

(73) **Convergence Pharmaceuticals Limited**
90 High Holborn London WC1V 6XX, GB

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MORISSET, Valerie

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОПАТИЈА НА**
МАЛИТЕ ВЛАКНА

(57) 1 (5R)-5-(4-{{(2-

флуорофенил)метил}окси}фенил)-L-

пролинамид или негова фармацевтски

прифатлива сол за употреба при третирање на
невропатија на малите влакна.

има уште 6 патентни барања

(51) **A 01B 1/02**(11) **9877**

(13) T1

(21) **2019/717**

(22) 16/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) DE20171003134 31/03/2017 DE

(96) 22/03/2018 EP18020110.5

(97) 24/07/2019 EP3381251

(73) **Scheppach Fabrikation von****Holzbearbeitungsmaschinen GmbH****Günzburger Strasse 69 89335 Ichenhausen, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Bindhammer, Markus

(54) **ГРАДИНАРСКИ УРЕД ЗА КУЛТИВИРАЊЕ ПОЧВА И ЗАСЕВАЊЕ ИЛИ МЕТОД НА ЗАСАДУВАЊЕ ПОТПМОГНАТ СО ТАКОВ ГРАДИНАРСКИ УРЕД**

(57) 1 Градинарски уред за култивирање почва содржи рачка како дел, дел за контакт со почва прикачен на неа, на пример лопатка сечило (1), напојувач на моќ, уред за детектирање на влага кој детектира број на вредности кои кореспондираат со влагата на почвата, процесна единица за пресметување на влагата на почвата, уред за детектирање на хранливост кој детектира број на вредности кои кореспондираат со хранливата содржина на почвата, процесна единица за пресметување на влагата на почвата од вредности кои кореспондираат на влагата на почвата и хранливата содржина од вредности кои

кореспондираат на хранливата вредност, исто како и уред за излезни податоци за излез на податоци за влага на почва и/или податоци базирани на влажноста на почвата, исто како и хранлива содржина на почвата и/или податоци базирани на хранливата содржина, се карактеризира со тоа што уредот за детектирање на влагата содржи најмалку две почетни електроди (3, 4) оддалечени една од друга во вид на плочест кондензатор и прикачени на подниот контактен дел, со еден капацитет од плочестиот кондензатор кој е под влијание од почва на начин како диелектрик кога почвата остварила контакт со делот на контакт од почвата во регионот помеѓу електродите (3, 4), со градинарскиот уред кој има кориснички интерфејс, селективен програм за селектирање на градинарски растенија и/или зеленчуци на начин од корисничкиот интерфејс, таквиот селективен програм складира преферирани целни вредности за влага на почва или хранлива содржина на почвата за градинарските растенија и/или зеленчуци, исто како и уред за споредување кој ги споредува складираните целни вредности за селектираното растение или зеленчук со детектираните моментални вредности за влага на почва и/или хранлива содржина на почвата и го трансемитува резултатот на излезни податоци на излезниот уред.

има уште 9 патентни барања



(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C 12N 15/85**

(11) **9878**

(13) T1

(21) **2019/718**

(22) 19/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201113093156 25/04/2011 US

(96) 24/04/2012 EP15186515.1

(97) 19/06/2019 2989893


(73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;**
MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; DAVIS,
Samuel; BUCKLER, David R. and HOSIAWA,
Karolina A.


(54) **НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО ИЗРАЗУВААТ АНТИТЕЛА КОИШТО ИМААТ ЗАЕДНИЧКА ЛЕСНА НИЗА**

(57) 1 Генетски модифициран глушец којшто содржи В клетка којашто изразува човечка лесна низа на варијабилен (VL) домен добиен од преуредена човечка Vκ1-39/Jκ секвенца којашто е присутна во гермлинјата на глушецот, кадешто глушецот има недостаток од непреуреден ендеген имуноглобулински Vκ генски сегмент и непреуреден ендеген имуноглобулински Jκ генски сегмент; и кадешто човечкиот VL домен(и) е поврзан со човечка тешка низа на варијабилен (VH) домен добиен од преуреден човечки VH/DH/JH регион избран од 2-5/3-22/3-13/6-6/5, 3-23/2-8/4, 3-23/6-6/4, 3-23/7-27/4, 3-30/1-1/4, 3-30/3-3/4, 3-30/5-5/2, 3-30/7-27/6, 1-69/6-6/5 или 1-69/6-13/4.
 има уште 19 патентни барања



- (11) **9879** (13) T1
 (21) **2019/720** (22) 20/08/2019
 (45) 31/01/2020
 (30) US201361805215P 26/03/2013 US and
 US201461933665P 30/01/2014 US
 (96) 26/03/2014 EP14776207.4
 (97) 03/07/2019 EP2978498
 (73) **Coherus Biosciences, Inc. 333 Twin
 Dolphin Drive Suite 600 Redwood City, CA
 94065, US**
 (74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) PUCHACZ, Ela and GROVE, James, Russel
 (54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
 ПРОТЕИНИ**
 (57) 1 Перфузиски метод за производство на
 правилно превиткан етанерцепт, кој што се
 состои од след-ниве чекори: (а) подготовка на

мешавина која што содржи клетки способни да
 изразат протеин кој што содржи етанерцепт и
 медиум за култура погоден за спроведување на
 ваква експресија; (б) во соодветен сад кој што
 ја содржи мешавината, предизвикување
 клетките да го произведат протеинот кој што
 содржи етанерцепт; и (в) периодично или
 континуирано отстранување на потрошениот
 медиум за култура од, и додавање на свеж
 медиум за култура во садот за реакција, каде
 што протеинот кој што содржи етанерцепт
 произведен во методот опфаќа повеќе од 40
 wt%, 50 wt% или 60 wt % правилно превиткан
 етанерцепт, каде што медиумот за култура
 содржи основен медиум за прехрана
 селектиран од SFM4CHO® медиум и BalanCD
 ™ / Nucell® медиум, и каде што медиумот за
 култура содржи дексаметазон, N-
 ацетилманозамин (ManNAc) и галактоза.
 има уште 7 патентни барања

(51) **A 61K 31/4188, A 61P 25/28**(11) **9881**

(13) T1

(21) **2019/721**

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP15305437 26/03/2015 --

(96) 25/03/2016 EPA16713833.8

(97) 14/08/2019 EP3273957

(73) **Medday Pharmaceuticals 24/26 rue de la Pépinière, 75008 Paris, FR**(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) SEDEL, Frédéric

(54) **БИОТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ****ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ НЕВРОПАТИИ**

(57) 1 Биотин за негова употреба во третманот на демиелинизирачка невропатија, каде што наведената демиелинизирачка невропатија е одбрана во групата составена од демиелинизирачка невропатија поврзана со имуноглобулин М (IgM) моноклонална гамопатија и антитела против миелин-поврзан гликопротеин (MAG), типична хронична воспалителна демиелинизирачка полирадикулоневропатија, атипична хронична воспалителна демиелинизирачка полирадикулоневропатија, Шарко-Мари-Тут Ia болест и Гијен-Бареов синдром. има уште 16 патентни барања

(51) **A 61K 31/726, A 61K 38/36, A 61K 38/39, A 61K 38/48, A 61K 47/26, A 61K 9/14, A 61L 26/00**

(11) **9882**

(13) T1

(21) **2019/722**

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP11305492 27/04/2011 -- and
US201161517973P 27/04/2011 US

(96) 26/04/2012 EPA12717682.4

(97) 22/05/2019 EP2701729

(73) **BIOM'UP 8, allée Irène Joliot-Curie, 69800 Saint Priest , FR**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) GAGNIEU, Christian; FOREST, Patricia and
PICOT, Sylvain

(54) ХЕМОСТАТСКИ СОСТАВИ

(57) 1 Хемостатски состав во форма на прашок што содржи:


- колаген од фибрилариот тип што содржи количество на влакнест колаген и/или фибрилариен колаген од барем 70% по тежина во однос на вкупната тежина на колагенот, наведениот колаген е во количество во опсег од 75% до 96% по тежина во однос на вкупната

тежина на составот,

- барем еден моносахарид во количество во опсег од 1% до 12.5% по тежина во однос на вкупната тежина на составот, и

- барем еден гликосаминогликан во количество во опсег од 2% до 25% по тежина во однос на вкупната тежина на составот.

има уште 15 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, C 12P 21/08, A 61K 39/395**

(11) **9883**

(13) T1

(21) **2019/723**

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201261595216P 06/02/2012 US and US201261659752P 14/06/2012 US

(96) 06/02/2013 EP13746964.9

(97) 29/05/2019 EP2812443

(73) **Inhibrx, Inc. 11025 N. Torrey Pines Road, Suite 200 La Jolla, CA 92037, US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) **ECKELMAN, Brendan; TIMMER, John; RAZAI, Amir; DEVERAUX, Quinn; JONES, Kyle and NGUY, Peter, L.**

(54) CD47 АНТИТЕЛА И МЕТОДИ НА НИВНО КОРИСТЕЊЕ

(57) 1 Изолирано моноклонско антитело или негов имунолошки активен фрагмент што се врзува за човечки CD47, каде што антителото или неговиот имунолошки активен фрагмент се врзува за дисконтинуиран епитоп на CD47, каде што дисконтинуириот епитоп содржи аминокиселински остатоци Y37, K39, K4K43, G44, R45, D46, D5H90, N93, E97, T99, E104, и E106 на CD47 кога се нумерирани во согласност со SEQ ID NO: 147, и каде што антителото или неговиот имунолошки активен фрагмент го спречува CD47 од интеракција со сигнален-регулаторен-протеин α (SIRP α) и не

предизвикува значително ниво на аглутинација на клетки после администрацијата.

има уште 11 патентни барања



(51) **A 61K 31/575, A 61P 19/02, A 61P 21/00, A 61P 11/06**

(11) **9884**

(13) T1

(21) **2019/724**

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US20080056715P 28/05/2008 US

(96) 28/05/2009 EP14173342.8

(97) 07/08/2019 EP2805720


(73) **ReveraGen Biopharma, Inc. 155 Gibbs Street, Suite 433 Rockville, MD20850, US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**


(72) **Mccall, John, M.; Hoffman, Eric and Kanneboyina, Nagaraju**

(54) **Нехормонски стероидни модулатори NF-KB за лекување на заболувања**

(57) 1 Соединение VBP15 или VBP6 за употреба во лекување на симптоми на мускулна дистрофија, при што наведените соединениа VBP15 и VBP6 имаат структурни формули:



VBP15



VBP6

има уште 4 патентни барања

(51) **A 61K 47/10, A 61K 31/485**

(11) **9885**

(13) T1

(21) **2019/725**

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP20020023589 23/10/2002 -- and

EP2002004786 01/03/2002 --

(96) 26/02/2003 EP18173392.4

(97) 24/07/2019 EP3384931

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) **GANDERTON, David; BRAMBILLA, Gaetano; FERRARIS, Alessandra; DAVIES, Rebecca Jaine;**


LEWIS, David Andrew; MEAKIN, Brian John and CHURCH, Tanya Kathleen

(54) СУПЕРФИНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ФОРМОТЕРОЛИ

(57) 1 Фармацевтска формулација на аеросоли која се применува со помош на инхалатор со одмерени дози под притисок која опфаќа активна состојка (R,R)-(±)- формотерол фумарат во концентрација која опфаќа помеѓу 0.003 и 0.192 % w/v, во раствор на растопен HFA 134a на реактивно гориво и безводен етанол како ко-растворувач, при што pH вредност опфаќа помеѓу 3.0 и 4.5 и се подесува

со додавање на хлороводородна киселина, назначена со тоа, што количество на резидуална вода е помала од 1500 ppm во однос на вкупната маса на формулација и што е фракција на честичка, на еднакви или помали од 1.1 µm, добиена по активирање на инхалатор поголема или еднаква од 30% како што е дефинирано со содржина на фаза S6-AF на Andersen Cascade Impacto, кој се однесува на содржина на фаза S3-AF, според методи од European Pharmacopoeia, друга едиција, 1995, дел v.5.9. страна 15-17. има уште 10 патентни барања

Figure 1



(51) C 07D 475/00, C 07D 487/04, C 07D 475/10, A 61K 31/33

(11) 9886

(13) T1

(21) 2019/726

(22) 20/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201461979231P 14/04/2014 US

(96) 10/04/2015 EP15718330.2

(97) 12/06/2019 EP3131902

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRUNETE, Steven Richard;
COLLIN, Delphine; HUGHES, Robert Owen;
LI, Xiang; LIANG, Shuang; SIBLEY, ROBERT;
TURNER, Michael Robert; WU, Lifan and
ZHANG, Qiang

(54) СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА ROR ГАМА

(57) 1 ПАТЕНТНИ БАРАЊА:

Соединение со формула (I)



(I)

кадешто:

R1 е:

- CN;
- S(O)nR6;
- S(O)nNR7R8;
- S(O)(NR9)R6;
- N(R9)C(O)R6;
- N(R9)C(O)OR6;
- N(R9)S(O)nR6;
- C(O)OR9;
- C(O)NR7R8; или
- C(O)R9; или

R6, R7, R8 или R9 од R1 може да бидат циклизирани во W за да формираат прстен; и R2 и R3 се секој независно:

(A) -H;

(B) C1-3 алкил опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

- a) C3-6 циклоалкил;
- b) -OR9;
- c) -CN;
- d) -CF3;
- e) -хало;
- f) -C(O)OR9;
- g) -C(O)N(R9)2;
- h) -S(O)nR9; и
- i) -S(O)nNR7R8; или
- (C) C3-6 циклоалкил;
- (D) C3-6хетероциклил; или

R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани за да формираат C3-6 карбоцикличен прстен; или

R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот кон

којшто тие се сврзани за да формираат C3-6 хетероцикличен прстен; или

R2 или R3 може да бидат циклизирани во W за да формираат прстен;

R4 е:

(A) C1-6 алкил опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

- a) C3-6 циклоалкил;
- b) C3-6 хетероциклил;
- c) -OR9;
- d) -CN;
- e) -S(O)nR9;
- f) -хало; и
- g) -CF3; или

(B) C3-12 циклоалкил опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

- a) C1-6 алкил;
- b) -OR9;
- c) -CN;
- d) -S(O)nR9;
- e) -хало; и
- f) -CF3; или

(C) арил, хетероарил или хетероциклил секој опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

- a) C1-6 алкил;
- b) C3-6циклоалкил;
- c) -OR9;
- d) -CN;
- e) -S(O)nR9;
- f) -хало; и
- g) -CF3;

R5 е арил, хетероарил, хетероциклил или C3-12 циклоалкил секој опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

(A) C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил или C3-6 хетероциклил секој опционално супституиран со една, две или три групи избрани од:

- a) C3-6 циклоалкил;
- b) C3-6 хетероциклил;
- c) -OR9;
- d) -CN;
- e) -S(O)nNR7R8

- f) -S(O)nR₉;
 g) -хало; и
 h) -CF₃; или
 (B) -OR₉;
 (C) -CN;
 (D) -CF₃;
 (E) -хало;
 (F) -S(O)nNR₇R₈;
 (G) -S(O)nR₉; и
 (H) -NR₇R₈;

W е арил, хетероарил, хетероциклил, C₃-12 циклоалкил, или алкинил секој опционално супституиран со една или две групи избран од:

- a) C₁-6 алкил;
 b) C₃-6 циклоалкил;
 c) -OR₉;
 d) -CN;
 e) -CF₃;
 f) -хало;
 g) -NR₇R₈;
 h) -C(O)OR₉; и
 i) -C(O)N(R₉)₂;

R₆ е избран од:

- (A) -ОН;
 (B) C₁-6 алкил опционално супституиран со една или две групи избрани од:
 a) C₃-6 циклоалкил;
 b) -OR₉;
 c) -CN;
 d) -CF₃; и
 e) -хало;

(C) C₃-6 циклоалкил; и

(D) -CF₃;

R₇ и R₈ се независно избрани од:

(A) -H;

(B) C₁-3 алкил опционално супституиран со една или две групи избрани од:

a) C₃-6 циклоалкил;

b) -OR₉;

c) -CN; и

d) -хало; и

(C) C₃-6 циклоалкил; или

R₇ и R₈, заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат заситен прстен со 3-6 јаглеродни атоми каде што еден јаглероден атом во споменатиот заситен прстен може да биде опционално заменет со -O-, -NR₉- или -S(O)n-;

R₉ е избран од;

(A) -H;

(B) C₁-3 алкил опционално супституиран со една или две групи избрани од:

a) C₃-6 циклоалкил;

c) -CN;

d) -CF₃

e) -хало; или

(C) C₃-6 циклоалкил; и

n е 0, 1 или 2;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 22 патентни барања

(51) A 23G 1/20, A 23G 1/22, A 23G 1/21

(11) 9887

(13) T1

(21) 2019/727

(22) 21/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) IT2014TO00491 20/06/2014 IT

(96) 18/06/2015 EP15751106.4

(97) 05/06/2019 EP3157351

(73) Live-tech S.r.l. Via Coppa 3B 12051 Alba, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VEGLIO, Domenico

(54) СИСТЕМ НА ВБРИЗГУВАЊЕ ВО КАЛАП ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ МАСТИ


(57) 1 Систем на вбризување во калап (1) од најмалку еден производ што содржи масти во најмалку една матрица (9), опремен со најмалку еден уред за вбризување (3), наведениот уред за вбризување (3) во него е опремен со најмалку еден канал за вбризување (2), наведениот уред за вбризување (3) е прицврстен за најмалку еден уред за

спроведување (17) од наведениот производ што содржи масти преку најмалку еден вжештен споен уред (6), наведениот систем (1) се состои од:

- најмалку еден вжештен елемент (5) подреден внатре во наведениот вбризгувачки уред (3) на наведениот вбризгувачки канал (2);
- најмалку една машка половина-оклоп (8), од наведената матрица (9), поврзана за најмалку една подолна површина на најмалку еден изладен потпорен уред (7);

карактеризиран со тоа што опфаќа најмалку еден систем за изолација на гас кој се состои од најмалку еден уред за влез (11) на најмалку еден изолиран гас и најмалку еден уред за

регулирање (12), секој од наведените уреди (11), (12) е поврзан за најмалку една подолна површина од наведениот вжештен споен уред (6), наведениот систем за изолација на гас е прилагоден да овозможи најмалку еден влез од наведениот изолиран гас, преку наведениот уред за влез (11), индуцирајќи термална изолација помеѓу наведената машка половина-оклоп (8) и наведениот уред за вбризгување (3), наведениот систем за изолација на гас е прилагоден да го спроведува наведениот гас, преку наведениот уред за регулирање (12), во наведеното преодно подрачје (13), преку наведените отвори (15) од наведениот изладен потпорен уред (7), индуцирајќи контрола на физичките услови од наведената матрица (9). има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 5/00**

(11) **9888**

(21) **2019/728**

(13) **T1**

(22) **22/08/2019**

(45) **31/01/2020**

(30) **US201262695949P 31/08/2012 US and**

US201313842906 15/03/2013 US

(96) **28/08/2013 EPA13760180.3**

(97) **19/06/2019 EP2890397**

(73) **Bayer HealthCare LLC 100 Bayer**

Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова**

бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **MA, Xinghang; XIANG, Jun and NIU, Jianjie**

(54) **АНТИ-ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР
АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Анти-PRLR антители формулација, што содржи:

- а. 10 mM хистидин,
- б. 75 ppm полисорбат 80 во комбинација со 10 mM метионин или 80 ppm полисорбат 80 во комбинација со 5 mM метионин,
- ц. 234 mM сахароза,
- д. 30 mM аргинин, и
- е. 60 mg/ml од анти-PRLR антители, назначено со тоа, што наведениот анти-PRLR антители

формулација има pH во опсег од pH 5.0 до pH 6.5, каде што наведениот анти-PRLR антители формулација не содржи неорганска сол и каде што наведениот анти-PRLR антители е човечко IgG2 моноклонално антители кое содржи тежок ланец и лесен ланец, каде што секвенцата на аминокиселина од наведениот тежок ланец е според СЕК ИД БР: 7, и секвенцата на аминокиселина од наведениот лесен ланец е според СЕК ИД БР: 1.

има уште 6 патентни барања

(51) **C 07K 16/38, A 61K 39/395**

(11) **9889**

(13) T1

(21) **2019/729**

(22) 22/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201213601598 31/08/2012 US and
US201313843780 15/03/2013 US

(96) 28/08/2013 EPA16180643.5

(97) 22/05/2019 EP3117837

(73) **Bayer HealthCare LLC, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MA, Xinghang and XIANG, Jun

(54) **АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Анти-TFPI антители формулација, што содржи:

- а. 10 mM до 30 mM хистидин,
- б. 50 ppm до 200 ppm не-јонски сурфактанс,

ц. 88 mM до 292 mM сахароза,

д. 0 mM до 50 mM аргинин,

е. 0 mM до 50 mM лизин,


ф. 0 mM до 133 mM глицин или аланин

г. 0 mM до 10 mM метионин, и

х. 1 mg/ml до 150 mg/ml анти-TFPI антители;

назначено со тоа, што наведената анти-TFPI антители формулација има pH од 4.0 до 6.0, и каде што концентрацијата на неоргански соли на наведената анти-TFPI антители формулација не надминува 2 mM, и каде што наведеното анти-TFPI антители содржи лесен ланец што ја содржи секвенцата на аминокиселина СЕК ИД БР: 1 и тежок ланец што ја содржи секвенцата на аминокиселина со СЕК ИД БР: 2.

има уште 7 патентни барања

НАЦРТ 1

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C 12N 15/85**

(11) **9890**

(13) T1

(21) **2019/730**

(22) 22/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201562101488P 09/01/2015 US

(96) 05/01/2016 EP16703620.1

(97) 14/08/2019 EP3242887

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSINA-FERNANDEZ, Jorge;
BOKVIST, Bengt Krister; COSKUN, Tamer and
CUMMINS, Robert Chadwick

(54) **GIP И GLP-1 КО-АГОНИСТИ
СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формулата:

YX1EGTFTSDYSIX2LDKIAQKAX3VQWLIAGGPS
SGAPPPS; каде што

X1 е Aib;

X2 е Aib;

К на позиција 20 е хемиски модифицирана
преку коњугација на епсилон-амино групата на
К странична-низа со ([2-(2-амино-етокси)-
етокси]-ацетил)2-(γGlu)α-CO-(CH₂)_b-CO₂H
каде што а е 1 до 2 и b е 10 до 20;

X3 е Phe или 1-Nal;

и C-завршетокот на аминокиселина е
опционално амидирана како C-завршеток на
примарен амид (SEQ ID NO: 11),
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 15 патентни барања

(51) **C 12Q 1/68, A 61K 39/00**

(11) **9891**

(13) T1

(21) **2019/731**

(22) 23/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) PCT/EP2011/002576 24/05/2011 -- and

PCT/EP2012/000006 02/01/2012 --

(96) 23/05/2012 EP12723117.3

(97) 10/07/2019 EP2714071

(73) **BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH
and TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz gemeinnützige GmbH
An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and
Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian;
KOSLOWSKI, Michael; OMOKOKO, Tana; DIKEN,
Mustafa; DIEKMANN, Jan; BRITTEN, Cedrik;
CASTLE, John; LÖWER, Martin; RENARD,
Bernhard and DE GRAAF, Johannes Hendrikus
(54) **ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ВАКЦИНИ ЗА
КАНЦЕР**

(57) 1 Индивидуализирана вакцина против
канцер за употреба во метод за третирање на
пациент со канцер, при што споменатиот метод
се состои од следните чекори:


(а) обезбедување на споменатата
индивидуализирана вакцина против канцер со
метод кој што ги вклучува следните чекори:

(аа) идентификување на соматски мутации
специфични за канцерот во примерок од тумор
на пациентот со канцер за да се обезбеди
потпис за мутација на канцерот на пациентот;
и

(аб) обезбедување на RNA вакцина која што го
покажува потписот за мутација на канцерот
добиеен во чекорот (аа), при што RNA вакцината
која што го покажува потписот за мутација на
пациентот содржи RNA која што кодира
рекомбинантен полиепитопичен полипептид
кој што содржи мутација врз основа на нео-
епитопи; и

(б) давање на споменатата индивидуализирана
вакцина против канцер на пациентот.
има уште 9 патентни барања

FIGURE 5



(51) **C 07K 16/46**

(11) **9892**

(21) **2019/733**

(30) GB20140011320 25/06/2014 GB

(96) 25/06/2015 EP15732228.0

(97) 07/08/2019 EP3161007

(13) T1

(22) 23/08/2019

(45) 31/01/2020

(73) **UCB Biopharma SPRL 60Allée de la
Recherche 1070 Brussels, BE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) BHATTA, Pallavi; DAVE, Emma; HEYWOOD,
Sam Philip and HUMPHREYS, David Paul

(54) **КОНСТРУКЦИЈА НА МУЛТИСПЕЦИФИЧНО АНТИТЕЛО**

(57) 1 Мулти-специфична антитело молекула којашто содржи или е составена од:

а) полипептидна низа со формула (I):

VH-CN1-X-V1;

и

б) полипептидна низа со формула (II):

VL-CL-Y-V2;

кадешто:

VH претставува тешка низа на варијабилен домен;

CN1 претставува домен на тешка низа на константен регион, на пример негов домен 1;

X претставува врска или сврзувач;

Y претставува врска или сврзувач;

V1 претставува dsFv или dsscFv;

VL претставува лесна низа на варијабилен домен;

CL претставува домен од лесна низа на константен регион како што е Скарпа;

V2 претставува dsFv или dsscFv.

има уште 23 патентни барања

Fab-2x dsFcV formats and Fab-dsFcV-dsFcV format



Fab2-(HC)-dsFcV3-(LC)-dsFcV04



Fab2-(LC)-dsFcV3-(HC)-dsFcV04



Fab-(HC)-dsFcV-(LC)-dsFcV



Fab-(HC)-dsFcV-(LC)-dsFcV

(51) C 07C 53/18, C 07D 401/14, C 07D 407/14, C 07D 403/12, C 07F 9/28, C 07F 9/6558, A 61K 31/33, A 61P 11/00

(11) 9893

(13) T1

(21) 2019/734

(22) 26/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP15760394.5 20/08/2015 EP

(96) 20/08/2015 EP15760394.5

(97) 05/06/2019 EP3298022


(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HECKEL, Armin; HAMPRECHT, Dieter;
KLEY, Joerg and WIEDENMAYER, Dieter

(54) **НОВИ АНЕЛИРАНИ
ФЕНОКСИАЦЕТАМИДИ**

(57) 1 Соединение со формула (I),



кадешто

R1 и R2 се независно избрани од етил, 2-хидроксиетил, 2-тетрахидрофуранилметил и 4-тетрахидропиранилметил;

R3 е избран од половината NRaRb, кадешто Ra и Rb се независно избрани од водород, C1-C4-алкил и 1-(2-етоксиетил)пиперидин-4-ил, кадешто C1-C4-алкил може да носи 1 или 2 супституенти избрани од хидроксил, amino, C1-C4-алкиламино, ди-C1-C4-алкиламино, (диметилфосфиноил)метокси, 4-(диметилфосфиноил)фенил, 6-метил-3-хидрокси-пиридин-2-ил и оксианјон на 6-метил-3-хидрокси-пиридин-2-ил, дава дека барем еден од Ra и Rb е различен од водород, или кадешто Ra и Rb заедно со азотот кон

којшто тие се сврзани за да формира хетероциклична половина избрана од пиперидин и 1-оксотиоморфолинил, кадешто хетероцикличната половина може да носи 1 или 2 супституенти избрани од NH₂; и Z- е избран од хлорид, бромид, јодид, хидроксид, водороденсулфат, сулфат, нитрат, фосфат, формат, ацетат, трифлуороацетат, фумарат, цитрат, тартарат, оксалат, сукцинат, манделат, метансулфонат и р-толуенсулфонат, или Z- може да биде отсутен ако Ra или Rb е C1-C4-алкил и носи оксианјон на 6-метил-3-хидрокси-пиридин-2-ил; или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 23 патентни барања

(51) **C 07K 1/18, C 07K 1/36, C 07K 1/34**

(11) **9894**

(13) T1

(21) **2019/735**

(22) 26/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) 14189582.1 14/08/2008 EP

(96) 14/08/2008 EP14189582.1

(97) 31/07/2019 EP2848625

(73) **GENENTECH, INC. 1 DNA Way, South San Francisco California 94080, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) Brown, Arick; Bill, Jerome, Jr.; Tully, Timothy and Dowd, Christopher

(54) **Постапки за отстранување на контаминанти со употреба на автохтони протеини на заменски мембрани на хроматографија**

(57) 1 Метода за прочистување на

моноклонално антителио од состав што го содржи моноклоналното антителио и најмалку еден загадувач, кој метод ги вклучува последователните чекори на:


а. поминување на составот преку мембранска размена на мембрана, при што моноклоналното антителио и мембраната имаат спротивно полнење, во услови на работа опфатени со тампон со рН вредност од околу 1 до околу 5 рН единици под рI на моноклоналното антителио и спроводливост од околу 40 mS/cm, што предизвикува мембрана да го врзува моноклоналното антителио и најмалку еден загадувач, и
б. враќање на прочистеното моноклонално антителио од ефлуент.
има уште 10 патентни барања



- (11) **9895** (13) T1
 (21) **2019/736** (22) 26/08/2019
 (45) 31/01/2020
 (30) US201161494710P 08/06/2011 US and
 US201161494840P 08/06/2011 US
 (96) 08/06/2012 EP15181729.3
 (97) 07/08/2019 EP2998289
 (73) **NITTO DENKO CORPORATION**
1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-
8680, JP
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) Payne, Joseph E.; Hou, Zheng; Ahmadian,
 Mohammad; Knopov, Victor; Akopian, Violetta;
 Karmali, Priya; Witte, Richard P.; Sridhar, C.
 Nagarajan; Gaudette, John A.; Perelman, Loren
 A.; Tanaka, Yasunobu and Niitsu, Yoshiro
 (54) **СОЕДИНЕНИЯ ЗА ТАРГЕТИРАНИ**
ИСПОРАКИ НА ЛЕК И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА

АКТИВНОСТИ НА SIRNK

- (57) 1 Соединение за олеснување на испорака
 на лек до таргетирана клетка, која опфаќа
 структурата (ретиноид)т-сврзник- (ретиноид)п ;
 при што ретиноидот е избран од група која
 сочинува витамин А, ретиноинска киселина,
 третиноин адапален, 4-
 хидрокси(фенил)ретинамид (4-HPR), ретинил
 палмитат, ретинална, заситена ретиноинска
 киселина, и заситена, деметилирана
 ретиноинска киселина; при што т и п одделно
 претставуваат 2 или 3; и при што врзникот е
 избран од група кои сочинуваат бис-амидо-
 PEG, трис-амидо-PEG, тетра-амидо-PEG, Lys-
 бис-амидо-PEG-Lys, Lys-трис-амидо-PEG-Lys,
 Lys-тетра-амидо-PEG-Lys, Lys-PEG-Lys,
 PEG2000, PEG1250, PEG1000, PEG750,
 PEG550, и PEG-Glu.
 има уште 12 патентни барања



- (51) **C 01B 19/00, A 61K 33/04, A 61K 9/14**
 (11) **9896** (13) T1
 (21) **2019/737** (22) 27/08/2019
 (45) 31/01/2020
 (30) EP10006596 24/06/2010 --
 (96) 22/06/2011 EP11727925.7
 (97) 21/08/2019 EP2585182

- (73) **Biosyn Arzneimittel GmbH**
Schorndorfer Strasse 32 70734 Fellbach, DE
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
 лок.8, 1000, Скопје
 (72) STIEFEL, Thomas and KOTTWITZ, Ortwin


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАКОЛОШКИ ЧИСТИ КРИСТАЛИ**

(57) 1 Постапка за произведување на кристална супстанца која што ги содржи чекорите на

а) внесување на незаситен раствор од супстанцата која што треба да биде кристализирана во сушалка на флуидизиран слој во услови на применување на вакуум и одржување на температурен опсег, со задача да се исуши растворот на супстанцата која што треба да биде кристализирана за да се добие презаситен раствор, во кој се одвива кристализацијата, каде што незаситениот раствор е впумпан низ

влезен цевковод, контролиран од мерач на проток, загреан од топлински изменувач и конечно инјектиран во вакуум сад со помош на спреј распрскувач,

б) примена на вакуум и одржување на температурен опсег во сушалка на флуидизиран слој по комплетирање на чекорот на внесување на незаситениот раствор од супстанцата која што треба да биде кристализирана, каде што вакуумот и температурата се регулирани на начин со задача да се добие посакуваниот кристален производ како хомоген производ.
има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/53, C 07K 16/28**

(11) **9897**

(13) T1

(21) **2019/740**

(22) 27/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) GB20130020066 13/11/2013 GB

(96) 12/11/2014 EP14800000.3

(97) 07/08/2019 EP3068800

(73) **UCB Biopharma SPRL 60Allée de la Recherche 1070 Brussels, BE**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ATHERFOLD, Paul, Alan; CESKA, Thomas Allen; FINNEY, Helene Margaret; KEVORKIAN, Lara; SARKAR, Kaushik; SMITH, Bryan John and TYSON, Kerry Louise

(54) **АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА FCRL**

(57) 1 Анти-FcRn антитело или негов врзувачки фрагмент којшто содржи (i) тешка низа или фрагмент на тешка низа којшто има варијабилан регион којшто ја содржи

секвенцата дадена во SEQ ID NO:25 и (ii) лесна низа или фрагмент на лесна низа којшто има варијабилан регион којшто ја содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO: 16. има уште 21 патентни барања



(51) **A 47B 47/02, A 47B 91/00, A 47B 91/02, A 47F 5/10**

(11) **9910**

(13) T1

(21) **2019/741**

(22) 29/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) FR1000511 08/02/2010 FR

(96) 08/02/2011 EP18165488.0

(97) 12/06/2019 EP3360442

(73) **HMY 50, Route d'Auxerre, 89470 Moneteau, FR**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BERTHAUD, Philippe and HERVIEUX, Philippe

(54) **СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ СО ЕЛЕМЕНТ И КОНТРАЕЛЕМЕНТ**

(57) 1 Уред за поставување (100) кој што има најмалку еден елемент (1) и еден комплементарен елемент (13) конфигурирани така да се спојуваат еден со друг, при што споменатиот елемент (1) има најмалку еден потпорен сид (2) конфигуриран така да го прими врз себе најмалку едното лежиште од споменатиот комплементарен елемент (13), при што споменатиот потпорен сид (2) има странична кука за прифаќање (5) конфигурирана така да биде прифатена во насока на прифаќање D поврзана со споменатиот елемент (1), соодветно со еден страничен отвор за прифаќање (14) кој што се наоѓа на споменатиот комплементарен елемент (13) за да предизвика споменатиот елемент (1) и споменатиот комплементарен елемент (13) да стапат во носечка врска, при

што споменатиот елемент (1) има најмалку еден страничен отвор за закачување (7) конфигуриран така да прими најмалку еден страничен прст за закачување (15) кој што се наоѓа на споменатиот комплементарен елемент (13) за да се формира носечка врска помеѓу споменатиот елемент (1) и споменатиот комплементарен елемент (13), што се карактеризира со тоа што споменатиот елемент (1) е формиран од превиткан лим, и со тоа што споменатиот страничен отвор за закачување (7) има генерално V-форма на кој што раширениот дел е ориентиран во истата насока како и споменатата насока на прифаќање D и точката во спротивна насока на споменатата насока на прифаќање D за да се овозможи најмалку една "лабава" позиција во која што споменатиот страничен прст за закачување (15) е во раширениот дел од споменатата V-форма и „стегната“ позиција во која што споменатиот

латерален прстен за закачување (15) е во зашилениот дел од споменатата V-форма; со тоа што споменатиот елемент (1) потнатаму има најмалку едно крило за прифаќање (4) на првиот крај на споменатиот потпорен сид (2) и крило за закачување (6) на вториот крај на споменатиот потпорен сид (2), кој што е спротивен крај на првиот крај, при што споменатите крила за прифаќање и закачување се во суштина вертикални во однос на споменатиот потпорен сид (2) и во суштина паралелни со споменатата насока на прифаќање D, при што споменатото крило за прифаќање (4) ја има споменатата странична кука (5), која што има отвор свртен во споменатата насока на прифаќање D, и при што споменатиот страничен отвор за закачување (7) преминува преку споменатото крило за закачување (6).
има уште 5 патентни барања



(51) **C 14C 3/28, C 14C 11/00**(11) **9911**

(13) T1

(21) **2019/742**

(22) 29/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) ITRI20130078 04/09/2013 IT

(96) 29/08/2014 EP14780610.3

(97) 05/06/2019 EP3041962

(73) **Kemas S.r.l. , IT**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) MARINAL,Daniele

(54) **ПРОЦЕС ЗА ШТАВЕЊЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА СО ВИСОКИ
ЕЛАСТИЧНИ СВОЈСТВА И ЗА ДОБИВАЊЕ
КОЖА**

(57) 1 Процес на штавење кој опфаќа третман со гумирање во кој во текот на најмалку влажната фаза од процесот на штавење има еластомери во средината за третман, се карактеризира со тоа што наведените еластомери се полимер или мешавина на полимери кои припаѓаат на семејството на карбоксиллизирани термопластични еластомери, со количина на сува тежина на производот што содржи еластомери со најмалку 0,1% од тежината на свежите солени кожни производи или 0,5% од тежината од влажна избричена кожа или 1% од сувата тежина на споменатата кожа

има уште 14 патентни барања

"ПРОЦЕС ЗА ШТАВЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА СО ВИСОКИ
ЕЛАСТИЧНИ СВОЈСТВА И ЗА ДОБИВАЊЕ КОЖА"

Патентен нацрт:




Figure 1a




Figure 1b

(51) **C 22B 7/00, C 22B 3/00**(11) **9912**

(13) T1

(21) **2019/743**

(22) 29/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP20130382373 27/09/2013 --

(96) 26/09/2014 EP14777071.3

(97) 14/08/2019 EP3049542

(73) **Técnicas Reunidas,S.A. C/Arapilrs****13.Planta 11 28015 Madrid, ES**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) ALVAREZ CARREÑO,Carlos; PINEDO
GONZÁLEZ,Maite; PECHARROMÁN MERCADO,
Emilio; OCAÑA GARCÍA,Nuria and FRADES
TAPIA,Maria(54) **ПРОЦЕС ЗА СЕЛЕКТИВНО****ОБНОВУВАЊЕ НА ОЛОВО И СРЕБРО**(57) 1 Процес за селективно обновување на
олово и сребро, процесот ги содржи чекорите
на:

а) изложување на хидроматалургичен остаток кој содржи барем олово и сребро на оксидативно испирање во присуство на хлориден солени раствор и оксидационен агенс, така селективно растворајќи олово и сребро како хлоридни растворливи соединенија;

б) реагирање на оптоварениот раствор за испирање добиен во чекор а) со карбонатно соединение кое се однесува како агенс за таложење, така здружувајќи ги таложеното олово и сребро како карбонатен концентрат;


и

в) прочистување на концентратот добиен во чекор б) со контакт на наведениот концентрат со раствор од карбонатно соединение, така што оловните и сребрените карбонатни концентрати имаат содржина на хлорид помеѓу 0.01 и 0.5 wt% на база добиена на тежина при сува состојба.

има уште 13 патентни барања

1/1

Leaching Media	Impurities	[SO ₄ ²⁻]g/L
A	Yes	0
B	Yes	5
C	Yes	12
D	Yes	14.5
E	Yes	17

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**(11) **9913**

(13) T1

(21) **2019/744**

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201461992658P 13/05/2014 US;

US201562105992P 21/01/2015 US and

US201562114336P 10/02/2015 US

(96) 12/05/2015 EPA15722195.3

(97) 07/08/2019 EP3142751

(73) **MedImmune Limited Milstein Building, Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NARWAL, Rajesh; ROBBINS, Paul; KARAKUNNEL, Joyson and DAR, Mohammed M.

(54) **АНТИ-В7-Н1 И АНТИ-СТЛА-4 АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НЕ-СИТНОКЛЕТОЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАНЦЕР**

(57) 1 Комбинација што содржи MEDI4736, или негов антиген-врзувачки фрагмент, и тремелимуаб, или негов антиген-врзувачки фрагмент, за употреба во третманот на NSCLC во човечки пациент, назначено со тоа, што MEDI-4736 се администрира на 20 mg/kg секои 4 недели и тремелимуаб се администрира на 1 mg/kg на пациентот.
има уште 16 патентни барања

НАЦРТ 1



(51) **B 65D 17/50, B 65D 8/00, B 65D 6/00**

(11) **9914**

(13) T1

(21) **2019/745**

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) FR1551795 04/03/2015 FR and FR1557949 26/08/2015 FR

(96) 04/03/2016 EPA16709315.2

(97) 17/07/2019 EP3265389

(73) **Compagnie Générale De Conserve Kerlurec - Saint Léonard Nord, 56450 Theix, FR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) GUERIN, Jean-Michel

(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА КОНЗЕРВИРАНА ХРАНА СО ФЛЕКСИБИЛНО ДНО, И СООДВЕТНА МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО**

(57) 1 Контејнер за конзервирана храна (1) што содржи метално тело (2) што има горен дел (22) затворен херметички со прво дно (3) и долен дел (23) затворен херметички со второ дно (3), првото дно е формирано со фолија (31) што формира флексибилно дно, директно заварено на металното тело (2) за да ги издржи напрегањата под притисок за време на термичка обработка на контејнерот (1), назначено со тоа, што заварениот горен дел (22) на наведеното метално тело (2) на

контејнерот (1) е преклопен/свиткан за да се формира периферен обрач (24) на наведениот

крај на контејнерот (1).
има уште 14 патентни барања



Налопт 1

(51) **A 61B 17/435, A 61M 25/00, A 61M 1/00**

(11) **9915** (13) T1

(21) **2019/746** (22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) US188021P 06/08/2008 US and US348571
05/01/2009 US

(96) 04/08/2009 EP09791146.5

(97) 17/07/2019 EP2320813

(73) **Incintas Therapeutics, Inc. 12 Moccasin
Drive Atglen PA 19310, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Pizalato, Jesse Albert

(54) **КАТЕТЕР ЗА ПРЕНОС НА ЕМБРИОН КОЈ
ГО ЕЛИМИНИРА ПРЕНЕСЕНИОТ ВОЗДУХ
ДОДЕКА ХОРМОНСКИ ИНДУЦИРА
ИМПЛАНТАЦИЈА И АПАРАТ**


(57) 1 Катетер за испорака и воведување на
еден или повеќе медиуми во матка на пациент
за време на постапката за пренесување на
ембрион, пришто наведениот катетер за

испорака содржи:

надворешна обвивка (10) со проксимален крај и
дистален крај; и внатрешен лумен (36) кој со
лизгање се отстранува од споменатата
надворешна обвивка (10), наведениот
внатрешен лумен (36) има проксимален крај,
дистален крај и внатрешен премин (34) во него
за примање барем еден ембрион и други
медиуми, наведениот внатрешен лумен (36),
вклучува барем еден визуелен маркер (38)
сместен на надворешноста на неговата
површина, во непосредна близина на неговиот
дистален крај, што означува однапред
определен волумен за да се овозможи
аспирација на точен волумен на споменатиот
еден или повеќе медиуми во споменатиот
внатрешен лумен (36), при што споменатиот
најмалку еден визуелен маркер (38) содржи
мноштво визуелни маркери (38), секој визуелен
маркер (38) означува волумен на медиуми што
треба да се аспирираат во споменатиот

внатрешен лумен (36).

има уште 14 патентни барања



(51) **C 08G 73/06, C 08L 79/06, A 61P 41/00**

(11) **9916**

(13) T1

(21) **2019/747**

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) RU2011053043U 26/12/2011 RU and

RU2011119848U 17/05/2011 RU

(96) 17/05/2012 EP12785811.6

(97) 26/06/2019 EP2716684

(73) **Joint Stock Company "Pharmasyntez"**

Office 3 Dom 23 ul.Krasnogvardeyskaya Irkutsk 664007, RU

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) SHURYGIN, Mikhail Gennadievich and

SHURYGINA, Irina Aleksandrova


(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПРОФИЛАКСА И ТРЕТМАН НА АДХЕЗИОНЕН ПРОЦЕС**

(57) 1 Барања


1. Соединение за употреба во метод на инхибирање на p38 MAP киназа, која е тип (I):




или (II):




или (III):




или (VI):




или (IV):



или (VII):



или (V):



каде што R1 е структурна единица на природни или синтетски хидро-солубилни полимери избрани од хитосан или негови деривати, поливинилтетразол или негови кополимери, карбоксиметилцелулозни соли, поливинил имидазол или негови кополимери, полиетиленимин или негови кополимери, поливинилпиридини или нивни кополимери, поливинилтриазоли или нивни кополимери, соли на полиакрилна киселина или нејзини кополимери или соли на полиметакрилна киселина или нејзини кополимери; An⁻ - кисел остаток; x, y и z се цели броеви, покрај тоа x≠0 и y≠0.



Слика 1

(51) **B 29C 45/37, B 29C 33/38**

(11) **9917**

(13) T1

(21) **2019/748**

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) DE102016119760 18/10/2016 DE

(96) 06/10/2017 EP17195092.6

(97) 21/08/2019 EP3311971

(73) **Gerresheimer Regensburg GmbH**

Kumpfmühler Str. 2 93047 Regensburg , DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Schmitt, Bernhard; Will, Dominik and Schwab, Daniel


(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИЧЕН ДЕЛ СО ПОВРШИНСКА СТРУКТУРА**

(57) 1 Метод за генерирање на површинска структура (11) најмалку во еден дел од површината (12) на термопластична компонента (10) за време на процес на обликување со вбризгување, што се карактеризира со следниве чекори: формирање, со употреба на пулсирачки ласер (7), на негативна структура на површинската

структура (11) која што треба да се генерира од пластичната компонента во една површина (4) на една влошка (2) за алатка за производство на пластичната компонента (10) во проце-сот на обликување со вбризгување; и обликување на пластичната компонента (10) со помош на влошката (2) и истовремено формирање на површинската структура (11) на површината (12) на пластичната компонента (10), која што структура опфаќа повеќе типови на структура (14) од кои секој е поставен во права линија (L) на таков начин што типовите на структурата (14) се тријат за време на употребата на пластичната компонента (10) и формираат тенок слој за подмачкување на површината на пластичната компонента; каде што растојанието (a) помеѓу две соседни прави линии (L) од типовите на структурата (14) е во распон од 10 μm до 1 mm во најмалку еден дел од површината (12) на пластичната компонента обликувана со вбризгување (10); ширината (B) на типовите на структура (14) поставени во права линија (L) е во распон од 10 μm до 1 mm во најмалку еден дел од површината (12) на пластичната компонента

обликувана со вбризување (10); и висината (H) или длабочината (T) на типовите на структура (14) поставени во правата линија (L) е во распон од 1 μm до 100 μm во најмалку

еден дел од површината (12) на пластичната компонента обликувана со вбризување (10). има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) G 01N 33/68

(11) 9918

(13) T1

(21) 2019/749

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP13185419 20/09/2013 -- and

PCT/EP2013/000190 22/01/2013 --

(96) 22/01/2014 EP14704089.6

(97) 26/06/2019 EP2948777

(73) **Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. Ludwig-Erhard Allee 2 53175 Bonn, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) EDBAUER, Dieter; HAASS, Christian; WENG, Shih-Ming; MORI, Kohji; ARZTBERGER, Thomas and KREMMER, Elisabeth

(54) **ДИПЕПТИД-ПОВТОРЕНИ ПРОТЕИНИ КАКО ТЕРАПЕВТСКИ ТАРГЕТ ВО**

НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО ХЕКСАНУКЛЕОТИДНА ПОВТОРЕНА ЕКСПАНЗИЈА


(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент, кој што специфично се врзува за полипептид кој што е составен од (Gly-Ala) диспептид-реп, каде што а е цел број од 16 или повеќе, каде што антителото или неговиот антиген-врзувачки фрагмент содржи CDR3 низа со лесен синџир која што содржи аминокиселина низа согласно НИЗА ИД БР: 53; низа CDR2 со лесен синџир која што содржи аминокиселинска низа согласно НИЗА ИД БР: 54; и низа CDR 1 со лесен синџир која што содржи аминокиселинска низа согласно НИЗА ИД БР: 55

и

(i) CDR1 низа со тежок синџир која што содржи GYTFTGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 68, CDR2 низа со тежок синџир која што содржи

EILPGSGSTK согласно НИЗА ИД БР: 64 и CDR3 низа со тежок синцир која што содржи GDFTNSHFAY согласно НИЗА ИД БР: 60; или
(ii) CDR1 низа со тежок синцир која што содржи GYTFTGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 68, CDR2 низа со тежок синцир која што содржи ENLPGSGSTK согласно НИЗА ИД БР: 65 и со тежок синцир CDR3 низа која што содржи

GDYNSNSHFAY согласно НИЗА ИД БР: 57; или
(iii) CDR1 низа со тежок синцир која што содржи GYKFIGYWIE согласно НИЗА ИД БР: 69, CDR2 низа со тежок синцир која што содржи ENLPGSGTTK согласно НИЗА ИД БР: 66 и CDR3 низа со тежок синцир која што содржи GDYNSNSHFTY согласно НИЗА ИД БР: 59. има уште 2 патентни барања



(51) **A 22C 7/00**

(11) **9919**

(21) **2019/750**

(13) **T1**

(22) **30/08/2019**

(45) **31/01/2020**

(30) **ES200930131 06/05/2009 ES**

(96) **04/05/2010 EP10380063.7**

(97) **05/06/2019 EP2248433**

(73) **Internacional Olivarera,S.A. C/Garcilaso de la Vega, 2 41700 Dos Hermanes Sevilla, ES**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **Agroba Rodriguez, Angel**

(54) **МАШИНА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ТОПЧИЊА ОД ПАСТА ОД ЗДРОБЕН ЈАДЛИВ ПРОИЗВОД**


(57) 1 Машина за формирање на топчиња од паста од здробен јадлив производ од типот кој што има

- сад (1) кој што ја содржи пастата, кој што е затворен во неговиот долен дел со
- ротирачки цилиндер (2) со хоризонтална оска, кој што пак има мноштво радијални комори за дозирање на пастата (3), формирани од надворешната површина на споменатиот ротирачки цилиндер (2) и наредени на кружен и аксијален начин,
- средство за собирање и транспортирање (5)

на топчињата од паста (4), кое што го сочинуваат

- издолжен резервоар (6) кој што отворен во неговиот горен дел, поставен под садот (1) и ротирачкиот цилиндер (2), трансверзално во однос на споменатиот ротирачки цилиндер (2), и кој што ја има во суштина истата ширина како должината на ротирачкиот цилиндер (2), и кој што се состои од
 - почетен дел (8),
 - заден дел (9), каде што завршуваат веќе зацврстените топчиња од паста (4) и
 - влезен дел (10) за топчињата од паста (4), сместен помеѓу почетниот дел (8) и задниот дел (9), веднаш под ротирачкиот цилиндер (2), при што споменатиот резервоар (6) е наполнет со
 - раствор за зацврстување на топчињата од паста (4) во вода, во кој што, во употреба, споменатите топчиња од паста (4) лебдат, кружејќи низ
 - рецикулационо коло (7) кое што, во употреба, ја апсорбира водата во задниот дел (9) на резервоарот (6) и ја истура во почетниот дел (8), создавајќи струење кое што ги пренесува топчињата од паста (4) од делот за внесување (10) па сè до задниот дел (9) на резервоарот (6), и
 - средство за варијација на протокот на вода (11) поставено во резервоарот (6) кое што, во употреба, го менува протокот на вода што циркулира во резервоарот (6) со цел да се промени брзината на поместувањето на топчињата од паста (4) по должината на споменатиот резервоар (6),
 - механизам за внесување и исфрлање на

- пастата, кој што, во употреба, врши вшмукување на пастата во радијалните комори за дозирање на пастата (3) на ротирачкиот цилиндер (2) и подоцнежното исфрлање на топчињата од паста (4) преку споменатите радијални комори за дозирање на пастата (3) во споменатото средство за собирање и транспорт на топчињата од паста (5), што се карактеризира со тоа што средството за варијација на протокот на водата (11) се состои од
 - подвижна порта (20) која што го дели резервоарот (6) на
 - главен канал (21) преку кој што циркулира протокот кој што ги транспортира топчињата од паста (4), и
 - секундарен канал (22) преку кој што циркулира дел од протокот кој што отстапува од главниот канал (21) од портата (20), адаптиран за движење на портата (20) со што се овозможува варијација на големината на главниот (21) и секундарниот (22) канал, така што зголемувањето на големината на главниот канал (21) и намалувањето на големината на секундарниот канал (22) произведуваат зголемување на протокот низ главниот канал (21) и зголемување на брзината на транспортот на топчињата од пастата (4), додека намалувањето на големината на главниот канал (21) и зголемувањето на големината на секундарниот канал (22) произведуваат намалување на протокот низ главниот канал (21) и оттаму, намалување на брзината на транспортот на топчињата од паста (4).
- има уште 3 патентни барања



(51) В 01D 53/94, В 01J 29/00, В 01J 29/76, В 01J 23/72, В 01J 29/85, В 01J 37/02, В 01J 35/10, F 01N 3/035, F 01N 3/023, F 01N 3/20

(11) 9863

(13) T1

(21) 2019/751

(22) 30/08/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP18185449.8 27/04/2012 EP

(96) 27/04/2012 EP1815449.8

(97) 19/06/2019 EP3425182

(73) UMICORE AG & CO. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MARIN, Manuel Moliner; MARTI, Cristina Franch; GIMENO, Antonio Eduardo Palomares; KUSTOV, Arkady; THØGERSEN, Joakim Reimer; GRILL, Marie; CANOS, Avelino Corma and VENNESSTRØM, Peter N.R.

(54) МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

(57) 1

Метод за пречистување издувни гасови од

мотори со внатрешно согорување, кој содржи во серији:

отстранување на испарливи органски компоненти во издувните гасови со поминување на гасовите низ катализатор за оксидација,

намалување на содржината на саѓи во издувните гасови со поминување на гасовите низ филтер,

последователно намалување на содржината на азотни оксиди во присуство на амонијак или негов прекурсор во контакт со катализатор активен во NH₃-SCR,

каде SCR катализаторот е вграден во филтерот за честички,


периодично активно регенерирајќи го филтерот преку согорување на саѓите што се останати во филтерот, и

поминување на издувните гасови од филтерот низ катализаторот во текот на регенерирањето на филтерот, каде катализаторот се состои од хидротермално микропорозен стабилен зеолит SSZ-39 поткрепен со бакар.


има уште 11 патентни барања

1/2

Слика 1a



Слика 1b



(51) С 07D 207/16, С 07D 403/14, С 07D 403/12, С 07D 405/14, С 07D 401/14, А 61К 9/00, А 61К 45/06, А 61К 31/506

(11) 9864

(13) T1

(21) 2019/754

(22) 02/09/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201461993426P 15/05/2019 US

(96) 14/05/2015 EP15726455.7

(97) 10/07/2019 EP3154959

(73) Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street, Boulder, CO 8030US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALLEN, Shelley; ANDREWS, Steven, W.; BAER, Brian; CRANE, Zackary; LIU, Weidong and WATSON, Daniel John

(54) 1-((3S,4R)-4-(3-ФЛУОРОФЕНИЛ)-1-(2-МЕТОКСИЭТИЛ)ПИРОЛИДИН-3-ИЛ)-3-(4-МЕТИЛ-3-(2-МЕТИЛПИРИМИДИН-5-ИЛ)-1-

ФЕНИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-5-ИЛ)УРЕА КАКО ТРКА КИНАЗЕН ИНХИБИТОР

(57) 1 Соединение



1-((3S,4R)-4-(3-флуорофенил)-1-(2-метоксиетил)пиролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метилпиримидин-5-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)уреа, или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 27 патентни барања




Fig. 1

(51) **G 01N 33/70, G 01N 33/68**

(11) **9865**

(13) T1

(21) **2019/755**

(22) 03/09/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201361874011P 05/09/2013 US

(96) 05/09/2014 EP14842603.4

(97) 19/06/2019 EP3041576

(73) **IDEXX Laboratories, Inc. One Idexx Drive
Westbrook, ME 04092, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) YERRAMILI, Mahalakshmi and
YERRAMILI, Murthy, V.S.N.


(54) **ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА
ЗАБОЛУВАЊА НА БУБРЕЗИТЕ**

(57) 1 Постапката за проценка на брзината на гломеруларна филтрација (GFR) кај животинскиот субјект, која што постапката опфаќа:

мерење на концентрација на слободен симетричен диметиларгинин (SDMA) во примерок од крвта од тој субјект;
мерење на концентрација на креатинин во примерок на крвта на тој субјект; и
споредба на вредноста добиена од равенка која што го опфаќа производот на концентрација на креатининот и концентрација на слободен SDMA со еден или повеќе стандардни вредности кои што се во корелација со брзината на гломеруларната филтрација кај тој животински субјект.

има уште 9 патентни барања

FIG. 1



(51) C 07D 231/14, C 07D 409/14, C 07D 403/10,
C 07D 401/14, C 07D 401/10, C 07D 413/14, C
07D 401/06, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K
31/4709, A 61K 31/454, A 61K 31/415

(11) 9866

(13) T1

(21) 2019/756

(22) 03/09/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201421083 27/11/2014 US

(96) 26/11/2015 EP15804210.1

(97) 03/07/2019 EP3224256

(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited

Porton Science Park, Bybrook Road,



Porton Down, Wiltshire SP4 0BF, GB


(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) EVANS, David Michael; EDWARDS, Hannah
Joy; GDAVIE, Rebecca Louise and HODGSON,
Simon Teanby

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА Н-
(ХЕТ)АРИЛМЕТИЛ)-ХЕТЕРОАРИЛ-
КАРБОКСАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН

(57) 1 Соединение избрано од:





и нивни фармацевтски прифатливи соли и солвати.

има уште 8 патентни барања

(51) **C 07D 417/12, C 07D 233/56, C 07D 417/14, A 61K 31/444, A 61K 31/443, A 61K 31/4427, A 61K 31/427, A 61K 31/4436**

(11) **9867**

(13) **T1**

(21) **2019/757**

(22) **03/09/2019**

(45) **31/01/2020**

(30) **ES20150030085 22/01/2015 ES**

(96) **22/01/2016 EP16704680.4**

(97) **17/07/2019 EP3248964**


(73) **PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus Mataró, 2, Avenida Ernest Lluch, Planta 2, oficina 7 08302 Mataró, Barcelona, ES**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio and CAMACHO GÓMEZ, Juan**

(54) **ТИАЗОЛ МОДУЛАТОРИ КАКО А3 АДЕНОЗИН РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



кадешто:

- R1 претставува пет или шест член арил или хетероарил група опционално супституирана со еден или повеќе супституенти избран од групата составена од халоген атом, C1-C6 алкил линеарен или разгранет, C3-C12 циклоалкил, хидроксил, C1-C6 алкокси линеарна или разгранета и цијано група,
- R2 е избран од групата составена од халоген атом и цијано група,

- R3 претставува пет или шест член арил или хетероарил група опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, цијано група, C3-C12 циклоалкил, хидроксил, C1-C6 алкокси линеарен или разгранет, опционално супституиран со еден, два или три халогени атоми, C1-C6 алкилтио, amino, моно или диалкиламино, C1-C6 алкоксиалкил, хидроксикарбонил и C2-C6 алкоксикарбонил, и
- R4 претставува независно:

a) хидроксил група,

b) -N(R5)(R6) група, кадешто :

i) R5 и R6 претставува независно C3-C12 циклоалкил група или C3-C4 алкил линеарна или разгранета, супституиран со карбоксилна група (-COOH); или
ii) R5 и R6 формира заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани пет или шест член заситен прстен којшто содржи опционално хетероатом избран од N и O, којшто е супституиран со карбоксилна група (-COOH).

и негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/4188, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61P 1/16

(11) 9868

(13) T1

(21) 2019/758

(22) 04/09/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP16305989 29/07/2016 --

(96) 28/07/2017 EPA17742782.0

(97) 28/08/2019 EP3319601

(73) Medday Pharmaceuticals 24/26 rue de la Pépinière, 75008 Paris, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SEDEL, Frédéric.

(54) МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХЕПАТАЛНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА

(57) 1 Биотин за негова употреба во третманот или спречувањето на хепатална енцефалопатија каде што дневната количина на биотин администриран на пациентот е барем 200 mg, и каде што хепаталната енцефалопатија е тип С хепатална енцефалопатија.

има уште 17 патентни барања




Figure 1

(51) H 04B 7/08, H 04L 5/14, H 04L 5/00

(11) 9869

(13) T1

(21) 2019/760

(22) 04/09/2019

(45) 31/01/2020

(30) EP3443704 31/07/2019 --

(96) 12/05/2017 EP17727742.3

(97) 31/07/2019 EP3443704

(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)
SE-164 83 Stockholm, SE(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) JOHANSSON, Martin; CARLSSON, Anders;
BALDEMAIR, Robert; ABRAHAMSSON, Richard;
AKTAS, Ismet; ALRIKSSON, Peter; ANSARI,
Junaid; ASHRAF, Shehzad Ali; ASPLUND, Henrik;
ATHLEY, Fredrik; AXELSSON, Håkan; AXMON,
Joakim; SEIFI, Nima; SELÉN, Yngve; SEMAAN,
Eliane; SHARMA, Sachin; SHI, Cong; SKÖLD,
Johan; STATTIN, Magnus; STJERNMAN, Anders;
SUNDMAN, Dennis; SUNDSTRÖM, Lars; AXNÄS,
Johan; TERCERO VARGAS, Miurel Isabel;
TIDESTAV, Claes; TOMBAZ, Sibel; TORSNER,

Johan; TULLBERG, HUGO; VIKBERG, Jari; VON
WRYCZA, Peter; WAGER, Stefan; WALLDEEN,
Thomas; WALLENTIN, Pontus; BALACHANDRAN,
Kumar; WANG, Hai; WANG HELMERSSON, Ke;
WANG, Jianfeng; WANG, Yi-Pin Eric; WERNER,
Karl; WIBERG, Niclas; WITTENMARK, Emma;
YILMAZ, Osman Nuri Can; ZAIDI, Ali; ZHANG,
Zhan; BARK, Gunnar; ZHANG, Zhang; ZHANG,
Yanli; BERG, Jan-Erik; BERGSTRÖM, Andreas;
BJÖRKEGREN, Håkan; BRAHMI, Nadia; CAPAR,
Cagatay; CEDERGREN, Andreas; COLDREY,
Mikael; DA SILVA, Icaro L. J.; DAHLMAN, Erik; EL
ESSAILI, Ali; ENGSTRÖM, Ulrika; ERICSON,
Mårten; ERIKSSON, Erik; FALLGREN, Mikael;
FAN, Rui; FODOR, Gabor; FRENGER, Pål;
FRIDÉN, Jonas; FRÖBERG OLSSON, Jonas;
FURUSKÄR, Anders; FURUSKOG, Johan;
GARCIA, Virgile; GATTAMI, Ather;
GUNNARSSON, Fredrik; GUSTAVSSON, Ulf;
HAGERMAN, Bo; HARRYSSON, Fredrik; HE,
Ning; HESSLER, Martin; HILTUNEN, Kimmo;
HONG, Songnam; HUI, Dennis; HUSCHKE, Jörg;
IRNICH, Tim; JACOBSSON, Sven; JALDÉN,
Niklas; JÄRMYR, Simon; JIANG, Zhiyuan;

JOHANSSON, Niklas; KANG, Du Ho; KARIPIDIS, Eleftherios; KARLSSON, Patrik; KHAYRALLAH, Ali S.; KILINC, Caner; KLANG, Göran N.; KRONANDER, Jonas; LANDSTRÖM, Sara; LARSSON, Christina; LI, Gen; LINDBOM, Lars; LINDGREN, Robert and LINDOFF, Bengt

(54) МУЛТИПЛЕКСИРАЊЕ НА ПОДРАМКИ СО РАЗЛИЧНИ РАСТОЈАНИЈА НА ПОДНОСАЧИ


(57) 1 Метод, во безжичен уред, за работа во безжична комуникациска мрежа и кој може да работи та-ка да стапи во комуникација со опрема за радио мрежа во безжичната комуникациска мрежа, при што методот се состои од:

прием на првиот дојдовен сигнал, кој што содржи информации кои што означуваат мноштво конфигурации за пристап до појдовна врска, при што секоја конфигурација за пристап до појдовната врска, вклучително и конфигурација за случаен пристап; прием на втор дојдовен сигнал, кој што содржи индекс за конфигурација на пристап до појдовната врска, со користење на индексот за конфигурација на појдовната врска за да се идентификува конфигурацијата за пристап до

појдовната врска од назначеното мноштво на конфигурациите за пристап до појдовната врска, и пренесување до безжичната комуникациска мрежа трансмисија со случаен пристап според конфигурацијата за случаен пристап вклучена во идентификуваната конфигурација за пристап до појдовната врска;

што се карактеризира со тоа што методот понатаму се состои од:

прием, како одговор, во првата подрамка за дојдовна врска, на прва трансмисија со мултиплексирање со ортогонална зачестеност со разделени канали, OFDM, форматирана според прва нумерологија и прием, во втора подрамка за дојдовна врска, на втора OFDM трансмисија форматирана според втора нумерологија, при што втората нумерологија се разликува од првата нумерологија, каде што првата нумерологија има прво растојание на подносачот, а втората нумерологија има второ растојание на подносачот, при што првото растојание на подносачот се разликува од второто растојание на подносачот.
има уште 92 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/02, A 61P 37/00, A 61P 35/02**

(11) **9908**

(13) T1

(21) **2019/901**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) US201161560144P 15/11/2011 US;
US201161560149P 15/11/2011 US;
US201161560162P 15/11/2011 US;
US201161560178P 15/11/2011 US;
US201161560183P 15/11/2011 US;
US201261651474P 24/05/2012 US and
US201261651486P 24/05/2012 US

(96) 15/11/2012 EPA12805432.7

(97) 11/09/2019 EP2780375

(73) **Amgen Inc. and Amgen Research (Munich) GmbH One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US and Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) RAUM, Tobias; RAU, Doris; KISCHEL, Roman; HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter; BORGES, Eric; ADAM, Paul; LUTTERBUESE, Ralf; HEBEIS, Barbara and HIPPE, Susanne

(54) **ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ ЗА ВСМА И CD3**

(57) 1 Врзувачки молекул кој е барем биспецифичен содржи прв и втор врзувачки домен, каде што

(а) првиот врзувачки домен е способен да се врзува за епитоп кластер 3 на ВСМА (CQLRCSSNTPPLTCQRYC); и

(б) вториот врзувачки домен е способен да се врзува за CD3; и

каде што епитоп кластер 3 на ВСМА одговара на аминокиселински остатоци 24 до 41 од секвенците како што е опишано во СЕК ИД БР: 1002,

и каде што наведениот врзувачки молекул е полипептид.

има уште 25 патентни барања



(51) **C 07K 14/16**(11) **9920**

(13) T1

(21) **2019/902**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 16194124 17/10/2016 EP

(96) 15/12/2016 EPA16822410.3

(97) 28/08/2019 EP3390430

(73) **Janssen Vaccines & Prevention B.V.****Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL**(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје


(72) VELLINGA, Jort; KRARUP, Anders;

LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria;

CALLENDRET, Benoit, Christophe, Stephan; VAN

MANEN, Danielle; VAN MANEN, Danielle; STITZ,
Jörn and WEGMANN, Frank(54) **АНТИГЕНИ НА ВИРУС НА ХУМАНА
ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА, ВЕКТОРИ,
СОСТАВИ, И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**(57) 1 Нуклеинска киселина што кодира
синтетички протеин на ХИВ обвивка што ја
содржи секвенцата на аминокиселина од СЕК
ИД БР: 8, или СЕК ИД БР:8 што има една или
повеќе мутации селектирани од групата
составена од (и) I529P, (и) K480E, и (и) комбинација од
ЕК479-480RRRR, I529P, A471C и T575C.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/05, A 61K 31/12, A 61K 31/198, A
61K 31/593, A 61K 36/9066, A 61K 45/06, A 61P
19/02**(11) **9921**

(13) T1

(21) **2019/903**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) MI20131028 20/06/2013 IT

(96) 19/06/2014 EP14741388.4

(97) 02/10/2019 EP3010496

(73) **Italfarmaco SpA Viale Fulvio Testi 330
20126 Milano, IT**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) COLOMBO, Giuseppe and PASCALE, Walter

(54) **АРГИНИН ЗА УПОТРЕБА ВО
ТРЕТИРАЊЕТО И/ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕТО НА
ОСТЕОАРТРИТИС**

(57) 1 Аргинин како единствениот активен принцип за употреба во третирањето и/или спречувањето на артроза, што се

карактеризира со тоа што неговата дневна доза е во распон од 400 mg до 2000 mg. има уште 8 патентни барања



(51) **H 04R 1/10**

(11) **9923**

(13) T1

(21) **2019/904**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 200810167226 15/10/2008 CN

(96) 17/06/2009 EP0982017.4

(97) 09/10/2019 EP2346265

(73) **Zhu,Aidao 289,No. 2 Binhai Avenue Wenzhou Economic and Technological Development Zone Zhejiang Province 32501CN**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Zhu,Aidao

(54) **БЕЗБЕДНА СЛУШАЛКА**

(57) 1 Безбедна слушалка која што се состои од:

глава на слушалката (1), при што во неа има шуплина за звук (2) која што има прв крај со излез за звук,


главно тело (4), во кое што има шуплина за собирање на звукот (10) со отвор на канал каде што отворот на каналот е поврзан со вториот крај на шуплината за звук (2) преку каналот за пренос на звучни бранови (3), микрозвучник (5), каде што шуплината за собирање на звукот (10) се наоѓа помеѓу звучниот крај на микрозвучникот (5) и каналот за пренос на звучни бранови (3), каде што микрозвучникот е поврзан со првиот крај на проводникот (8) надвор од главното тело (4), а вториот крај на проводникот (8) е поврзан со приклучок (9), каде што шуплината за собирање на звук (10) е со форма на превртен конус, каде што во главното тело (4) има микрофон (6), главното тело (4) има отвор за приемник на звук (13) што одговара на микрофонот (6), каде што мала запечатена кутија (11) е поставена во главното тело (4), со што во неа се дефинира шуплина за собирање звук (10),

каде што двата краја на малата запечатена кутија се херметички поврзани со периферијата на звучниот крај на микрозвучниците (5) и со отворот на каналот, респективно, така што звучниот бран од микрозвучникот се пренесува во звучната шуплина (2) преку шуплинатата за собирање на звук (10) и потоа преку каналот за пренос на звучни бранови (3), што се карактеризира со:

каде што микрофонот (6) е поставен во тркалезен отвор во главното тело (4) со

предната страна на микрофонот за прием на звук (6) свртена кон надворешната страна и периферијата на микрофонот запечатена, така што звукот се пренесува во микрофонот (6) преку шуплината на микрофонот сместена помеѓу отворот на приемникот за звук на главното тело (4) и отворот за прием на звук (14) кој што се наоѓа пред предната страна на микрофонот за прием на звук (6).

има уште 13 патентни барања



(51) **С 07К 16/28, А 61К 31/519, А 61К 31/505, А 61К 39/395, А 61Р 35/00**

(11) **9924**

(13) T1

(21) **2019/905**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 15169124 26/05/2015 EP and 15196860 27/11/2015 EP

(96) 25/05/2016 EP16725504.1

(97) 28/08/2019 EP3302550

(73) **MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 82152 Planegg, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ENDELL, Jan; BOXHAMMER, Rainer and WINDERLICH, Mark

(54) **КОМБИНАЦИИ НА АНТИ-CD19**

АНТИТЕЛО И ИНХИБИТОР НА БРУТОНОВА ТИРОЗИН КИНАЗА И НИВНИ УПОТРЕБИ


(57) 1 Синергистичка комбинација која што содржи антитело специфично за CD19 каде што споменатото антитело содржи HCDR1 регион на низата SYVMH (НИЗА ИД БР: 1), HCDR2 регион на низата NPYN DG (НИЗА ИД БР: 2), HCDR3 регион на низата GTYYYGTRVFDY

(НИЗА ИД БР: 3), LCDR1 регион на низата RSSKSLQNVNGNTYLY (НИЗА ИД БР: 4), LCDR2 регион на низата RMSNLNS (НИЗА ИД БР: 5), и LCDR3 регион на низата MQHLEYRIT (НИЗА ИД БР: 6) и Ибрутиниб за употреба во

третманот на не-Хоџкинсова лимфома, хронична лимфоцитна леукемија и/или акутна лимфобластична леукемија.
има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1

затвореност на MO600208 и Ибрутиниб со нивна комбинација во K562 и K562/DOX-клетки



(51) **C 07B 57/00, C 07D 487/06**

(11) **9927**

(13) T1

(21) **2019/907**

(22) 24/10/2019

(45) 31/01/2020

(30)

(96) 09/05/2014 EP14726442.8

(97) 28/08/2019 EP3140265

(73) **TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A. Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira 2710-089 Sintra, PT**

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) **PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; ALMEIDA PECORELLI, Suzana Marques; CASMIRO CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio; LOPES, Ana Sofia da Comceição; DAMIL, João Carlos Ramos**

and E OLIVEIRA SANTOS, Pedro Paulo de Laacerda

(54) **ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОПТИЧКИ АКТИВНИ ЕНАНТИОМЕРИ НА ПИРЛИНДОЛ И НЕГОВИ СОЛИ**

(57) 1 Процес за добивање на оптички активни енантиомери на пирлиндол, во форма на слободна база или во форма на фармацевтски активна сол кој се карактеризира со спроведување на разделување преку кристализација со оптички активни киселини на (rac)-пирлиндол во форма на слободна база, при што ваквиот процес вклучува изолација на (rac)-пирлиндол во форма на слободна база, негово растворување во органски растворувач избран од група која се состои од: метанол, етанол, пропанол, 1-бутанол, 2-бутанол, терт-бутил алкохол, 2-бутанон, ацетон, етил метил кетон, метил изобутил кетон,

диметилсулфоксид, 1,2-дихлороетан, диетил етер, диметил етер, диметилформамид, метил терт-бутил етер, 2 пропанол, пиридин, толуен, ксилен или нивни смеси во било кој сооднос, додавање на оптички активната киселина и

мешање на суспензијата од 15 минути до 2 часа како и користење на органски растворувач за пречистување избран од истата група. има уште 15 патентни барања

(51) **A 61K 31/795, A 61K 38/16, A 61K 9/00, A 61P 15/02**

(11) **9928** (13) T1
(21) **2019/908** (22) 24/10/2019
(45) 31/01/2020

(30) 201161486700P 16/05/2011 US

(96) 14/07/2011 EP11865925.9

(97) 04/09/2019 EP2709633


(73) **Starpharma Pty Ltd PO Box 2022 Preston, VIC 3072, AU**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PAULL, Jeremy Robert Arthur; FAIRLEY, Jacinth Kincaid; PRICE, Clare Frances and LEWIS, Gareth Rhys

(54) **МЕТОД НА ТРЕТМАН ИЛИ ПРОФИЛАКСА НА БАКТЕРИЈАЛНИ ВАГИНОЗИ**

(57) 1 Макромолекул кој опфаќа полилизински дендример 3. до 4. генерација и кој има една или повеќе групи кои содржат сулфонска киселина, кои се врзани за една или повеќе површински amino групи на најоддалечени генерации на дендримери, за употреба во лекување на бактериски вагинози кај субјекти, при што наведениот макромолекул се применува со вагинален пат во количества од 40 mg до 100 mg на ден, и при што групата која содржи сулфонска киселина се избира од:



има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/4184, A 61P 31/14**

(11) **9929** (13) T1
(21) **2019/909** (22) 24/10/2019
(45) 31/01/2020

(30) 201261702564P 18/09/2012 US

(96) 17/09/2013 EP13773463.8

(97) 24/07/2019 EP2897611

(73) **AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PRATT, John K.; KATI, Warren M.; LIU, Dachun; MATULENKO, Mark A.; NG, Teresa (Iok-Chan); PILOT-MATIAS, Tami J.; KRISHNAN, Preethi; MARING, Clarence J.; MISTRY, Neeta C.; REISCH, Thomas J.; WAGNER, Rolf and KEDDY, Ryan G.

(54) **МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ХЕПАТИТИС Ц**

(57) 1 Метил {(2S,3R)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)-1-{3,5-дифлуоро-4-[4-(4-флуорофенил)пиперидин-1-ил]}-5-(6-флуоро-2-{(2S)-1-[N-(метоксикарбонил)-О-метил-L-треонил]пиролидин-2-ил]-1H-бензимидазол-5-ил}пиролидин-2-ил]-6-флуоро-1H-бензимидазол-2-ил}пиролидин-1-ил]-3-метокси-1-оксобутан-2-ил}карбамат (Соединение 1) или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во метод на третман за HCV, се состои од администрирање на ефективна количина на Соединение 1 или негова фармацевтски прифатлива сол од страна на HCV пациент, без оглед на специфичниот HCV генотип(ови) кои пациентот го има, каде што наведениот пациент не е генотипизиран за наведениот третман. има уште 18 патентни барања

(51) **A 01M 21/04**(11) **9930**

(13) T1

(21) **2019/912**

(22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 20140013435 29/07/2014 GB and

20150005830 04/04/2015 GB

(96) 27/07/2015 EP15747183.0

(97) 18/09/2019 EP3174388

(73) **Ubiquek Ltd. Kingsnort House 1 Blenheim Way Kingstanding, Birmingham B44 8LS, GB**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) DIPROSE, Michael Frederik

(54) **АПАРАТИ И МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРИЧНО УНИШТУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА**

(57) 1 Апарат (2) за електрично уништување на растение или барем за слабеење на растот на растението, апарат што содржи: единица за обработка на електрична енергија (6), единицата за обработка на електрична енергија која опфаќа:

конвертор (38) конфигуриран да прима необработена електрична енергија (34) од извор на електрична енергија, (4) за да ја претвори необработената електрична енергија во обработена електрична енергија (36) и да ја пренесе споменатата обработена електрична

енергија помеѓу електродата на апликатор (26) на единицата за апликатор (8) и земја електрода (76) од земјата (74); најмалку една апликаторска единица (8) за да се примени обработената електрична енергија во растение, единицата за апликатор кој содржи апликатор електрода (26), електродата на апликатор кој содржи електрично проводен материјал, кој е поврзан со конверторот (38) на електричното единица за преработка на енергија што ќе добие од преработената електрична енергија и; земја единица (74), земјата единица содржи земја електрода (76) од електрично спроводлив материјал, кој е поврзан со конверторот за да ја добие обработената електрична енергија пренесена од апликаторската единица преку товар што опфаќа растение, се карактеризира со тоа што електродата на апликатор е конфигурирана за директно пренесување на обработената електрична енергија во постројка, при што преработената електрична енергија содржи бранова форма со фреквенција од најмалку 18 kHz со врвен напон од најмалку 1 kV и со електрична струја од најмалку 10 mA rms.

има уште 11 патентни барања




Figure 1

(51) **C 07D 261/08, C 07D 413/12, C 07D 413/06, A 61K 31/42**(11) **9932**

(13) T1

(21) **2019/913**

(22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 201462092402P 16/12/2014 US

(96) 15/12/2015 EP15816893.0

(97) 16/10/2019 EP3233843

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) JIN, Xianming; FU, Jiping; KARUR,
Subramanian; LAPOINTE, Guillaume; MADERA,
Ann Marie and SWEENEY, Zachary Kevin

**(54) СОЕДИНЕНИЕ НА ИЗОКСАЗОЛ
ХИДРОКСАМСКА КИСЕЛИНА КАКО
ИНХИБИТОРИ LРХС**

(57) 1 Соединение според формулата (I):
или негова фармацевтски прифатена сол, во
која:

X претставува -NH-, а R1 претставува -CH(OH)-
Y;

или

X претставува -CH₂-, а R1 претставува -
CH(OH)-Y или -SO₂R₂ каде R2 претставува C1-
C3 алкил;

R3 претставува H или хало;

Y е избран од 5- члениот прстен на хетероарил
кој содржи 1-3 хетероатоми избрани од N, O и
S како членови на прстен, фенил, и C1-3 алкил,
а секој Y е опционо супституиран со еден од
три R4; секоја R4 е независно избрано од хало,
C1-3 на алкили, и C3-6 на циклоалкили, при што

C1-3 алкил и C3-6 циклоалкил секоја е
опционо супституиран со до три групи избрани
од хало, CN и -OH;

L претставува -C≡C- или -CR₅=CR₅-;

R5 е независно избрано при секое јавување од
H, хало и метили;

и

Z е избрано је од C1-6 алкили, C3 -C6

циклоалкили, на пиридинили, и фенили, од кои
секој опционо е супституиран со три групи

избрани од халоген, хидрокси, алкокси, C1-4
халоалкокси, CN, и C1-4 на алкил кој е опционо
супституиран со еден до три групи избрани од

халоген, хидрокси, amino, CN, и C1-3 алкокси;

или, кога L претставува -CR₅=CR₅-, Z заедно со

еден од R5 група и било со кој од атоми кои

поврзуваат Z со R5 групата може да формира

3-7-член на група на циклоалкили или

циклоалкенил која опционо е супституирана

со до три групи избрани од халоген, хидрокси,

C3-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, CN, и C1-4 на

алкил кој е опционо супституиран со една до

три групи избрани од халоген, хидрокси, amino,

CN, и C1-3 алкокси;

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07C 309/19, C 07C 57/145, C 07D 487/06,
A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61P 35/00**

(11) **9934** (13) T1

(21) **2019/914** (22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 20100304277P 12/02/2010 US

(96) 10/02/2011 EP16183844.6

(97) 31/07/2019 EP3150610

(73) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) BASFORD, Patricia Ann; GILLMORE, Adam;
KOUGOULOS, Eleftherios; LUTHRA, Suman;

WALTON, Robert; CAMPETA, Anthony Michael
and JONES, Matthew Cameron

**(54) СОЛИ И ПОЛИМОРФИ ОД 8-ФЛУОРО-2-
{4 - [(МЕТИЛАМИНО) МЕТИЛ]ФЕНИЛ} -
1,3,4,5-ТЕТРАХИДРО-6Н-АЗЕПИНО [5,4,3-CD]
ИНДОЛ-6-ЕДЕН**

(57) 1 Сол за употреба во метод на
инхибиција на активност на поли (ADP-рибоза)

полимераза (PARP) кај цицач, метод што
опфаќа администрација на цицач терапевтски

ефикасно количество сол избрана од групата
која се состои од камсилатна сол на 8-флуоро-


2-{4 - [(метиламино) метил] фенил} -1,3,4,5-

тетрахидро-6Н-азепино [5,4,3-cd] индол-6-еден

и малеатна сол од - 8-флуоро-2- {4 -

[(метиламино) метил] фенил} -1,3,4,5-

тетрахидро-6H-азепино [5,4,3-cd] индол-6-еден. има уште 18 патентни барања



(51) **F 16L 15/08, F 16L 29/04, F 16L 19/00**

(11) **9937**

(13) T1

(21) **2019/915**

(22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 2015UB01330 10/06/2015 IT

(96) 08/06/2016 EP16741138.8

(97) 31/07/2019 EP3308067

(73) **Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053 Brignano Gera d'Adda (BG), IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TIVELLI, Sergio

(54) **БРЗ СПОЕН СИСТЕМ БЕЗ НАВРТУВАЊЕ**


(57) 1 Брз споен систем (1) се состои од прв спојувач (2) и втор спојувач (3), наведениот прв спојувач (2) се состои од прв навој (233) кој е навртен со втор навој (382) од вториот спојувач (3), наведениот втор спојувач (3) пенетрира во наведениот прв спојувач (2) ко-аксијално по должина на лонгитудинална оска (L) и фронтално дозволувајќи на флуид да помине преку брзиот споен систем (1) од црево до друго црево кога наведениот брз споен систем

(1) е во целосно навртена позиција, наведениот прв спојувач (2) се состои од надворешна обвивка (23) и наведениот втор спојувач (3) се состои од надворешно тело (33), наведениот прв спојувач (2) се состои од барем една водилка (27) која е интегрирана со наведената надворешна обвивка (23) и е поставена по должина на наведената лонгитудинална оска (L), лизгачки прстен (28) што е монтиран со лизгање на осовина со надворешната обвивка (23) и е соодветен за преминување од олабавена позиција која ја дозволува наведениот лизгачки прстен (28) за да аксијално се лизга по должина на наведената барем една водилка (27), наведениот лизгачки прстен (28) се состои од барем еден забец (288) кој се издолжува од прстенестиот крај (280) на лизгачкиот прстен (28) насочен кон наведениот втор спојувач (3), наведениот втор спојувач (3) се состои од заклучувачки прстен (38) аксијално монтиран со наведеното надворешно тело (33), наведениот заклучувачки прстен (38) е монтиран со

ротација со наведеното надворешно тело (33) и наведениот заклучувачки прстен (38) ротира околу наведената лонгитудинална оска (L), наведениот заклучувачки прстен (38) се состои од барем едно кукиште (388) кое се издолжува од прстенестиот крај (380) на заклучувачкиот прстен (38) насочен кон наведениот прв спојувач (2), наведениот барем еден забец (288) е во позиција на граничен зафат со наведеното барем едно кукиште (388) во потполно навртена позиција од брзиот споен

систем (1), карактеризиран со тоа што првиот спојувач (2) и вториот спојувач (3) се споени на краевите од црева, и наведениот навоен прстен (29) го притиска наведениот лизгачки прстен (28) кој се лизга по должина водилката (27) и наведениот лизгачки прстен (28) притиска во наведениот барем еден забец (288) од лизгачкиот прстен (28) во наведеното барем едно кукиште (388) од заклучувачкиот прстен (38).

има уште 8 патентни барања



(51) **A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/19, A 61P 25/28**

(11) **9938**

(13) T1

(21) **2019/916**

(22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 20100358857P 25/06/2010 US;
20100360786P 01/07/2010 US; 20100387862P
29/09/2010 US; 201161435710P 24/01/2011 US;
201161442115P 11/02/2011 US; 20116146210P
15/04/2011 US and 201161495268P 09/06/2011
US

(96) 25/06/2011 EP11799037.4

(97) 21/08/2019 EP2585104

(73) **Shire Human Genetic Therapies, Inc.**
300 Shire Way Lexington, MA 0242US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;
SALAMAT-MILLER, Nazila; TAYLOR, Katherine;
CAMPOLIETO, Paul; PAN, Jing; CHARNAS,
Lawrence and WRIGHT, Teresa Leah

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ИСПОРАКА
НА АРИЛСУЛФАТАЗА ВО ЦНС**

(57) 1 Стабилна водна формулација за
интратекална примена која содржи протеин
арилсулфатаза A (ASA) со концентрација

поголема од 10 mg/ml, сол, полисорбатен
сурфактант и пуферски агенс, при што солта е

NaCl.
има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **9939**

(13) T1

(21) **2019/917**

(22) 25/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 20100358857P 25/06/2010 US;
20100360786P 01/07/2010 US; 20100387862P
29/09/2010 US; 201161435710P 24/01/2011 US;
201161442115P 11/02/2011 US;
201161476210P 15/04/2011 US and
201161495268P 09/06/2011 US

(96) 25/06/2011 EP11799036.5

(97) 21/08/2019 EP2593131


(73) **Shire Human Genetic Therapies, Inc.**
300 Shire Way Lexington, MA 0242US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) ZHU, Gaozhong; LOWE, Kris; SHAHROKH,
Zahra; CALIAS, Pericles; PAN, Jing; CHRISTIAN,
James; FAHRNER, Rick and WRIGHT, Teresa,
Leah

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ИСПОРАКА
НА ИДУРОНАТ-2-СУЛФАТАЗА ВО ЦНС**

(57) 1 Стабилна водна формулација за
интратекална примена која содржи протеин
идурунат-2-сулфатаза (I2S) со концентрација
од 10 mg/ml или повеќе, сол и полисорбатен
сурфактант, каде формулацијата има pH помеѓу
5,5 и 7,0 и содржи фосфат во концентрација не
поголема од 5mM и при што солта е NaCl.
има уште 13 патентни барања



(51) **A 61P 25/34, A 61P 9/12, A 61P 9/00**
 (11) **9940** (13) **T1**
 (21) **2019/918** (22) **28/10/2019**
 (45) **31/01/2020**
 (30) 20090256614P 30/10/2009 US and
 20090289471P 23/12/2009 US
 (96) 29/10/2010 EP10827530.6
 (97) 04/09/2019 EP2493474
 (73) **Intratus, Inc. 5330 Carroll Canyon Road
 Suite 220, San Diego, CA 9212US**
 (74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
 ул. Орце Николов бр. 68, 1000 Скопје
 (72) **NANDURI, Padma and DYER, T. Aaron**
 (54) **МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ПРОДОЛЖЕНО
 ДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ**
 (57) 1 Топичен офталмолошки состав со
 продолжено ослободување за употреба при
 трансдермална испорака преку очниот капак
 или системска достава на барем еден
 терапевтски агенс за третирање на
 офталмолошка состојба, наведениот состав кој


содржи терапевтски ефикасно количество од
 наведениот барем еден терапевтски агенс
 погоден за третирање офталмолошка состојба
 и од околу 0,001 до 50 wt% тежински агенс за
 фасцикулација на мускулот, избран од групата
 составена од кофеин, теофилин,
 пентоксифелин и теобромид, каде што составот
 се нанесува на надворешната површина на
 еден или на двата горни или долни очни капаци
 кај човечки пациент и каде офталмолошката
 состојба е избрана од групата која се состои од
 блефаритис, трахоматозно суво око,
 ретинопатија, дегенерација на мрежницата,
 епифора, алергиски конјунктивитис и кератитис,
 инфективен конјунктивитис и кератитис,
 птериgium, пингукулум, иритис, увеитис,
 кератитис, витритис, стаклени подлоги,
 стаклени одвојувања, стаклена хеморагија,
 ретинално одвојување, субретинална
 хеморагија, хоридална неоваскуларна
 мембрана, ретинален едем, макуларен едем,
 дијабетична ретинопатија, хоридален
 малигнитет, орбитален малигнитет, оптички

невритис, оптичка неуропатија, страбизам,
рефрактивна грешка и глауком.

има уште 10 патентни барања

"МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ДАВАЊЕ НА ЛЕКОСИ"

Патентна карта



(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/40, C 07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64**

(11) **9941**

(13) **T1**

(21) **2019/919**

(22) **28/10/2019**

(45) **31/01/2020**

(30) 201161446895P 25/02/2011 US;

201161497650P 16/06/2011 US and

201261595200P 06/02/2012 US

(96) 24/02/2012 EP12192727.1

(97) 24/07/2019 EP2578688

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

(72) **STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn and MURPHY, Andrew J.**


(54) **ADAM6 ГЛУВЦИ**

(57) 1 Метод за модификација на тежок синцир на имуноглобулин locus на глушец, кој се состои од:

(а) изведување на прва модификација на тежок синцир на имуноглобулин locus кај глушец, прва модификација која се состои од поставување на еден или повеќе човечки имуноглобулин VH, DH или JH ген секвенци или замена на една или повеќе секвенци во тежок синцир на имуноглобулин locus кај глушец со еден или повеќе човечки имуноглобулин VH, DH или JH ген секвенци, при што споменатата прва модификација ја елиминира ADAM6 експресијата кај глушецот од ендеген ADAM6 алел така што машкиот глушец кај кој се применува модификацијата има намалена плодност; и (б) изведување на втора модификација кај глушецот со додавање на секвенца на нуклеинска киселина која се додава на ADAM6 активността кај глушецот која е функционална кај машки глушец, која

секвенца на нуклеинска киселина која кодира ADAM6a протеин или ортолог кај глушецот, хомолог, или функционален фрагмент, и ADAM6b протеин или ортолог, хомолог, или функционален фрагмент кај глушецот, при што споменатата втора модификација е направена така што споменатата нуклеинска киселина секвенца е нанесена нагоре, надолу, или

нагоре и надолу со нуклеинска киселина секвенца која кодира човечки имуноглобулин функционален ген сегмент од споменатиот модифициран ендеген тежок синџир на имуноглобулин локус на глушец, по можност првата и втората модификација се изведуваат истовремено. има уште 6 патентни барања



(51) **A 61K 31/12A 61K 31/407, A 61K 9/08, A 61K 9/00, A 61K 47/26**

(11) **9954**

(13) T1

(21) **2019/920**

(22) 28/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 20100405384P 21/10/2010 US and 201161481602P 02/05/2011 US

(96) 21/10/2011 EP11835216.0

(97) 07/08/2019 EP2616064

(73) **Rtu Pharmaceuticals LLC 840 111th Avenue, Suite 7 Naples, FL 34108, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PERGOLIZZI, Joseph; MIRONOV, Alexander; PICKENS, Chad, James and JOHNSON, Douglas, Giles**


(54) **СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА КЕТОРОЛАК ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Фармацевтски состав за парентерална администрација којшто содржи: воден раствор којшто содржи кеторолак или негова фармацевтска прифатлива сол во количина од 0.1 mg/mL до 10 mg/mL; и фармацевтски прифатлив ексципиенс избран од групата составена од трехалоза, анхидридни или хидридни форми на натриум хлорид, декстроза, сукроза, ксилитол, фруктоза, глицерол, сорбитол, калиум хлорид, маноза, калциум хлорид и магнезиум хлорид; кадешто составот е ослободен од алкохол; кадешто составот одржува барем 90% од количината на кеторолак или негова

фармацевтска прифатлива сол по чување за 6 месеци.

има уште 15 патентни барања

Long-term Predicted Stability of Formulations 7, 8 and 10 at 25°C



(51) В 65В 29/00, В 65В 39/00, В 65В 5/08, В 65В 5/06, В 65В 39/12

(11) 9942

(13) Т1

(21) 2019/921

(22) 29/10/2019

(45) 31/01/2020

(96) 09/11/2016 EP16197948.9

(97) 21/08/2019 EP3321194

(73) Swedish Match Nort E urope AB
118 85 Stockholm, SE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) HAFSTAD, Daniel and SÖDERSTRÖM, Patrik

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАКЕТИ СО
ПОЕДИНИЧНИ ПОРЦИИ

(57) 1. Постапка за поставување на пакети (11a, 11b, 11c, ...) со поединечни порции на производи за орална употреба во контейнер (3) со употреба на единици (5, 5') со прегради, при што спомнатиот контейнер (3) опфаќа долен зид (13) и бочен зид (15) кои заедно дефинираат складишен волумен (17), каде што спомнатиот контейнер (3) има насока (Н) на висина, каде што спомнатата единица (5, 5') со прегради опфаќа повеќе прегради (9a, 9b, 9c, ...), секоја со респективен отвор (21) за празнење, при

што спомнатата постапка опфаќа:

а) поставување на наведената единица (5, 5') со прегради на прво растојание (d1) од наведениот долен зид (13) на споменатиот сад (3) со спомнатите отвори (21) за празнење свртен кон спомнатиот волумен за складирање (17) на спомнатиот сад (3),

б) воведување најмалку на еден пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција во i-таа преграда (9a, 9b, 9c, ...) на спомнатите единици (5, 5') со прегради, каде што се претпоставува прва тродимензионална ориентација на спомнатиот пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција, при што спомнатиот најмалку еден пакет е (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција во контакт со спомнатиот долен зид (13) од спомнатиот контейнер (3) и најмалку делумно останува во спомнатиот i-таа преграда (9a, 9b, 9c, ...), каде што i претставува цел број од 1 до n, а n е број на прегради (9a, 9b, 9c, ...) кои се полнат, $n \geq 2$,

с) поместување на спомнатите единици (5, 5') со преградите во однос на спомнатиот контейнер (3) предизвикувајќи на тој начин

реконфигурирање на секој спомнат пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција во втора тродимензионална ориентација која се разликува од спомнатата прва тродимензионална ориентација,

назначена со тоа, што спомнатите прегради (9a, 9b, 9c, ...) распоредени во шаблон прегради кои формираат прва низа кој е во форма на полн круг, полукруг или било кај втор дел на кругот, и што фазата с опфаќа

с1') поставување на спомнатите единици (5, 5') со преградите во однос на спомнатиот контејнер (3) на второто растојание (d2), кој може да биде еднакво со спомнатото растојание (d1), од спомнатиот долен ѕид (13) на спомнатиот контејнер (3), при што дел од секој спомнат пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција вон спомнатите соодветни прегради (9a, 9b, 9c, ...), а вториот дел на секој

спомнат пакет (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција е внатре во спомнатите соодветни прегради (9a, 9b, 9c, ...), и

с2') поместување на спомната единица (5, 5') со прегради во однос на спомнатиот контејнер (3) со релативно поместување на спомнатите единици (5, 5') со прегради во реконфигурирана равна која е управана во спомнатиот насока (H) висини на спомнатиот контејнер (3) кога е поставена на спомнатото второ растојание (d2) од спомнатиот долен ѕид (13) на спомнатиот сад (3), предизвикувајќи на тој начин реконфигурирање на секој спомнати пакети (11a, 11b, 11c, ...) со поединечна порција во спомнатата втора тродимензионална ориентација, при што фазата с2' се изведува со ротационо поместување во спомнатиот реконфигурирана рамна на спомнатата единица (5, 5') со прегради во однос на спомнатиот контејнер (3). има уште 10 патентни барања




Fig. 1

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/40, C 07K 16/46, C 07K 16/28

(11) 9943

(21) 2019/922

(13) T1

(22) 29/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 201261658466P 12/06/2012 US and 201261663131P 22/06/2012 US

(96) 07/03/2013 EP13710268.7

(97) 23/10/2019 EP2858487

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; TU, Naxin and
MCWHIRTER, John

**(54) ХУМАНИЗИРАНИ НЕ-ЧОВЕЧКИ
ЖИВОТНИ СО ОГРАНИЧЕН
ИМУНОНОГЛОБУЛИНСКИ ЛОКУС НА ТЕШКА
НИЗА**

(57) 1 Глушец којшто има во неговиот геном:
(а) непреуредена човечка геномска секвенца
којашто содржи единечен човечки VH ген
сегмент, еден или повеќе човечки DH ген
сегменти и еден или повеќе човечки JH ген
сегменти, кадешто единечниот човечки VH ген
сегмент, еден или повеќе човечки DH ген
сегменти, и еден или повеќе човечки JH ген
сегменти се оперативни поврзани со ген од
глушец на имуноглобулинска тешка низа на
константен регион, и кадешто единечниот
човечки VH ген сегмент е VH1-2, VH1-69, VH2-
26, VH2-70, или негова полиморфна варијанта;
и

(b) секвенца којашто кодира ADAM6a протеин
од глушец или негов функционален фрагмент и
секвенца којашто кодира ADAM6b протеин од
глушец или негов функционален фрагмент,
кадешто ADAM6a протеин од глушец или негов
функционален фрагмент и ADAM6b протеин од
глушец или негов функционален фрагмент се
функционални во машки глушец, кадешто
споменатите секвенци за кодирање се
лоцирани на позиција различна од ADAM6
локус кај див-тип на глушец
така што, во одговорот на изложување на
антиген, В клетки од глушецот изразува човечка
тешка низа на варијабилни домени изразени од
секвенца на човечка тешка низа на варијабилен
регион којашто вклучува VH ген сегмент којшто
е идентичен на или соматски хипермутирана
верзија на, VH1-2, VH1-69, VH2-26, VH2-70, или
негова полиморфна варијанта; кадешто
споменатиот глушец има недостаток на
функционален ендеген ADAM6 ген.
има уште 13 патентни барања



(51) **G 01J 5/00, G 01J 5/08, G 01J 5/04**

(11) **9944**

(13) T1

(21) **2019/923**

(22) 29/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 14150465 08/01/2014 EP

(96) 05/01/2015 EP15700955.6

(97) 31/07/2019 EP3092469

(73) **Vesuvius Group S.A. Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin, BE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

(72) DUSSUD, Michel

(54) **ОПТИЧКИ ПИРОМЕТАР**

(57) 1 Уред за мерење на температурата на
бања од растопен метал, кој се состои од:

а) сонда (8) или затка направена барем

делумно од огноотпорен материјал и има:

- отворен крај обезбеден со најмалку еден рез
(14),

- затворен крај,

- надолжна оска,

- главен внатрешен отвор (17) што се протега
од отворениот крај до затворениот крај по
должината на надолжната оска на сондата,

- влезен дел (18) од внатрешниот отвор (17)
што е оддалечен од отворениот крај
на сондата (8),

- влезен дел (18) од отворот обезбеден со
жлебови (15) во правец по должина на отворот,
споменатите жлебови се аголно поставени од
споменатиот рез (14) на отворениот крај,

- жлебовите (15) се дизајнирани да ги водат
игличките (7) на главата на шипката бајонет (4)
во делот за блокирање (16) од внатрешниот
отвор кој има пресек поголем од најмалиот
пресек на внатрешниот отвор (17) и доволна

висина за да се овозможи релативна ротација
на игличките (7) на бајонет шипката (4) во
однос на сондата околу надолжната оска на
сондата, и

б) оптичка глава која содржи:

- шуплива бајонет шипка (4) која на едниот крај
има иглички (7), по можност три, и на другиот

крај има држач за леќи (3) затворен со
заштитен прозорец (12) и пирометар леќи (2),
средишниот дел на бајонет шипката (4) е
поставен во центарот на федерот (11) сместен
помеѓу прстенот прицврстен на шипката бајонет
и усната на конусот за заклучување (6) кој:

- слободно може да ротира околу бајонет
шипката (4),

- е прицврстен на лост со двојна рачка (9) за
затегнување на федерот (11) помеѓу две
спротивставени испакнатини (20) на конусот кои
се паралелни со оската на бајонет шипката и
фиксирана со помош на навртки,

- е прицврстен на двојната рачка за ротирање
околу бајонет шипката (4), и

- има барем едно колче (21) со намена да биде
сместено во најмалку еден рез (14) на сондата
(8),


- конус за заклучување (6) кој се врти:

- од почетна позиција во која колчето (21) од
конусот за заклучување е во линија

со резот (14) во сондата (8) и игличките (7) од
бајонет шипката (4) се во линија со жлебовите
(15),

- во аголно избалансирана позиција од
почетната позиција, во која игличките (7) на
бајонет шипката (4) се во делот за блокирање
(16) од внатрешниот отвор во позиција
избалансирана од жлебовите (15).

има уште 11 патентни барања



(51) C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 61P 25/28, A 61P 29/00, A 61P 11/06, A 61P 1/00, A 61P 19/02

(11) 9945

(13) T1

(21) 2019/924

(22) 29/10/2019

(45) 31/01/2020

(30)

(96) 15/06/2016 EP16731640.5

(97) 31/07/2019 EP3240554

(73) **4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin and RAFTIS, Emma

(54) **BLAUTIA STERCOSIS И WEXLERAE ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ВОСПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Состав што содржи бактериск сој од видовите *Blautia stercoris* или *Blautia wexlerae*, за употреба во постапка на лекување или спречување на воспалителни или автоимуни заболувања

има уште 14 патентни барања

Сл. 1
Вкупен број на клетки.



(51) C 07K 14/705, C 07K 16/00, C 07K 19/00, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K 38/45, A 61P 35/02

(11) 9946

(13) T1

(21) 2019/925

(22) 30/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 201261738008P 17/12/2012 US

(96) 17/12/2013 EP13865442.1

(97) 14/08/2019 EP2931752


**(73) Trillium Therapeutics Inc. 96 Skyway
Avenue Toronto, Ontario M9W 4Y9, CA**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) UGER, Robert Adam; SLAVOVA-PETROVA, Penka Slavtcheva and PANG, Xinli

(54) ТРЕТМАН НА CD47+КЛЕТКИ НА БОЛЕСТ СО SIRP АЛФА-FC ФУЗИИ

(57) 1 Хуман SIRPα фузионен протеин корисен во инхибиција на растот и/или пролиферацијата на CD47+ клетка на болест, каде што хуманиот SIRPα фузионен протеин содржи SEQ ID No. 25. има уште 19 патентни барања

(51) **C 07K 14/705**(11) **9955**(21) **2019/926**

(13) T1

(22) 30/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 201261666296P 29/06/2012 US and

201361839393P 26/06/2013 US


(96) 27/06/2013 EP13734632.6

(97) 21/08/2019 EP2867251

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US**(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) QIAN,Yueming; KHATTAK,Sarwat F. and LI,Zhengjian

(54) **Методи за редуцирање на гликопротеинска агрегација**(57) 1 Метод на редуцирање на гликопротеинска агрегација кој се состои од елиминирање на едно или повеќе негови О-сврзни места за гликозилација, при што гликопротеинот го содржи зглобниот регион на Fc доменот и каде што О-сврзните места за гликозилација кои треба да се елиминираат се во споменатиот зглобен регион.
има уште 11 патентни барања

(51) **C 07K 14/65**(11) **9956**

(13) T1

(21) **2019/928**

(22) 30/10/2019

(45) 31/01/2020

(30) 201261738475P 18/12/2012 US

(96) 16/12/2013 EPA13828987.1

(97) 21/08/2019 EP2935320

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HUBER, Thomas; FORNARO, Mara and ZURINI, Mauro

(54) **СТАБИЛИЗИРАНИ ПОЛИПЕПТИДИ СО ФАКТОР НА РАСТ СЛИЧЕН НА ИНСУЛИН**

(57) 1 Полипептид што содржи човечки IGF-1 протеин, назначено со тоа, што аминокиселината глицин на позиција 42 на наведениот IGF-1 протеин е мутирана до серин, и каде што нумерирањето на аминокиселините на наведениот човечки IGF-1 протеин одговара на СЕК ИД БР.: 1.

има уште 8 патентни барања

HAUPT

Figure 1:

K_D (nM)	hIGF1-Es-Fo_mut_13/2_A	hIGF-1
IGF-1R	373	204

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B01D53/94	8F01N3/20	9863	T1
8B01J29/76	8F01N3/20	9863	T1
8F01N3/023	8F01N3/20	9863	T1
8F01N3/035	8F01N3/20	9863	T1
8F01N3/20	8F01N3/20	9863	T1
8B01J29/00	8F01N3/20	9863	T1
8B01J29/85	8F01N3/20	9863	T1
8B01J23/72	8F01N3/20	9863	T1
8B01J35/10	8F01N3/20	9863	T1
8B01J37/02	8F01N3/20	9863	T1
8A61K31/506	8A61K45/06	9864	T1
8C07D207/16	8A61K45/06	9864	T1
8C07D405/14	8A61K45/06	9864	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	9864	T1
8C07D403/12	8A61K45/06	9864	T1
8A61K9/00	8A61K45/06	9864	T1
8C07D401/14	8A61K45/06	9864	T1
8C07D403/14	8A61K45/06	9864	T1
8G01N33/68	8G01N33/68	9865	T1
8G01N33/70	8G01N33/68	9865	T1
8A61K31/497	8C07D401/14	9866	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	9866	T1
8C07D231/14	8C07D401/14	9866	T1
8A61K31/415	8C07D401/14	9866	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	9866	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9866	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	9866	T1
8A61K31/454	8C07D401/14	9866	T1
8C07D401/10	8C07D401/14	9866	T1
8C07D403/10	8C07D401/14	9866	T1
8A61K31/4709	8C07D401/14	9866	T1
8C07D401/06	8C07D401/14	9866	T1
8C07D233/56	8C07D233/56	9867	T1

8C07D417/12	8C07D233/56	9867	T1
8A61K31/443	8C07D233/56	9867	T1
8A61K31/427	8C07D233/56	9867	T1
8A61K31/4427	8C07D233/56	9867	T1
8A61K31/444	8C07D233/56	9867	T1
8C07D417/14	8C07D233/56	9867	T1
8A61K31/4436	8C07D233/56	9867	T1
8A61K45/06	8A61K31/4188	9868	T1
8A61K9/00	8A61K31/4188	9868	T1
8A61P1/16	8A61K31/4188	9868	T1
8A61K31/4188	8A61K31/4188	9868	T1
8H04B7/08	8H04L5/14	9869	T1
8H04L5/14	8H04L5/14	9869	T1
8H04L5/00	8H04L5/14	9869	T1
8A61K47/12	8A61K31/135	9870	T1
8A61P25/24	8A61K31/135	9870	T1
8A61K31/135	8A61K31/135	9870	T1
8A61K9/00	8A61K31/135	9870	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	9871	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	9871	T1
8A61K31/5377	8C07D495/04	9871	T1
8A61K31/519	8A61K31/506	9872	T1
8A61P35/00	8A61K31/506	9872	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	9872	T1
8C07K14/705	8C07K14/48	9873	T1
8C07K14/48	8C07K14/48	9873	T1
8A61K39/00	8C07K14/48	9873	T1
8C07K14/725	8C07K14/48	9873	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	9874	T1
8A61K31/401	8A61K31/401	9876	T1
8C12Q1/68	8A61K31/401	9876	T1
8A61P25/02	8A61K31/401	9876	T1
8A01B1/02	8A01B1/02	9877	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9878	T1



8C07K16/46	8A01K67/027	9878	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	9878	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	9878	T1
8C12N15/864	8C12N15/864	9880	T1
8A61K49/00	8C12N15/864	9880	T1
8A61K48/00	8C12N15/864	9880	T1
8A61P25/28	8A61K31/4188	9881	T1
8A61K31/4188	8A61K31/4188	9881	T1
8A61K38/36	8A61K38/48	9882	T1
8A61K9/14	8A61K38/48	9882	T1
8A61L26/00	8A61K38/48	9882	T1
8A61K31/726	8A61K38/48	9882	T1
8A61K47/26	8A61K38/48	9882	T1
8A61K38/39	8A61K38/48	9882	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	9882	T1
8A61K39/395	8C12P21/08	9883	T1
8C12P21/08	8C12P21/08	9883	T1
8C07K16/28	8C12P21/08	9883	T1
8A61P21/00	8A61K31/575	9884	T1
8A61K31/575	8A61K31/575	9884	T1
8A61P11/06	8A61K31/575	9884	T1
8A61P19/02	8A61K31/575	9884	T1
8A61K31/485	8A61K47/10	9885	T1
8A61K47/10	8A61K47/10	9885	T1
8C07D475/00	8C07D475/00	9886	T1
8C07D475/10	8C07D475/00	9886	T1
8C07D487/04	8C07D475/00	9886	T1
8A61K31/33	8C07D475/00	9886	T1
8A23G1/22	8A23G1/20	9887	T1
8A23G1/21	8A23G1/20	9887	T1
8A23G1/20	8A23G1/20	9887	T1
8A61P5/00	8A61K39/395	9888	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	9888	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9888	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9889	T1
8C07K16/38	8A61K39/395	9889	T1
8C07K16/46	8A01K67/027	9890	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	9890	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	9890	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9890	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	9891	T1

8C12Q1/68	8A61K39/00	9891	T1
8C07K16/46	8C07K16/46	9892	T1
8A61K31/33	8C07F9/28	9893	T1
8A61P11/00	8C07F9/28	9893	T1
8C07D407/14	8C07F9/28	9893	T1
8C07D403/12	8C07F9/28	9893	T1
8C07F9/6558	8C07F9/28	9893	T1
8C07F9/28	8C07F9/28	9893	T1
8C07C53/18	8C07F9/28	9893	T1
8C07D401/14	8C07F9/28	9893	T1
8C07K1/18	8C07K1/18	9894	T1
8C07K1/36	8C07K1/18	9894	T1
8C07K1/34	8C07K1/18	9894	T1
8C01B19/00	8A61K9/14	9896	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	9896	T1
8A61K33/04	8A61K9/14	9896	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9897	T1
8G01N33/53	8C07K16/28	9897	T1
8A61K31/439	8C07D471/08	9898	T1
8C07D471/08	8C07D471/08	9898	T1
8A47C27/14	8A47C27/06	9899	T1
8A47C27/06	8A47C27/06	9899	T1
8A61K31/7048	8A61K31/7048	9901	T1
8A61P13/12	8A61K31/7048	9901	T1
8A61P3/10	8A61K31/7048	9901	T1
8A61F13/20	8A61F13/20	9902	T1
8A61F13/36	8A61F13/20	9902	T1
8A61F13/38	8A61F13/20	9902	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9906	T1
8C12N5/071	8A01K67/027	9906	T1
8B01D46/24	8B01J35/00	9907	T1
8B01J23/63	8B01J35/00	9907	T1
8B01J35/00	8B01J35/00	9907	T1
8B01J37/02	8B01J35/00	9907	T1
8F01N3/08	8B01J35/00	9907	T1
8B01J23/58	8B01J35/00	9907	T1
8F01N3/20	8B01J35/00	9907	T1
8F01N3/035	8B01J35/00	9907	T1
8F01N3/10	8B01J35/00	9907	T1
8B01J35/10	8B01J35/00	9907	T1
8B01D53/94	8B01J35/00	9907	T1



8B01J35/02	8B01J35/00	9907	T1
8A61K39/02	8C07K16/28	9908	T1
8A61P37/00	8C07K16/28	9908	T1
8A61P35/02	8C07K16/28	9908	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9908	T1
8A61K39/395	8C07K16/00	9909	T1
8A61K45/06	8C07K16/00	9909	T1
8A61K31/4545	8C07K16/00	9909	T1
8A61P35/00	8C07K16/00	9909	T1
8C07K16/28	8C07K16/00	9909	T1
8A61K31/5377	8C07K16/00	9909	T1
8A61K31/517	8C07K16/00	9909	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	9909	T1
8A61K31/437	8C07K16/00	9909	T1
8A61K33/24	8C07K16/00	9909	T1
8A47B91/02	8A47B91/00	9910	T1
8A47B47/02	8A47B91/00	9910	T1
8A47F5/10	8A47B91/00	9910	T1
8A47B91/00	8A47B91/00	9910	T1
8C14C3/28	8C14C11/00	9911	T1
8C14C11/00	8C14C11/00	9911	T1
8C22B3/00	8C22B7/00	9912	T1
8C22B7/00	8C22B7/00	9912	T1
8C07K16/28	8A61P35/00	9913	T1
8A61K39/395	8A61P35/00	9913	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	9913	T1
8B65D8/00	8B65D6/00	9914	T1
8B65D17/50	8B65D6/00	9914	T1
8B65D6/00	8B65D6/00	9914	T1
8A61M25/00	8A61B17/435	9915	T1
8A61M1/00	8A61B17/435	9915	T1
8A61B17/435	8A61B17/435	9915	T1
8C08G73/06	8C08G73/06	9916	T1
8A61P41/00	8C08G73/06	9916	T1
8C08L79/06	8C08G73/06	9916	T1
8B29C45/37	8B29C33/38	9917	T1
8B29C33/38	8B29C33/38	9917	T1
8G01N33/68	8G01N33/68	9918	T1
8A22C7/00	8A22C7/00	9919	T1
8C07K14/16	8C07K14/16	9920	T1
8A61K31/05	8A61K31/198	9921	T1

8A61K31/593	8A61K31/198	9921	T1
8A61K45/06	8A61K31/198	9921	T1
8A61P19/02	8A61K31/198	9921	T1
8A61K31/198	8A61K31/198	9921	T1
8A61K36/9066	8A61K31/198	9921	T1
8A61K31/12	8A61K31/198	9921	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	9922	T1
8A61K31/47	8C07D401/04	9922	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	9922	T1
8H04R1/10	8H04R1/10	9923	T1
8A61K31/519	8A61K39/395	9924	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9924	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	9924	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	9924	T1
8A61K31/505	8A61K39/395	9924	T1
8G01N33/569	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/58	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/68	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/53	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/543	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/558	8G01N33/543	9925	T1
8G01N33/36	8G01N33/36	9926	T1
8C07B57/00	8C07B57/00	9927	T1
8C07D487/06	8C07B57/00	9927	T1
8A61K38/16	8A61K31/795	9928	T1
8A61K9/00	8A61K31/795	9928	T1
8A61P15/02	8A61K31/795	9928	T1
8A61K31/795	8A61K31/795	9928	T1
8A61K31/4184	8A61K31/4184	9929	T1
8A61P31/14	8A61K31/4184	9929	T1
8A01M21/04	8A01M21/04	9930	T1
8A61P3/10	8C07D417/10	9931	T1
8A61P13/12	8C07D417/10	9931	T1
8C07D417/10	8C07D417/10	9931	T1
8A61P3/06	8C07D417/10	9931	T1
8A61P35/00	8C07D417/10	9931	T1
8A61P9/10	8C07D417/10	9931	T1
8A61P13/04	8C07D417/10	9931	T1
8A61P19/06	8C07D417/10	9931	T1
8A61P1/00	8C07D417/10	9931	T1
8A61P1/12	8C07D417/10	9931	T1



8A61P11/00	8C07D417/10	9931	T1
8A61P9/12	8C07D417/10	9931	T1
8A61P43/00	8C07D417/10	9931	T1
8A61K31/427	8C07D417/10	9931	T1
8A61P1/04	8C07D417/10	9931	T1
8A61P37/06	8C07D417/10	9931	T1
8A61P9/04	8C07D417/10	9931	T1
8A61K31/42	8C07D413/06	9932	T1
8C07D413/12	8C07D413/06	9932	T1
8C07D261/08	8C07D413/06	9932	T1
8C07D413/06	8C07D413/06	9932	T1
8H01L35/34	8H01L35/34	9933	T1
8B22F3/105	8H01L35/34	9933	T1
8A61K31/55	8C07D487/06	9934	T1
8A61K45/06	8C07D487/06	9934	T1
8C07C57/145	8C07D487/06	9934	T1
8C07D487/06	8C07D487/06	9934	T1
8C07C309/19	8C07D487/06	9934	T1
8A61P35/00	8C07D487/06	9934	T1
8A61P37/08	8C07K16/42	9935	T1
8A61K39/395	8C07K16/42	9935	T1
8C07K16/42	8C07K16/42	9935	T1
8A23L33/135	8A61P29/00	9936	T1
8A61K31/00	8A61P29/00	9936	T1
8A61K39/00	8A61P29/00	9936	T1
8A61K9/19	8A61P29/00	9936	T1
8A23C9/152	8A61P29/00	9936	T1
8A61P29/00	8A61P29/00	9936	T1
8A61K35/74	8A61P29/00	9936	T1
8A61K39/08	8A61P29/00	9936	T1
8F16L15/08	8F16L19/00	9937	T1
8F16L19/00	8F16L19/00	9937	T1
8F16L29/04	8F16L19/00	9937	T1
8A61K38/46	8A61K38/47	9938	T1
8A61K9/19	8A61K38/47	9938	T1
8A61P25/28	8A61K38/47	9938	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	9938	T1
8A61K38/46	8A61K38/47	9939	T1
8A61P25/28	8A61K38/47	9939	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	9939	T1
8A61K9/00	8A61K38/47	9939	T1

8A61P25/00	8A61K38/47	9939	T1
8A61K9/19	8A61K38/47	9939	T1
8A61P25/34	8A61P9/12	9940	T1
8A61P9/12	8A61P9/12	9940	T1
8A61P9/00	8A61P9/12	9940	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	9941	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	9941	T1
8C07K16/28	8C12N15/85	9941	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	9941	T1
8C12N9/64	8C12N15/85	9941	T1
8C07K16/40	8C12N15/85	9941	T1
8B65B29/00	8B65B29/00	9942	T1
8B65B39/12	8B65B29/00	9942	T1
8B65B5/08	8B65B29/00	9942	T1
8B65B5/06	8B65B29/00	9942	T1
8B65B39/00	8B65B29/00	9942	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9943	T1
8C07K16/46	8A01K67/027	9943	T1
8C07K16/28	8A01K67/027	9943	T1
8C07K16/40	8A01K67/027	9943	T1
8G01J5/00	8G01J5/04	9944	T1
8G01J5/08	8G01J5/04	9944	T1
8G01J5/04	8G01J5/04	9944	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	9945	T1
8A61P29/00	8A61K35/74	9945	T1
8A61P1/00	8A61K35/74	9945	T1
8A61P19/02	8A61K35/74	9945	T1
8A61P11/06	8A61K35/74	9945	T1
8A61P25/28	8A61K35/74	9945	T1
8C12N1/20	8A61K35/74	9945	T1
8C07K14/705	8C07K19/00	9946	T1
8A61K38/45	8C07K19/00	9946	T1
8A61K38/16	8C07K19/00	9946	T1
8A61P35/02	8C07K19/00	9946	T1
8A61K38/00	8C07K19/00	9946	T1
8C07K19/00	8C07K19/00	9946	T1
8C07K16/00	8C07K19/00	9946	T1
8C12N15/62	8C07K19/00	9946	T1
8B65D51/28	8B65D51/28	9947	T1
8A61P25/28	8A61K31/56	9948	T1
8C07J63/00	8A61K31/56	9948	T1

8A61K31/56	8A61K31/56	9948	T1
8A61P35/00	8A61K31/56	9948	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	9949	T1
8A61P29/00	8A61K35/74	9949	T1
8A61P1/14	8A61K35/74	9949	T1
8A61K31/4375	8C07D215/227	9950	T1
8C07D401/14	8C07D215/227	9950	T1
8C07D409/12	8C07D215/227	9950	T1
8A61K31/4706	8C07D215/227	9950	T1
8C07D215/48	8C07D215/227	9950	T1
8C07D215/44	8C07D215/227	9950	T1
8C07D401/04	8C07D215/227	9950	T1
8C07D401/12	8C07D215/227	9950	T1
8C07D405/04	8C07D215/227	9950	T1
8C07D215/227	8C07D215/227	9950	T1
8C07D215/46	8C07D215/227	9950	T1
8C07D409/14	8C07D215/227	9950	T1
8A61K31/4709	8C07D215/227	9950	T1
8C07D405/14	8C07D215/227	9950	T1
8C07D413/04	8C07D215/227	9950	T1
8C02F3/32	8C02F3/00	9951	T1
8C02F3/00	8C02F3/00	9951	T1
8C12N15/113	8A61K31/7088	9952	T1

8A61K31/7088	8A61K31/7088	9952	T1
8B01D53/86	8C01G25/00	9953	T1
8B01J23/00	8C01G25/00	9953	T1
8B01J23/12	8C01G25/00	9953	T1
8B01J35/10	8C01G25/00	9953	T1
8C01G25/00	8C01G25/00	9953	T1
8B01J23/06	8C01G25/00	9953	T1
8B01J37/03	8C01G25/00	9953	T1
8B01J23/14	8C01G25/00	9953	T1
8B01J37/00	8C01G25/00	9953	T1
8B01D53/94	8C01G25/00	9953	T1
8B01J23/10	8C01G25/00	9953	T1
8A61K31/407	8A61K31/407	9954	T1
8A61K47/26	8A61K31/407	9954	T1
8A61K31/121	8A61K31/407	9954	T1
8A61K9/00	8A61K31/407	9954	T1
8A61K9/08	8A61K31/407	9954	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	9955	T1
8C07K14/65	8C07K14/65	9956	T1
8C07J41/00	8C07J1/00	9957	T1
8C07J7/00	8C07J1/00	9957	T1
8C07J51/00	8C07J1/00	9957	T1
8C07J1/00	8C07J1/00	9957	T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носителнаправотонапатент

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(73)	(51)	(11)	(13)
Richter Gedeon Nyrt.	C 07J 1/00	MK/P/2018/0326	T1
Richter Gedeon Nyrt.	C 07J 7/00	MK/P/2018/0326	T1
Richter Gedeon Nyrt.	C 07J 51/00	MK/P/2018/0326	T1
Richter Gedeon Nyrt.	C 07J 41/00	MK/P/2018/0326	T1
Romerika NV	A 47C 27/06	MK/P/2018/1044	T1
Romerika NV	A 47C 27/14	MK/P/2018/1044	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 3/10	MK/P/2018/1046	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 13/12	MK/P/2018/1046	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/7048	MK/P/2018/1046	T1
Bastos Viegas S.A.	A 61F 13/20	MK/P/2018/1047	T1
Bastos Viegas S.A.	A 61F 13/38	MK/P/2018/1047	T1
Bastos Viegas S.A.	A 61F 13/36	MK/P/2018/1047	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/136	MK/P/2018/1048	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/109	MK/P/2018/1048	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/1048	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/19	MK/P/2018/1048	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2018/1048	T1
Université de Nantes	A 01K 67/027	MK/P/2018/1049	T1
Université de Nantes	C 12N 5/071	MK/P/2018/1049	T1
BASF SE	F 01N 3/20	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	F 01N 3/10	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	F 01N 3/08	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01D 46/24	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01D 53/94	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	F 01N 3/035	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 23/63	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 35/00	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 35/02	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 35/10	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 37/02	MK/P/2018/1050	T1
BASF SE	B 01J 23/58	MK/P/2018/1050	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/4545	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2018/1051	T1



Janssen Biotech, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 45/06	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 33/24	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/5377	MK/P/2018/1051	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/517	MK/P/2018/1051	T1
Genoscience Pharma SAS	C 07D 401/04	MK/P/2018/1052	T1
Genoscience Pharma SAS	A 61P 35/00	MK/P/2018/1052	T1
Genoscience Pharma SAS	A 61K 31/47	MK/P/2018/1052	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/53	MK/P/2018/1053	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/68	MK/P/2018/1053	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/58	MK/P/2018/1053	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/569	MK/P/2018/1053	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/558	MK/P/2018/1053	T1
Abaxis, Inc.	G 01N 33/543	MK/P/2018/1053	T1
BioMarin Pharmaceutical Inc.	G 01N 33/36	MK/P/2018/1054	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 37/06	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 11/00	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 1/12	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 13/12	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 19/06	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 3/06	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 3/10	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 35/00	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 13/04	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 43/00	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/04	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/10	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 9/12	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	C 07D 417/10	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61K 31/427	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 1/00	MK/P/2018/1056	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 1/04	MK/P/2018/1056	T1
Evonik Degussa GmbH	H 01L 35/34	MK/P/2018/1057	T1
Evonik Degussa GmbH	B 22F 3/105	MK/P/2018/1057	T1
Xencor, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2018/1058	T1
Xencor, Inc.	C 07K 16/42	MK/P/2018/1058	T1
Xencor, Inc.	A 61P 37/08	MK/P/2018/1058	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 39/00	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 39/08	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 9/19	MK/P/2018/1059	T1



4D Pharma Research Limited	A 61P 29/00	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 31/00	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 23C 9/152	MK/P/2018/1059	T1
4D Pharma Research Limited	A 23L 33/135	MK/P/2018/1059	T1
ISOLINE a.s.	B 65D 51/28	MK/P/2018/1060	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/56	MK/P/2018/1061	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2018/1061	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2018/1061	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	C 07J 63/00	MK/P/2018/1061	T1
Rhodia Operations	B 01J 37/03	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	C 01G 25/00	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 35/10	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/14	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/12	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/10	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/06	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 23/00	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01D 53/94	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01D 53/86	MK/P/2018/1062	T1
Rhodia Operations	B 01J 37/00	MK/P/2018/1062	T1
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu	C 12N 15/113	MK/P/2018/1063	T1
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu	A 61K 31/7088	MK/P/2018/1063	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 401/12	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 401/14	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 405/04	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 405/14	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 409/12	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 409/14	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 401/04	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 215/48	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 215/46	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 215/44	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 413/04	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	A 61K 31/4709	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	A 61K 31/4706	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	A 61K 31/4375	MK/P/2018/1064	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 215/227	MK/P/2018/1064	T1
Triple T Purification Ltd.	C 02F 3/32	MK/P/2018/1065	T1
Triple T Purification Ltd.	C 02F 3/00	MK/P/2018/1065	T1
University of Florida Research Foundation, Inc.	A 61K 48/00	MK/P/2019/0202	T1



University of Florida Research Foundation, Inc.	A 61K 49/00	MK/P/2019/0202	T1
University of Florida Research Foundation, Inc.	C 12N 15/864	MK/P/2019/0202	T1
Entasis Therapeutics Limited	C 07D 471/08	MK/P/2019/0275	T1
Entasis Therapeutics Limited	A 61K 31/439	MK/P/2019/0275	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 35/74	MK/P/2019/0688	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 1/14	MK/P/2019/0688	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 29/00	MK/P/2019/0688	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 47/12	MK/P/2019/0697	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/135	MK/P/2019/0697	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 9/00	MK/P/2019/0697	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 25/24	MK/P/2019/0697	T1
Natco Pharma Limited	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0710	T1
Natco Pharma Limited	C 07D 495/04	MK/P/2019/0710	T1
Natco Pharma Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0710	T1
Novartis AG	A 61P 35/00	MK/P/2019/0711	T1
Novartis AG	A 61K 31/506	MK/P/2019/0711	T1
Novartis AG	A 61K 31/519	MK/P/2019/0711	T1
MolMed SpA	C 07K 14/705	MK/P/2019/0712	T1
MolMed SpA	C 07K 14/725	MK/P/2019/0712	T1
MolMed SpA	C 07K 14/48	MK/P/2019/0712	T1
MolMed SpA	A 61K 39/00	MK/P/2019/0712	T1
Kura Oncology, Inc.	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0713	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0716	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61P 25/02	MK/P/2019/0716	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/401	MK/P/2019/0716	T1
Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH	A 01B 1/02	MK/P/2019/0717	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0718	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 12N 15/85	MK/P/2019/0718	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0718	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0718	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61K 31/4188	MK/P/2019/0721	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61P 25/28	MK/P/2019/0721	T1
BIOM'UP	A 61K 9/14	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61L 26/00	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61K 47/26	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61K 31/726	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61K 38/36	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61K 38/39	MK/P/2019/0722	T1
BIOM'UP	A 61K 38/48	MK/P/2019/0722	T1
Inhibrx, Inc.	C 12P 21/08	MK/P/2019/0723	T1
Inhibrx, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0723	T1



Inhibrx, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0723	T1
ReveraGen Biopharma, Inc.	A 61P 11/06	MK/P/2019/0724	T1
ReveraGen Biopharma, Inc.	A 61P 19/02	MK/P/2019/0724	T1
ReveraGen Biopharma, Inc.	A 61P 21/00	MK/P/2019/0724	T1
ReveraGen Biopharma, Inc.	A 61K 31/575	MK/P/2019/0724	T1
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,	A 61K 31/485	MK/P/2019/0725	T1
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,	A 61K 47/10	MK/P/2019/0725	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 487/04	MK/P/2019/0726	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 475/10	MK/P/2019/0726	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/33	MK/P/2019/0726	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 475/00	MK/P/2019/0726	T1
Live-tech S.r.l.	A 23G 1/20	MK/P/2019/0727	T1
Live-tech S.r.l.	A 23G 1/22	MK/P/2019/0727	T1
Live-tech S.r.l.	A 23G 1/21	MK/P/2019/0727	T1
Bayer HealthCare LLC	A 61P 5/00	MK/P/2019/0728	T1
Bayer HealthCare LLC	C 07K 16/28	MK/P/2019/0728	T1
Bayer HealthCare LLC	A 61K 39/395	MK/P/2019/0728	T1
Bayer HealthCare LLC	A 61K 39/395	MK/P/2019/0729	T1
Bayer HealthCare LLC	C 07K 16/38	MK/P/2019/0729	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/00	MK/P/2019/0730	T1
Eli Lilly and Company	C 12N 15/85	MK/P/2019/0730	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/46	MK/P/2019/0730	T1
Eli Lilly and Company	A 01K 67/027	MK/P/2019/0730	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/0731	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0731	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/46	MK/P/2019/0733	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07F 9/6558	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 407/14	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 403/12	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 401/14	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07F 9/28	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 11/00	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/33	MK/P/2019/0734	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07C 53/18	MK/P/2019/0734	T1
GENENTECH, INC.	C 07K 1/18	MK/P/2019/0735	T1
GENENTECH, INC.	C 07K 1/36	MK/P/2019/0735	T1
GENENTECH, INC.	C 07K 1/34	MK/P/2019/0735	T1
Biosyn Arzneimittel GmbH	C 01B 19/00	MK/P/2019/0737	T1
Biosyn Arzneimittel GmbH	A 61K 33/04	MK/P/2019/0737	T1
Biosyn Arzneimittel GmbH	A 61K 9/14	MK/P/2019/0737	T1
UCB Biopharma SPRL	G 01N 33/53	MK/P/2019/0740	T1

UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/28	MK/P/2019/0740	T1
HMY	A 47B 47/02	MK/P/2019/0741	T1
HMY	A 47F 5/10	MK/P/2019/0741	T1
HMY	A 47B 91/02	MK/P/2019/0741	T1
HMY	A 47B 91/00	MK/P/2019/0741	T1
Kemas S.r.l.	C 14C 11/00	MK/P/2019/0742	T1
Kemas S.r.l.	C 14C 3/28	MK/P/2019/0742	T1
Técnicas Reunidas,S.A.	C 22B 3/00	MK/P/2019/0743	T1
Técnicas Reunidas,S.A.	C 22B 7/00	MK/P/2019/0743	T1
MedImmune Limited	A 61K 39/395	MK/P/2019/0744	T1
MedImmune Limited	C 07K 16/28	MK/P/2019/0744	T1
MedImmune Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0744	T1
Compagnie Générale De Conserve	B 65D 8/00	MK/P/2019/0745	T1
Compagnie Générale De Conserve	B 65D 6/00	MK/P/2019/0745	T1
Compagnie Générale De Conserve	B 65D 17/50	MK/P/2019/0745	T1
Incintas Therapeutics,Inc.	A 61B 17/435	MK/P/2019/0746	T1
Incintas Therapeutics,Inc.	A 61M 1/00	MK/P/2019/0746	T1
Incintas Therapeutics,Inc.	A 61M 25/00	MK/P/2019/0746	T1
Joint Stock Company"Pharmasyntez"	C 08L 79/06	MK/P/2019/0747	T1
Joint Stock Company"Pharmasyntez"	C 08G 73/06	MK/P/2019/0747	T1
Joint Stock Company"Pharmasyntez"	A 61P 41/00	MK/P/2019/0747	T1
Gerresheimer Regensburg GmbH	B 29C 45/37	MK/P/2019/0748	T1
Gerresheimer Regensburg GmbH	B 29C 33/38	MK/P/2019/0748	T1
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V.	G 01N 33/68	MK/P/2019/0749	T1
Internacional Oliverera,S.A.	A 22C 7/00	MK/P/2019/0750	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 29/85	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 35/10	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 37/02	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	F 01N 3/023	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	F 01N 3/035	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	F 01N 3/20	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 29/76	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 29/00	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 23/72	MK/P/2019/0751	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01D 53/94	MK/P/2019/0751	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/506	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 403/12	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 207/16	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 45/06	MK/P/2019/0754	T1



Array Biopharma, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2019/0754	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 403/14	MK/P/2019/0754	T1
IDEXX Laboratories, Inc.	G 01N 33/70	MK/P/2019/0755	T1
IDEXX Laboratories, Inc.	G 01N 33/68	MK/P/2019/0755	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/415	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/454	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/4709	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/497	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/506	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 413/14	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 401/06	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 401/10	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 401/14	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 403/10	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 409/14	MK/P/2019/0756	T1
Kalvista Pharmaceuticals Limited	C 07D 231/14	MK/P/2019/0756	T1
PALOBIOFARMA S.L.	A 61K 31/427	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	A 61K 31/4427	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	A 61K 31/443	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	A 61K 31/4436	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	A 61K 31/444	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	C 07D 233/56	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	C 07D 417/12	MK/P/2019/0757	T1
PALOBIOFARMA S.L.	C 07D 417/14	MK/P/2019/0757	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61P 1/16	MK/P/2019/0758	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61K 9/00	MK/P/2019/0758	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61K 45/06	MK/P/2019/0758	T1
Medday Pharmaceuticals	A 61K 31/4188	MK/P/2019/0758	T1
Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)	H 04L 5/14	MK/P/2019/0760	T1
Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)	H 04B 7/08	MK/P/2019/0760	T1
Telefonaktiebolaget LM Ericsson(PUBL)	H 04L 5/00	MK/P/2019/0760	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0901	T1
Amgen Inc.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0901	T1
Amgen Inc.	A 61P 35/02	MK/P/2019/0901	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/02	MK/P/2019/0901	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	C 07K 14/16	MK/P/2019/0902	T1
Italfarmaco SpA	A 61K 36/9066	MK/P/2019/0903	T1
Italfarmaco SpA	A 61K 45/06	MK/P/2019/0903	T1
Italfarmaco SpA	A 61P 19/02	MK/P/2019/0903	T1
Italfarmaco SpA	A 61K 31/198	MK/P/2019/0903	T1



Italfarmaco SpA	A 61K 31/12	MK/P/2019/0903	T1
Italfarmaco SpA	A 61K 31/05	MK/P/2019/0903	T1
Italfarmaco SpA	A 61K 31/593	MK/P/2019/0903	T1
Zhu,Aidao	H 04R 1/10	MK/P/2019/0904	T1
MorphoSys AG	A 61K 31/505	MK/P/2019/0905	T1
MorphoSys AG	A 61K 31/519	MK/P/2019/0905	T1
MorphoSys AG	C 07K 16/28	MK/P/2019/0905	T1
MorphoSys AG	A 61P 35/00	MK/P/2019/0905	T1
MorphoSys AG	A 61K 39/395	MK/P/2019/0905	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	C 07B 57/00	MK/P/2019/0907	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	C 07D 487/06	MK/P/2019/0907	T1
Starpharma Pty Ltd	A 61K 31/795	MK/P/2019/0908	T1
Starpharma Pty Ltd	A 61P 15/02	MK/P/2019/0908	T1
Starpharma Pty Ltd	A 61K 9/00	MK/P/2019/0908	T1
Starpharma Pty Ltd	A 61K 38/16	MK/P/2019/0908	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/4184	MK/P/2019/0909	T1
AbbVie Inc.	A 61P 31/14	MK/P/2019/0909	T1
Ubiquitek Ltd.	A 01M 21/04	MK/P/2019/0912	T1
Novartis AG	C 07D 413/12	MK/P/2019/0913	T1
Novartis AG	C 07D 413/06	MK/P/2019/0913	T1
Novartis AG	C 07D 261/08	MK/P/2019/0913	T1
Novartis AG	A 61K 31/42	MK/P/2019/0913	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/55	MK/P/2019/0914	T1
Pfizer Inc.	A 61K 45/06	MK/P/2019/0914	T1
Pfizer Inc.	C 07D 487/06	MK/P/2019/0914	T1
Pfizer Inc.	C 07C 309/19	MK/P/2019/0914	T1
Pfizer Inc.	C 07C 57/145	MK/P/2019/0914	T1
Pfizer Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0914	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 29/04	MK/P/2019/0915	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 19/00	MK/P/2019/0915	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 15/08	MK/P/2019/0915	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 9/19	MK/P/2019/0916	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/46	MK/P/2019/0916	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2019/0916	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/47	MK/P/2019/0916	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2019/0917	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2019/0917	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 9/19	MK/P/2019/0917	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0917	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/47	MK/P/2019/0917	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/46	MK/P/2019/0917	T1



Intratus, Inc.	A 61P 9/12	MK/P/2019/0918	T1
Intratus, Inc.	A 61P 25/34	MK/P/2019/0918	T1
Intratus, Inc.	A 61P 9/00	MK/P/2019/0918	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 9/64	MK/P/2019/0919	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2019/0919	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0919	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/40	MK/P/2019/0919	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0919	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0919	T1
Rtu Pharmaceuticals LLC	A 61K 9/08	MK/P/2019/0920	T1
Rtu Pharmaceuticals LLC	A 61K 47/26	MK/P/2019/0920	T1
Rtu Pharmaceuticals LLC	A 61K 31/407	MK/P/2019/0920	T1
Rtu Pharmaceuticals LLC	A 61K 31/121	MK/P/2019/0920	T1
Rtu Pharmaceuticals LLC	A 61K 9/00	MK/P/2019/0920	T1
Swedish Match Nort E urope AB	B 65B 5/08	MK/P/2019/0921	T1
Swedish Match Nort E urope AB	B 65B 5/06	MK/P/2019/0921	T1
Swedish Match Nort E urope AB	B 65B 39/12	MK/P/2019/0921	T1
Swedish Match Nort E urope AB	B 65B 39/00	MK/P/2019/0921	T1
Swedish Match Nort E urope AB	B 65B 29/00	MK/P/2019/0921	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/40	MK/P/2019/0922	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0922	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0922	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0922	T1
Vesuvius Group S.A.	G 01J 5/00	MK/P/2019/0923	T1
Vesuvius Group S.A.	G 01J 5/08	MK/P/2019/0923	T1
Vesuvius Group S.A.	G 01J 5/04	MK/P/2019/0923	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 19/02	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 25/28	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	C 12N 1/20	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 1/00	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74	MK/P/2019/0924	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 11/06	MK/P/2019/0924	T1
Trillium Therapeutics Inc.	C 12N 15/62	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	C 07K 19/00	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	C 07K 14/705	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	A 61P 35/02	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	A 61K 38/45	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	A 61K 38/16	MK/P/2019/0925	T1
Trillium Therapeutics Inc.	A 61K 38/00	MK/P/2019/0925	T1



Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 14/705	MK/P/2019/0926	T1
Novartis AG	C 07K 14/65	MK/P/2019/0928	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2019/206 (220) 13/02/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за комуникациски услуги
**ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје,
МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Pro

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап

на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено,

хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2019/612** (220) 09/05/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Маклер ДМП ДООЕЛ – Винаца ул. Љупчо Сантов бр. 6, 2310, Винаца, МК**
(540)



northsun

(591) црвена, црна, бела
(531) 01.03.02;26.01.13;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **ТМ 2019/765** (220) 12/06/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Нединковска Петрова Ева ул. Народен Фронт бр. 27/2-44, МК**
(540)



(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2019/803** (220) 21/06/2019
(442) 31/01/2020
(731) **"BELUX AA" SH.P.K. Vellezerit Fazliu Nr. 124, Prishtine, Kosovo, XX**
(740) **ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10, 1000, Скопје**
(540)

BELUX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати; немедицински препарати за нега на забите; парфимеријски производи, есенцијални масла; средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола) апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење. создавање пареа. готвење, ладење. сушење, вентилација. снабдување со вода и санитарни намени
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2019/836** (220) 04/07/2019
(442) 31/01/2020
(731) **Енсар Бајрами ул. 6 бр. 56, Скопје, МК**
(540)



(591) црвена и бела
(531) 26.05.18;26.05.24;27.05.00;27.07.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со обувки

(210) **TM 2019/1081** (220) 30/09/2019
(442) 31/01/2020
(731) **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN**
(740) **Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје**
(540)

NEX

(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 паметни телефони; мобилни телефони; заштитни маски за мобилен телефон; обвивки на мобилни телефони; заштитни стакленца прилагодени за екраните на мобилниот телефон; држачи прилагодени за мобилни телефони; слушалки; слушалки за мобилни телефони; селфи стапчиња за употреба со паметни телефони; USB кабли; адаптери за напојување; батерии, електрични; полначи за батерии; мобилни напојувачи (батерии што се полнат); звучници; интелигентни звучници; безжични слушалки за паметни телефони; безжични

полначи; софтвер за мобилни телефони кој може да се преземе; компјутери; паметни очила; паметни часовници; таблет компјутери; лаптоп компјутери; телевизори; паметни телевизори; безжични слушалки; безжични звучници

(210) **TM 2019/1098** (220) 30/09/2019
(442) 31/01/2020

(300) 33981 18/04/2019 AD

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

TEAK SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 Жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски

цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1112** (220) 09/10/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци ул. Јане Сандански бр. 27, Стојаково, Богданци, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) светло и темно зелена, сива, бела (531) 19.07.01; 27.05.01

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци

кл. 35 промет на големо и мало со алкохолни пијалоци

(210) **TM 2019/1116** (220) 27/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Стојановска Соња ул. Народна Революција бр. 118 А, Куманово, МК**

(540)

BYLAZORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/1124 (220) 10/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) Mylan Healthcare GmbH Lütticher
Straße 5, 53842 Troisdorf, DE(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)**Brufenex**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати имено за
третирање на настинки, ринитис,
ринофарингитис и грип

(210) ТМ 2019/1126 (220) 10/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица-заштитно друштво
за трговија, производство и услуги
ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип ул. Железничка 16А,
Штип, МК

(540)

Mak Stern

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 полначи за батерии

кл. 7 електрични апарати за заварување;
апарати за заварување на гас; апарати за
заварување со електричен лак,
електролачно заварување; апарати за
електролачно сечењекл. 9 исправувачи на електрична струја;
мрежни трансформатори

(210) ТМ 2019/1152 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)*Seka*

(591) розева, бела

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1153 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, темно сина, бела

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1154 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) **ЗВЕЧЕВО** прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1155 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) **ЗВЕЧЕВО** прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) светло кафена, темно кафена, бела,
црвена, светло сина

(531) 02.05.01;02.05.02;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1156 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) **ЗВЕЧЕВО** прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град
Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) светло кафена, темно кафена, бела, зелена, црвена, светло сина, темно сина, црна, жолта

(531) 02.05.01;02.05.03;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

(210) ТМ 2019/1158 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) светло кафена, темно кафена, бела

(531) 26.04.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

(210) ТМ 2019/1159 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, светло сива

(531) 27.05.11;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

(210) ТМ 2019/1160 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија
д.д. Краља Свонимир 1, Пожега (Град Пожега), HR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, светло сива

(531) 27.05.11;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз

(210) ТМ 2019/1162 (220) 21/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) Милева Љупка ул. Јуриј Гагарин
53/34, Скопје, МК

(540)



(591) сива, сина

(531) 26.11.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дизајнирање рекламен материјал;
компјутерско рекламирање преку
интернет; рекламирање
кл. 41 известување за рекреација; обука
(тренирање), објавување книги;
одржување часови по фитнес;
организирање и водење работилници
(обука); организирање и водење семинари;
практична обука (целонструирање); услови

за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); услуги на кампови за
летување (забава); услуги на личен тренер
(фитнес); услуги на спортски кампови
кл. 44 психолози (услуги на психолози);
терапевтски услуги; услуги за советување
за здравјето; услуги на алтернативна
медицина; физикална терапија

(210) ТМ 2019/1171 (220) 22/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) Друштво за трговија,
производство, услуги, издаваштво и
филмсака продукција ВАЛИЈАНТ
ДООЕЛ бул. Кузман Јосифовски - Питу
бр. 25А/ Локал 15, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 24.09.02;24.13.02;24.15.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 издавање списанија и магазини
кл. 35 услуги и продажба на големо и
мало на предмети за лична употреба
кл. 41 продукција, дистрибуција,
изнајмување и прикажување на филмови
кл. 43 услуги на приготвување на храна и
пијалоци, кафе-бар услуги
кл. 45 агенции за лични контакти

(210) ТМ 2019/1173 (220) 24/10/2019

(442) 31/01/2020

(731) **АУРА СТОРЕ ДООЕЛ** увоз-извоз
Скопје ул. Булевар Крсте Мисирков бр.
9А, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 25 облека, обувки и капи; текстил
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(210) **ТМ 2019/1179** (220) 25/10/2019
(442) 31/01/2020

(731) **ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др.**
ДОО увоз-извоз ул. **534 бр. 22-б, с.**
Марино, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

IZONET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталационски услуги

(210) **ТМ 2019/1216** (220) 05/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Кацарски Владимир ул. Бул. Јане**
Сандански бр.116/5-6, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



НЕБО БЕЗ ПРАШИНА
NO DUST SKY

(591) бела, сива, небесно сина, темно
сина, зелена, кафена, црна

(531) 27.05.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; производи од
обичен метал што не се вклучени во
другите класи

кл. 9 научни, вселенски, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски
и оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистраски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; уреди за спречување,
врзување, таложење или отстранување на
прашина; апарати за гаснење пожар
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит; скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 19 неметални градежни материјали;

конструкции за градби што не се од метал;
неметални преносни конструкции

(210) **TM 2019/1217** (220) 05/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **RAVANICA DOO Borivoja
Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BONŽITA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија; картон; печатарски
производи (печатени материјали);
канцелариски материјали; пластични
материјали за пакување (кои не се
вклучени во другите класи)
кл. 30 тестенини и слаткарски производи;
имено бисквити, колачиња, тортици и
вафли
кл. 35 продажба на големо и мало на
тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(210) **TM 2019/1218** (220) 05/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **RAVANICA DOO Borivoja
Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROMANSA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија; картон; печатарски
производи (печатени материјали);
канцелариски материјали; пластични
материјали за пакување (кои не се
вклучени во другите класи)
кл. 30 тестенини и слаткарски производи;
имено бисквити, колачиња, тортици и

вафли
кл. 35 продажба на големо и мало на
тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(210) **TM 2019/1219** (220) 05/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Друштво за трговија и услуги
УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје ул. Цветан
Димов бр. 98/1-10, Скопје, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(591) бела, зелена, светло зелена, сива
(531) 26.13.25;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материји; вештачки
губриња; смеси за гасење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
материји за штавење; адхезиви (лепливи
материји) наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија;
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на

забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2019/1220 (220) 06/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
3, Тетово, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина, сива

(531) 27.05.08; 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги за посредување во трговија; агенции за рекламирање; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; објавување рекламни текстови; пишување рекламни текстови; трговија на големо и мало со фармацевтски производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и

пијалоци; привремено сместување; служење храна и пијалаци; кафетерии (експрес ресторани) ресторани; ресторани со самопослужување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиники (медицински клиники); медицински клиники; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(210) ТМ 2019/1221 (220) 06/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
3, Тетово, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина, сива

(531) 27.05.08; 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги за посредување во трговија; агенции за рекламирање; маркетинг; маркетинг истражување; обезбедување деловни информации преку веб-страница; објавување рекламни текстови; пишување рекламни текстови; трговија на големо и мало со фармацевтски производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување; служење храна и пијалаци; кафетерии (експрес ресторани) ресторани; ресторани со самопослужување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството ; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиници (медицински клиници); медицински клиници; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(210) **TM 2019/1235** (220) 06/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Formolis

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1236** (220) 06/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Formday

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1237** (220) 06/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Tioplus

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1239** (220) 08/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци ул.8-ми Септември бр.5, Кавадарци, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, розева, црна, бела, жолта

(531) 24.01.15;25.01.19;27.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино


(210) ТМ 2019/1240 (220) 08/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, розева, црна, бела, сива

(531) 24.01.15;25.01.19;27.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/1241 (220) 08/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) **ИНФОРМ ДОО ул. Орце Николов
190/3/6, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, бела

(531) 26.13.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати за
мерење тежина, мерење сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и
инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, шренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар;
уреди за мониторинг на квалитет на
воздух, сензори за одредување квалитет
на воздух, преносни уреди за инспекциски
увид

кл. 11 апарати и машини за прочистување
на воздухот, филтри за воздух

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за собирање
податоци за квалитетот на воздухот

(210) ТМ 2019/1242 (220) 08/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) **DDP Specialty Electronic Materials**
US 8, LLC 974 Centre Road,
Wilmington, Delaware 19805, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SILVADUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во производството на биоциди, гермициди и фунгициди што се користат во неземјоделски сектори, а не производи за уништување на штетници, инсекти или мушички

кл. 5 биоциди, гермициди и фунгициди што се користат во неземјоделски сектори, а не производи за уништување на штетници, инсекти или мушички; препарати за неутрализирање на мирис

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи

(210) ТМ 2019/1246 (220) 11/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Саити Хабиљ; Saiti Habil ул.
Благоја Тоска бр. 318; rr. Blagoja Toska
nr. 318, Тетово; Tetovë, МК
(540)



(591) бела, сина, црвена; e bardhë, e kaltërt, e kuqe

(531) 26.01.16; 26.01.20

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асвалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции и споменици што не се од метал

materialet jometalike të ndërtimit, gypat e fortë jometalike për ndërtim, asfalt, rrëshirë e zezë kl. dhe bitumen, konstrukcionet

jometalike të transferueshme dhe përmendoret që nuk janë prej metali

кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот; sigurime, punë finansiare, punë të ndërlidhura me patundshmëri

кл. 37 градежни конструкции, поправки и инсталациски услуги; konstruksione ndërtimore, përmirësime dhe shërbime instaluese

кл. 38 телекомуникации; telekomunikime

(210) ТМ 2019/1286 (220) 15/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) ДПТУ Иванови Текстил Трејд
ДООЕЛ Струмица ул. Бел Камен бр. 11,
Струмица, МК

(740) Иванова Благородна ул. Бел Камен
бр. 11, Струмица
(540)

Nbb Fashion

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работа; канцелариски работи

(210) ТМ 2019/1289 (220) 18/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП ул. Гоце
Делчев бр. 167А, Штип, МК

(740) Миладинов Роберто ул. Сутјеска бр.
51А
(540)



(591) жолта, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 39 испорачување
 стоки;складирање;складирање стоки;
 транспортирање стоки; растоварање
 товар; пакување стоки

(210) ТМ 2019/1292 (220) 19/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство на
 мелнички, пекарски и други производи
 и промет на мало и големо ЖИТО
 ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
 бр. 134, Тетово, МК
 (540)



(591) црвена,темно црвена, жолта,
 портокалова, темно и светло кафена, бела
 (531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 тестенини за исхрана
 кл. 35 услуги на продажба на големо и
 продажба на мало на тестенини за
 исхрана

(210) ТМ 2019/1293 (220) 19/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство на
 мелнички, пекарски и други производи
 и промет на мало и големо ЖИТО

ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
 бр. 134, Тетово, МК
 (540)



(591) темно и светло портокалова, темно и
 светло кафена, жолта, бела
 (531) 08.07.03;19.03.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 тестенини за исхрана
 кл. 35 услуги на продажба на големо и
 продажба на мало на тестенини за
 исхрана

(210) ТМ 2019/1294 (220) 19/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство на
 мелнички, пекарски и други производи
 и промет на мало и големо ЖИТО
 ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
 бр. 134, Тетово, МК
 (540)



(591) црвена, темно црвена, жолта,
 портокалова, бела, кафена
 (531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 тестенини за исхрана

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на тестенини за
исхрана

(210) ТМ 2019/1295 (220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, МК

(540)



(591) црвена, темно црвена, жолта,
портокалова, темно и светло кафена, бела

(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 резенки од тесто, тестенини за
исхрана

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на резенки од тесто и
тестенини за исхрана

(210) ТМ 2019/1296 (220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, МК

(540)



(591) црвена, темно црвена, жолта,
портокалова, темно и светло кафена, бела

(531) 08.07.03;08.07.11;19.03.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 макарони, тестенини за исхрана

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на макарони и
тестенини за исхрана

(210) ТМ 2019/1297 (220) 19/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување ЕКО
ПАКУВАЊЕ ДОО увоз-извоз Струмица
ул. 22-ри Декември бр. 3, 2400,
Струмица, МК

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) светло зелена, сина, бела

(531) 26.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; огласување
 кл. 39 транспортирање; транспортирање
 стоки; складирање; складирање стоки;
 пакување стоки; превезување и
 складирање на ѓубре; изнајмување на
 контејнери за складирање
 кл. 40 преработување на отпад;
 рециклирање (рециклирање отпад);
 уништување отпад и ѓубре; палење отпад
 и ѓубре; рециклирање на отпад и
 ѓубре; сортирање отпад и материјали за
 рециклирање (трансформирање)

(210) ТМ 2019/1300 (220) 21/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за трговија и услуги
БЕСТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје Луј Пастер бр. 5, Скопје, МК
 (740) Мартин Бошкоски ул. Македонија бр.
 11/1-5, Скопје
 (540)



BEAUTY SALON

(591) бела, кафена
 (531) 26.02.08;27.05.04
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 козметички салон

(210) ТМ 2019/1303 (220) 21/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за консалтинг и
 маркетинг **МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ**
увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
 Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц
 1/10, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, црна
 (531) 26.04.18;27.05.23;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување, водење
 на работење; управување со работи;
 канцелариски работи; пишување на
 рекламни текстови; изнајмување на време
 за рекламирање на сите комуникациски
 средства; истражување на пазарот;
 истражување на јавното мислење;
 консултантски услуги за комуникациски
 стратегии за односи со јавност; маркетинг;
 објавување на рекламни текстови;
 оптимизација на промет на веб-страница;
 давање на деловни информации преку
 веб-страница; рекламирање он-лајн на
 информатичка мрежа; услуги за односи со
 медиуми

кл. 38 телекомуникации; бази на
 податоци, безжична радиодифузија;
 изнајмување на време на пристап на
 светски информатички мрежи; пренос на
 видеосодржини на барање; пристап на
 светски информатички мрежи; услуги на
 агенции за вести

кл. 41 пишување на текстови кои не се
 рекламни текстови; образование; обука;
 забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1304 (220) 21/11/2019
 (442) 31/01/2020

(731) Друштво за консалтинг и
 маркетинг **МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ**
увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц
1/10, 1000, Скопје
(540)

Вечер
MK

(591) црвена, бела, сива

(531) 24.17.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување, водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; пишување на рекламни текстови; изнајмување на време за рекламирање на сите комуникациски средства; истражување на пазарот; истражување на јавното мислење; консултантски услуги за комуникациски стратегии за односи со јавност; маркетинг; објавување на рекламни текстови; оптимизација на промет на веб-страница; давање на деловни информации преку веб-страница; рекламирање он- лајн на информатичка мрежа; услуги за односи со медиуми

кл. 38 телекомуникации; бази на податоци, безжична радиодифузија; изнајмување на време на пристап на светски информатички мрежи; пренос на видеосодржини на барање; пристап на светски информатички мрежи; услуги на агенции за вести

кл. 41 пишување на текстови кои не се рекламни текстови; образование; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1305 (220) 21/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ
увоз-извоз Зелениково ул. 5 бр. 132,
Зелениково, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц
1/10, 1000, Скопје
(540)

Вечер
MK

(591) црвена, бела, сива

(531) 24.17.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување, водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; пишување на рекламни текстови; изнајмување на време за рекламирање на сите комуникациски средства; истражување на пазарот; истражување на јавното мислење; консултантски услуги за комуникациски стратегии за односи со јавност; маркетинг; објавување на рекламни текстови; оптимизација на промет на веб-страница; давање на деловни информации преку веб-страница; рекламирање он- лајн на информатичка мрежа; услуги за односи со медиуми

кл. 38 телекомуникации; бази на податоци, безжична радиодифузија; изнајмување на време на пристап на светски информатички мрежи; пренос на видеосодржини на барање; пристап на светски информатички мрежи; услуги на агенции за вести

кл. 41 пишување на текстови кои не се рекламни текстови; образование; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1311 (220) 26/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Филип

Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-11ти кат, Скопје, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје (540)

СИМФОНИ ДИГИТАЛ

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема, изработка на: компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутерски оперативни програми, апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат и системи за обработка на податоци

кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги

кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки

кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за безбедноста на податоците и безбедноста на Интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на

компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(210) ТМ 2019/1312 (220) 26/11/2019 (442) 31/01/2020

(731) Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-11ти кат, Скопје, МК

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје (540)

SYMPHONY DIGITAL

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема, изработка на: компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутерски оперативни програми, апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат и системи за обработка на податоци

кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги

кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки

кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување

на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за безбедноста на податоците и безбедноста на Интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(210) ТМ 2019/1313 (220) 27/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) **Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри ЗА НАС Скопје ул., 11-ти Октомври“ бр. 17, 1000, Скопје, МК**
(540)

ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, ТЕХНИЧАРИ, АКУШЕРКИ И СТОМАТОЛОШКИ СЕСТРИ (ЗМСТАС)



(531) 02.09.01;02.09.14;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 организирање на конгреси семинари и работилници

(210) ТМ 2019/1317 (220) 29/11/2019

(442) 31/01/2020

(731) **DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD Simina 18, 11000, Beograd, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MID-MIX

(591) зелена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 согорување на смет и отпад; хемиско рециклирање на отпадни производи; хемиска обработка на отпадни производи; уништување на отпад; услуги на обработка на опасен отпад; согорување на отпад; преработка на отпадно масло; обезбедување на информации кои се однесуваат на рециклирање на отпад; прочистување на индустриски отпадни води; рециклирање и третман на отпад и смет; рециклирање на отпадни материји; рециклирање на отпадни производи; сортирање, трансформација на отпад и материјали кои може да се рециклираат; третман на хемиски отпад; третман на опасен отпад; третман на токсичен отпад; третман на отпад; третман на отпадни води од индустриски процеси; третман на отпадни води од производни операции; уништување на отпад и смет; согорување на отпад и смет; преработка на отпад; услуги на рециклажа на отпад; хемиска обработка на издувни гасови со согорување на фосилни горива
кл. 41 образовни услуги, обезбедување на обуки, подготовка и водење на семинари во врска со преработка и згрижување на отпад

кл. 42 следење на животна средина со цел за обработка на отпад;истражувања кои се однесуваат на анализа на отпад;следење на животна средина во депонии;услуги на техничко истражување;научно истражување и анализи;научно истражување и развој;научни истражувања кои се однесуваат на екологија;истражувања врзани за заштита на животна средина;советодавни услуги во врска со енергетска ефикасност;истражувања во област на енергија

(210) ТМ 2019/1320 (220) 29/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) црна, златно жолта
(531) 26.01.18;26.03.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање (играње за пари)

(210) ТМ 2019/1321 (220) 29/11/2019
(442) 31/01/2020


(731) Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) златно жолта
(531) 26.01.18;26.03.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање (играње за пари)

(210) ТМ 2019/1323 (220) 29/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Адвокат Даниел Иваноски ул.
Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000,
Битола, МК
(540)



(591) црна, бела, темно црвена
(531) 17.03.00;27.01.00;28.05.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 канцелариски работи
кл. 41 обуки
кл. 45 услуги при водење судски процеси;
услуги за изработка на правни документи

(210) ТМ 2019/1324 (220) 29/11/2019
(442) 31/01/2020

(731) Здружение на моторциклисти
Ѓорги Стефановски ул. Филип Втори
Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, МК
(540)



(591) црна, сива, бела, црвена
(531) 15.01.00;27.01.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; возачи на мотори (услуги на возачите), галерии за возила (изнајмување галерии за возила) гаражи (изнајмување гаражи), земање под наем паркинг простории, земање под наем возила, излети (организирање на излети), лични возила (изнајмување на лични возила), лични возила (превоз со лични возила), навигациски услуги, организирање излети, паркиралишта (услуги на паркиралишта), патници (превоз на патници), патувања (организирање на патувања), патувања (резервации за патувања) посредување при превоз, придружба на патници, упаства /информации/ за превоз

(210) ТМ 2019/1325 (220) 02/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Видое Смилевски Б 7/9/, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова

(531) 27.01.00;28.11.00;29.01.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; композитни структури (не-метални) за обложување на површини; композитни облоги (фасадни изведби); композитни плочи за обложување на сидови, парапетни плочи
кл. 20 мебел, кујнски плотни, медицински и лабораториски плотни, приемни пултови, хотелски дескови, маси, канцелариски бироа, мијалници, садопери, мијалници (подметки или прекривки што може да се извадат за мијалници), декоративни елементи

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2019/1326 (220) 02/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул.

Охридска бр. 15, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RGLUX

(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца; електрични соковници; кујнски мелници, електрични; електрични машини за вшмукување воздух; машини за употреба во домаќинствата; електрични машини за мелење; машини за обработка на месо; машини за перење алишта; машини за миење садови; машини за пеглање;

машини за плетење; машини за сецкање и рендање за зеленчук; машини за шиене; машини на компресиран воздух; машини со центрифуга; центрифуги за сушење; миксери електрични за употреба во домаќинството; правосмукалки; блендери кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; машини за перење; машини за сушење; машини за перење и сушење; ладилници без замрзнувач; ладилници со замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и вертикални; вградени ладилници со замрзнувач; вградени ладилници без замрзнувач; електрични шпорети; комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични); шпорети на гас (плински шпорети); вградени рерни; вградени плотни; вградени микробранови печки; вградени апарати за кафе; вградени машини за миење садови; електрични бојлери; проточни бојлери; соларни бојлери; комбинирани бојлери за парно; топлотни пумпи; клима уреди инвертер и ON/OFF VRF клима уреди; чилери; електрични радијатори за бања; надворешни клима уреди; тостери; електрични фритези; електрични бокали; електрични скари; електрични машини за мелење месо; сецкалки; кафемати; електрични решоа; плински решоа; комбинирани решоа плински и електрични; фенови; обликувачи за коса; депилатори; пегли; апарати за филтрирање на вода; аспиратори за кујни; апарати за ладење пијалоци; апарати и машини за ладење; апарати и уреди за ладење; апарати за јонизирање на воздух; апарати за сушење на воздухот; апарати и машини на прочистување на воздухот; бојлери на гас; бојлери за пералници; бојлери што не се

делови од машини; вентилатори; греалки за бањи; греалки за воздух; електрични апарати за кафе; електрични апарати за сушење алишта; сушари за алишта; електрични апарати за филтрирање кафе; замрзнувачи; котли за греење; машини за печење леб; микробранови печки (апарати за готвење); машини и апарати за мраз; печки (грејни апарати); уреди за ладење на печките; пумпи за топлење; електрични радијатори; радијатори (греење); радијатори на централно греење; разладни уреди и апарати; рерни за загревање чинии; рерни со топол воздух; садови за ладење; скари (апарати за готвење); скари на јаглен; плински скари; соларни колектори (греење); соларни печки; тостери за леб; уреди за правење леб; уреди за влажнење на воздухот, за радијатори за централно греење; уреди за ладење на водата; уреди и апарати за вентилација (климатизација); уреди и машини за ладење; уреди на пареа за пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со ладна и топла вода; шпорети; кујнски шпорети (рерни); шпорети за готвење; ладилници за вино електрични; греалки; кварцни греалки; плински греалки; конвектори; греалки со вентилатор; инфра црвени греалки; радијатори на масло; електрични мини шпорети; плински мини шпорети; плински шпорети; шпорети на дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со вода; електрични апарати за домаќинство; осветлување за велосипеди; бела техника кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; трицикли; мотори; тротинети; електрични тротинети; додатоци за велосипеди; возила за движење на различен вид на погон кл. 35 огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи; рекламирање; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, електрични соковници, кујнски мелници електрични, електрични машини за вшмукување воздух, машини за употреба во домаќинствата, електрични машини за мелење, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за миење садови, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање за зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, центрифуги за сушење, миксери, електрични, за употреба во домаќинството, правосмукалки, блендери, машинки за пострижување, машинки за бричење, апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени, машини за перење, машини за сушење, машини за перење и сушење, ладилници без замрзнувач, ладилници со замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и вертикални, вградени ладилници со замрзнувач, вградени ладилници без замрзнувач, електрични шпорети, комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични), шпорети на гас (плински шпорети), вградени рерни, вградени плотни, вградени микробранови печки, вградени апарати за кафе, вградени машини за миење садови, електрични бојлери, проточни бојлери, соларни бојлери, комбинирани бојлери за парно, топлотни пумпи, клима уреди инвертер и

ON/OFF, VRF кпима уреди, чилери, електрични радијатори за бања, надворешни клима уреди, тостери, електрични фритези, електрични бокали, електрични скарил, електрични машини за мелење месо, сецкалки, кафемати, електрични решоа, плински решоа, комбинирани решоа плински и електрични, фенови, обликувачи за коса, депилатори, пегли, апарати за филтрирање на вода, аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини на прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, сушари за алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, плински скари, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за правење леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети (рерни), шпорети за готвење,

ладилници за вино електрични, греалки, кварцни греалки, плински греалки, конвектори, греалки со вентилатор, инфра црвени греалки, радијатори на масло, електрични мини шпорети, плински мини шпорети, плински шпорети, шпорети на дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со вода, електрични апарати за домаќинство, осветлување за велосипеди, бела техника, возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, велосипеди на акумулатор, детски велосипеди, трицикли, мотори, тротинети, електрични тротинети, додатоци за велосипеди, игри и играчки, детски играчки, лулашки, детски лулашки, трицикли за деца, колички за деца, детски коли на педали, детски коли на батерија, детски мотори, мотори на батерија, дубаци, електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување на коса, електрични и неелектрични направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса), машинки за бричење електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување брада, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични, миксери [блендери] неелектрични за употреба во домаќинствата, телевизори, телевизиски апарати, компјутери, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, апарати за далечинско управување, звучници, слушалки, мобилни телефони, преносни снимачи на звук, приемници (аудио и видео приемници), чистачи за екран, држачи за електрични калеми, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта, тв акцесоари (далечински управувач, држач за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и

антени, кујнски ваги, даски за пеглање, куќни или кујнски апарати и садови

(210) ТМ 2019/1327 (220) 02/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул.

Охридска бр. 15, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ferre

(591) портокалова, бела

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца;електрични соковници;кујнски мелници, електрични;електрични машини за вшмукување воздух;машини за употреба во домаќинствата;електрични машини за мелење;машини за обработка на месо;машини за перење алишта;машини за миеење садови;машини за пеглање;машини за плетење;машини за сецкање и рендање за зеленчук;машини за шиеење;машини на компресиран воздух;машини со центрифуга;центрифуги за сушење;миксери електрични за употреба во

домаќинството;правосмукалки;блендери кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; машини за перење; машини за сушење; машини за перење и сушење;

ладилници без замрзнувач; ладилници со замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и вертикални; вградени ладилници со замрзнувач; вградени ладилници без замрзнувач; електрични шпорети; комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични); шпорети на гас (плински шпорети); вградени рерни; вградени плотни; вградени микробранови печки; вградени апарати за кафе; вградени машини за миење садови; електрични бојлери; проточни бојлери; соларни бојлери; комбинирани бојлери за парно; топлотни пумпи; клима уреди инвертер и ON/OFF VRF клима уреди; чилери; електрични радијатори за бања; надворешни клима уреди; тостери; електрични фритези; електрични бокали; електрични скари; електрични машини за мелење месо; сецкалки; кафемати; електрични решоа; плински решоа; комбинирани решоа плински и електрични; фенови; обликувачи за коса; депилатори; пегли; апарати за филтрирање на вода; аспиратори за кујни; апарати за ладење пијалоци; апарати и машини за ладење; апарати и уреди за ладење; апарати за јонизирање на воздух; апарати за сушење на воздухот; апарати и машини на прочистување на воздухот; бојлери на гас; бојлери за пералници; бојлери што не се делови од машини; вентилатори; греалки за бањи; греалки за воздух; електрични апарати за кафе; електрични апарати за сушење алишта; сушари за алишта; електрични апарати за филтрирање кафе; замрзнувачи; котли за греење; машини за печење леб; микробранови печки (апарати за готвење); машини и апарати за мраз; печки (грејни апарати); уреди за ладење на печките; пумпи за топлење; електрични радијатори; радијатори (греење); радијатори на централно греење;

разладни уреди и апарати; рерни за загревање чинии; рерни со топол воздух; садови за ладење; скари (апарати за готвење); скари на јаглен; плински скари; соларни колектори (греење); соларни печки; тостери за леб; уреди за правење леб; уреди за влажнење на воздухот, за радијатори за централно греење; уреди за ладење на водата; уреди и апарати за вентилација (климатизација); уреди и машини за ладење; уреди на пареа за пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со ладна и топла вода; шпорети; кујнски шпорети (рерни); шпорети за готвење; ладилници за вино електрични; греалки; кварцни греалки; плински греалки; конвектори; греалки со вентилатор; инфра црвени греалки; радијатори на масло; електрични мини шпорети; плински мини шпорети; плински шпорети; шпорети на дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со вода; електрични апарати за домаќинство; осветлување за велосипеди; бела техника кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; трицикли; мотори; тротинети; електрични тротинети; додатоци за велосипеди; возила за движење на различен вид на погон кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, електрични соковници, кујнски мелници електрични, електрични машини за

вшмукување воздух, машини за употреба во домаќинствата, електрични машини за мелење, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за миење садови, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање за зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, центрифуги за сушење, миксери, електрични, за употреба во домаќинството, правосмукалки, блендери, машинки за пострижување, машинки за бричење, апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени, машини за перење, машини за сушење, машини за перење и сушење, ладилници без замрзнувач, ладилници со замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и вертикални, вградени ладилници со замрзнувач, вградени ладилници без замрзнувач, електрични шпорети, комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични), шпорети на гас (плински шпорети), вградени рерни, вградени плотни, вградени микробранови печки, вградени апарати за кафе, вградени машини за миење садови, електрични бојлери, проточни бојлери, соларни бојлери, комбинирани бојлери за парно, топлотни пумпи, клима уреди инвертер и ON/OFF, VRF клима уреди, чилери, електрични радијатори за бања, надворешни клима уреди, тостери, електрични фритези, електрични бокали, електрични скарил, електрични машини за мелење месо, сецкалки, кафемати, електрични решоа, плински решоа, комбинирани решоа плински и електрични, фенови, обликувачи за коса, депилатори, пегли, апарати за филтрирање на вода, аспиратори за кујни, апарати за ладење

пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини на прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, сушари за алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, плински скари, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за правење леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети (рерни), шпорети за готвење, ладилници за вино електрични, греалки, кварцни греалки, плински греалки, конвектори, греалки со вентилатор, инфра црвени греалки, радијатори на масло, електрични мини шпорети, плински мини шпорети, плински шпорети, шпорети на дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со вода, електрични апарати за домаќинство, осветлување за велосипеди, бела техника, возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, велосипеди

на акумулатор, детски велосипеди, трицикли, мотори, тротинети, електрични тротинети, додатоци за велосипеди, игри и играчки, детски играчки, лулашки, детски лулашки, трицикли за деца, колички за деца, детски коли на педали, детски коли на батерија, детски мотори, мотори на батерија, дубаци, електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување на коса, електрични и неелектрични направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса), машинки за бричење електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување брада, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични, миксери [блендери] неелектрични за употреба во домаќинствата, телевизори, телевизиски апарати, компјутери, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, апарати за далечинско управување, звучници, слушалки, мобилни телефони, преносни снимачи на звук, приемници (аудио и видео приемници), чистачи за екран, држачи за електрични калема, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта, тв акцесоари (далечински управувач, држач за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и антени, кујнски ваги, даски за пеглање, куќни или кујнски апарати и садови

(210) **TM 2019/1330** (220) 03/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.00;27.05.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; оптички апарати и инструменти, вклучувајќи очила, оптички леќи, очила за сонце, рамки за очила, футроли за очила; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацита за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги

кл. 14 благородни метали и нивни легури; накит, вклучувајќи прстени, обетки, бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани, игли, привезоци за клучеви од благородни метали, копчиња за накит, украси за шапки, бисери [накит]; украсни игли; приврзоци за клучеви [прстени за клучеви со ситни украси или украсни приврзоци]; петлици за ракавици; брошеви за вратоврски; скапоцени камења, полускапоцени камења; кутии за накит,

кутии за презентации на накит
 кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, ученички училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни

кл. 25 облека, вклучувајќи фустани, здолништа, комбинезони, сукња-панталони, одела, дамски костими, вечерни костими, пантолони, шорцеви, бермуди, бебешки гаќички [долна облека], кошули, блузи, корсети [женска долна облека], работнички комбинезони, маици со кратки ракави, поткошули, елеци, јакни [облека], кардигани, џемпери / пуловери / плетени пуловери [пуловери], пелерини, парки, палта, габардини; водоотпорна облека, крзна [облека]; женски крзнени шалови, платнени широки појаси, шалови, шамии, ракавици [облека], вратоврски, каиши [облека], кратки чорапи, чорапи, хулахопки, корсети, долна облека, пижами, бањарки, костими за капење / костими за пливање, бањарки, ластици за облека [трегери], маски за спиење; обувки, кои вклучуваат чевли, сандали, салонки, мокасинки, чизми, чизмички, папучи, производи што се носат на глава, вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на

глава], маски за спиење
 кл. 35 бизнис администрација; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги; бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај уметнички професии; маркетинг; организирање модни ревији за промотивни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; онлајн рекламирање преку компјутерски мрежи; малопродажба и големопродажба на производи (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацита за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги, благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, ученички училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки

актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава); малопродажба и големопродажба на производи преку интернет (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери таблети, капаци за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги; благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички

[новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава)

(210) **TM 2019/1331** (220) 03/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Balmain S.A. 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметика; козметички моливи, кои вклучуваат моливи за усни и креони за очи; козметички креми, кои вклучуваат креми за навлажнување и потхранување на кожата, крема за рамномерен тен, крема за белеење на кожата, крема против брчки, ноќни и дневни креми; козметички препарати за нега на кожа, кои вклучуваат млеко за чистење за тоалетна употреба, лосиони за козметички цели; препарати за самопотемнување [козметика]; препарати за заштита од сонце; препарати за бања и туш, кои не се за медицински цели; соли за капење, кои што не се за медицински цели; забни паста; дезодоранси за луѓе; дезодорантни сапуни; парфимерија,

парфеми, сушено ароматично лисје и мирудии [мириси], миризлива вода, парфимирана вода, тоалетна вода, колонска вода; есенцијални масла; масла за козметичка намена; масла за чистење; масла за тоалетна употреба; гелови за масирање, освен за медицински намени, свеќи за масажа за козметичка намена; балсами, освен за медицинска намена; препарати за бричење, сапун за бричење, лосиони за пред-бричење и за после-бричење; маски за убавина; шминка, која што вклучува пудри, основа за шминка во форма на гелови, крема, и течност, руменило, пудра за шминкање; кармини, сјаеви за усни; маскара, моливче за очи, сенка за очи; препарати за отстранување на шминка, книжни марамчиња импрегнирани со препарати за отстранување на шминка; тоалетен сапун; пудра во прав, за тоалетна употреба; препарати за нега на нокти и стапала, кои што вклучуваат лакови за нокти, отстранувач на лак за нокти, вештачки нокти; препарати за нега на коса не за медицински цели, кои вклучуваат балсам за коса, лосиони за коса, спрејови за коса, гелови, креми, балсами, мусеви, шампони, препарати за испирање; бои за коса; неутрализирачки за трајно виткање; препарати за виткање на коса; препарати за исправување на коса; депилатори; препарати за белење [деколоранти] за козметичка употреба; козметички препарати со намена за слабеење; средства за спречување на крварење за козметичка употреба

(210) **TM 2019/1332** (220) 03/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **ManarThon 02 Place Mendes France
Mutuelleville 1080 Tunis, TN**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



El Manar

(531)
26.05.00;26.11.00;27.01.00;27.05.00;29.01.0
8

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) **TM 2019/1333** (220) 03/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, бела, светло и темно портокалова, црвена, зелена, кафена, црна

(531) 02.03.23;27.05.00;28.11.00;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, млечна какао табла со ориз

(210) ТМ 2019/1334 (220) 03/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, жолта, бела,
портокалова, кафена, црна
(531) 05.07.00;27.05.00;29.01.01;29.01.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 флипс со кикиритки

(210) ТМ 2019/1340 (220) 04/12/2019
(442) 31/01/2020
(731) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, МК
(540)



(591) сина, црна, бела
(531) 16.03.00;27.05.00;29.01.04;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци, компјутери;
компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/1341 (220) 04/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сива, сино сива
(531)
25.05.00;26.01.00;27.03.00;29.01.06;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
 кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2019/1342** (220) 04/12/2019
 (442) 31/01/2020
 (731) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) сива, сино сива
 (531)
 25.05.00;26.01.00;27.03.00;29.01.06;29.01.08
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции

за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
 кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) **TM 2019/1343** (220) 04/12/2019
 (442) 31/01/2020
 (731) **CITY CASH Ltd., Sofia, Postal code: 1000, Sredets district, 29 Slavyanska Street, 7th floor, BG**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, зелена, сина
 (531) 27.01.00;27.05.00;29.01.03;29.01.04
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 хартија, картон; регистри; плакати од хартија или картон; тетратки; бележници [канцелариски материјали]; билети; печатени формулари и обрасци; брошури; календари; каталози; летоци; навлаки [канцелариски материјали]; амбалажа за шишиња од хартија или картон; класери [канцелариски материјали]; пенкала [канцелариски прибор]; постери; обвивки за шишиња од хартија или картон; подметки за чаши за пиво; мали табли за пишување, со држач за хартија; подметки од хартија за шишиња; проспекти; печатени публикации; огласни табли од хартија или картон; салфети од хартија за маса; натписи од

хартија или картон; бележници или блокчиња; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување кл. 35 управување со работата; канцелариски работи; компјутерско рекламирање преку интернет; дистрибуција на рекламен материјал; директно рекламирање преку пошта; лепење плакати; лепење плакати; рекламирање преку пошта; рекламирање по пат на телевизија; објавување рекламни текстови; пишување на рекламни тесктови; изнајмување простор за рекламирање; услуги за телемаркетинг; бизнис менаџмент на хотели; рекламирање; водење на работење кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; разменување пари; позајмување врз основа на залог; инвестирање во фондови; финансиски информации; финансиски менаџмент; финасиски консалтинг; кредити со отплата на рати; давање заеми врз основа на хипотеки; лизинг кредит; гаранции; финансиски услуги; финансиско спонзорирање; работење со недвижен имот

(210) **TM 2019/1344** (220) 05/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ITALIAMO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо и производи направени од него; риба и производи направени од неа; живина и производи од живина; дивеч и производи направени од него; колбаси и сувомеснати производи; школки, неживи, производи направени од школки, неживи; школки, неживи, производи направени од морски плодови, неживи; екстракти од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и овошје; овошни и зеленчукови каши; производи од компир од сите видови, вклучени во класа 29; сите гореспоменати производи, вклучително во зачувана, конзервирана, зготвена, сушена и/или замрзната форма; конзервирано, замрзнато, сушено и зготвено овошје и зеленчук; вклучително гореспоменатите производи да бидат скиселени; желеа; џемови, мармалад, компоти, слатки намази составени од овошје или зеленчук, слатки намази составени од јаткасти плодови; јајца; сирење, путер, млеко и други млечни производи, производи од сирење, павлака, јогурти, урда, млеко во прав за исхрана; десерти направени од овошје, јаткасти плодови, јогурт, свежо сирење и/или павлака; бадеми и јаткасти плодови (подготвени), мешавини од јаткасти плодови, мешавини од јаткасти плодови од сите видови, вклучително со сушено овошје; масла и масти; маслиново масло; предјадења, составени претежно од месо и/или риба и/или морска храна и/или живина и/или дивеч и/или колбаси и/или зеленчук и/или овошје, вклучени во класа 29; супи; конзервиран зеленчук; бујони; салати составени претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; подготвени оброци составени претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, компири, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна составена

претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, компири, зеленчук, овошје и/или млечни производи; диетална храна, освен за медицински цели, составена претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; масло за готвење (освен есенцијални масла)

кл. 30 кафе, чај, какао; шеќер; ориз, тапиока, саго; вештачко кафе; кафе, чај, какао и пијалоци базирани на чоколадо; состојки од кафе и какао за правење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; брашно, гриз и состојки направени од житарки, трошки од леб, топчиња за супа; житарки, мусли и производи од интегрални житарки; тестенини, прехранбени тестенини, производи од тестенини, готови оброци базирани на нудли, салати од тестенини; пици и производи од пица; лазања, листови за лазања; суши; леб; производи од леб; готови мешавини за печење; печиво и слатки; кондиторски производи; чоколадо; производи базирани на чоколадо; кондиторски производи кои содржат пралини; вклучувајќи ги сите горенаведени производи направени со употреба на замени на шеќер; готови мешавини за правење на нудли од сите видови; подготвено тесто, особено смеси за кнедли, тесто со квасец, лиснато тесто; производи за печење, имено прашок за печење, квасец, глазури за колачи, преливи, глазура, состојки за зацврстување на шлаг, ароми за печење, шеќерни трошки, бадемова паста, пире од бадеми, орев-нугат, обланди за печење, ванила и шеќер од ванила, стапчиња ванила; прехранбен скроб, згуснувач на сос; пудинзи, пудинзи во форма на прав; лед; мед, меласа; ароми за храна; сол; сенф; мајонез, кечап, ремуладе, песто; оцет, сосови (зачински додатоци), преливи

за салата; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; рен (прилози); подготвени слатки оброци, особено пудинг од ориз, пудинг од гриз, палачинки, шеќерни палачинки; подготвени оброци составени претежно од состојки направени од житарки, производи од интегрални житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, печиво и/или кондиторски производи; замрзната храна составена претежно од состојки направени од житарки, производи од интегрални житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, печиво и/или кондиторски производи; диетална храна, освен за медицински цели, која се состои претежно од житни состојки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или кондиторски производи

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; свежи бадеми и свежи јаткасти плодови од сите видови

кл. 32 пиво, мешани пијалоци кои што содржат пиво; минерални, газирани води, вода; безалкохолни пијалоци; лимонади; пијалоци направени од овошје; овошни сокови; сокови од зеленчук; смути; сирупи и други состојки за подготовка на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); вино; пенливи вина; жестоки пијалоци (пијалоци); ликери и ликери со понизок процент на алкохол; алкохолни мешани пијалоци; коктейли; аперитиви; пијалоци кои што содржат вино; алкохолни состојки за правење на пијалоци

(210) **TM 2019/1345** (220) 05/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

J.D.GROSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, производи од чоколадо,
 преливи; какао во прав и производи
 базирани на какао; чоколади и
 кондиторски производи; нугат, производи
 од нугат; вклучувајќи ги сите
 гореспоменати производи направени со
 употреба на замени на шеќер

(210) **TM 2019/1351** (220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020

(731) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
 Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
 Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Omeref

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1352** (220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020

(731) **NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız
 Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
 İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Alles

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1353** (220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020

(731) **Друштво за трговија на големо и
 мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО
 увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев
 1' 21-а, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.01.00; 27.05.00; 28.11.00; 29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила и нивни делови, апарати за
 движење по земја; велосипеди;
 велосипеди на акумулатор; детски
 велосипеди; додатоци за велосипеди;
 електрични велосипеди; скутери;
 електрични скутери; мопеди; мотори;
 електрични мотори; тротинети; електрични
 тротинети

кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи; увоз-извоз и
 трговија на големо и мало со: возила,
 апарати за движење по земја; велосипеди;
 велосипеди на акумулатор; детски
 велосипеди; додатоци за велосипеди;
 електрични велосипеди; скутери;
 електрични скутери; мопеди; мотори;
 електрични мотори; тротинети; електрични
 тротинети

кл. 37 сервисирање и поправки на:
 апарати за движење по земја; велосипеди;
 велосипеди на акумулатор; детски
 велосипеди; додатоци за велосипеди;
 електрични велосипеди; скутери;
 електрични скутери; мопеди; мотори;
 електрични мотори

(210) **TM 2019/1354** (220) 06/12/2019

(442) 31/01/2020

(731) **DigiCert, Inc. 2801 North Thanksgiving Way #500, Lehi, UT 84043, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

CERTCENTRAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 услуги на компјутерска безбедност во вид на обезбедување автентификација, издавање, валидација и повлекување на дигитални сертификати; обезбедување бази со податоци и решенија за управување со софтвер за следење на животен циклус и усогласеност на безбедносни сертификати

(210) **TM 2019/1355** (220) 06/12/2019
(442) 31/01/2020

(300) UKTM 3405714 10/06/2019 UK
(731) **Cosmetic Warriors Limited 29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, UK**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

LUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 држачи за цвеќиња и растенија [уредување на цвеќе]; држачи за растенија; собни терариуми за растенија; садови за растенија; преносни контејнери за растенија; семенски расадници (садови за садење семе); контејнери за цвеќиња; корпи за цвеќе; садови за цвеќе; вазни за цвеќе; четки за шминка; сунѓери за шминка; прибор за отстранување на шминка; апликатори за шминкање на очи; појаси за прибор за шминкери; апликатори за козметика; четки; четки за триење; четки за усни; маскара четки; четки за

нокти; четки за веѓи; четки за бричење; четки за коса; четки за трепки; четки за заби футроли за четки за заби; четки за козметика; четки за отстранување на изумрените клетки од горниот слој на кожата од телото; четки за линија на очи; четки за чистење на кожа; чешли, четки; опрема за бањи; сунѓери; кутии за сапун; садови за сапун; држачи за сапун; садови за горење миризливи материи; спрејови за парфеми; прскалки за парфеми; шишиња за парфеми; садови за горење есенцијални масла; стакпарија, порцелан, кинески порцелан, сервис за јадење, теракота

(210) **TM 2019/1358** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, сива и златна

(531) 26.01.00;26.02.00;26.11.00;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари;



џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(210) **TM 2019/1364** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **PROTEIN SCIENCES CORPORATION**
1000 Research Parkway, MERIDEN,
CONNECTICUT 06450, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

ZACGENVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1365** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **PROTEIN SCIENCES CORPORATION**
1000 Research Parkway, MERIDEN,
CONNECTICUT 06450, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

SUPEMTEK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1366** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **SANOFI PASTEUR INC. One**
Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

EFLUELDA

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1367** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **SANOFI PASTEUR INC. One**
Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

PREVQUOIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1368** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **SANOFI PASTEUR INC. One**
Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

FLUPREVLİ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1369** (220) 10/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü**
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Progas

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1380** (220) 12/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VIRTENIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1387** (220) 12/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **PROTEIN SCIENCES CORPORATION**
1000 Research Parkway, MERIDEN,
CONNECTICUT 06450, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

FLUSPECZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(210) **TM 2019/1403** (220) 16/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **TPK d.o.o. Carice Milice 79, Paraćin,**
RS

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.00;27.05.01;29.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми
сами по себе; парфемски производи за
лице и тело; парфемски производи за
ароматерапија; парфемски мириси за
простории; ароми за парфем; есенции за
парфеми

кл. 35 комерцијално и административно
работење, рекламирање, огласување,
публикација, малопродажба и
големопродажба, сите во врска со
алкохолни и безалкохолни парфеми сами
по себе, парфемски производи за лице и
тело, парфемски производи за
ароматерапија, парфемски мириси за
простории, ароми за парфем и есенции за
парфеми

(210) **TM 2019/1418** (220) 17/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Акционерско друштво за**
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BABUNA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) **TM 2019/1419** (220) 17/12/2019
(442) 31/01/2020

(731) **Акционерско друштво за**
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)

DOMAINE BABUNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/1219
1	МК/Т/2019/1242
3	МК/Т/2019/0803
3	МК/Т/2019/1126
3	МК/Т/2019/1219
3	МК/Т/2019/1331
3	МК/Т/2019/1341
3	МК/Т/2019/1342
3	МК/Т/2019/1403
5	МК/Т/2019/1124
5	МК/Т/2019/1219
5	МК/Т/2019/1235
5	МК/Т/2019/1236
5	МК/Т/2019/1237
5	МК/Т/2019/1242
5	МК/Т/2019/1340
5	МК/Т/2019/1341
5	МК/Т/2019/1342
5	МК/Т/2019/1351
5	МК/Т/2019/1352
5	МК/Т/2019/1364
5	МК/Т/2019/1365
5	МК/Т/2019/1366
5	МК/Т/2019/1367
5	МК/Т/2019/1368
5	МК/Т/2019/1369
5	МК/Т/2019/1380
5	МК/Т/2019/1387
6	МК/Т/2019/1216
7	МК/Т/2019/1126
7	МК/Т/2019/1326
7	МК/Т/2019/1327
9	МК/Т/2019/0803

9	МК/Т/2019/1081
9	МК/Т/2019/1126
9	МК/Т/2019/1216
9	МК/Т/2019/1241
9	МК/Т/2019/1311
9	МК/Т/2019/1312
9	МК/Т/2019/1330
9	МК/Т/2019/1340
11	МК/Т/2019/0803
11	МК/Т/2019/1241
11	МК/Т/2019/1326
11	МК/Т/2019/1327
12	МК/Т/2019/1326
12	МК/Т/2019/1327
12	МК/Т/2019/1353
14	МК/Т/2019/1216
14	МК/Т/2019/1330
16	МК/Т/2019/1171
16	МК/Т/2019/1217
16	МК/Т/2019/1218
16	МК/Т/2019/1343
18	МК/Т/2019/0612
18	МК/Т/2019/1173
18	МК/Т/2019/1330
19	МК/Т/2019/1216
19	МК/Т/2019/1246
19	МК/Т/2019/1325
20	МК/Т/2019/1325
21	МК/Т/2019/1355
24	МК/Т/2019/0612
24	МК/Т/2019/1242
25	МК/Т/2019/0612
25	МК/Т/2019/0836
25	МК/Т/2019/1173

25	МК/Т/2019/1330
29	МК/Т/2019/1332
29	МК/Т/2019/1344
30	МК/Т/2019/1152
30	МК/Т/2019/1153
30	МК/Т/2019/1154
30	МК/Т/2019/1155
30	МК/Т/2019/1156
30	МК/Т/2019/1158
30	МК/Т/2019/1159
30	МК/Т/2019/1160
30	МК/Т/2019/1217
30	МК/Т/2019/1218
30	МК/Т/2019/1292
30	МК/Т/2019/1293
30	МК/Т/2019/1294
30	МК/Т/2019/1295
30	МК/Т/2019/1296
30	МК/Т/2019/1333
30	МК/Т/2019/1334
30	МК/Т/2019/1344
30	МК/Т/2019/1345
31	МК/Т/2019/1344
32	МК/Т/2019/1112
32	МК/Т/2019/1344
33	МК/Т/2019/1116
33	МК/Т/2019/1239
33	МК/Т/2019/1240
33	МК/Т/2019/1344
33	МК/Т/2019/1418
33	МК/Т/2019/1419
34	МК/Т/2019/0803
34	МК/Т/2019/1098
34	МК/Т/2019/1358



35	MK/T/2019/0206
35	MK/T/2019/0836
35	MK/T/2019/1112
35	MK/T/2019/1162
35	MK/T/2019/1171
35	MK/T/2019/1173
35	MK/T/2019/1217
35	MK/T/2019/1218
35	MK/T/2019/1220
35	MK/T/2019/1221
35	MK/T/2019/1286
35	MK/T/2019/1292
35	MK/T/2019/1293
35	MK/T/2019/1294
35	MK/T/2019/1295
35	MK/T/2019/1296
35	MK/T/2019/1297
35	MK/T/2019/1303
35	MK/T/2019/1304
35	MK/T/2019/1305
35	MK/T/2019/1311
35	MK/T/2019/1312
35	MK/T/2019/1323
35	MK/T/2019/1326
35	MK/T/2019/1327
35	MK/T/2019/1330

35	MK/T/2019/1343
35	MK/T/2019/1353
35	MK/T/2019/1403
36	MK/T/2019/1246
36	MK/T/2019/1340
36	MK/T/2019/1343
37	MK/T/2019/1179
37	MK/T/2019/1246
37	MK/T/2019/1353
38	MK/T/2019/0206
38	MK/T/2019/1246
38	MK/T/2019/1303
38	MK/T/2019/1304
38	MK/T/2019/1305
38	MK/T/2019/1311
38	MK/T/2019/1312
39	MK/T/2019/1289
39	MK/T/2019/1297
39	MK/T/2019/1324
40	MK/T/2019/1297
40	MK/T/2019/1317
40	MK/T/2019/1325
40	MK/T/2019/1340
41	MK/T/2019/0765
41	MK/T/2019/1162
41	MK/T/2019/1171

41	MK/T/2019/1303
41	MK/T/2019/1304
41	MK/T/2019/1305
41	MK/T/2019/1313
41	MK/T/2019/1317
41	MK/T/2019/1320
41	MK/T/2019/1321
41	MK/T/2019/1323
41	MK/T/2019/1340
42	MK/T/2019/0206
42	MK/T/2019/1241
42	MK/T/2019/1311
42	MK/T/2019/1312
42	MK/T/2019/1317
42	MK/T/2019/1340
43	MK/T/2019/1171
43	MK/T/2019/1220
43	MK/T/2019/1221
44	MK/T/2019/1162
44	MK/T/2019/1220
44	MK/T/2019/1221
44	MK/T/2019/1300
45	MK/T/2019/1171
45	MK/T/2019/1323
45	MK/T/2019/1354



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0206
Маклер ДМП ДООЕЛ - Винаца	МК/Т/2019/0612
Нединковска Петрова Ева	МК/Т/2019/0765
BELUX AA SH.P.K.	МК/Т/2019/0803
Енсар Бајрами	МК/Т/2019/0836
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD	МК/Т/2019/1081
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/1098
Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с. Стајково Богданци	МК/Т/2019/1112
Стојановска Соња	МК/Т/2019/1116
Mylan Healthcare GmbH	МК/Т/2019/1124
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за трговија, производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип	МК/Т/2019/1126
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1152
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1153
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1154
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1155
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1156
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1158
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1159
ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д.	МК/Т/2019/1160
Милева Љупка	МК/Т/2019/1162
Друштво за трговија, производство, услуги, издаваштво и филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1171
АУРА СТОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1173
ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др. ДОО увоз-извоз	МК/Т/2019/1179
Кацарски Владимир	МК/Т/2019/1216
RAVANICA DOO	МК/Т/2019/1217
RAVANICA DOO	МК/Т/2019/1218
Друштво за трговија и услуги УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1219
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2019/1220
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2019/1221
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	МК/Т/2019/1235
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	МК/Т/2019/1236
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	МК/Т/2019/1237
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-	МК/Т/2019/1239



ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	МК/Т/2019/1240
ИНФОРМ ДОО	МК/Т/2019/1241
DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC	МК/Т/2019/1242
Саити Хабиљ; Saiti Habil	МК/Т/2019/1246
ДПТУ Иванови Текстил Трејд ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2019/1286
ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП	МК/Т/2019/1289
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/2019/1292
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/2019/1293
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/2019/1294
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/2019/1295
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/2019/1296
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/2019/1297
Друштво за трговија и услуги БЕСТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1300
Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Зелениково	МК/Т/2019/1303
Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Зелениково	МК/Т/2019/1304
Друштво за консалтинг и маркетинг МАКСМЕДИА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Зелениково	МК/Т/2019/1305
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1311
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1312
Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри ЗА НАС Скопје	МК/Т/2019/1313
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD	МК/Т/2019/1317
Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1320
Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/1321
Адвокат Даниел Иваноски	МК/Т/2019/1323
Здружение на моторциклисти Ѓорги Стефановски	МК/Т/2019/1324
Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1325
РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2019/1326
РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2019/1327
Pierre Balmain S.A.S.	МК/Т/2019/1330
Balmain S.A.	МК/Т/2019/1331
ManarThon	МК/Т/2019/1332



Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2019/1333
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2019/1334
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕКОО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1340
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/1341
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	МК/Т/2019/1342
CITY CASH Ltd.,	МК/Т/2019/1343
Lidl Stiftung & Co. KG	МК/Т/2019/1344
Lidl Stiftung & Co. KG	МК/Т/2019/1345
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1351
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	МК/Т/2019/1352
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1353
DigiCert, Inc.	МК/Т/2019/1354
Cosmetic Warriors Limited	МК/Т/2019/1355
British American Tobacco (Brands) Inc.	МК/Т/2019/1358
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	МК/Т/2019/1364
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	МК/Т/2019/1365
SANOFI PASTEUR INC.	МК/Т/2019/1366
SANOFI PASTEUR INC.	МК/Т/2019/1367
SANOFI PASTEUR INC.	МК/Т/2019/1368
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/1369
Pharmactive İlaç San.ve Tic.A.S.	МК/Т/2019/1380
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	МК/Т/2019/1387
TPK d.o.o.	МК/Т/2019/1403
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	МК/Т/2019/1418
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	МК/Т/2019/1419

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28027** (151) 16/01/2020

(210) ТМ 2016/120 (220) 03/02/2016

(181) 03/02/2026

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО"****ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бр. 28, населба Илинден, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **28033** (151) 09/01/2020

(210) ТМ 2018/692 (220) 09/07/2018

(181) 09/07/2028

(450) 31/01/2020

(300)

(732) **Милаими Хабиб and Ризванче****Јасин ул Калина Јовановска бр. 15, Гостивар, МК and ул. Ленинградска бр. 19, Гостивар, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 рекпамирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: Средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **28111** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2018/1049 (220) 26/10/2018

(181) 26/10/2028

(450) 31/01/2020

(732) **BGP Products Switzerland GmbH 23, Neuhofstrasse, Baar, 6341, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

Ezinelle

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, имено контрацептиви

(111) **28117** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2018/1075 (220) 06/11/2018

(181) 06/11/2028

(450) 31/01/2020

(300) UK00003309610 09/05/2018 UK

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB**



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS INTENSELY FRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски наорави и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28116** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2018/1076 (220) 06/11/2018

(181) 06/11/2028

(450) 31/01/2020

(300) UK00003347994 24/10/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO FRESH SMOOTH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28138** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2018/1077 (220) 06/11/2018

(181) 06/11/2028

(450) 31/01/2020

(300) UK00003309619 09/05/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DARK FRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за вткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(111) **28147** (151) 24/01/2020


(210) ТМ 2018/1080 (220) 05/11/2018

(181) 05/11/2028

(450) 31/01/2020

(732) **Alibaba Group Holding Limited Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box 847, George Town, Grand Cayman, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер кој може да се најде на Интернет; компјутерски софтвер за интерактивна забава, кој им овозможува на корисниците да го прилагодат гледањето, слушањето и играчкото искуство преку селектирање и уредување на приказот и изведбата на аудио, видео и аудио визуелни елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни датотеки и снимени содржини со мултимедијални забавни програми и

содржини кои може да се симнуваат; онлајн електронски изданија (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски

периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; телефонски слушалки за во уво; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; сите вклучени во класа 9

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на банкноти и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот;

осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; оценување старини; оценување уметност; оценување накит; оценување користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; услуги на сефови; уредување финансии за градежни проекти; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско

ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 36
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражување; технички проектни студии; обезбедување веб страни со технологија која им овозможува на корисниците да споделуваат информации и совети; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS); компјутерски услуги поврзани со пренос на информации, податоци, документи и слики преку Интернет; компјутерски услуги поврзани со обезбедување онлајн пристап до интерактивна компјутерска база со податоци со вести и други поврзани информации за филмски програми, прегледувања, журналы, спортови, концерти, познати личности и забава; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации од други; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP) за обезбедување софтвер во областа на одржување веб базирани конференции, одржување аудио конференции, праќање електронски пораки, соработка за документи, одржување видео конференции, и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за потпомагање на интероперабилноста на повеќе софтверски апликации; услуги на техничка поддршка (техничко советување) поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните

корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници, да се ангажираат во социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешка линија за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси со информации, страни и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смарт телефони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерска интеграција; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана од вируси; услуги на софтвер за компјутерски системи; компјутерски услуги во врска со обезбедување директни услуги на поврзување помеѓу компјутерските корисници за размена на податоци; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страници; хостирање веб страници за други; хостирање компјутерски апликациски софтвер за пребарување и преземање информации од бази со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; советодавни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со прилагодено пребарување на компјутерски бази со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали;

претварање на физички податоци и документи во електронски медиа формат; услуги на тестирање и оценување на прозиводи; архитектонски и дизајнерски услуги; дизајн на ентериер на згради, канцеларии и станови; информациски услуги на компјутери и компјутерски мрежи; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги за информации, знаење и тестирање на компјутерска безбедност; услуги за гарантирање на квалитетот; компјутерски услуги поврзани со потврдување на деловни трансакции и подготовка на извештаи за нив; компјутерски безбедносни услуги за контрола на пристап до компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; безбедност на пренос на податоци и трансакции преку компјутерски мрежи; советување во областа на безбедноста на податоци; технолошко советување во врска со обезбедување телекомуникации; безбедносни услуги на компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на безбедноста на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; советодавни услуги во областите на безбедносни услуги на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; услуги за информациска безбедност; услуги на потврдување за компјутерска безбедност; компјутерски услуги во врска со онлајн потврдување на електронски потписи; резервни копии на податоци сместени на друго место; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страни; компјутерска обработка во облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во облак;

обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за компјутерска обработка во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку компјутерска обработка во облак; изнајмување на софтвер за забава; услуги на картографија; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 42

(111) **28103** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2018/1081 (220) 05/11/2018
 (181) 05/11/2028
 (450) 31/01/2020

(732) **Alibaba Group Holding Limited**
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

ALIPAY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони;

регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер кој може да се најде на Интернет; компјутерски софтвер за интерактивна забава, кој им овозможува на корисниците да го прилагодат гледањето, слушањето и играчкото искуство преку селектирање и уредување на приказот и изведбата на аудио, видео и аудио визуелни елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни датотеки и снимени содржини со мултимедијални забавни програми и содржини кои може да се симнуваат; онлајн електронски изданија (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој

може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за

емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; телефонски слушалки за во уво; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; сите вклучени во класа 9

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; организација, работа и надгледување на шеми за лојалност и поттикнување; услуги на рекламирање обезбедени преку Интернет; продукција на телевизија и радио реклами; сметководство; наддавање; организација на трговски саеми; испитување на мислења; обработка на податоци; обезбедување на деловни информации; услуги на агенции за рекламирање; рекламни услуги дадени за други; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерски бази со податоци; услуги на деловно советување; услуги на деловно

советување во областа на веб базирани настани, конференции, програми за обука, програми за учење и семинари; услуги на деловно советување во областа на пружање веб базирано знаење; услуги на деловно советување во областа на онлајн соработка и технологии за соработка; услуги на деловно советување во областите на продажба и маркетинг; услуги на управување со деловни проекти; услуги на управување со деловни проекти поврзани со развој, поставување, местење, продукција, снимање, надзор и следење на веб базирани настани, конференции, програми за обука, програми за учење и семинари; услуги на истражувања на пазарот и деловно советување; деловни советодавни услуги поврзани со потпомагање на трансакции на деловни потфати преку локални и глобални компјутерски мрежи преку лоцирање и обезбедување препораки за достава на широк спектар деловни и кориснички производи и услуги; ширење на деловни информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; деловни советодавни услуги поврзани со обезбедување веб страни на глобална компјутерска мрежа со кои трети лица може да нудат и најдат производи и услуги, да пласираат, да утврдуваат статус и да овозможат трговски податоци и нарачки, влегување во договори и деловни трансакции; обезбедување компјутеризирани онлајн услуги за порачување; рекламирање на производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за рекламирање на комуникациски медиуми; услуги на онлајн тргување поврзани со електронско наддавање и обезбедување онлајн

деловни оценки поврзани со тоа; онлајн малопродажни услуги за стоки за широка потрошувачка; обезбедување именик со веб страници од трети лица за помош при деловни трансакции; деловни советодавни услуги поврзани со работа на електронски пазари за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; деловна помош поврзана со потпомагање деловни трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за корпоративно управување; маркетинг и промотивни услуги; објавување на јавни материјали; маркетинг на слободни простории; ширење на рекламни материјали, дополнување на рекламни материјали, збирка со реклами за користење како веб страници на Интернет; изнајмување на простор за рекламирање; процесирање на компјутерски податоци; услуги на продажни, деловни и промотивни информации; одговарање на телефон (за недостапни претплатници); одговарање на телефон (за други); наддавања обезбедени на Интернет; управување со персонал; обезбедување на продажни, деловни, рекламни и промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; презентација на производи на комуникациски медиуми за малопродажни цели; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од Интернет веб страна со општа стока и во големопродажен објект; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од каталог со општа стока преку нарачки по пошта или преку

телекомуникации; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од малопродажни објекти; малопродажба и големопродажба на телефони, слушалки за мобилни телефони, галантерија за мобилни телефони, електронски и телекомуникациски производи, компјутерски хардвер и компјутерски софтвер, батерии, полначи за батерии, апарати и инструменти за снимање, примање, пренос и/или репродукција на податоци, информации, слики, слики и/или звук, скапоцени метали, накит, скапоцени камења, печатени материјали, канцелариски материјали, магнетни и не-магнетни кодирани картички, мебел, рамки за слики, садови за домаќинство и кујнски садови, стакларија, порцелан и керамика, текстил, облека, обувки, капи, чипка и везење, копчиња, траки, шпенагла и игли, вештачки цвеќиња, теписони, теписи, игри и електронски играчки, хемикалии кои се користат во индустријата, науката, фотографијата и земјоделието, бои, премази и лакови, производи за лична хигиена, сапуни, парфимериски производи, козметика, лосиони за коса и тело, есенцијални масла, препарати за чистење и избелување, лубриканти, горива, свеќи, фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, оков за мебел и железарија, машини и машински алати, прибор за јадење, бричеви и рачни алати, компјутери, сметачки машини, електрични, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, очила и очила за сонце, хирушки и медицински апарати и инструменти, апарати за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни цели,

возила, огнено оружје, огномети, есцајзи, хоролошки и хронометриски инструменти, музички инструменти, списанија, картички, хартиени и картонски производи, слики, машини за пишување и канцелариски реквизити, материјали за пакување, гума и пластика за користење во производство, материјали за пакување и изолација, кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, рачни торби, портмонеа, паричници, кожени футроли, торби, куфери, чадори, огледала, јажиња, врвки, мрежи, шатори, предива и конци за текстилна употреба, закачалки за палта, подлоги, шивачки производи, покривачи за кревети и маси, играчки и спортски производи, храна и пијалаци, месо, риба, живина, конзервирани, суви и зготвени овошја и зеленчуци, џемови и овошни сосови, јајца, млеко и млечни производи, масти и масла за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно, леб и торти, зачини, свежо овошје и зеленчук, пиво, минерална вода, овошни сокови и други безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци, цветни производи, тутун, производи за пушачи и кибрити; рекламирање преку директна пошта; услуги на агенции за купување и продажба за други; одбирање на производи и купување на производи за индивидуалци и фирми; услуги за нарачување [за други]; малопродажни услуги на стоковни куќи; малопродажни услуги на супермаркети; секретарски услуги; обезбедување на деловни статистички информации; организација на изложби за комерцијални или рекламни цели; услуги на деловна помош поврзани со собирање и изнајмување листи со адреси; деловни истражувања; деловни административни услуги за процесирање на продажба направена на Интернет; услуги на деловни

препораки и поставување на персонал; агенции за увозно-извозно ослободување (услуги на агенции за увоз-извоз); агенција за претплата на весници; репродукција на документи; транскрипција (вклучувачки пишување низ шаблон-хартија); изнајмување на канцелариска опрема; управување со односи со потрошувачи; услуги на деловно управување поврзани со електронска трговија; деловно управување и административни услуги поврзани со спонзорски програми; сметководствени услуги; хуманитарни услуги, имено деловно управување поврзано со организирање и одржување волонтерски програми и услужни проекти за заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и деловни контакт информации; оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на сообраќајот на веб страна; рекламирање кое се плаќа по клик; услуги за деловно посредување; деловно управување за даватели на хонорарни услуги; преговарање и затварање на деловни трансакции за трети лица; додавање и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; услуги на деловно проектно управување за градежни проекти; обезбедување деловни информации преку веб страна; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 35

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос

на банкноти и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на

електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; оценување старини; оценување уметност; оценување накит; оценување користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; услуги на сефови; уредување финансии за градежни проекти; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 36

кл. 38 телекомуникации;

телекомуникациски услуги, имено, услуги за пренос и податоци преку телекомуникациски мрежи; обезбедување веб базирани мултимедијални телеконференции, видео конференции, и услуги на онлајн состаноци кои овозможуваат симултано и асинхронско гледање, споделување, уредување и разговори за документи, податоци и слики од посетителите преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до онлајн извештаи за успехот,

ефективноста и статусот на веб базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисниците со безбеден далечински пристап преку Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување информации во областите на обезбеден пренос на податоци и информации; советодавни услуги во областите на услуги за обезбеден пренос на податоци и информации; обезбедување онлајн услуги за соработка (телекомуникациски услуги) кои им овозможуваат на корисниците да пристапат до апликации, платформи, заеднички споделени документи, податоци, листи со задачи и форуми за разговор; услуги на Интернет емитирање, обезбедување пристап до онлајн база со податоци со информации за веб базирана платформа за поднесување приговори за емитирање; обезбедување на телекомуникациски пристап и врски со компјутерска база со податоци и со Интернет; електронски комуникациски услуги; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникации од информации (веб страници), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски до Интернет или бази со податоци; обезбедување на телекомуникациски пристап до светски раширените веб простории и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогнат пренос на пораки, информации, податоци, документи и слики; пренос преку факс; испраќање пораки; услуги на пејџери; изнајмување модеми; комуникациски услуги за податоци на електронски начин; изнајмување на опрема за телекомуникации; испраќање електронски

пораки, услуги за примање и препраќање; обезбедување телекомуникациски услуги за собирање, пренос и достава на податоци на електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графика до кои може да се пристапи преку компјутерски и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; обезбедување телекомуникациски услуги за собирање, пренос и достава на информации за поштенски пораки, статични слики и/или динамични слики како што се карактери, пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци на механички, електронски, телефонски, телекс, кабел, компјутерски и сателитски начин; пренос, емитување и прием на аудио, видео, статични и динамични слики и податоци било во компримирана или некомпримирана форма и било во реално или одложено време; услуги за електронско испраќање пораки, одржување конференции и пренос на порачки; услуги на одржување видео конференции; комуникација преку електронски огласни табли која им овозможува на корисниците интерактивно да разговараат во реално време помеѓу компјутерскиот терминал и електронската огласна табла која содржи информации за статични слики и динамични слики и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли со пораки за пренос на пораки; обезбедување на онлајн форуми за разговор; стриминг на аудио материјал на Интернет; стриминг на видео материјал на Интернет; услуги на емитување телевизија; услуги за пренос на телевизија која се платќа по виденото; услуги на видео емитување, емитување и

пренос на радио и телевизиски програми; емитување музика; пренос на музика, филмови, интерактивни програми, видео, електронски компјутерски игри; пренос на информации поврзани со онлајн купување и општи малопродажни услуги; услуги за пренос на видео на барање; услуги на агенции за вести; обезбедување пристап до компјутерски бази со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и преземање информации, податоци, веб страни и извори достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерски бази со податоци кои содржат електронски изданија, огласни табли, бази со податоци и информации достапни преку компјутер; управување на соби за разговор (услуги на соби за разговор); пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за повеќе корисници за пренос и ширење на широк спектар информации; обезбедување пристап до веб страни на глобална компјутерска мрежа преку кои трети лица може да нудат производи и услуги, да прават и комплетираат порачки, да влегуваат во договори и деловни трансакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страни на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да прават и да комплетираат порачки за производи, услуги и деловни можности; комуникациски услуги, имено, услуги на праќање текстуални и нумерички дигитални пораки; пренос на информации преку комуницирање на податоци за помош при донесување одлуки; пренос на информации преку видео комуникациски системи; услуги на одржување веб конференции; електронски комуникациски услуги за поставување виртуелни соби за разговор преку праќање текстуални

пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување и пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските корисници во врска со производи, услуги и деловни информации и можности; обезбедување онлајн интерактивни огласни табли за објавување, промоција, продажба и препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување услуги за електронска пошта и препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална мрежа за комуникации; обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за објавување и пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските корисници во врска со производи, услуги и деловни можности; обезбедување пристап до електронски календар, адресар и електронски тетратки, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување далечински видео и/или телефонски конференциски пристап и простории; обезбедување компјутерски врски до веб страни на трети лица за потпомагање на е-трговија и деловни трансакции во реалниот свет; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 38

кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем за глобално позиционирање); обезбедување на информации поврзани со патување и туризам преку Интернет или преку телекомуникациски мрежи; обезбедување интерактивна онлајн база со податоци со информации за патиштата, патни информации, навигациски

информации, сообраќајни информации и информации за точки од интерес (патни); обезбедување информации на патници за трошоци, возни редови и јавен транспорт; патни и туристички информации и услуги на водичи; услуги за водење и планирање на рути; организирање на транспорт; услуги на агенции за патување; услуги на агенции за патни билети; уредување патувања и информации за тоа, сите обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; патувања со јахта и/или со брод; обезбедување насоки за возење за цели за патување; изнајмување системи за навигација; транспорт; обезбедување патни и сообраќајни информации; обезбедување услуги за навигација и информативни услуги, имено информации поврзани со сообраќај и застои во сообраќајот; транспорт на производи и патници; транспорт со кола; воздушен транспорт; изнајмување возила; услуги на изнајмување коли; шоферски услуги; транспорт преку цефковод; транспортни услуги во вид на управување со транспорт; обезбедување места за летање, имено обезбедување пристап до воздушни коридори, коридори за слетување и писти; пакување; пакување и складирање на производи; физичко складирање на електронски складирани податоци или документи; достава на пораки; достава на производи преку поштенски порачки; курирски услуги [пораки или стока]; бродска шпедиција (шпедиција за морски транспорт); товарање и растоварање на товар; посредување при превоз; услуги на преместување; посредување за наем, закуп, продавање, купување и/или изнајмување бродови и/или пловни тела; спасување и повторно запловување на бродови и/или пловни тела; пилотирање;

дистрибуција и дотур на гас; дистрибуција и дотур на струја; дистрибуција и дотур на топлина; дистрибуција и дотур на вода; услуги на простории за усидрување; наем на складишта; наем и/или закуп на инвалидски колички; наем и/или закуп на авиони; наем и/или закуп на велосипеди; наем и/или закуп на возила, наем и/или закуп на бродови и/или пловни тела; наем и/или закуп на возила на управувани од луѓе; наем и/или закуп на механички системи за паркирање; управување со паркинг места; услуги за паркирање на коли; обезбедување патишта со патарина; наем и/или закуп на контејнери; наем и/или закуп на палети; наем и/или закуп на машини за пакување или обвиткување; наем и/или закуп на ладилници; собирање на домашен отпад и ѓубре; собирање на индустриски отпад и ѓубре; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 39

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување текстови, книги и списанија (освен пропагандни текстови); објавување дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници, списанија и периодични изданија; услуги на образование, обука и насоки поврзани со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, компјутерска обработка во облак, дизајн на веб страници, е-трговија, деловно управување, финансиско управување и рекламирање; обезбедување на образование, рекреација, насоки, подучување и обука како интерактивни така и не-интерактивни; дизајн на образовни обуки, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку

електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени со помош на Интернет; обезбедување на информации поврзани со образование, обука, забава, рекреација, спортски, социјални и културни активности; обезбедување онлајн електронски изданија (кои не може да се симнуваат); уредување, организирање, одржување и спроведување натпревари по пеење; уредување, организирање, одржување и спроведување концерти; уредување, организирање, одржување и спроведување настани и натпревари за образовни или забавни цели; уредување, организирање, одржување и спроведување шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за карти за забава; информации поврзани со забава или образование обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МП3 (експертска група за играни филмови 1 аудио слој 3) Интернет веб страни; забавни и образовни услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио визуелни материјали за емитување на терестријален кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или преку жично поврзани системи и други начини на комуникации; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери за вести; информации поврзани со спортски или културни настани, актуелни работи и ударни вести обезбедени преку

сателитски телевизиски пренос, Интернет или на друг електронски начин; телевизиски програми, радио и филмска продукција; премиум или комерцијални услуги на телевизиски програми и услуги на телевизиски програми; планирање на ТВ забавни програми; обезбедување на забавни информации, мултимедијални содржини, ТВ забавни програми и обезбедување на филмови онлајн; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графика, звук, музика, видеа, анимации и текст за забавни цели; услуги на игри; обезбедување клубски простории за рекреација, спорт и гимнастика; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, услуги на модни реви и ноќни клубови; клубски услуги поврзани со услуги за забава, образование и култура; уредување, одржување и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; уредување, одржување и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, компјутерска обработка во облак, дизајн на веб страни, е-трговија, деловно управување, финансиско управување и рекламирање; организирање и одржување изложби за културни или образовни цели, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; услуги на уметнички изложби и галерии; услуги на уметнички галерии поврзани со наем на ликовни уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа и заштита на природата; обезбедување на часови за пури, часови за дегустација на вино; обезбедување на образовни информации за истражувачки материјали и агенци за

нив; уредување, организирање, планирање и управување со семинари; обука за животни; насоки во продукција на програми за емитување; услуги со насоки поврзани со работата на машини и опрема, вклучувајќи аудио визуелна опрема која се користи за продукција на програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување спортски простории; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање на забава; закуп и наем на играни филмови; закуп и наем на музички инструменти; закуп и наем на телевизиски програми; закуп и наем на телевизиски сетови; изнајмување на библиотеки; услуги на архивски библиотеки; услуги за титлување; услуги за толкување на знаковен јазик; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; изнајмување на предходно снимени видео ленти; закуп и наем на машини за играње; изнајмување опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување на јазик; програми за образование и обука во областа на управување со ризик; програми за образование и обука поврзани со сертификација; обезбедување на вести за образование и забава; услуги на лотарија; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; подучување; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 41

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и

истражување; технички проектни студии; обезбедување веб страни со технологија која им овозможува на корисниците да споделуваат информации и совети; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS); компјутерски услуги поврзани со пренос на информации, податоци, документи и слики преку Интернет; компјутерски услуги поврзани со обезбедување онлајн пристап до интерактивна компјутерска база со податоци со вести и други поврзани информации за филмски програми, прегледувања, журналы, спортови, концерти, познати личности и забава; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации од други; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP) за обезбедување софтвер во областа на одржување веб базирани конференции, одржување аудио конференции, праќање електронски пораки, соработка за документи, одржување видео конференции, и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за потпомагање на интероперабилноста на повеќе софтверски апликации; услуги на техничка поддршка (техничко советување) поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници, да се ангажираат во социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците

преку жешка линија за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси со информации, страни и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смарт телефони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерска интеграција; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана од вируси; услуги на софтвер за компјутерски системи; компјутерски услуги во врска со обезбедување директни услуги на поврзување помеѓу компјутерските корисници за размена на податоци; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страници; хостирање веб страници за други; хостирање компјутерски апликациски софтвер за пребарување и преземање информации од бази со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; советодавни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со прилагодено пребарување на компјутерски бази со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; претварање на физички податоци и документи во електронски медиа формат; услуги на тестирање и оценување на прозиводи; архитектонски и дизајнерски услуги; дизајн на ентериер на згради, канцеларии и станови; информациски услуги на компјутери и компјутерски

мрежи; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги за информации, знаење и тестирање на компјутерска безбедност; услуги за гарантирање на квалитетот; компјутерски услуги поврзани со потврдување на деловни трансакции и подготовка на извештаи за нив; компјутерски безбедносни услуги за контрола на пристап до компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; безбедност на пренос на податоци и трансакции преку компјутерски мрежи; советување во областа на безбедноста на податоци; технолошко советување во врска со обезбедување телекомуникации; безбедносни услуги на компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на безбедноста на Интернет, светски распостранетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; советодавни услуги во областите на безбедносни услуги на Интернет, светски распостранетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; услуги за информациска безбедност; услуги на потврдување за компјутерска безбедност; компјутерски услуги во врска со онлајн потврдување на електронски потписи; резервни копии на податоци сместени на друго место; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страни; компјутерска обработка во облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за компјутерска обработка во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку

компјутерска обработка во облак; изнајмување на софтвер за забава; услуги на картографија; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 42

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од други за да ги задоволат потребите на индивидуалците; услуги на социјална работа; услуги на состаноци; правни услуги; услуги за регистрација на домен имиња; советување за интелектуална сопственост; правни истражувања; услуги за подготовка на правни документи; правна обработка на лиценци; лиценцирање интелектуална сопственост; парнични услуги; услуги на алтернативно разрешување спорови; услуги на арбитража; услуги на чување и безбедност; услуги за лична безбедност; изнајмување облека; обезбедување услуги за заштита (безбедност) преку електрични централни станици за системи за заштита од натрапници, крадци и пожар; услуги за надзор на аларми против натрапници и крадци, услуги за надзор на аларми и уреди за откривање на пожар и поплава; услуги на чување куќи; лиценцирање на дигитални податоци, статични слики, слики во движење, аудио и текст; креирање, собирање и одржување на регистер на домен имиња; испитување багаж за безбедносни цели; услуги на истражување на лична позадина; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; он-лајн потврдување на електронски потписи; погребални услуги; услуги за он-лајн социјално вмрежување; ослободување гулаби за специјални прилики; услуги на балсамирање; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 45

(111) **28109** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2018/1082 (220) 05/11/2018
 (181) 05/11/2028
 (450) 31/01/2020

(732) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

ANT FINANCIAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 научни, наутички, геодетски,
 фотографски, кинематографски и оптички
 апарати и инструменти, како и апарати и
 инструменти за мерење тежина, мерење,
 сигнализирање и проверка (контрола),
 апарати и инструменти за спасување и
 обучување; апарати и инструменти за
 спроведување, вклучување и
 исклучување, трансформирање,
 акумулирање, регулирање или контрола
 на електрична енергија; апарати за
 снимање, пренос или репродукција на звук
 или слики; магнетски носачи на податоци,
 дискови за снимање; механизми за
 апаратите што се активираат со жетони;
 регистарски каси, машини за сметање,
 опрема за обработка на податоци и
 компјутери; компјутерски програми;
 софтвер за процесирање електронски
 плаќања до и од други; софтвер за
 автентификација; компјутерски софтвер кој
 може да се најде на Интернет;
 компјутерски софтвер за интерактивна
 забава, кој им овозможува на корисниците
 да го прилагодат гледањето, слушањето и
 играчкото искуство преку селектирање и
 уредување на приказот и изведбата на
 аудио, видео и аудио визуелни елементи;
 аудио, визуелни и аудио визуелни

датотеки и снимени содржини со
 мултимедијални забавни програми и
 содржини кои може да се симнуваат;
 онлајн електронски изданија (кои може да
 се симнуваат од Интернет или од
 компјутерска мрежа или од компјутерска
 база со податоци); софтвер за инстант
 пораки; софтвер за споделување
 датотеки; комуникациски софтвер за
 електронска размена на податоци, аудио,
 видео, слики и графики преку
 компјутерски, мобилни, безжични и
 телекомуникациски мрежи; компјутерски
 софтвер во форма на апликација за
 мобилни направи и компјутери;
 софтверски апликации за користење со
 мобилни направи; компјутерски софтвер
 за процесирање слики, графика, аудио,
 видео и текст; компјутерски софтвер кој
 може да се симнува за потпомагање на
 електронски пренос на информации,
 податоци, документи, глас и слики преку
 Интернет; компјутерски софтвер, кој може
 да се симнува, кој овозможува
 корисниците да учествуваат на веб-
 базирани состаноци и часови со пристап
 до податоци, документи, слики и
 софтверски апликации преку веб
 пребарувач; компјутерски софтвер кој
 може да се симнува за пристап, гледање и
 контрола на оддалечени компјутери и
 компјутерски мрежи; софтвер за
 компјутерска обработка во облак кој може
 да се симнува; облак-базиран софтвер кој
 може да се симнува; електронски
 публикации во вид на списанија, статии,
 брошури, летоци, списоци со податоци,
 информативни материјали, инструктивни
 материјали, кои може да се симнуваат, во
 областа на бизнисот, е-трговијата,
 информатичката технологија, компјутерска
 обработка во облак, телекомуникациите,
 Интернет, обуки за бизнис и е-трговија,

деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; телефонски слушалки за во уво; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце;

електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; сите вклучени во класа 9

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; организација, работа и надгледување на шеми за лојалност и поттикнување; услуги на рекламирање обезбедени преку Интернет; продукција на телевизија и радио реклами; сметководство; наддавање; организација на трговски саеми; испитување на мислења; обработка на податоци; обезбедување на деловни информации; услуги на агенции за рекламирање; рекламни услуги дадени за други; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерски бази со податоци; услуги на деловно советување; услуги на деловно советување во областа на веб базирани настани, конференции, програми за обука, програми за учење и семинари; услуги на деловно советување во областа на пружање веб базирано знаење; услуги на деловно советување во областа на онлајн соработка и технологии за соработка; услуги на деловно советување во областите на продажба и маркетинг; услуги на управување со деловни проекти; услуги на управување со деловни проекти поврзани со развој, поставување, мesteње, продукција, снимање, надзор и следење на веб базирани настани,

конференции, програми за обука, програми за учење и семинари; услуги на истражувања на пазарот и деловно советување; деловни советодавни услуги поврзани со потпомагање на трансакции на деловни потфати преку локални и глобални компјутерски мрежи преку лоцирање и обезбедување препораки за достава на широк спектар деловни и кориснички производи и услуги; ширење на деловни информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; деловни советодавни услуги поврзани со обезбедување веб страни на глобална компјутерска мрежа со кои трети лица може да нудат и најдат производи и услуги, да пласираат, да утврдуваат статус и да овозможат трговски податоци и нарачки, влегување во договори и деловни трансакции; обезбедување компјутеризирани онлајн услуги за порачување; рекламирање на производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за рекламирање на комуникациски медиуми; услуги на онлајн тргување поврзани со електронско наддавање и обезбедување онлајн деловни оценки поврзани со тоа; онлајн малопродажни услуги за стоки за широка потрошувачка; обезбедување именик со веб страници од трети лица за помош при деловни трансакции; деловни советодавни услуги поврзани со работа на електронски пазари за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; деловна помош поврзана со потпомагање деловни трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за корпоративно управување; маркетинг и промотивни услуги; објавување на јавни

материјали; маркетинг на слободни простории; ширење на рекламни материјали, дополнување на рекламни материјали, збирка со реклами за користење како веб страници на Интернет; изнајмување на простор за рекламирање; процесирање на компјутерски податоци; услуги на продажни, деловни и промотивни информации; одговарање на телефон (за недостапни претплатници); одговарање на телефон (за други); наддавања обезбедени на Интернет; управување со персонал; обезбедување на продажни, деловни, рекламни и промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; презентација на производи на комуникациски медиуми за малопродажни цели; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од Интернет веб страна со општа стока и во големопродажен објект; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од каталог со општа стока преку нарачки по пошта или преку телекомуникации; спојување, за сметка на други, на различни производи со што им се овозможува на купувачите лесно да ги гледаат и купуваат тие производи од малопродажни објекти; малопродажба и големопродажба на телефони, слушалки за мобилни телефони, галантерија за мобилни телефони, електронски и телекомуникациски производи, компјутерски хардвер и компјутерски софтвер, батерии, полначи за батерии, апарати и инструменти за снимање, примање, пренос и/или репродукција на податоци, информации, слики, слики и/или

звук, скапоцени метали, накит, скапоцени камења, печатени материјали, канцелариски материјали, магнетни и не-магнетни кодирани картички, мебел, рамки за слики, садови за домаќинство и кујнски садови, стакларија, порцелан и керамика, текстил, облека, обувки, капи, чипка и везење, копчиња, траки, шпенагла и игли, вештачки цвеќиња, теписони, теписи, игри и електронски играчки, хемикалии кои се користат во индустријата, науката, фотографијата и земјоделието, бои, премази и лакови, производи за лична хигиена, сапуни, парфимериски производи, козметика, лосиони за коса и тело, есенцијални масла, препарати за чистење и избелување, лубриканти, горива, свеќи, фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, оков за мебел и железарија, машини и машински алати, прибор за јадење, бричеви и рачни алати, компјутери, сметачки машини, електрични, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, очила и очила за сонце, хирушки и медицински апарати и инструменти, апарати за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни цели, возила, огнено оружје, огномети, есцаји, хоролошки и хронометриски инструменти, музички инструменти, списанија, картички, хартиени и картонски производи, слики, машини за пишување и канцелариски реквизити, материјали за пакување, гума и пластика за користење во производство, материјали за пакување и изолација, кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, рачни торби, портмонеа, паричници, кожени футроли, торби, куфери, чадори, огледала, јажиња, врвки, мрежи, шатори, предива и конци за текстилна употреба,

закачалки за палта, подлоги, шивачки производи, покривачи за кревети и маси, играчки и спортски производи, храна и пијалаци, месо, риба, живина, конзервирани, суви и зготвени овошја и зеленчуци, џемови и овошни сосови, јајца, млеко и млечни производи, масти и масла за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно, леб и торти, зачини, свежо овошје и зеленчук, пиво, минерална вода, овошни сокови и други безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци, цветни производи, тутун, производи за пушачи и кибрити; рекламирање преку директна пошта; услуги на агенции за купување и продажба за други; одбирање на производи и купување на производи за индивидуалци и фирми; услуги за нарачување [за други]; малопродажни услуги на стоковни куќи; малопродажни услуги на супермаркети; секретарски услуги; обезбедување на деловни статистички информации; организација на изложби за комерцијални или рекламни цели; услуги на деловна помош поврзани со собирање и изнајмување листи со адреси; деловни истражувања; деловни административни услуги за процесирање на продажба направена на Интернет; услуги на деловни препораки и поставување на персонал; агенции за увозно-извозно ослободување (услуги на агенции за увоз-извоз); агенција за претплата на весници; репродукција на документи; транскрипција (вклучувачки пишување низ шаблон-хартија); изнајмување на канцелариска опрема; управување со односи со потрошувачи; услуги на деловно управување поврзани со електронска трговија; деловно управување и административни услуги поврзани со спонзорски програми; сметководствени услуги; хуманитарни услуги, имено деловно управување

поврзано со организирање и одржување волонтерски програми и услужни проекти за заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и деловни контакт информации; оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на сообраќајот на веб страна; рекламирање кое се плаќа по клик; услуги за деловно посредување; деловно управување за даватели на хонорарни услуги; преговарање и затварање на деловни трансакции за трети лица; додавање и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; услуги на деловно проектно управување за градежни проекти; обезбедување деловни информации преку веб страна; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 35

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на банкноти и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги

на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; оценување старини; оценување уметност; оценување накит;

оценување користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; услуги на сефови; уредување финансии за градежни проекти; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 36

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, услуги за пренос и податоци преку телекомуникациски мрежи; обезбедување веб базирани мултимедијални телеконференции, видео конференции, и услуги на онлајн состаноци кои овозможуваат симултано и асинхроно гледање, споделување, уредување и разговори за документи, податоци и слики од посетителите преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до онлајн извештаи за успехот, ефективността и статусот на веб базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисниците со безбеден далечински пристап преку Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување информации во областите на обезбеден пренос на податоци и информации; советодавни услуги во областите на услуги за обезбеден пренос на податоци и информации; обезбедување онлајн услуги за соработка (телекомуникациски услуги) кои им овозможуваат на корисниците да

пристапат до апликации, платформи, заеднички споделени документи, податоци, листи со задачи и форуми за разговор; услуги на Интернет емитување, обезбедување пристап до онлајн база со податоци со информации за веб базирана платформа за поднесување приговори за емитување; обезбедување на телекомуникациски пристап и врски со компјутерска база со податоци и со Интернет; електронски комуникациски услуги; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникации од информации (веб страници), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски до Интернет или бази со податоци; обезбедување на телекомуникациски пристап до светски раширените веб простории и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогнат пренос на пораки, информации, податоци, документи и слики; пренос преку факс; испраќање пораки; услуги на пејџери; изнајмување модеми; комуникациски услуги за податоци на електронски начин; изнајмување на опрема за телекомуникации; испраќање електронски пораки, услуги за примање и препраќање; обезбедување телекомуникациски услуги за собирање, пренос и достава на податоци на електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графика до кои може да се пристапи преку компјутерски и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; обезбедување телекомуникациски услуги за собирање, пренос и достава на информации за поштенски пораки, статични слики и/или динамични слики како што се карактери,

пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци на механички, електронски, телефонски, телекс, кабел, компјутерски и сателитски начин; пренос, емитување и прием на аудио, видео, статични и динамични слики и податоци било во компримирана или некомпримирана форма и било во реално или одложено време; услуги за електронско испраќање пораки, одржување конференции и пренос на порачки; услуги на одржување видео конференции; комуникација преку електронски огласни табли која им овозможува на корисниците интерактивно да разговараат во реално време помеѓу компјутерскиот терминал и електронската огласна табла која содржи информации за статични слики и динамични слики и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли со пораки за пренос на пораки; обезбедување на онлајн форуми за разговор; стриминг на аудио материјал на Интернет; стриминг на видео материјал на Интернет; услуги на емитување телевизија; услуги за пренос на телевизија која се платќа по виденото; услуги на видео емитување, емитување и пренос на радио и телевизиски програми; емитување музика; пренос на музика, филмови, интерактивни програми, видео, електронски компјутерски игри; пренос на информации поврзани со онлајн купување и општи малопродажни услуги; услуги за пренос на видео на барање; услуги на агенции за вести; обезбедување пристап до компјутерски бази со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и преземање информации, податоци, веб страни и извори достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерски бази

со податоци кои содржат електронски изданија, огласни табли, бази со податоци и информации достапни преку компјутер; управување на соби за разговор (услуги на соби за разговор); пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за повеќе корисници за пренос и ширење на широк спектар информации; обезбедување пристап до веб страни на глобална компјутерска мрежа преку кои трети лица може да нудат производи и услуги, да прават и комплетираат порачки, да влегуваат во договори и деловни трансакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страни на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да прават и да комплетираат порачки за производи, услуги и деловни можности; комуникациски услуги, имено, услуги на праќање текстуални и нумерички дигитални пораки; пренос на информации преку комуницирање на податоци за помош при донесување одлуки; пренос на информации преку видео комуникациски системи; услуги на одржување веб конференции; електронски комуникациски услуги за поставување виртуелни соби за разговор преку праќање текстуални пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување и пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските корисници во врска со производи, услуги и деловни информации и можности; обезбедување онлајн интерактивни огласни табли за објавување, промоција, продажба и препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување услуги за електронска пошта и препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална мрежа за комуникации;

обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за објавување и пренос на пораки кај и помеѓу компјутерските корисници во врска со производи, услуги и деловни можности; обезбедување пристап до електронски календар, адресар и електронски тетратки, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување далечински видео и/или телефонски конференциски пристап и простории; обезбедување компјутерски врски до веб страни на трети лица за потпомагање на е-трговија и деловни трансакции во реалниот свет; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 38

кл. 39 навигациски услуги на ГПС (систем за глобално позиционирање); обезбедување на информации поврзани со патување и туризам преку Интернет или преку телекомуникациски мрежи; обезбедување интерактивна онлајн база со податоци со информации за патиштата, патни информации, навигациски информации, сообраќајни информации и информации за точки од интерес (патни); обезбедување информации на патници за трошоци, возни редови и јавен транспорт; патни и туристички информации и услуги на водичи; услуги за водење и планирање на рути; организирање на транспорт; услуги на агенции за патување; услуги на агенции за патни билети; уредување патувања и информации за тоа, сите обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; патувања со јахта и/или со брод; обезбедување насоки за возење за цели за патување;

изнајмување системи за навигација; транспорт; обезбедување патни и сообраќајни информации; обезбедување услуги за навигација и информативни услуги, имено информации поврзани со сообраќај и застои во сообраќајот; транспорт на производи и патници; транспорт со кола; воздушен транспорт; изнајмување возила; услуги на изнајмување коли; шоферски услуги; транспорт преку цефковод; транспортни услуги во вид на управување со транспорт; обезбедување места за летање, имено обезбедување пристап до воздушни коридори, коридори за слетување и писти; пакување; пакување и складирање на производи; физичко складирање на електронски складирани податоци или документи; достава на пораки; достава на производи преку поштенски порачки; курирски услуги [пораки или стока]; бродска шпедиција (шпедиција за морски транспорт); товарање и растоварање на товар; посредување при превоз; услуги на преместување; посредување за наем, закуп, продавање, купување и/или изнајмување бродови и/или пловни тела; спасување и повторно запловување на бродови и/или пловни тела; пилотирање; дистрибуција и дотур на гас; дистрибуција и дотур на струја; дистрибуција и дотур на топлина; дистрибуција и дотур на вода; услуги на простории за усидрување; наем на складишта; наем и/или закуп на инвалидски колички; наем и/или закуп на авиони; наем и/или закуп на велосипеди; наем и/или закуп на возила, наем и/или закуп на бродови и/или пловни тела; наем и/или закуп на возила на управувани од луѓе; наем и/или закуп на механички системи за паркирање; управување со паркинг места; услуги за паркирање на коли; обезбедување патишта со патарина;

наем и/или закуп на контејнери; наем и/или закуп на палети; наем и/или закуп на машини за пакување или обвиткување; наем и/или закуп на ладилници; собирање на домашен отпад и ѓубре; собирање на индустриски отпад и ѓубре; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 39

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување текстови, книги и списанија (освен пропагандни текстови); објавување дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници, списанија и периодични изданија; услуги на образование, обука и насоки поврзани со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, компјутерска обработка во облак, дизајн на веб страници, е-трговија, деловно управување, финансиско управување и рекламирање; обезбедување на образование, рекреација, насоки, подучување и обука како интерактивни така и не-интерактивни; дизајн на образовни обуки, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени со помош на Интернет; обезбедување на информации поврзани со образование, обука, забава, рекреација, спортски, социјални и културни активности; обезбедување онлајн електронски изданија (кои не може да се симнуваат); уредување, организирање, одржување и спроведување натпревари по пеење; уредување, организирање, одржување и спроведување концерти; уредување, организирање, одржување и спроведување настани и натпревари за

образовни или забавни цели; уредување, организирање, одржување и спроведување шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за карти за забава; информации поврзани со забава или образование обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МП3 (експертска група за играни филмови 1 аудио слој 3) Интернет веб страни; забавни и образовни услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио визуелни материјали за емитување на терестријален кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или преку жично поврзани системи и други начини на комуникации; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери за вести; информации поврзани со спортски или културни настани, актуелни работи и ударни вести обезбедени преку сателитски телевизиски пренос, Интернет или на друг електронски начин; телевизиски програми, радио и филмска продукција; премиум или комерцијални услуги на телевизиски програми и услуги на телевизиски програми; планирање на ТВ забавни програми; обезбедување на забавни информации, мултимедијални содржини, ТВ забавни програми и обезбедување на филмови онлајн; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графика, звук, музика, видеа, анимации и текст за забавни цели; услуги

на игри; обезбедување клубски простории за рекреација, спорт и гимнастика; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, услуги на модни реви и ноќни клубови; клубски услуги поврзани со услуги за забава, образование и култура; уредување, одржување и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; уредување, одржување и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, компјутерска обработка во облак, дизајн на веб страни, е-трговија, деловно управување, финансиско управување и рекламирање; организирање и одржување изложби за културни или образовни цели, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; услуги на уметнички изложби и галерии; услуги на уметнички галерии поврзани со наем на ликовни уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа и заштита на природата; обезбедување на часови за пури, часови за дегустација на вино; обезбедување на образовни информации за истражувачки материјали и агенци за нив; уредување, организирање, планирање и управување со семинари; обука за животни; насоки во продукција на програми за емитување; услуги со насоки поврзани со работата на машини и опрема, вклучувајќи аудио визуелна опрема која се користи за продукција на програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување спортски простории; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање на забава; закуп и наем на играни филмови; закуп и наем на музички

инструменти; закуп и наем на телевизиски програми; закуп и наем на телевизиски сетови; изнајмување на библиотеки; услуги на архивски библиотеки; услуги за титлување; услуги за толкување на знаковен јазик; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; изнајмување на предходно снимени видео ленти; закуп и наем на машини за играње; изнајмување опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување на јазик; програми за образование и обука во областа на управување со ризик; програми за образование и обука поврзани со сертификација; обезбедување на вести за образование и забава; услуги на лотарија; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; подучување; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 41

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражување; технички проектни студии; обезбедување веб страни со технологија која им овозможува на корисниците да споделуваат информации и совети; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS); компјутерски услуги поврзани со пренос на информации, податоци, документи и слики преку Интернет; компјутерски услуги поврзани со обезбедување онлајн пристап до интерактивна компјутерска база со податоци со вести и други поврзани информации за филмски програми,

прегледувања, журнари, спортови, концерти, познати личности и забава; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации од други; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP) за обезбедување софтвер во областа на одржување веб базирани конференции, одржување аудио конференции, праќање електронски пораки, соработка за документи, одржување видео конференции, и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за потпомагање на интероперабилноста на повеќе софтверски апликации; услуги на техничка поддршка (техничко советување) поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници, да се ангажираат во социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешка линија за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси со информации, страни и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смарт телефони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерска интеграција; услуги на компјутерски анализи; компјутерско

програмирање во врска со одбрана од вируси; услуги на софтвер за компјутерски системи; компјутерски услуги во врска со обезбедување директни услуги на поврзување помеѓу компјутерските корисници за размена на податоци; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страници; хостирање веб страници за други; хостирање компјутерски апликациски софтвер за пребарување и преземање информации од бази со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; советодавни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со прилагодено пребарување на компјутерски бази со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; претварање на физички податоци и документи во електронски медиа формат; услуги на тестирање и оценување на производи; архитектонски и дизајнерски услуги; дизајн на ентериер на згради, канцеларии и станови; информациски услуги на компјутери и компјутерски мрежи; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги за информации, знаење и тестирање на компјутерска безбедност; услуги за гарантирање на квалитетот; компјутерски услуги поврзани со потврдување на деловни трансакции и подготовка на извештаи за нив; компјутерски безбедносни услуги за контрола на пристап до компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; безбедност на пренос на податоци и трансакции преку компјутерски мрежи; советување во областа на безбедноста на

податоци; технолошко советување во врска со обезбедување телекомуникации; безбедносни услуги на компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на безбедноста на Интернет, светски распостранетиот веб и компјутеризираниите комуникациски мрежи; советодавни услуги во областите на безбедносни услуги на Интернет, светски распостранетиот веб и компјутеризираниите комуникациски мрежи, услуги за информациска безбедност; услуги на потврдување за компјутерска безбедност; компјутерски услуги во врска со онлајн потврдување на електронски потписи; резервни копии на податоци сместени на друго место; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страни; компјутерска обработка во облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за компјутерска обработка во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку компјутерска обработка во облак; изнајмување на софтвер за забава; услуги на картографија; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 42

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од други за да ги задоволат потребите на индивидуалците; услуги на социјална работа; услуги на состаноци; правни услуги; услуги за регистрација на домен имиња; советување за интелектуална сопственост; правни истражувања; услуги за подготовка на

правни документи; правна обработка на лиценци; лиценцирање интелектуална сопственост; парнични услуги; услуги на алтернативно разрешување спорови; услуги на арбитража; услуги на чување и безбедност; услуги за лична безбедност; изнајмување облека; обезбедување услуги за заштита (безбедност) преку електрични централни станици за системи за заштита од натрапници, крадци и пожар; услуги за надзор на аларми против натрапници и крадци, услуги за надзор на аларми и уреди за откривање на пожар и поплава; услуги на чување куќи; лиценцирање на дигитални податоци, статични слики, слики во движење, аудио и текст; креирање, собирање и одржување на регистер на домен имиња; испитување багаж за безбедносни цели; услуги на истражување на лична позадина; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; он-лајн потврдување на електронски потписи; погребални услуги; услуги за он-лајн социјално вмрежување; ослободување гулаби за специјални прилики; услуги на балсамирање; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 45

(111) **28135** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1084 (220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) **Alibaba Group Holding Limited**
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box
847, George Town, Grand Cayman, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер кој може да се најде на Интернет; компјутерски софтвер за интерактивна забава, кој им овозможува на корисниците да го прилагодат гледањето, слушањето и играчкото искуство преку селектирање и уредување на приказот и изведбата на аудио, видео и аудио визуелни елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни датотеки и снимени содржини со мултимедијални забавни програми и

содржини кои може да се симнуваат; онлајн електронски изданија (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски

периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; телефонски слушалки за во уво; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш

и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; сите вклучени во класа 9

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на банкноти и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот;

осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; оценување старини; оценување уметност; оценување накит; оценување користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; услуги на сефови; уредување финансии за градежни проекти; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско

ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 36
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражување; технички проектни студии; обезбедување веб страни со технологија која им овозможува на корисниците да споделуваат информации и совети; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS); компјутерски услуги поврзани со пренос на информации, податоци, документи и слики преку Интернет; компјутерски услуги поврзани со обезбедување онлајн пристап до интерактивна компјутерска база со податоци со вести и други поврзани информации за филмски програми, прегледувања, журналы, спортови, концерти, познати личности и забава; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации од други; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP) за обезбедување софтвер во областа на одржување веб базирани конференции, одржување аудио конференции, праќање електронски пораки, соработка за документи, одржување видео конференции, и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за потпомагање на интероперабилноста на повеќе софтверски апликации; услуги на техничка поддршка (техничко советување) поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните

корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници, да се ангажираат во социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешка линија за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси со информации, страни и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смарт телефони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерска интеграција; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана од вируси; услуги на софтвер за компјутерски системи; компјутерски услуги во врска со обезбедување директни услуги на поврзување помеѓу компјутерските корисници за размена на податоци; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страници; хостирање веб страници за други; хостирање компјутерски апликациски софтвер за пребарување и преземање информации од бази со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; советодавни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со прилагодено пребарување на компјутерски бази со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали;

претварање на физички податоци и документи во електронски медиа формат; услуги на тестирање и оценување на прозиводи; архитектонски и дизајнерски услуги; дизајн на ентериер на згради, канцеларии и станови; информациски услуги на компјутери и компјутерски мрежи; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги за информации, знаење и тестирање на компјутерска безбедност; услуги за гарантирање на квалитетот; компјутерски услуги поврзани со потврдување на деловни трансакции и подготовка на извештаи за нив; компјутерски безбедносни услуги за контрола на пристап до компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; безбедност на пренос на податоци и трансакции преку компјутерски мрежи; советување во областа на безбедноста на податоци; технолошко советување во врска со обезбедување телекомуникации; безбедносни услуги на компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на безбедноста на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; советодавни услуги во областите на безбедносни услуги на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризираните комуникациски мрежи; услуги за информациска безбедност; услуги на потврдување за компјутерска безбедност; компјутерски услуги во врска со онлајн потврдување на електронски потписи; резервни копии на податоци сместени на друго место; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страни; компјутерска обработка во облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во облак;

обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за компјутерска обработка во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку компјутерска обработка во облак; изнајмување на софтвер за забава; услуги на картографија; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 42

(111) **28028** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1120 (220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) **ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ**
ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 1, Нов
Дојран, МК
(540)



(591) црна, зелена, жолта, кафена, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 преработка и конзервирање на маслинки
кл. 31 свежи маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало: преработка и конзервирање маслинки

(111) **28036** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1121 (220) 06/11/2018
(181) 06/11/2028

(450) 31/01/2020

(732) **ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ**
ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 1, Нов
Дојран, МК
(540)



(591) црна, зелена, жолта, кафена, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 преработка и конзервирање на маслинки
кл. 31 свежи маслинки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало: преработка и конзервирање маслинки

(111) **28139** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1128 (220) 12/11/2018
(181) 12/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NORMIA

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; козметички производи; парфимеријски производи
кл. 5 медицински тоалетни препарати; медицински препарати; хемиско-фармацевтски производи; диететски и

хранливи додатоци; диететски производи
за медицински потреби; прехранбени
додатоци и диететски препарати; лекови;
лекови за човечки потреби
кл. 35 рекламирање; рекламирање и
промоција

(111) **28163** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1156 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, портокалова, сива, бела,
жолта, сина, тиркизна, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, трговија на мало со
кондиторски производи
кл. 41 разонода, забава и рекреација на
луѓето

(111) **28162** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1157 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бронзена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање
кл. 41 услуги за обезбедување храна и
пијалоци

(111) **28161** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1158 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив
кои не се опфатени со други класи,
иечатени работи, книгоvezнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
калси, печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при трговија на големо и
мало на производи за широка
потрошувачка
услуги при продажба на големо и мало на:
козметички средства; детска козметика;
средства за лична хигиена; средства за
хигиена во домаќинство; кондиторија;
текстил; музички и видео записи; весници,
и канцелариски прибор; книги; игри и

играчки; предмети од кожа и
позамантерија; медицински препарати и
ортопедски помагала; часовници и накит;
цвеќе; школски програм; предмети за
подарок

(111) **28155** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1159 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ**
експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бронзена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи; монегарни
работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока
кл. 41 забава; спортски и културни
активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци

(111) **28110** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1160 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ**

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бронзена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; трговија на мало на
производи за домаќинство

(111) **28137** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1294 (220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028
(450) 31/01/2020

(732) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue**
Francois 1er, 75008, Paris, FR
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BALMAIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, апарати
за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),
апарати за спасување и настава; оптички
апарати и инструменти, вклучувајќи очила,
оптички леќи, очила за сонце, рамки за
очила, футроли за очила; апарати за
снимање, пренос или репродукција на
звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати што се вклучуваат со паричка;

регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацы за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги

кл. 14 благородни метали и нивни легури; накит, вклучувајќи прстени, обетки, бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани, игли, привезоци за клучеви од благородни метали, копчиња за накит, украси за шапки, бисери [накит]; украсни игли; приврзоци за клучеви [прстени за клучеви со ситни украси или украсни приврзоци]; петлици за ракавици; брошеви за вратоврски; скапоцени камења, полускапоцени камења; кутии за накит, кутии за презентации на накит

кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, ученички училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни

кл. 25 облека, вклучувајќи фустани, здолништа, комбинезони, сукња-пантолони, одела, дамски костими, вечерни костими, пантолони, шорцеви,

бермуди, бебешки гајички – , [долна облека], кошули, блузи, корсети [женска долна облека], работнички комбинезони, маици со кратки ракави, поткошули, елечи, јакни [облека], кардигани, џемпери / пуловери / плетени пуловери [пуловери], пелерини, парки, палта, габардини; водоотпорна облека, крзна [облека]; женски крзнени шалови, платнени широки појаси, шалови, шамии, ракавици [облека], вратоврски, каиши [облека], кратки чорапи, чорапи, хулахопки, корсети, долна облека, пижами, бањарки, костими за капење / костими за пливање, бањарки, ластици за облека [трегери], маски за спиење; обувки, кои вклучуваат чевли, сандали, салони, мокасинки, чизми, чизмички, папучи, производи што се носат на глава, вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на глава], маски за спиење

кл. 35 бизнис администрација; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги; бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај уметнички професии; маркетинг; организирање модни ревији за промотивни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; онлајн рекламирање преку компјутерски мрежи; малопродажба и големопродажба на производи (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема

за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацы за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги, благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава); малопродажба и големопродажба на производи преку интернет (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацы за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни

компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги; благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава)

(111) **28115** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2018/1302 (220) 20/12/2018
 (181) 20/12/2028
 (450) 31/01/2020

(732) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI, --

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита

(111) **28037** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1304 (220) 20/12/2018
(181) 20/12/2028
(450) 31/01/2020

(732) **Бобан Петровски ул. Ристе Секирчанец бр. 27, 7500, Прилеп, МК**
(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, розева и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе
кл. 40 обработка на материјали

(111) **28029** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1318 (220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028

(450) 31/01/2020

(732) **ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК**
(540)



(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолан

(111) **28032** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1319 (220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028
(450) 31/01/2020

(732) **ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК**
(540)



(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови; сок од зеленчук [пијалаци]; сок од домати [пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолан

(111) **28031** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2018/1320 (220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028
(450) 31/01/2020

(732) **ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ ул. Кочански пат бб, 2310, Винаца, МК**
(540)



(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода; сода вода;
газирана вода; минерална вода [пијалаци];
минерална вода (средства за правење
минерална вода); газирана вода (средства
за правење газирана вода); вода на
литиум оксид

(111) **28168** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/2 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и фотографијата,
како и во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити
за гасење на пожар и за превенирање од
пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни (hides);
адхезиви кои што се користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за
употреба во индустријата и науката;
флуиди за трансмисија (пренос);

хидраулични флуиди; антифриз/разладни
течности; флуиди за одмрзнување (de-
icer); флуид за кочници; флуиди за серво
управувач

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на
прашина, навлажување и врзување;
горива и илуминанти; свеќи и фитили за
осветлување; моторни масла; моторни
(engine) масла; масла за подмачкување;
масти; лубриканти; синтетички лубриканти
за мотори; восоци; беизстокс (basestocks);
горива; моторни горива, имено бензин и
дизел горива; компресиран природен гас
кл. 37 градежни конструкции; поправка;
инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миене
на автомобили; услуги на подмачкување
на возила

(111) **28169** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/3 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и фотографијата,
како и во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити

за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанци за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; флуиди за трансмисија (пренос); хидраулични флуиди; антифриз/разладни течности; флуиди за одмрзнување (de-icer); флуид за кочници; флуиди за серво управувач

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за апсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; моторни масла; моторни (engine) масла; масла за подмачкување; масти; лубриканти; синтетички лубриканти за мотори; восоци; беизстокс (basestocks); горива; моторни горива, имено бензин и дизел горива; компресиран природен гас

кл. 37 градежни конструкции; поправка; инсталациони услуги; сервисни станици за малопродажба на гориво; услуги за миене на автомобили; услуги на подмачкување на возила

(111) **28171** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/4 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

ESP FORMULA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за апсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; моторни масла (motor oils); моторни масла (engine oils)

(111) **28172** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/5 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) сина, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за апсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; лубриканти; масла за подмачкување; масти; моторни масла; лубриканти за пренос (запчаник); синтетички лубриканти за мотори

(111) **28173** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/6 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under**

**the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBIL SERV

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски
функции; овозможување на информации
за производи за потрошувачи по пат на он-
лајн алатка за избор со цел на избирање
на лубриканти кои ќе ги исполнат
спецификациите на потрошувачите
кл. 41 образование; овозможување на
тренинг; забава; спортување и културни
активности; услуги на тренинг во полето на
лубрикантите

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн во врска со тоа;
индустриски анализи и истражувачки
услуги; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; инспекција на опрема;
услуги на анализа на откажување на
исправност на производи; тестирање,
анализа и евалуација на перформансот на
индустриските, комерцијалните и
лубрикантите кои се употребуваат во
поморството, врз база на променливи
услови, вклучително контаминација,
оперативна средина и деградација на
лубрикант; табелирање на лубрикациските
услови за опрема за индустриски
постројки, имено, анализирање на
тековниот перформанс на лубрикантите и
условите и препораките за лубриканти,
вклучително фреквенција на промена,
сервисни интервали и метод на примена,
за подобрување на перформансот на
лубрикантот; технолошки консултации во
полето на лубриканти, вклучително

консултации во полето на складирање,
манипулирање/справување и употреба на
лубриканти, студии за ефикасност на
постројки во врска со употреба на
лубриканти, инжинеринг и поддршка во
врска со избор и употребата на
лубриканти, и технолошки консултации во
полето на подготовка и одржување на
опрема што се однесуваат на лубриканти

(111) **28174** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/7 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

**(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

MOBILFLUID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се
употребуваат во индустријата, науката и
фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството;
неообработени вештачки смоли,
неообработена пластика; композити за
гасење на пожар и за превенирање од
пожар; препарати за калење и лемење;
субстанции за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни (hides);
адхезиви кои што се користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за
употреба во индустријата и науката;
хидраулични флуиди; флуиди за
трансмисија (пренос)



(111) **28175** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/8 (220) 03/01/2019
 (181) 03/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

MOBILGREASE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
 лубриканти; композити за асорбирање на
 прашина, навлажување и врзување;
 горива и илуминати; свеќи и фитили за
 осветлување; масти

(111) **28170** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/9 (220) 03/01/2019
 (181) 03/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

MOBILTRANS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемикалии кои што се
 употребуваат во индустријата, науката
 и фотографијата, како и во
 земјоделството, хортикултурата и
 шумарството; необработени вештачки

смоли, необработена пластика; композити
 за гасење на пожар и за превенирање од
 пожар; препарати за калење и лемење;
 субстанции за штавење на животински кожи
 и кожи од големи животни (hides);
 адхезиви кои што се користат во
 индустријата; заптивачи/пополнувачи
 (putties) и други пасти филери; компост,
 ѓубрива, гноива; биолошки препарати за
 употреба во индустријата и науката;
 флуиди за погон (drivetrain); флуиди за
 трансмисија (пренос)

(111) **28176** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/10 (220) 03/01/2019
 (181) 03/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

UNIVIS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
 лубриканти; композити за абсорбирање на
 прашина, навлажување и врзување;
 горива и илуминанти; свеќи и фитили за
 осветлување; масла за подмачкување;
 масла за хидраулика (хидраулични масла)

(111) **28177** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/11 (220) 03/01/2019
 (181) 03/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959**



**Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

WYROL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти,
восок;лубликанти;композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување;горива и илуминанти;свеќи и
фитили за осветлување;масла за
подмачкување;ваљачни масла (масла за
валање) (rolling oils);масла за хидраулика
(хидраулични масла); масла за пренос
(запчаник) и за лагери (bearing)

(111) **28178** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/12 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 31/01/2020

**(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

XHP

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти,
восок;лубликанти;композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување; горива и илуминатни; свеќи и
фитили за осветлување; масти; моторни
масла; масла за дизел мотори

(111) **28108** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/26 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 31/01/2020

(300) 00003323375 09/07/2018 UK

**(732) DELAMODE GROUP LIMITED 37A
Balzan Valley, Balzan, Malta, BZN1408, MT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DELAMODE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; услуги на управување
со деловно работење; деловна
администрација; канцелариски работи;
деловни услуги поврзани со логистика и
транспорт; деловни совети во врска со
логистичко управување во врска со
набавки, дистрибуција, транспорт,
одржување и враќање на производи;
деловни советодавни услуги; услуги на
помош при управување; услуги на совети
за управување; услуги на деловни
франшизи; обезбедување автоматизирана
регистрација за идентификација на
информациите за наложите за испорака на
потрошувачите преку глобална
компјутерска мрежа; управување со бази
со податоци; организација, посредување и
работење на системи за придобивање
потрошувачи и системи за лојалност на
потрошувачи, посебно награди, бонуси и
шеми со намаленија, посебно за
користење на транспортни услуги;
организација, работење и надзор на шеми
за лојалност на потрошувачи, имено
лоцирање на бонуси и наградни поени,
посебно за користење на транспортни
услуги; маркетинг, вклучително на
дигитални мрежи; примање, обработка и
поставување по порачки (канцелариски
работи); компјутеризирано управување со
датотеки; системско порачување и
средување на податоци во компјутерски

бази со податоци; компјутеризирана подготовка за инвентар и контрола; услуги за управување со инвентар; работење и управување на складишни компјутерски бази со податоци; услуги за ослободување од царина; управување на синџир за снабдување; комерцијално посредување; услуги на управување со деловно работење во врска со логистика и транспорт; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со горенаведените услуги

кл. 36 осигурување;финансиски работи;монетарни работи;работи со недвижности;поморско осигурување;царинско посредување;царински гаранции;уредување на собирање, плаќање и поврат на царински давачки;издавање електронски платежни картички за внесување на бонуси и награди, поточно кредитни картички и чековни картички кои содржат машинско читливи податоци за идентификација и/или информации, поточно магнетни картички и чип картички (паметни картички);услуги на кредитни картички и потрошувачки картички;кредитни картички, кодирани идентификациони картички, кодирани сервисни картички и услуги на потрошувачки картички, сите за работење со монетарни трансакции;консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со горенаведените услуги

кл. 39 транспорт;пакување и складирање на производи;организирање патувања;складиштење;складиштење со гаранција;собирање, транспорт и испорака на производи;складишни информации;куирски услуги;физичко складирање на електронски зачувани податоци и документи;логистика, имено транспорт на производи по пат,

железница, брод и воздух;достава на производи порачани по пошта;обезбедување компјутеризирано следење и пронаоѓање на пакети во транзит;уредување и забрзување на услугите за преземање – складирање – транспорт и достава;следење на пакети со користење на глобална компјутерска мрежа;услуги на ослободување од царина (превоз на товар);услуги на резервации на траект;транспортни услуги;дистрибутерски услуги;организирање транспорт на производи и имот преку море, река, воздух и земја;транспорт на производи и имот преку брод, железница, пат, воздух;управување и совети поврзани со транспорт на производи;шпедиција (посредување за складирање) преку море, воздух и земја на производи и имот;пакување и препакнување на производи;изнајмување на контејнери;работење на складишта;складирање производи;ракување со товар (истовар, утовар и преместување);шпедиција;посредување на транспортни услуги;услуги на царинско ослободување;изнајмување на простории за чување;изнајмување на простории за складирање;следење на патници и товарни возила преку компјутер или ГПС;консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со горенаведените услуги

(111) **28104** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/31 (220) 09/01/2019

(181) 09/01/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

**Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 47-1/8,
1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, златна, жолта, сина, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магацини, ревија за автомобили, мотоцикли и мотоспорт
кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели,

изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советувања за организирање од областа на архитектурата и ентериерите; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности и активности од областа на автомобилизмот, мотоциклизмот и мотоспортот; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); организирање на манифестации од областа на автомобилизмот, мотоциклизмот и мотоспортот; резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; електронско

издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), конференции (организирање и водење конференции), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на фотографија, фотографски репортажи, конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), ноќни клубови

(111) **28105** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/37 (220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Shanghai Tobacco Group Co., Ltd**
717 Chang Yang Road, Yangpu District,
Shanghai, CN

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул."Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црно и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 бурмут; цигари; тутун; пури; кутии
за цигари; пепелници за пушачи; тутун за
лулиња; кибрит; запалки за пушачи;
хартија за виткање цигари

(111) **28166** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/38 (220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

WALDENHOFF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 пенливи вина

(111) **28107** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/39 (220) 08/01/2019
(181) 08/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.**
717 Chang Yang Road, Yangpu District,
Shanghai, CN

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
 Ул."Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје
 (540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 бурмут; цигари; тутун; пури; кутии
 за цигари; пепелници за пушачи; тутун за
 лулиња; кибрит; запалки за пушачи;
 хартија за виткање цигари

(111) **28106** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/45 (220) 15/01/2019
 (181) 15/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Amouage SAOC PO Box 307, CPO**
111, Seeb, OM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

LOVE MIMOSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3

сапуни;парфимерија;парфеми;мириси;ете
 рични масла;козметика;лосиони за
 коса;препарати за нега на косата и
 кожата;креми и лосиони за телото и
 лицето;пудра;препарати за употреба при
 бањање и туширање;деодоранси

(111) **28167** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/51 (220) 15/01/2019
 (181) 15/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива),
 особено вина, жестоки пијалаци и ликери

(111) **28165** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/58 (220) 16/01/2019
 (181) 16/01/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Unifi, Inc. 7201 West Friendly**
Avenue, Greensboro, North Carolina
27410 , US

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

REPREVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 рециклирани полимери за примена
 при производство на индустриски
 производи, производи за пакување,
 потрошувачка и домаќинства

кл. 23 предиво

кл. 25 предиво кое е составен дел од

облека, имено, кошули, маици, пантолони, шорцеви, фустани, здолништа, маици со прерамки, пуловери, палта, елеци, долна облека, облека за спиење, облека за по дома, шапки и капи, чорапи, трикотажа, и облека за пливање

(111) **28035** (151) 09/01/2020
(210) ТМ 2019/136 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за сточарство, производство и трговија ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО ул. 101 бб, с. Требош, Желино, МК**
(540)



(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јајца

(111) **28034** (151) 09/01/2020
(210) ТМ 2019/285 (220) 06/03/2019
(181) 06/03/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210, Пробиштип, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на изводи од сметки), комерцијална администрација на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица, административна обработка на нарачките за купување, рекламирање [огласување], агенции за рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламен простор (изнајмување рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [продавница за советување на потрошувачите], анализа (анализа на цените), одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни, проценки (бизнис проценки), договарање претплати на весници за трети лица, уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии), помош (помош во водењето бизнис), аукционерство, ревизија, лепење плакати, книговодство, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, бизнис менаџмент на хотели, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за советување на потрошувачи], помош за комерцијално или индустриско работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, служби за споредување (служби за споредување на цените), собирање статистички податоци,

компјутерски датотеки (средување на информации во компјутерски датотеки), компјутерски датотеки (систематизација на информации во компјутерски датотеки), консултирање (професионално бизнис консултирање), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [продавница за советување на потрошувачите], анализа на цените, пребарување податоци во компјутерски документи за трети лица, претставување на стоките, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање документи, економско прогнозирање, експерти за ефикасност, агенции за вработување, проценка на стеблата во шумите, проценка на волна, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), прогнозирање (економско прогнозирање), класификација на волна, агенции за увоз и извоз, помош за индустриско работење (помош за комерцијално или индустриско работење), информативни агенции (комерцијално-информативни агенции), советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), истражување (бизнис истражување), фактурирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, раководење (советнички услуги за бизнис раководење), помош за работење (помош за комерцијално или индустриско работење), раководење (компјутизирано раководење со датотеки), консултации за раководење

(консултации за раководење со персонал), маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за пратење на печатените вести, претплати на весници (договарање претплати на весници) за трети лица, изнајмување канцелариски машини и опрема, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], подготовки за исплата, консултации за раководење со персонал, вработување персонал, фотокопирање, испитување (испитување на јавното мислење), презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба, служби за споредување на цените, обработка (административна обработка на нарачките за купување), обработка (обработка на текстови), услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми], психолошко тестирање за селекција на персонал, односи со јавноста, објавување рекламни текстови, рекламирање, агенции за рекламирање, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), рекламирање преку радио, радио реклами, вработување (вработување персонал), услуги за преместување на бизнисите, изнајмување рекламен простор, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување машини за фотокопирање, изнајмување

автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување (изнајмување канцелариски машини и опрема), изнајмување (изнајмување рекламен материјал), копирање (копирање документи), проучување (бизнис проучување), малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), промовирање на продажбата за трети лица, примероци (дистрибуција на примероци), секретарски услуги, уредување излози, стенографски услуги, барање спонзорства, изводи од сметки (изработка на изводи од сметки), статистички податоци (собирање статистички податоци), претплати (договарање претплати на весници) за трети лица, систематизација на информации во компјутерски датотеки, подготвување даночни уплати, телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телефонски одговор за претплатници што не се достапни, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, тестирање (психолошко тестирање) за селекција на персонал, текстови (пишување рекламни текстови, стебла (проценка на стеблата во шумите), трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, преписи , дактилографски услуги, ажурирање на рекламниот материјал, автомати (изнајмување автомати), обработка на текстови, пишување рекламни текстови

кл. 37 заштита од рфосување на возила, асфалтирање, зидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, изградба на штандови и продавници, изолирање градби, градби (чистење градби, надворешни површини), градби (чистење градби, внатрешни

површини), булдожери (изнајмување булдожери), столарија (поправање), миење автомобили, чистење оџаци, машини за чистење (изнајмување машини за чистење), чистење (чистење возила), изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), информирање за градби, хидроизолирање (градби), рушење градби, монтирање и поправање печки, одржување мебел, обновување мебел, подмачкување (подмачкување возила), градење пристаништа, монтирање и поправање на апарати аз греење, индормирање (информирање за градби), известување (известување за поправки), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање и поправање уреди за наводнување, монтирање кујнска опрема, монтирање и поправање лифтови, брави (поправање сигурносни брави), подмачкување (подмачкување возила), монтирање, одржување и поправка на машини, зидарски услуги, десонфектирање, копање бунари, монтирање и поправање електрични апарати, багери (изнајмување багери), уништување (уништување штетници), со исклучок на земјоделство, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина (поставување асфалтна површина на патишта), градење заштитни зидови на пристаништа, изградба и одржување цевководи, малтерисување, поставување водоводни инсталации, поправање пумпи, услуги поврзани со каменолом, полнење тонери за печатачи, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за

градење, изнајмување кранови (градежна опрема), изнајмување багери, известување за поправки, поправање сигурносни брави, поправања (подводни поправања), обновивање (обновување мебел), менување гуми, занитнување, поставување асфалтна површина на патишта, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби) бензиски станици (бензиски станици за возила), натписи (бојосување или поправка натписи), надвоз(надзор на градежни работи), одржување базени, миенење возила, лепење тапети, градење поправање складишта, бунари(копање бунари), чистење прозорци, прозорци (монтирање врати и прозорци), гуми менување, вулканизрање гуми, градење под вода, тапацирање, поправање тапациран мебел, лакирање, чистење возила, подмачкување возила, одржување возила

кл. 42 градежно советување, архитектура, планирање градби, советување за заштеда на енергија, заштита на животна средина(истражување на полето на заштита на животната средина) истражување (подводно истражување), геолошки истражувања на терен, геолошки истражувања, геолошки испитувања, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, премерување земјиште, одржување (креирање и одржување) веб интернет страници за други, испитување материјали, физика(истражување), проекти(технички проекти), истражувања на терен (геолошки истражувања на терен), обезбедување алати за пребарување по интернет, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување,

програмирање (програмирање копјутерски системи), дизајн (индустриски дизајн), внатрешно уредување, дизајнирање графика, планирање градби, заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), инжињерство, премерување, истражување на полето на заштита на животната средина, подводно истражување, урбанистичко планирање, геолошки истражувања, дизајнирање (индустриски дизајн), испитувања (геолошки испитувања, проекти (технички проекти), премерување земјиште

(111) **28030** (151) 09/01/2020
 (210) ТМ 2019/325 (220) 13/03/2019
 (181) 13/03/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ доо експорт-импорт ул. 514, бр. 2А, Скопје, МК**

(740) Д.П.Т.У БЛУ СИТИ доо ул. Винарска бр. 17, Неготино
 (540)




(591) црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 трговија на големо и мало со санитариија, туш кабини, опрема за купатила, железарија, бои и лакови, одвод и канализација, бела технока, осветление, рачен алат, стакло и порцелан, кујнски прибор, градинарска опрема и друга мешовита стока

(111) **28118** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/407 (220) 05/04/2019
 (181) 05/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Стопанско друштво за
производство на чоколади, бонбони и
печива „ПИОНИР“ ДОО Белград**
Пожешка 65/б, RS

(740) Даниела Велкоска, адвокат бул.
Јане Сандански бр. 14/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, жолта, бела, црвена,
кафена, виолетова, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 десерти врз база на житарици,
овошје и мед

(111) **28119** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/415 (220) 09/04/2019

(181) 09/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, колачиња, колачи
(brownies)

(111) **28120** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/429 (220) 11/04/2019

(181) 11/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за угостителство,
трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО**
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Св. Кирил и
Методиј бр. 1/1-6-3, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



RAGUSA
Rooftop | Weddings & Events

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето, управување со работата;
бизнис менаџмент на угостителски објекти

кл. 41 забава, известување за забави,
планирање забави

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; угостителски објекти, барови,
ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа
и велнес центри; привремено сместување,
мотели, хотели, пансиони, резервирање на
привремено сместување

(111) **28121** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/446 (220) 16/04/2019

(181) 16/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Велкова Емилија and Сања
Велкова – Сабато ул. Тодор
Александров бр. 13А, Скопје, МК and ул.
Тодор Александров бр. 13А, Скопје, МК**

(740) Велкова Емилија ул. Тодор
Александров бр. 13А, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за привремено сместување
(изнајмување апартмани); служење храна
и пијалоци

(111) **28122** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/463 (220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-
ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, златна, бела, темно кафена
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кроасани; полнети пекарски
производи

(111) **28134**

(151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/476

(220) 22/04/2019

(181) 22/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Ел Дорадо 05 ДОО ул. Никола
Русински бр. 148, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 бижутерија

кл. 35 продажба на големо и мало на
бижутерија

(111) **28048**

(151) 20/01/2020

(210) ТМ 2019/493

(220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD. No.1 JINSHAN ROAD,
JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,
НОННОТ, СН**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови; минерална вода за
медицински цели; пијалоци за медицински
цели; хранливи влакна; лекови за губење

на тежина; терапевтски или медицински нутритивни препарати; лекови за потребите на луѓето; витамински препарати; медицински радиоактивни материјали; медицински гасови; хемиски проводник за електродите кај електрокардиограмот; сперма за вештачка инсеминација; дезинфектанти; контактни леќи (раствор за нивна употреба); медиум за културу од бактерии; бомбони, со лекови; протеински диетални суплементи; лецитински диетални суплементи; диетални суплементи за бели приони; нутритивни суплементи; суплементи со минерална храна; пијалоци за медицинска исхрана; диетални храни прилагодени за медицински цели; лактеално млеко за бебиња; храна за бебиња; формула за доенчиња; млеко во прав за доенчиња; прочистувачи на воздух; храна со лекови; диетални суплементи за животни; инсектициди; бебешки пелени; подлоги за доење; дентални абразиви; пелени за миленичиња; диетални суплементи кои го стимулираат растот на пробиотиците; медицински пробиотици

кл. 29 месо; екстракти од морски алги погодни за исхрана; риба (не-жива); конзервирано овошје; овошје, преработено; грицки врз база на овошја и зеленчуци; процесирана палма арека, зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем (млечен производ); млеко; производи од млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав; млечни пијалоци, во кои преовладува млеко; соја во млеко; шејкови од млеко; млечен чај, со млечна основа; бадемово млеко; соино млеко; сметана (кисела павлака); млеко од кикирики; соино млеко во прав; мирис на соино млеко; кокосово млеко; оризово млеко; пијалоци врз база на кокосово млеко; пијалоци врз база на бадемово млеко; пијалоци врз база на

млеко од кикирики; сирење; масло за јадење; желе; преработени зрнести производи; сушени печурки за јадење; производи од тофу; природни или вештачки црева за колбаси; млечни парчиња (од млечни производи) козјо млеко во прав

кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни пијалоци со млеко; кафе; какао (печено, мелено, гранулирано или подготвено како пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни парчиња (бомбони); мед; жолт сируп; колачи; леб; слатки; овесни снегулки; инстант ориз; житни подготовки; соино брашно; ориз; саго; пченично брашно; инстант нудли; оризови нудли (шпагети); ужинка врз база на житарки; ужинка врз база на ориз; густин за јадење; сладолед; мраз за јадење; замрзнати лажавчиња; сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин сос; квасец; ферменти; ароматични подготовки за во храна; мириси за во храна, освен етерични мириси и есенцијални масла; подготовки за зацврстување на шлаг; омекнувачи на месо наменети за домашна употреба; глутен за во храна; нудли од ориз (брашно); прашок за сладолед

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз, различни од млечните супституенти; безалкохолни пијалоци со вкус на пиво; пијалоци за спортисти; енергетски пијалоци; безалкохолни газирани пијалоци; безалкохолни пијалоци со овошен сок; пијалоци со сурутка; вода (пијалок) литиумова вода; минерална вода (пијалок) газирана вода; столна вода; лимонада; сода вода; безалкохолни пијалоци; аерирана вода; изотонични пијалоци; квасц (безалкохолни пијалоци); смути; пијалоци врз база на соја, освен пијалоци врз база на млеко; спортски

пијалоци богати со протеини;
безалкохолни пијалоци со вкус на кафе;
безалкохолни пијалоци со вкус на чај;
газирани пијалоци; кола; пијалоци со
млечна киселина (овошни производи, без
млеко); млечен чај (без млеко);
дестилирана вода (пијалоци); дестилирана
вода за пиење; чиста вода (пијалоци);
пијалоци со зеленчук; пијалоци со треви;
ферментиран пијалок изработен од
мелени зрна; подготовки за правење
пијалоци; сорбеа (пијалоци)

(111) **28049** (151) 20/01/2020

(210) ТМ 2019/494 (220) 25/04/2019

(181) 25/04/2029

(450) 31/01/2020

(732) **INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD. No.1 JINSHAN ROAD,
JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,
HOHHOT, CN**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови; минерална вода за
медицински цели; пијалоци за медицински
цели; хранливи влакна; лекови за губење
на тежина; терапевтски или медицински
нутритивни препарати; лекови за
потребите на луѓето; витамински
препарати; медицински радиоактивни
материјали; медицински гасови; хемиски
проводник за електродите кај
електрокардиограмот; сперма за вештачка

инсеминација; дезинфектанти; контактни
леќи (раствор за нивна употреба); медиум
за културу од бактерии; бомбони, со
лекови; протеински диетални суплементи;
лецитински диетални суплементи;
диетални суплементи за бели приони;
нутритивни суплементи; суплементи со
минерална храна; пијалоци за медицинска
исхрана; диетални храни прилагодени за
медицински цели; лактеално млеко за
бебиња; храна за бебиња; формула за
доенчиња; млеко во прав за доенчиња;
прочистувачи на воздух; храна со лекови;
диетални суплементи за животни;
инсектициди; бебешки пелени; подлоги за
доење; дентални абразиви; пелени за
миленичиња; диетални суплементи кои го
стимулираат растот на пробиотиците;
медицински пробиотици
кл. 29 месо; екстракти од морски алги
погодни за исхрана; риба (не-жива);
конзервирано овошје; овошје,
преработено; грицки врз база на овошја и
зеленчуци; процесирана палма арека,
зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем
(млечен производ); млеко; производи од
млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав;
млечни пијалоци, во кои преовладува
млеко; соја во млеко; шејкови од млеко;
млечен чај, со млечна основа; бадемово
млеко; соино млеко; сметана (кисела
павлака); млеко од кикирики; соино млеко
во прав; мирис на соино млеко; кокосово
млеко; оризово млеко; пијалоци врз база
на кокосово млеко; пијалоци врз база на
бадемово млеко; пијалоци врз база на
млеко од кикирики; сирење; масло за
јадење; желе; преработени зрнести
производи; сушени печурки за јадење;
производи од тофу; природни или
вештачки црева за колбаси; млечни
парчиња (од млечни производи); козјо
млеко во прав

кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни пијалоци со млеко; кафе; какао (печено, мелено, гранулирано или подготвено како пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни парчиња (бомбони); мед; жолт сируп; колачи; леб; слатки; овесни снегулки; инстант ориз; житни подготовки; соино брашно; ориз; саго; пченично брашно; инстант нудли; оризови нудли (шпагети); ужинка врз база на житарки; ужинка врз база на ориз; густин за јадење; сладолед; мраз за јадење; замрзнати лижавчиња; сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин сос; квасец; ферменти; ароматични подготовки за во храна; мириси за во храна, освен етерични мириси и есенцијални масла; подготовки за зацврстување на шлаг; омекнувачи на месо наменети за домашна употреба; глутен за во храна; нудли од ориз (брашно); прашок за сладолед

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз, различни од млечните супституенти; безалкохолни пијалоци со вкус на пиво; пијалоци за спортисти; енергетски пијалоци; безалкохолни газирани пијалоци; безалкохолни пијалоци со овошен сок; пијалоци со сурутка; вода (пијалок) литиумова вода; минерална вода (пијалок) газирана вода; столна вода; лимонада; сода вода; безалкохолни пијалоци; аерирана вода; изотонични пијалоци; квас (безалкохолни пијалоци); смути; пијалоци врз база на соја, освен пијалоци врз база на млеко; спортски пијалоци богати со протеини; безалкохолни пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни пијалоци со вкус на чај; газирани пијалоци; кола; пијалоци со млечна киселина (овошни производи, без млеко); млечен чај (без млеко); дестилирана вода (пијалоци); дестилирана

вода за пиење; чиста вода (пијалоци); пијалоци со зеленчук; пијалоци со тревии; ферментиран пијалок изработен од мелени зрна; подготовки за правење пијалоци; сорбеа (пијалоци)

(111) **28097** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/537 (220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)

талија

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и алуминиумски); внатрешни ролетни; австриски ролетни; прозорски ролетни од текстил; блекаут ролетни; вариолајт ролетни (пластични и од текстил); блекаут вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од текстил; роло ролетни; роло блекаут ролетни; куки за завеси (прстени - алки); шини за завеси (корнизи); палки за завеси (стилски корнизи); врвки за завеси (кордони); валјаци за завеси

кл. 24 мрежи за комарци (комарци); завеси од сите видови на материјали; блекаут завеси; плисе завеси; огноотпорни заведи; драпери; ткаенини за полнење (тапацирање)

(111) **28098** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/538 (220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)

Talija

(591) сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и алуминиумски); внатрешни ролетни; австриски ролетни; прозорски ролетни од текстил; блекаут ролетни; вариолајт ролетни (пластични и од текстил); блекаут вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од текстил; роло ролетни; роло блекаут ролетни; куки за завеси (прстени - алки); шини за завеси (корнизи); палки за завеси (стилски корнизи); врвки за завеси (кордони); валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци); завеси од сите видови на материјали; блекаут завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси; драпери; ткаенини за полнење (тапазирање)

(111) **28099** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/539 (220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)



(591) бела, сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и алуминиумски); внатрешни ролетни; австриски ролетни; прозорски ролетни од текстил; блекаут ролетни; вариолајт ролетни (пластични и од текстил); блекаут вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од текстил; роло ролетни; роло блекаут ролетни; куки за завеси (прстени - алки); шини за завеси (корнизи); палки за завеси (стилски корнизи); врвки за завеси (кордони); валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци); завеси од сите видови на материјали; блекаут завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси; драпери; ткаенини за полнење (тапазирање)

(111) **28100** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/540 (220) 02/05/2019
(181) 02/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)



(591) бела, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и алуминиумски); внатрешни ролетни; австриски ролетни; прозорски ролетни од текстил; блекаут ролетни; вариолајт ролетни (пластични и од текстил); блекаут вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од текстил; роло ролетни; роло блекаут ролетни; куки за завеси (прстени - алки); шини за завеси (корнизи); палки за завеси (стилски корнизи); врвки за завеси (кордони); валјаци за завеси

кл. 24 мрежи за комарци (комарци); завеси од сите видови на материјали; блекаут завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси; драпери; ткаенини за полнење (тапазирање)

(111) **28095** (151) 16/01/2020

(210) ТМ 2019/542 (220) 02/05/2019

(181) 02/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје ХО ШИ МИН бр. 258 Б, Скопје, МК**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

DASA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини машински спојници и трансмисиски елементи, земјоделски направи, инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **28096** (151) 16/01/2020

(210) ТМ 2019/543 (220) 02/05/2019

(181) 02/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје ХО ШИ МИН бр. 258 Б, Скопје, МК**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини машински спојници и трансмисиски елементи, земјоделски направи, инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи

(111) **28056** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/547 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) Адвокатско друштво
**АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје ул.
Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје, МК
(540)**



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги;услуги за правно застапување;агенции за арбитража;агенции за консултирање за интелектуална сопственост;лиценцирање (правни услуги) во рамки на издавање софтвер;издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги];медијација;услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост;правно управување со дозволи;услуги при водење судски процеси;регистрација на домени [правни услуги];менаџмент со авторски права;услуги за мирно решавање спорови;услуги за изработка на правни документи;услуги за правен надзор;издавање лиценци за интелектуална сопственост;правно истражување;правни услуги во врска со преговори за договори за други

(111) **28055** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/548 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) Адвокатско друштво
**АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје ул.
Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје, МК
(540)**

SOUTH EAST LEGAL ALLIANCE-SELA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги;услуги за правно застапување;агенции за арбитража;агенции за консултирање за интелектуална сопственост;лиценцирање (правни услуги) во рамки на издавање софтвер;издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги];медијација;услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост;правно управување со дозволи;услуги при водење судски процеси;регистрација на домени [правни услуги];менаџмент со авторски права;услуги за мирно решавање спорови;услуги за изработка на правни документи;услуги за правен надзор;издавање лиценци за интелектуална сопственост;правно истражување;правни услуги во врска со преговори за договори за други

(111) **28062** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/549 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Sulphur Mills Limited 604/605, 349 -
Business Point, 6th Floor, Western
Express Highway, Andheri (E), Mumbai -
400069, IN**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FLOSUL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди, алгициди, авициди, актерициди, митициди, молушициди, нематициди, ведециди, родентициди, акарициди и подготовка за отстранување на вермин и сите други пестициди опфатени во наведената класата

(111) **28091** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/550 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **СТОКОМАК ДОО ул. Димо Хаџи Димов 66, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, златна, темно жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, капучино, инстант кафе, ледено кафе, кафе пијалоци

(111) **28080** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/551 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **BELUPO Ijakovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

VAINAS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28081** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/552 (220) 03/05/2019
(181) 03/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **КРИН КГ ДОО and Христо Китаноски ул. Орде Тодороски-Шемко бр. 43, Прилеп, МК and ул. Блаже Темелкоски бр. 13, Прилеп, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

KRIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал, мермер, камен, камен (предмети направени од камен), камен за градба, биста од камен, бетон или мермер, сечење, обликување и обработка на камен, вештачки камен, гранит, гробници /неметални/, сидни и подни облоги /неметални/, капаци /штитници/ неметални, керамика (суровиини за керамика), мозаици за градба, надгробен камен, надгробни плочи /неметални/, надгробни споменици /неметални/, неметални плочници, ниски столпчиња, огноотпорен камен, огради /неметални/, плочи за градба /неметални/, плочи за поплочување /неметални/, плочи од вештачки материјал за обложување патишта, под од камени плочи, подови /неметални/, прагови /неметални/, скали /неметални/, скулптури од камен, бетон или мермер, спомен плочи /неметални/, столбови на скали /неметални/, столбови

/надгробни столбови/ неметални, столбови
/неметални/, уметнички предмети од
камен, бетон или мермер, фигури од
камен, бетон или мермер

кл. 35 улсузи при продажба на големо и
мало со мермер, камен, гранит и предмети
од мермер, камен и гранит, вадење руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, каменоломи (вадење
камен)

кл. 40 обработка на материјали, сечење
блокови и плочи по најразлични димензии,
калибрирање, полирање до давање висок
сјај, попречно сечење и оборување на
рабови, завршна обработка на рабови
(кантирање), составување градба по
нарачка /за трето лице/

(111) **28067** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/554 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI A.D.**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

Sve što ti treba

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити

(111) **28066** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/555 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

Dobar osećaj koji se vidi

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити

(111) **28065** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/556 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

Ne grizi savest zagrizi

Wellness

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 интегрални бисквити

(111) **28064** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/557 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

Zlatni Pek - zlata vredan

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни бисквити, посни мелени бисквити, посни бисквити со какао

(111) **28038** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/559 (220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **R & A Bailey & Co Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

BAILEYS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе (замена на кафе); ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жито; леб, производи од тесто и слатки; сладолед (десерт со мраз, овошен сок и шеќер); шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз (смрзната вода)

(111) **28090** (151) 14/01/2020


(210) ТМ 2019/569 (220) 03/05/2019

(181) 03/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по стоматолошка протетика Д-Р НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битола ул. Иван Милутиновиќ бр. 54-1/1, Битола, МК**

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола (540)



(591) жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 забен кит; забен цемент; забни амалгами; медицински забни пасти; гума за забарство; лекови за забарство; порцелан за забни протези; материјали за забни отпечатоци; абразивни средства за забарство; никнување на заби; материјал за пополнување на заби кл. 10 вештачки заби; вештачки заби (комплети вештачки заби); забарски столови;

столови за медицинска или стоматолошка употреба;

кл. 40 забен техничар (услуги на забен техничар)

кл. 44 забарство; медицинска помош; изнајмување на медицинска опрема

(111) **28053** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/606 (220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Македонски Бизнис Системи доо Скопје ул. Атинска 12, Скопје, МК (540)**



(591) темно црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28057** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/607 (220) 08/05/2019

(181) 08/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Walmart Apollo, LLC 702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas, 72716, US**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)

WALMART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 складирање и дистрибуција на производи за други; услуги на складирање; ускладиштување, отпремање и испорака на производи; исполнување, извршување и логистички услуги за трети лица; транспорт на товар со камион, воз и преку воздух; производи за пакување наменети за транспорт

кл. 42 услуги на е-трговија, особено, пружање услуги за

аутентификација на потрошувач користејќи биометриско хардверска и софтверска технологија за е-трговски трансакции; давател на апликациска услуга со софтвер за е-трговија која се користи како пристап за плаќање кој ја авторизира обработката на кредитните картички или директните плаќања за трговци; развој и услуги на посложување со сервер на ниво на глобална компјутерска мрежа со намена за олеснување на е-трговија со помош на таков сервер; софтвер-како-услуга, дизајнирање, креирање, одржување и услуга на посложување во он-лајн малопродажба и веб-страници за електронска трговија за други; услуга на компјутерско он-лајн нарачување во (голємопродажна и) малопродажна дистрибуција на разни производи за широка потрошувачка

(111) **28082**

(151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/614

(220) 09/05/2019

(181) 09/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)

**COREX-E**

(591) сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28083**

(151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/615

(220) 09/05/2019

(181) 09/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)

COREX-E

(591) сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28084** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/616 (220) 09/05/2019
 (181) 09/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
 (540)

**COREX-P**

(591) сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата,

канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28085** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/617 (220) 09/05/2019
 (181) 09/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
 (540)

COREX-P

(591) сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28054** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/632 (220) 14/05/2019
 (181) 14/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги
ТАРГЕТ ГРУП ДОО** Скопје ул. Кеј
Димитар Влахов бр. 3-1/1/3, Центар,
Скопје, МК
(540)

За паметни деловни одлуки!

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 анализирање (финансиско
анализирање), информации (финансиски
информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско
управување), финансиски услуги

(111) **28092** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/634 (220) 14/05/2019
(181) 14/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ**
Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти
Октомври" бр. 9, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со
навлажување и врзување; горива
(вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола

(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд
и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28093** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/635 (220) 14/05/2019
(181) 14/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ**
Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти
Октомври" бр. 9, Скопје, МК
(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива
(вклучително и течните горива за мотори)
и материји за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискони за снимање; компакт-дискони, двд
и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) 28059

(151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/644

(220) 15/05/2019

(181) 15/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) Друштво за производство, промет
и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје ул. Петар Драпшин
бр. 2-лок. бр.2, Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за гаснење пожар; аларми
за пожар

кл. 37 градежни конструкции поправки
инсталациски услуги; монтирање и
поправање противпожарни аларми;
гаснење пожари

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на
имот и лица; гаснење пожари;
изнајмување противпожарни аларми

(111) 28112

(151) 20/01/2020

(210) ТМ 2019/652

(220) 15/05/2019

(181) 15/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) ГИНОСКИ БОРЧЕ and БАСОТОВ
МАРИН ул. „Народен Фронт“ бр. 15-7,
Скопје, МК and ул. „Максим Горки“ бр.
8/1-13, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,
бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 41 забава; културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување(111) **28039** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/660 (220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029

(450) 31/01/2020

**(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш****ул. Свети Спасо Радовишки бб, 2420,
Радовиш, МК**(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 бакар во сурова форма или

полуобработен, бакарна руда

кл. 37 ископување руда

(111) **28040** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/661 (220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029

(450) 31/01/2020

**(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радовиш****ул. Свети Спасо Радовишки бб, 2420,
Радовиш, МК**(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(591) зелена, портокалова, црна, бела и
сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 бакар во сурова форма или

полуобработен, бакарна руда

кл. 37 ископување руда

(111) **28052** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/667 (220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029

(450) 31/01/2020

**(732) Златевски Љубиша Долна
Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, МК**

(540)



(591) бела, сина црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода, безалкохолни газирани и

негазирани пијалаци, витамински

пијалаци, овошни пијалаци, ледени чаеви

и енергетски пијалаци

(111) **28075** (151) 14/01/2020

(210) ТМ 2019/682 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 31/01/2020

**(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје**

ул. Народен фронт бр.17, Скопје, МК
(540)



(591) сива, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери; компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **28074** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/683 (220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, МК
(540)



(591) модно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери; компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **28073** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/684 (220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, МК
(540)



(591) сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци,
компјутери; компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28136** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/685 (220) 20/05/2019
(181) 20/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје**
ул. Народен фронт бр.17, Скопје, МК
(540)




(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт-дискови, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки

услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28068** (151) 10/01/2020
(210) ТМ 2019/691 (220) 22/05/2019
(181) 22/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Небојша Златевски Долна Баница, ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, МК**
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, бела, сива, бордо, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо; риба; живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе; џемови; компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30
кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; за мена за кафе; брашно и производи од жита; леб; производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци;

енергетски безалкохолни пијалаци;
пијалаци од овошје и овошни сокови;

сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **28113** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/698 (220) 23/05/2019
(181) 23/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Banja Komerc Bekament DOO Banja 34304, Arandjelovac, RS**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)




(591) портокалова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепила за индустриска употреба;
полудисперзивни и дисперзивни премази
од полимер; силикони
кл. 2 бои, фирнајзи и лакови за
индустриска и рачна употреба во груби и
завршни молерски работи, антикорозивни
препарати
кл. 17 материјали за непропустливо
затворање, запечатување и изолација,
особено експандиран полистирен,
решетка, пур пена
кл. 19 фасадни малтери; машински
малтери; неметални градежни материјали,
особено типли, експандиран полистирен,
решетка, пур пена
кл. 37 изведување или подизведување на
работи при конструкција и изградба на
постојани градби, конструкција и изградба
на градби, патишта, мостови

(111) **28140** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/700 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и изотонични пијалоци

(111) **28141** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/701 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци

(111) **28142** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/702 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020


(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,
Скопје, МК**
(540)



(591) сина, црвена, бела, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, изотонични пијалоци

(111) **28143** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/703 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево,
Скопје, МК**
(540)



(591) сина, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и изотонични пијалоци

(111) **28144** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/704 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020


(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, црна, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и витамински води, изотонични пијалоци

(111) **28145** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/705 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) црна, сребрена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци,
витамински, спортски изотонични

(111) **28146** (151) 24/01/2020


(210) ТМ 2019/706 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, изотонични пијалоци

(111) **28148** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/707 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, витамински пијалоци
и витамински води, изотонични пијалоци

(111) **28149** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/708 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) портокалова, сина, бела, жолта,
зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
спортски, енергетски, изотонични пијалоци

(111) **28150** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/709 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**

(540)



INSOMNIA

(591) црна, зелена, темно зелена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци, енергетски
пијалоци, витамински и изотонични
пијалоци

(111) **28151** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/710 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020
(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**
(540)



INSOMNIA

(591) бела, црна, виолетова, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци, енергетски
пијалоци, витамински и изотонични
пијалоци

(111) **28152** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/711 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**
(540)



VRG ORANGE

(591) портокалова, сина, бела, црвена,
зелена, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци, енергетски
пијалоци, витамински и изотонични
пијалоци

(111) **28153** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/712 (220) 27/05/2019
(181) 27/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул.
20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000,
Скопје, МК**
(540)



VRG BITTER LEMON

(591) сина, темно сина, жолта сребрена, црвена, бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци, енергетски пијалоци, витамински и изотонични пијалоци

(111) **28154** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/713 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000, Скопје, МК**

(540)



VRG COLA

(591) сина, црвена, бела, сребрена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци, енергетски пијалоци, витамински и изотонични пијалоци

(111) **28156** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/714 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000, Скопје, МК**

(540)



INSOMNIA

(591) сребрена, зелена, темно зелена, црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци, енергетски пијалоци, витамински и изотонични пијалоци

(111) **28157** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/715 (220) 27/05/2019

(181) 27/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје, МК**

(540)



BIG DOG FIGHTER

(591) црна, црвена, сива, темно сива
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
 спортски, енергетски, витамински пијалоци
 и витамински води, изотонични пијалоци

(111) **28158** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/716 (220) 27/05/2019
 (181) 27/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,
 МК**
 (540)



Five star energy

(591) сина, црвена, сребрена
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
 спортски, енергетски, витамински пијалоци
 и изотонични пијалоци

(111) **28159** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/717 (220) 27/05/2019
 (181) 27/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,
 МК**
 (540)



PIT POWER ENERGY DRINK

(591) црвена, бела, црна
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 газирани и негазирани пијалоци,
 спортски, енергетски, витамински пијалоци
 и изотонични пијалоци

(111) **28160** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/718 (220) 27/05/2019
 (181) 27/05/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје ул. 20
 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, Скопје,
 МК**
 (540)



Dr Fruit

(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, темно сина, црна, бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 негазирани пијалоци, витамински и изотонични и сирупи за растварање

(111) **28101** (151) 16/01/2020

(210) ТМ 2019/727 (220) 30/05/2019

(181) 30/05/2029

(450) 31/01/2020

(732) **МЕГАОМ ДООЕЛ ул. Црнице бр. 4-1/0, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електро магнети, лизгачки прстени, секции за високо напонски 6 kV електро мотори

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: електро магнети, електро мотори со технички избор на соодветен електро мотор, стругови и резервни делови, уреди за палење мини во рударство, секции за

високо напонски 6 kV електро мотори, трансформатори, лизгачки прстени и колектори, графитни четкици и четкодржачи, пластични и метални перки и капаци, приклучни таблички, пневматски венитли, кранска опрема, потпорни изолатори, одземачи на струја и резервни делови за нив, изолациони материјали хартии во сите температурни класи В, F, и H, со потекло од западно Европско производство, изолациони ленти како: хартиени, текстилни, свилени, од стаклени влакна, со лискун и полигласни за бандажирање, изолациони лакови за електромотори, китови за балансирање на електромотори, силика гел за дехидратори на трансформатори, половни енергетски трансформатори со испитен лист

кл. 37 сервисирање и одржување на асинхрони електро мотори, монофазни и трифазни со кафезен ротор и намотан ротор; еднонасочни електро мотори со колектор и четкици во сите големини; електро мотори, тирфазни со прстени и колектор (четкици); серво мотори; електро мотори со постојани магнети; електро мотори од лифтови; електро мотори вибратори; електро мотори од пумпи за вода; електро мотори вентилатори и фен којлери; електро мотори од компресори; синхрони и асинхрони генератори како хидро и ветро генератори и генератори на други горива, генератори на еднонасочна струја погонувани од синхрони, асинхрони или еднонасочни електро мотори; електро магнети за кревање терети, електро магнети за кочници и електромагнетни спојки, електро магнети за вибро додавачи; електро магнети сепаратори на метал; трансформатори: ниско напонски-монофазни и трифазни; високо напонски - енергетски, дистрибутивни и блок трансформатори; трансформаторски

преклопки под оптеретување; апарати за заварување - трансформаторски апарати и вртливи апарати за заварување; намотки и соленоиди најразлични видови-изолирани, лакирани и залиени во смеса

кл. 42 испитувања на електро мотори, генератори, електро магнети и други електрични уреди и испитувања и ревизии на трансформатори

(111) **28041** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/728 (220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Lea Bye Bye Cellulite

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **28102** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/731 (220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА**
Скопје бул. 8-ми Септември бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **28094** (151) 16/01/2020
(210) ТМ 2019/732 (220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **АНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје бул. Партизански Одреди бр. 15/А-5/10, Скопје, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и



шумарството сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата
кл. 17 каучук, гутапетка, гума, азбест,
лискун и производи од нив, кои не се
опфатени во другите класи; пластика во
обликувана форма за користење во
производство; материјали за подлошки, за
записување и за изолација; свитлив
неметални цевки
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(111) **28076** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/734 (220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,
JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZENBY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди како хемикалии за
земјоделие; инсектициди; нематичиди;
хербициди; пестициди

(111) **28077** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/735 (220) 30/05/2019
(181) 30/05/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,
JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KRYOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди како хемикалии за
земјоделие; инсектициди; нематичиди; херб
ициди; пестициди

(111) **28042** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/751 (220) 05/06/2019
(181) 05/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **DuPont Agricultura Caribe
Industries, Ltd Clarendon House 2 Church
Street, Hamilton, HM1 1, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RELSERA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на
плевел; пестициди,
хербициди; фунгициди; инсектициди

(111) **28114** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/758 (220) 10/06/2019
(181) 10/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ИЛИНДЕНСКА бр. 118, Гостивар, МК**
(540)

GREENDELI

(591) зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук (друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало во неспецијализирани продавници за прехранбени производи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки

(111) **28043** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/759 (220) 10/06/2019
(181) 10/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија **КАРБОН дооел Скопје**

ул. Скупи бр. 82а, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски лепила

(111) **28078** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/760 (220) 10/06/2019
(181) 10/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **RA Trupo Holdings LLC c/o Ripplewood Advisors LLC 920 Broadway, 6th Floor New York, NY 10010, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SME In A Box

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 банкарски услуги, банкарски консултации, онлајн банкарски услуги, банкарски тендери, електронско банкарство преку глобална компјутерска мрежа, услуги за финансиско управување; финансиски консултации

(111) **28046** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/774 (220) 13/06/2019
(181) 13/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Битола Булевар 1-ви Мај бр. 56, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ALFA ELECTRIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 апарати; алати; машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца

кл. 9 батерии; батерии за осветлување; електрични апарати и уреди; сите видови кабли; електрични кабли; прекинувачи; далечински прекинувачи; озвучување; научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или

репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар кл. 11 осветлување; електрични батерии за осветлување; електрики; уреди за осветлување; апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

(111) **28044** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/781 (220) 17/06/2019
(181) 17/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



VIVA SPARK

(591) сива, црна, жолта, портокалова, црвена, зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **28045** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/782 (220) 17/06/2019
(181) 17/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **28072** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/792 (220) 18/06/2019
(181) 18/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми Септември бр. 2-2, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

НАРА pharm

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична хигиена.
кл. 5 диететски суплементи и диететски препарати; фармацевтски производи и

природни лекови
 кл. 35 услуги за малопродажба или
 големопродажба на фармацевтски,
 ветеринарни и санитарни препарати и
 медицински производи; услуги за
 големопродажба во врска со диететски
 суплементи; услуги за големопродажба во
 врска со прехранбени производи

(111) **28071** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/793 (220) 18/06/2019
 (181) 18/06/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги**
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми
Септември бр. 2-2, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 производи за лична хигиена
 кл. 5 диететски суплементи и диететски
 препарати; фармацевтски производи и
 природни лекови
 кл. 35 услуги за малопродажба или
 големопродажба на фармацевтски,
 ветеринарни и санитарни препарати и
 медицински производи; услуги за
 големопродажба во врска со диететски
 суплементи; услуги за големопродажба во
 врска со прехранбени производи

(111) **28070** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/794 (220) 18/06/2019
 (181) 18/06/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги**
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми
Септември бр. 2-2, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

HAPA cultivation

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 земјоделски и аквакултурни
 култури, хортикултурни и шумарски
 производи; растенија; семиња, луковици и
 садници за одгледување на растенија;
 садници
 кл. 44 земјоделски, аквакултурни,
 хортикултурни и шумарски услуги;
 земјоделски услуги; професионални
 консултации поврзани со земјоделството;
 услуги во областа на земјоделството,
 хортикултурата и шумарството

(111) **28069** (151) 14/01/2020
 (210) ТМ 2019/795 (220) 18/06/2019
 (181) 18/06/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги**
ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми
Септември бр. 2-2, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 земјоделски и аквакултурни
 култури, хортикултурни и шумарски
 производи; растенија; семиња, луковици и

садници за одгледување на растенија;
садници
кл. 44 земјоделски, аквакултурни,
хортикултурни и шумарски услуги;
земјоделски услуги; професионални
консултации поврзани со земјоделството;
услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата и шумарството

(111) **28047** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/798 (220) 19/06/2019
(181) 19/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Изработка и дизајн на филигран
ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух
Пешевска Скопје**
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16-
9, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



eka filigree

(591) бела, црна, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или
обложени со нив што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извоз
со: скапоцени метали и нивните легури и

производи од скапоцени метали или
обложени со нив што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски
инструменти; промоција, пропагандни
дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, огласување/рекламирање/
кл. 40 обработка на материјали;
обложување со злато, обложување со
сребро, обложување со метал; лиење
метали; полирање

(111) **28079** (151) 14/01/2020
(210) ТМ 2019/802 (220) 21/06/2019
(181) 21/06/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги КИМИКО КОМПАНИ
ДООЕЛ с.Мороишта Струга МОРОИШТА
Инд.зона 3, Струга, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

kimico

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 блузи, блузи /работнички кошули/
боди облека, вметнати делови на кошули,
вратоврски, вратоврски за кошули, гаќички
со пелени за доенчиња, горна облека,
горни капути /палта/, готови постави /дел
од облека/, градници, долна облека,
домашни фустани, елеци, женски гаќи,
женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски
поткошули, женски шалови од крзно,
затегнувачи, затегнувачи од еластична
ткаенина, здолништа, капење (костуми за
капење), капење (машки гаќички за
капење), капење (наметки за бања), капи
/беретки/, капути, комбинезони /женска

долна облека/, конфекциска облека, костюми, кошули, кошули (одделно направени градни делови за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, куси блузи, куси капуты /сакоа/, машки гаџи, мачки наметки, наметки /облека/, обвивки од текстил, пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, пижами, поткошули, престили /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици, спортски шорцеви, трикотажни предмети за облекување, тренерки, туника /предмети за облекување/, шалови, шамии кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, анализа на производна цена, демонстрација на производи, објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар (проучување на пазарот), пазар (побарувачка на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција, проучување на пазарот/маркетинг/, рекламирање по пат на радио и телевизија, трговски дејности, уредување излози, увоз - извоз, ширење рекламен материјал кл. 40 услуги во врска со: априетура на текстил, апликација на завршници на текстил, белење на ткаенина, боење текстил, бојадисување, валање ткаенини, везење, волна (обработка на волна), заштита на ткаенини од туткање, кожа (боење на кожа), кожа (обработка на кожа), кожарство (обработка на кожа), кројачки услуги, крзно (изработка предмети од крзно), молци (обработка на ткаенина за заштита од молци), обработка на непропустливи тканенини, обработка на текстил, обработка на ткаенини, примероци (печатење примероци), порабување на ткаенини, пеглање, сечење ткаенина, ткаенини (боење на ткаенини),

ткаенини (огноотпорна обработка на ткаенини), ткаенини (собирање на ткаенините по перење), ткаење, печатење на ткаенини, шиене, шиене на ткаенини

(111) **28050** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/822 (220) 01/07/2019
(181) 01/07/2029
(450) 31/01/2020

(300) 076850 04/02/2019 JM

(732) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

See Brilliantly

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациони, детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики

или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиенење; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **28131** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/823 (220) 28/06/2019

(181) 28/06/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

CASTELLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 натриум бикарбонат

кл. 29 конзервирано овошје и зеленчук; подготвено овошје и зеленчук; замрзнато овошје, сушено овошје; кандирана кора од портокал и кандирана кора од лимон; мелени бадеми, преработени јаткасти плодови; кокосови снегулки (кокосово брашно); десерти, кои воглавно се состојат од овошје; производи од кромпир, мешавини од производи од кромпир готови за употреба; готови полнења за печење, кои воглавно се состојат од семки од афион, јаткасти плодови, бадеми, кокосово брашно и/или овошје; желатин за исхрана; десерти, кои воглавно се состојат од желатин со додаток на шеќер; мелено семе од афион; намирници за ароматизирање на храна, имено, екстракти (сокови), кора и/или пулпа од цитрус, во сува или дехидрирана форма; масло за готвење, масла за готвење кои се користат за ароматизирање; желеа

кл. 30 кафе; чај; шеќер; шеќер во прав; тапиока; саго; замени за кафе; брашно и препарати направени од житарки, брашно за леб, пченкарно брашно, гриз, лебни трошки; палента; леб, исечен леб, векни леб, тесто и слаткарски производи, 'ржени производи, торти, тарт (слатка пита без горна кора), пецива, бисквити (колачи), крутони; готови мешавини за печење, мешавини за правење на колачи, мешавини за печење на леб, готови пецива, тесто за колачи, прехранбени тестенини, готови прехранбени тестенини; мед, меласа; квасец, прашок за пециво, сода бикарбона (за печење); сол; сенф; оцет, сосови (додатоци на јадења); зачини; зачински додатоци, зачински додатоци за пијалоци, зачини за печење, ароми за

печење, есенции за печење; скроб за исхрана, брашно од компири, пченкарен скроб; врзувачки агенси за сосови, сос во прав; додатоци за згуснување на храна за готвење, препарати за зацврстување на шлаг крем; глазури за торти, чоколадни преливи, чоколадни глазури, шеќерни трошки, марципан, бадемово тесто, нугат, слатки од јаткасти плодови, обланда, ванила и ванилин шеќер, ванилини стапчиња, чоколада, производи од чоколада, чоколадни трошки, чоколадни листови, чоколадни зрна и чоколадни снегулки; декоративна чоколада и слаткарски производи, особено како украси за десерти; слатки; бомбони; пудинг; пудинг во прав, мешавини за правење на пудинг; готови десерти од сладолед; подготвени десерти (на база на чоколадо)

кл. 31 афионово семе, јаткасто овошје, бадеми

кл. 32 пива

(111) **28051** (151) 20/01/2020

(210) ТМ 2019/825 (220) 02/07/2019

(181) 02/07/2029

(450) 31/01/2020

(732) **NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Uroday

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28123** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/826 (220) 01/07/2019

(181) 01/07/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) бела, зелена, сива, виолетова, жолта, розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено, немедикаментозни препарати за чистење на кожата и телото; производи за лична нега, имено, препарати за чистење на кожата и телото; тврд сапун; течен сапун за раце; гелови и креми за туширање; средства за миење на тело; препарати за нега на коса; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за подпазувите за лична употреба; навлажнувачи, лосиони и креми за тело и кожа; талк во прав; препарати за бричење; козметички препарати за сончање и препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; влажни марамчиња импрегнирани со раствор за чистење

(111) **28164** (151) 24/01/2020

(210) ТМ 2019/827 (220) 02/07/2019

(181) 02/07/2029

(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за промет и услуги**
ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман
Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, МК
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) жолта, портокалова, црвена, розова,
 виолетова, зелена, сина, црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од
 нив кои не се опфатени со другите класи,
 печатени работи, книгоvezнички
 материјал, фотографии, канцелариски
 материјал, лепила за канцелариска и куќна
 употреба; материјали кои ги користат
 уметниците, сликарски четки, машини за
 пишување и канцелариски прибор (освен
 мебелот); материјали за обука и настава
 (освен апарати); пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи; печатарски букви, клишиња; книги;
 папки за хартија; нотеси; албуми; атласи;
 школски прибор

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
 производи направени од овие материјали,
 што не се вклучени во другите класи;
 торби и куфери; чадори, сонцебрани и
 стапови за одење; камшици, узди и
 сарачки производи; ранци; ученички
 училишни торби; актовки

кл. 35 огласување, водење на работење,
 управување со работи, ширење на
 рекламен материјал, водење дејност
 (служби за давање совети за водење на
 одделни дејности), дејности (консултации
 за водење на дејностите), дејности

(професионални консултации), јавно
 мислење (испитување на јавното
 мислење), објавување рекламни текстови,
 обработка на текстови, огласување и
 рекламирање, организирање дејности
 (советување за организирање на
 дејностите), пропагандни дејности,
 проучување на пазарот (маркетинг),
 рекламна документација (уредување на
 рекламна документација), рекламна
 хроника, рекламни агенции, рекламни
 огласи (ширење на рекламни огласи),
 водење на комерцијални работи,
 комерцијална администрација,
 канцелариски работи, ширење рекламен
 материјал /трактати, проспекти, печатени
 примероци; услуги на агенции за увоз-
 извоз и трговија на мало и големо со
 хартија, картон и производите од нив кои
 не се опфатени со другите класи, печатени
 работи, книгоvezнички материјал,
 фотографии, канцелариски материјал,
 лепила за канцелариска и куќна употреба,
 материјали кои ги користат уметниците,
 сликарски четки, машини за пишување и
 канцелариски прибор (освен мебелот),
 материјали за обука и настава (освен
 апарати), пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи, печатарски букви, клишиња, книги,
 папки за хартија, нотеси, албуми, атласи,
 школски прибор, кожа и имитација на кожа
 и производи направени од овие
 материјали, што не се вклучени во другите
 класи, торби и куфери, чадори,
 сонцебрани и стапови за одење, камшици,
 узди и сарачки производи, ранци, ученички
 училишни торби, актовки, игри и играчки

(111) **28058** (151) 10/01/2020
 (210) ТМ 2019/828 (220) 02/07/2019
 (181) 02/07/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **INTERTRADE HELLAS A.V.E.E.**
Paragogis Proionton Chartou 99, Iviskou
Street, Acharnes, Athens, GR

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
 Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)

SOFTEX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 кујнска хартија во ролна, салфетки
 од хартија за маса, тоалетна
 хартија/хигиенска хартија, шамичиња од
 хартија за отстранување шминка, крпи од
 хартија, крпи од хартија за лице

(111) **28060** (151) 20/01/2020
 (210) ТМ 2019/830 (220) 03/07/2019
 (181) 03/07/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија, маркетинг,**
промет со недвижности и
градежништво БРИК ЕНД МОРТАР ДОО
Скопје ул. Никола Вапцаров бр. 2/3,
1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) портокалова, жолта, беж, темно
 црвена, сива, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот

(111) **28124** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/831 (220) 03/07/2019
 (181) 03/07/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Dow AgroSciences LLC (Delaware**
limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

BROADWAY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 пестициди, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди и инсектициди

(111) **28125** (151) 24/01/2020
 (210) ТМ 2019/832 (220) 03/07/2019
 (181) 03/07/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Аронија здрава храна ДООЕЛ бул.**
Кочо Рацин 14, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 мусли, плочки од житарки,
 високопротеински плочки од житарки,
 крекери, колачиња од слад, чајни
 колачиња, чај, леден чај, пијалоци на
 основа на чај
 кл. 31 семе од житарици, растителни
 семиња



кл. 32 овошни сокови, сок од зеленчук
(пијалоци)

(111) **28061** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/833 (220) 03/07/2019
(181) 03/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Qatar Sports Investment Suhaim Bin Hamad Street, Al Saad, Regency Travel and Tours Building, Doha, QA**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

First Sport Capital
فيرست سبورت كابيتال

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 инвестиции, спортски инвестиции

(111) **28133** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/837 (220) 04/07/2019
(181) 04/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

SLEVIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; муштики;
лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за
пушачи; запалки за пушачи

(111) **28063** (151) 20/01/2020

(210) ТМ 2019/840 (220) 05/07/2019
(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **House of Prince A/S Vester Farimagsgade 19 DK-1606 Copenhagen V, DK**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)


PRINCE

(591) сива, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;
кибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(111) **28126** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/841 (220) 05/07/2019
(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО Скопје ул. Бул.8-ми Септември бр. 3, Скопје, МК**

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички производи, лосиони за коса, производи за виткање коса, шампони
кл. 44 козметички салони, фризерски салони, маникирање, масажа

(111) **28127** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/842 (220) 05/07/2019
(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Toshiba Memory Corporation 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

KIOXIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини за брусење полупроводнички вафери (плочи); машини за сечење полупроводнички вафери (плочи); машини за транспорт на полупроводнички вафери (плочи); машини и системи за производство на полупроводници
кл. 9 машини и инструменти за анализирање; машини и инструменти за мерење или тестирање; електрични или магнетни мерачи и тестери; телекомуникациски машини и апарати; SD мемориски картички; компјутерски мрежни адаптери; компјутерски мрежни свичеви; компјутерски мрежни хабови; компјутерски мрежни рутери; IC чипови;

мемориски картички со интегрирани кола; NAND флеш мемории; NAND флеш уреди за складирање; NAND флеш мемориски контролери; NAND мемории; трајна меморија (меморија што не ја губи содржината по исклучено напојување); уреди со трајна меморија; USB флеш мемории; кертрици со меморија во цврста состојба; флеш мемории; картички со флеш меморија; мемориски картички; кутии за мемориски картички; полупроводници; полупроводнички мемории, полупроводнички мемориски уреди; медиум за складирање податоци за компјутер; уреди за складирање податоци; процесори за податоци; компјутерски мемориски уреди; компјутерски периферни уреди; драјвови во цврста состојба; интегрирани кола; печатени плочи; компјутерски хардвер; уреди за следење биолошки информации (што не се во класа 10); компјутерски програми што се превземаат; компјутерски програми; електронски машини, апарати и нивни делови; мултимедијални мемориски картички и други мемориски медиуми со наснимени податоци; електронски публикации
кл. 35 малопродажни услуги или големопродажни услуги за електрични машини и апарати; давање информации што се однесуваат на комерцијална продажба
кл. 41 обезбедување електронски публикации; изнајмување мемориски медиум со наснимени податоци
кл. 42 дизајн на интегрирани кола; дизајн на компјутерски софтвер, компјутерско програмирање, или одржување на компјутерски софтвер; техничко советување поврзано со компјутери, автомобили и индустриски машини; онлајн софтвер што не може да се превземе;

компјутерски операции на облак;
обезбедување компјутерски програми на
податочни мрежи

(111) **28128** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/843 (220) 05/07/2019
(181) 05/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Polar Music International AB**
Banérgatan 16, Stockholm 114 83, SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ABBA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 претходно снимени аудиокасети,
дискови и касети, видео касети, дискови и
касети, дигитални аудио и аудио-видео
касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски
дискови, и фонограмски записи со музика
и забава; театарски и музички звук и видео
снимки; софтвер за игри за виртуелна
реалност; превземање на ринг-тонови,
музика, mp3-датотеки со музика и забава,
графика, слики од областа на музиката и
забава поврзана со музика, видеа од
областа на музиката и забавата поврзана
со музика и игри за безжични
комуникациски уреди; музика што може да
се превземе, mp3-датотеки со музика и
забава поврзана со музика, графика, слики
од областа на музиката и забава поврзана
со музика, видеа во областа на музиката и
забавата поврзана со музика и
компјутерски игри; софтвер за
компјутерска игра, ленти, картрици и
касети; софтвер за видео игри, ленти,
картрици и касети; кружна прекривка за
грамофонската подлога како делови и
додатоци на грамофон; подлоги за
компјутерски глумчиња; симнување на
електронски публикации во вид на книги,

брошури, музички партитури, магазини,
списанија, прирачници, летоци, памфлети
и билтени, сите во областа на музиката и
забавата поврзана со музиката; мобилни
апликации за користење во врска со
пристап, прикажување, дистрибуирање,
симнување, репродукција, примање,
стриминг и пренос на музика и забава
поврзана со музика, што може да се
симнат од интернет

кл. 16 печатени книги и списанија од
областа на музиката, забавата, уметноста
и културата; печатени музички партитури;
адресари; книги за закажување;
календари; честитки; разгледници;
пенкало и кутии за моливи; острилки за
моливи; пенкала; моливи; роковници;
налепници за браници; транспарентни
налепници; блокчиња за забелешки;
налепници; гумирани печати; пренесувачи
за привремени тетоважи; постери;
капачиња од метал за шишиња за млеко
што се користат за тргување; картички за
тргување; штипки за пари; канцелариски
материјал

кл. 18 кожни производи, имено, чанти,
кеси, куфери, футроли за кредитни
картички, кутии за пренесување, багаж,
ташничка за метални парички, торби за
костими за патување, торби за вежбање,
ранци, торби за книги, мали торбички за на
ремен, актовка за папки и паричници;
чанти; кеси; куфери; футрола за кредитни
картички; кутии за пренесување; багаж;
ташничка за метални парички; торби за
костими за патување; торби за вежбање;
ранци; торби за книги; мали торбички за на
ремен; актовка за папки; паричници;
чадори; колани и облека за домашни
миленици; несесери што не се
прицврстени; несесери што се продаваат
празни

кл. 25 облека, имено, бањарки, блузи,

костими за тело, капути, комбинезони, фустани, свечени фустани, костуми за ноќта на вештерките, трикотажа, јакни, џемпери, хеланки, ракавици без прсти, ракавици, пењоари, комбинезони, пижами, панталони, наметки, марами, шалови, кошули, шорцеви, здолништа, чорапи, жартели, јакни за апсорбирање пот, панталони за апсорбирање пот, кошули за апсорбирање пот, џемпери, костими за капење, маици без ракави, вратоврски, хулахопки, маици, маици со кратки ракави, долна облека, елечи и стегачи за зглоб; обувки; заштита за глава, имено, шарени свилени шами, качкети, штитници за уши од студ, капи и визир; ремени; корсети; женска долна облека; престилки, чизмички; лигавчиња од ткаенина; обувки со меки влошки; бебешка облека; и шпилхозни

кл. 35 дистрибутерски услуги во областа на музички звучни снимки и видео снимки; рекламирање и промотивни услуги и сродните консултантски услуги; рекламирање и рекламни услуги; услуги за здружување, имено, промовирање на интересите на музичари, пејачи, текстописци, музички изведувачи и уметници; компјутеризирано онлајн нарачување, кое опфаќа тргување и стоки за широка потрошувачка; компјутеризирани онлајн услуги за нарачки во областа на музиката; компјутеризирани онлајн малопродажни продавници во областа на музиката; компјутеризирани онлајн услуги за нарачки на подароци кои ги задоволуваат барањата на давателот на подарокот со желбите и потребите на примачите на подарок; одржување на онлајн саем за изложба, во областа на музиката, музичките концерти и видео; услуги за нарачка на каталог по пошта со ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и општа

стока; онлајн продавници за малопродажба со можност за преземање на претходно снимена музика и аудио-визуелна содржина, облека и општа стока; организирање на промоции со користење аудио-визуелни медиуми; подготвување аудио-визуелни прикази за музичко рекламирање; подготовка на аудио визуелни презентации за употреба во рекламирање; организирање и спроведување на изложби во областа на музиката и забавата; организирање и спроведување саеми и изложби за деловни и рекламни цели; промовирање и спроведување на саеми во областа на музиката; промовирање на концерти на други; промовирање на стоките и услугите на други преку организирање спонзори да ги поврзат своите стоки и услуги со концерти и музички настани; промовирање на стоки на други преку подготвување и поставување реклами во електронски магазин за кој се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување информации за производите за широка потрошувачка за стоките и услугите на другите преку глобална компјутерска мрежа; услуги за малопродажба достапни преку компјутерска комуникација и интерактивна телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а, видеокасети и лиценцирана трговска стока; претплати за книги, рецензии, весници или стрипови

кл. 41 производство на телевизиски и радио програми; дистрибуција на телевизиски и радио програми за други; производство и издавање на музика; обезбедување на онлајн забава, имено, обезбедување снимање на звук и видео снимки во областа на музиката и забавата поврзана со музиката, што не можат да се симнат од интернет; забавни услуги,

имено, обезбедување на онлајн претходно снимен музички звук и видео снимки преку глобална компјутерска мрежа, што не можат да се симнат од интернет; фан кпубови; развој и дисеминација на едукативни материјали од други во областа на музиката и забавата; производство и дистрибуција на радио забава; аудио и снимање на звук и продукција; продукција на записи; филмска и видео продукција; продукција на кинематографски филмови; дистрибуција на кинематографски филмови; телевизиска синдикална програма; забава во вид на тековни телевизиски програми во областа на музиката и забавата; забава, имено, континуирана музичка и забавна емисија дистрибуирана преку телевизиски, сателитски, аудио и видео медиуми; објавување на книги и списанија; забава во вид на тековни радио програми во областа на музиката; забава во смисла на концерти и изведби во живо од музички уметници и групи; забавни услуги, имено, лични настапи од музички групи, музички уметници и познати личности; забавни услуги во смисла на изведби во живо изведени од музички уметници преку медиумите на телевизија, радио, аудио и видео записи; забавни услуги, имено, изведби на музички изведувачи кои се изведуваат во живо и снимени за идна дистрибуција; едукативни и забавни услуги, имено, производство и презентација на телевизиски емисии, спортски настани, модни реви, емисии за игри, музички емисии, шоу за награди и комични претстави пред жива публика, кои се емитуваат во живо или се снимаат за подоцнежнo емитување; забавни услуги, имено, обезбедување на веб-страница со музички изведби, музички спотови, сродни филмски клипови, фотографии и други

мултимедијални материјали со музика и забава, што не можат да се симнат од интернет; забавни услуги, имено, обезбедување онлајн прегледи на музика, музички уметници и музички спотови; забавни услуги, имено, обезбедување претходно снимена музика што не може да се превземе, информации во областа на музиката и коментари и статии за музика, сите онлајн преку глобална компјутерска мрежа; забавни услуги, имено, во живо, телевизиски и филмски настапи од страна на професионален забавувач; спроведување на забавни изложби во смисла на музички фестивали; забавни услуги, имено, спроведување изложби во областа на музиката и уметноста; организирање изложби за забавни цели со музика и уметност; објавување на веб-списанија

(111) **28086** (151) 20/01/2020
 (210) ТМ 2019/846 (220) 08/07/2019
 (181) 08/07/2029
 (450) 31/01/2020

(732) **Друштво за филмска продукција и маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје ул. Нобелова 12А/6, 1000, Скопје, МК**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

ЗОКИ ПОКИ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апликации за компјутерски софтвер, што може да се преземат; филмови; експозиционирани; анимирани цртани филмови; кинематографски филмови; експозиционирани
 кл. 16 моливи; острилки за моливи; боенки; сликовница; тетратки; прибори за цртање; маркери [прибор за пишување]
 кл. 18 ранци; ташни; торби; спортски

торби

кл. 25 маици; капи; качулки; јакни;
тренирки; дресови; дуксери; блузони;
маици со долги ракави; маици со куси
ракави; спортски чевли; спортски обувки за
деца; спортски дресови за деца; спортски
маици за деца

кл. 28 игри; друштвени игри; интерактивни
игри за деца

кл. 30 сладолед; чоколадо; кроасани; гума
за џвакање; пијалоци [чоколадни
пијалоци]; бонбони; крекери; плочки од
житарки; пудинзи; пуканки; слаткарски
производи

кл. 41 организирање натпревари
[образование или забава] за деца;
организирање спортски натпревари за
деца; продукција на музика; услуги на
компонирање музика; прикажување
филмови; производство на филмови

(111) **28087** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/847 (220) 08/07/2019
(181) 08/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ** Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 леб, пекарски производи базирани
на брашно; бисквити; чоколади; слатки;
крекери; напелитанки; торти; тартови;
десерти, имено, слаткарски десерти,
десерти базирани на брашно и чоколада,
мус десерти, замрзнати десерти;
сладоледи; мраз што се јаде

(111) **28088** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/849 (220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri
42000, Kosovë, XX**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

vipa

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
производи од компири; тесто од компири;
подготвени компири, печени, сушени,
подготвени со зачини и/или други вкусови,
имено чипс и со вкус на кикирики, кечап,
оригано, класични (само со сол), сирење,
кисела павлака и кромид, сол и киселина,
пилешко, слатка пиперка, чили пиперка;
печени (barbecue - со вкус на скара), пица,
со основа од пченка и компир; рендан,
сушен, обработен со вкусови или солени
кикирики; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, производи од пченка,
поточно, со вкус на кечап, пица, лута
пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,
пуканки, тортиља со чили пиперка,
бахарат (зачин), сирење, производи од

брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **28089** (151) 20/01/2020
(210) ТМ 2019/850 (220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 42000, Kosovë, XX**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; производи од компири; тесто од компири; подготвени компири, печени, сушени, подготвени со зачини и/или други вкусови, имено чипс и со вкус на кикирики, кечап, оригано, класични (само со сол), сирење, кисела павлака и хромид, сол и киселина, пилешко, слатка пиперка, чили пиперка; печени (barbecue - со вкус на скара), пица, со основа од пченка и компир; рендан, сушен, обработен со вкусови или солени кикирики; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од пченка, поточно, со вкус на кечап, пица, пута пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап,

пуканки, тортиља со чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, производи од брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **28129** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/854 (220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OMNIKUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **28130** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/855 (220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029
(450) 31/01/2020



(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

MEDISOFT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **28132** (151) 24/01/2020
(210) ТМ 2019/860 (220) 10/07/2019
(181) 10/07/2029
(450) 31/01/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PURIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 кеси за смет и вреќи од хартија или
пластика

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(111)
1	28043
1	28094
1	28113
1	28131
1	28165
1	28168
1	28169
1	28170
1	28174
2	28113
3	28033
3	28041
3	28071
3	28072
3	28106
3	28123
3	28126
3	28129
3	28139
4	28092
4	28093
4	28168
4	28169
4	28171
4	28172
4	28175
4	28176
4	28177
4	28178
5	28041
5	28042
5	28048
5	28049

5	28050
5	28051
5	28062
5	28071
5	28072
5	28076
5	28077
5	28080
5	28090
5	28111
5	28124
5	28129
5	28130
5	28136
5	28139
6	28039
6	28040
7	28046
7	28095
7	28096
7	28127
9	28046
9	28050
9	28059
9	28073
9	28074
9	28075
9	28086
9	28092
9	28093
9	28101
9	28103
9	28109
9	28127

9	28128
9	28135
9	28136
9	28137
9	28147
10	28050
10	28090
11	28046
11	28095
11	28096
14	28047
14	28134
14	28137
16	28058
16	28086
16	28104
16	28128
16	28132
16	28161
16	28164
17	28094
17	28113
18	28086
18	28128
18	28137
18	28164
19	28081
19	28113
20	28097
20	28098
20	28099
20	28100
23	28165
24	28095

24	28096
24	28097
24	28098
24	28099
24	28100
25	28037
25	28079
25	28086
25	28112
25	28128
25	28137
25	28165
26	28037
28	28086
29	28028
29	28035
29	28036
29	28048
29	28049
29	28068
29	28088
29	28089
29	28114
29	28118
29	28131
30	28027
30	28038
30	28048
30	28049
30	28064
30	28065
30	28066
30	28067
30	28068



30	28086
30	28087
30	28088
30	28089
30	28091
30	28115
30	28118
30	28119
30	28122
30	28125
30	28131
31	28028
31	28036
31	28069
31	28070
31	28125
31	28131
32	28029
32	28031
32	28032
32	28044
32	28045
32	28048
32	28049
32	28052
32	28068
32	28125
32	28131
32	28140
32	28141
32	28142
32	28143
32	28144
32	28145
32	28146
32	28148
32	28149
32	28150
32	28151
32	28152
32	28153

32	28154
32	28156
32	28157
32	28158
32	28159
32	28160
33	28166
33	28167
34	28063
34	28105
34	28107
34	28116
34	28117
34	28133
34	28138
35	28028
35	28030
35	28033
35	28034
35	28036
35	28047
35	28050
35	28060
35	28071
35	28072
35	28079
35	28081
35	28082
35	28083
35	28084
35	28085
35	28092
35	28093
35	28094
35	28101
35	28103
35	28104
35	28108
35	28109
35	28110
35	28114

35	28120
35	28127
35	28128
35	28134
35	28137
35	28139
35	28155
35	28161
35	28162
35	28163
35	28164
35	28173
36	28054
36	28060
36	28061
36	28073
36	28074
36	28075
36	28078
36	28103
36	28108
36	28109
36	28135
36	28136
36	28147
36	28155
37	28034
37	28039
37	28040
37	28050
37	28059
37	28081
37	28092
37	28093
37	28101
37	28113
37	28155
37	28168
37	28169
38	28103
38	28109

39	28057
39	28092
39	28093
39	28095
39	28103
39	28108
39	28109
39	28114
39	28155
40	28037
40	28047
40	28073
40	28074
40	28075
40	28079
40	28081
40	28090
40	28136
41	28050
41	28073
41	28074
41	28075
41	28082
41	28083
41	28084
41	28085
41	28086
41	28103
41	28104
41	28109
41	28112
41	28120
41	28127
41	28128
41	28136
41	28155
41	28162
41	28163
41	28173
42	28034
42	28053



42	28057	42	28092	42	28147	44	28090
42	28073	42	28093	42	28173	44	28102
42	28074	42	28101	43	28112	44	28126
42	28075	42	28103	43	28120	45	28055
42	28082	42	28109	43	28121	45	28056
42	28083	42	28127	43	28155	45	28059
42	28084	42	28135	44	28069	45	28103
42	28085	42	28136	44	28070	45	28109

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(731)	(111)	(210)
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз	28027	МК/Т/2016/0120
Ризванче Јасин	28033	МК/Т/2018/0692
BGP Products Switzerland GmbH	28111	МК/Т/2018/1049
British American Tobacco (Brands) Limited	28117	МК/Т/2018/1075
British American Tobacco (Brands) Limited,	28116	МК/Т/2018/1076
British American Tobacco (Brands) Limited,	28138	МК/Т/2018/1077
Alibaba Group Holding Limited	28147	МК/Т/2018/1080
Alibaba Group Holding Limited	28103	МК/Т/2018/1081
Alibaba Group Holding Limited	28109	МК/Т/2018/1082
Alibaba Group Holding Limited	28135	МК/Т/2018/1084
ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ	28028	МК/Т/2018/1120
ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ	28036	МК/Т/2018/1121
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.	28139	МК/Т/2018/1128
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импортер Скопје	28163	МК/Т/2018/1156
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импортер Скопје	28162	МК/Т/2018/1157
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импортер Скопје	28161	МК/Т/2018/1158
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импортер Скопје	28155	МК/Т/2018/1159
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт импортер Скопје	28110	МК/Т/2018/1160
Pierre Balmain S.A.S.	28137	МК/Т/2018/1294
Brand Management Group Ltd	28115	МК/Т/2018/1302



Бобан Петровски	28037	МК/Т/2018/1304
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	28029	МК/Т/2018/1318
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	28032	МК/Т/2018/1319
ТДВИЛ ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ	28031	МК/Т/2018/1320
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28168	МК/Т/2019/0002
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28169	МК/Т/2019/0003
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28171	МК/Т/2019/0004
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28172	МК/Т/2019/0005
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28173	МК/Т/2019/0006
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28174	МК/Т/2019/0007
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28175	МК/Т/2019/0008
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28170	МК/Т/2019/0009
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28176	МК/Т/2019/0010
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28177	МК/Т/2019/0011
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	28178	МК/Т/2019/0012
DELAMODE GROUP LIMITED	28108	МК/Т/2019/0026
Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28104	МК/Т/2019/0031
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd	28105	МК/Т/2019/0037
Lidl Stiftung & Co. KG	28166	МК/Т/2019/0038
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.	28107	МК/Т/2019/0039
Amouage SAOC	28106	МК/Т/2019/0045
Lidl Stiftung & Co. KG	28167	МК/Т/2019/0051
Unifi, Inc.	28165	МК/Т/2019/0058
Друштво за сточарство, производство и трговија ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО	28035	МК/Т/2019/0136
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип	28034	МК/Т/2019/0285
Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ доо експорт-импорт	28030	МК/Т/2019/0325
Стопанско друштво за производство на чоколади, бонбони и пецива „ПИОНИР“ ДОО Белград	28118	МК/Т/2019/0407
Intercontinental Great Brands LLC	28119	МК/Т/2019/0415
Друштво за угостителство, трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО ДОО	28120	МК/Т/2019/0429



увоз-извоз Скопје		
Сања Велкова - Сабато	28121	МК/Т/2019/0446
Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28122	МК/Т/2019/0463
Ел Дорадо 05 ДОО	28134	МК/Т/2019/0476
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.	28048	МК/Т/2019/0493
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.	28049	МК/Т/2019/0494
Таневски Борис	28097	МК/Т/2019/0537
Таневски Борис	28098	МК/Т/2019/0538
Таневски Борис	28099	МК/Т/2019/0539
Таневски Борис	28100	МК/Т/2019/0540
Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје	28095	МК/Т/2019/0542
Друштво за производство, трговија, консалтинг и сервисирање ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје	28096	МК/Т/2019/0543
Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје	28056	МК/Т/2019/0547
Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје	28055	МК/Т/2019/0548
Sulphur Mills Limited	28062	МК/Т/2019/0549
СТОКОМАК ДОО	28091	МК/Т/2019/0550
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	28080	МК/Т/2019/0551
Христо Китаноски	28081	МК/Т/2019/0552
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Požarevac	28067	МК/Т/2019/0554
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	28066	МК/Т/2019/0555
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	28065	МК/Т/2019/0556
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	28064	МК/Т/2019/0557
R & A Bailey & Co	28038	МК/Т/2019/0559
Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по стоматолошка протетика Д-Р НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битола	28090	МК/Т/2019/0569
Македонски Бизнис Системи доо Скопје	28053	МК/Т/2019/0606
Walmart Apollo, LLC	28057	МК/Т/2019/0607
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28082	МК/Т/2019/0614
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28083	МК/Т/2019/0615
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28084	МК/Т/2019/0616
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28085	МК/Т/2019/0617
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје	28054	МК/Т/2019/0632
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија	28092	МК/Т/2019/0634
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија	28093	МК/Т/2019/0635
Друштво за производство, промет и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце	28059	МК/Т/2019/0644



ДООЕЛ увоз-извоз Скопје		
БАСОТОВ МАРИН	28112	МК/Т/2019/0652
Друштво за производство, трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш	28039	МК/Т/2019/0660
Друштво за производство, трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш	28040	МК/Т/2019/0661
Златевски Љубиша	28052	МК/Т/2019/0667
Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	28075	МК/Т/2019/0682
Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	28074	МК/Т/2019/0683
Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	28073	МК/Т/2019/0684
Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	28136	МК/Т/2019/0685
Небојша Златевски	28068	МК/Т/2019/0691
Vanja Komerc Bekament DOO	28113	МК/Т/2019/0698
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28140	МК/Т/2019/0700
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28141	МК/Т/2019/0701
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28142	МК/Т/2019/0702
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28143	МК/Т/2019/0703
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28144	МК/Т/2019/0704
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28145	МК/Т/2019/0705
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28146	МК/Т/2019/0706
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28148	МК/Т/2019/0707
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28149	МК/Т/2019/0708
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28150	МК/Т/2019/0709
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28151	МК/Т/2019/0710
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28152	МК/Т/2019/0711
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28153	МК/Т/2019/0712
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28154	МК/Т/2019/0713
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28156	МК/Т/2019/0714
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28157	МК/Т/2019/0715
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28158	МК/Т/2019/0716
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28159	МК/Т/2019/0717
Б.Б.Ф. КОМПАНИ-ЛТД Скопје	28160	МК/Т/2019/0718
МЕГАОМ ДООЕЛ	28101	МК/Т/2019/0727
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	28041	МК/Т/2019/0728
ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Скопје	28102	МК/Т/2019/0731
АНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје	28094	МК/Т/2019/0732
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.	28076	МК/Т/2019/0734
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.	28077	МК/Т/2019/0735



DuPont Agricultura Caribe Industries, Ltd	28042	МК/Т/2019/0751
Д.П.Т.Т.ТУ. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	28114	МК/Т/2019/0758
Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје	28043	МК/Т/2019/0759
RA Trupo Holdings LLC	28078	МК/Т/2019/0760
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28046	МК/Т/2019/0774
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје	28044	МК/Т/2019/0781
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје	28045	МК/Т/2019/0782
Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје	28072	МК/Т/2019/0792
Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје	28071	МК/Т/2019/0793
Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје	28070	МК/Т/2019/0794
Друштво за трговија и услуги ХАПА ФАРМ ДООЕЛ Скопје	28069	МК/Т/2019/0795
Изработка и дизајн на филигран ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух Пешевска Скопје	28047	МК/Т/2019/0798
Друштво за производство, трговија и услуги КИМИКО КОМПАНИ ДООЕЛ с.Морoiшта Струга	28079	МК/Т/2019/0802
Alcon Inc.	28050	МК/Т/2019/0822
Lidl Stiftung & Co. KG	28131	МК/Т/2019/0823
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28051	МК/Т/2019/0825
Colgate-Palmolive Company	28123	МК/Т/2019/0826
Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје	28164	МК/Т/2019/0827
INTERTRADE HELLAS A.V.E.E.	28058	МК/Т/2019/0828
Друштво за трговија, маркетинг, промет со недвижности и градежништво БРИК ЕНД МОРТАР ДОО Скопје	28060	МК/Т/2019/0830
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	28124	МК/Т/2019/0831
Аронија здрава храна ДООЕЛ	28125	МК/Т/2019/0832
Qatar Sports Investment	28061	МК/Т/2019/0833
SMS Tobacco Trading	28133	МК/Т/2019/0837
House of Prince A/S	28063	МК/Т/2019/0840
Друштво за трговија и услуги МЕЈФЕР БЈУТИ ДОО Скопје	28126	МК/Т/2019/0841
Toshiba Memory Corporation	28127	МК/Т/2019/0842
Polar Music International AB	28128	МК/Т/2019/0843
Друштво за филмска продукција и маркетинг КИНО ОКО ДООЕЛ Скопје	28086	МК/Т/2019/0846
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	28087	МК/Т/2019/0847
Pestova sh.p.k.	28088	МК/Т/2019/0849
Pestova sh.p.k.	28089	МК/Т/2019/0850
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28129	МК/Т/2019/0854
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28130	МК/Т/2019/0855



Lidl Stiftung & Co. KG	28132	MK/T/2019/0860
------------------------	-------	----------------



ПРЕНОС

(111) 3618

(732) Transform SR Brands, LLC, US

(111) 4848

(732) Fortune Media IP Limited 812 Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

(111) 5333

(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

(111) 5356

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 1853

(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

(111) 4543

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 4544

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 4545

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 2243

(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

(111) 6929

(732) Guildan Branded Apparel SRL Newton, Christ Church, BB17047, BB

(111) 9312

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 9488

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 8705

(732) Aptiv Technologies Limited Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

(111) 8705

(732) Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael, BB

(111) 8705

(732) Delphi International Operations Luxembourg S.a.r.L. Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, G.D. of Luxembourg, LU

(111) 9018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 9493

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK



(111) 9500
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 9847
(732) Transform SR Brands, LLC, US

(111) 10032
(732) Transform SR Brands, LLC, US

(111) 10376
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 12099
(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 11678
(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 12899
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 14557
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 13173

(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 13426
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 14718
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 13695
(732) COTT BEVERAGES LLC 1001 10th
Avenue, Columbus, Georgia 31901, US

(111) 15340
(732) Candy Plus, a.s. Vinohradská 343/6,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, CZ

(111) 16468
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, GB

(111) 15891
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 17110
(732) Fox Media LLC 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UK

(111) 17539
(732) SUN LABORATORIES FZE Saif Plus
R-5-30/B, P.O. Box 7818, SHJ, AE

(111) 17592
(732) Maelor Laboratories Limited
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK

(111) 17590



(732) Maelor Laboratories Limited
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK

(111) 20841

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 19378

(732) Трговско друштво за
производство, трговија и услуги
ФИТОФАРМ ДОО увоз-извоз Скопје ул.
Качанички пат бр. 156,, 1000, Скопје, МК

(111) 21673

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 21794

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 27797

(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
AG Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg,
CH

(111) 25567

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 27332

(732) Арменд Салиху and Бујар Мурати
ул. Вуковарска бр. 5/2-14, 1000, Скопје,
МК and ул. Крсте Асенов бр. 2А/1-35,
1000, Скопје, МК

ПРОМЕНИ

(111) 1867

(732) JT International S.A. Rue Kazem-
Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

(111) 4848

(732) TI Gotham Inc. 1716 Locust Street,
Des Moines, Iowa 5030, US

(111) 6236

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 1633

(732) Nissan Chemical Corporation 5-1,
Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(111) 4405

(732) ŽITO prehrambena industrija d.o.o .
Šmartinska cesta 154, 1000, Ljubljana, SI

(111) 2155

(732) Paws, Incorporated 1515 Broadway,
New York NY 10036, US



(111) 4499

(732) CARGOTEC PATENTER AB c/o
Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422
Kista, SE

(111) 5905

(732) Brown-Forman Distillery, Inc. a
Delaware corporation 2921 Dixie Highway,
Shively, Kentucky 40216, US

(111) 2243

(732) COTT BEVERAGES INC 5519 W.
Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-
8016, US

(111) 2452

(732) Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

(111) 2452

(732) Coty Germany GmbH, a German
Company Berliner Allee 65, 64295
Darmstadt, DE

(111) 2913

(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDING, LLC 7100
Corporate Drive, Plano TX, 75024, US

(111) 6925

(732) BlackBerry Limited 2200 University
Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

(111) 6924

(732) BlackBerry Limited 2200 University
Avenue East, Waterloo N2K 0A7, Ontario,
CA

(111) 9465

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 9466

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 8510

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 9305

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300
Vantaa, FI

(111) 9306

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300
Vantaa, FI

(111) 9312

(732) Приватна здравствена установа-
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 9488

(732) Приватна здравствена установа-
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 8290

(732) Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8291

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8292

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8293

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8294

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8295

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8296

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8506

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8462

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8461

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8507

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8508

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8460

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8505

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8504

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8503

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8502

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 9566

(732) **Здружение Центар за едукација и
предприемништво МОЖНОСТИ Скопје**
Бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје, МК

(111) 9687

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 9840

(732) **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**
Kisikli Mah. Ferah Cad. No: 1 Üsküdar,
Büyükcamlıca, Istanbul, TR

(111) 8840

(732) **COMPAGNIE GENERALE DES**
ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place
des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-
Ferrand, FR

(111) 8993

(732) **INSTITUT PASTEUR** 25-28, rue du
Docteur Roux, 75015 PARIS, FR

(111) 9595

(732) **WYBOROWA S.A. UL. Janikowska**
23, 61-070 Poznań, PL

(111) 9196

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 10376

(732) **Приватна здравствена установа-**
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 10544

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 10545

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 10947

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 11313

(732) **Друштво за трговија и услуги СИС**
ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, МК

(111) 11698

(732) **Друштво за трговија и услуги СИС**
ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, МК

(111) 12418

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 12899

(732) **Приватна здравствена установа-**
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 14557

(732) **Приватна здравствена установа-**
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 13299

(732) **Genzyme Corporation** 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 13474**(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 13691****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 13693****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 13758****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 14010****(732) Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd. 3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP****(111) 14011****(732) Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd. 3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP****(111) 14157****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 14154****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 15411****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 15410****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 15408****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 17600****(732) Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО экспорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 1000, Скопје, МК****(111) 15554****(732) Друштво за производство, трговијс и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 254, 1000, Скопје, МК****(111) 15504****(732) Друштво за производство, трговијс и услуги КОЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 254, 1000, Скопје, МК****(111) 16130****(732) Djordans Ltd. Knyaz Bogoridi 1, 4000, Plovdiv, BG****(111) 16463****(732) Друштво за компјутерски услуги и производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје**



ул. Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, локал 24, ДЕ
142, 1000, Скопје, МК

(111) 16762

(732) Друштво за транспорт и туризам
ПИЛОТ ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб,
Скопје, МК

(111) 18731

(732) Друштво за трговија и услуги СИС
ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, МК

(111) 17592

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
The Office Village; Sandpiper Court
Chester Business Park; Chester CH4 9QZ,
UK

(111) 17590

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
The Office Village; Sandpiper Court
Chester Business Park; Chester CH4 9QZ,
UK

(111) 17483

(732) ADAMA AGAN Ltd. Northern
Industrial Zone, P. O. Box 262, Ashdod
77120, Israel, IL

(111) 17867

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 17866

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 18995

(732) Друштво за трговија и услуги СИС
ХОСПИТАЛ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански Одреди бр. А-3/1, МК

(111) 17730

(732) Fresenius Kabi AG Else-Kröner-Str.
1, 61352 Bad Homburg, DE

(111) 18062

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 17936

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
CA 92705, US

(111) 18447

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 18446

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 18445

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 18707

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 18836

(732) Трговско радиодифузно друштво
24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип ул. Железничка
бр. 12, Штип, МК



(111) 20157

(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ТЕМОВ КРАФТ ДООЕЛ
Скопје
ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
МК

(111) 20154

(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ТЕМОВ КРАФТ ДООЕЛ
Скопје
ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, Скопје,
МК

(111) 19104

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 19103

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 20841

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, МК

(111) 19544

(732) Bora Creations S.L. 11, Calle
Velázquez (Pto. de Andratx), 07150
Andratx, Belears, ES

(111) 19924

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 20260

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 20311

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 20683

(732) Brüttsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, CH

(111) 21225

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 23290

(732) Genzyme Corporation 50 Binney
Street Cambridge, Massachusetts 02142,
US

(111) 21673

(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.
156, 1000, Скопје, МК

(111) 21851

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21852

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21853

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21856

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

**(111) 21860****(732) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, US****(111) 21861****(732) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, US****(111) 21862****(732) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, US****(111) 22778****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 22177****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 24772****(732) БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје ул. Скупи бр. 57, 1000, Скопје, МК****(111) 24791****(732) БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје ул. Скупи бр. 57, 1000, Скопје, МК****(111) 25781****(732) Genzyme Corporation 50 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, US****(111) 25056****(732) Bioverativ Therapeutics Inc 225 Second Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, US****(111) 25208****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 27484****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 25489****(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US****(111) 26290****(732) "EA TOBACCO SHPK" Rruga Ismail Qemali Tirane shk2, Ap 2, Hyrja 2, Tirane, AL**



ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **21207** МК/Т/ 2012/1248

(111) **22286** МК/Т/ 2013/526

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) **27431** МК/Т/ 2018/1165

СПОЈУВАЊЕ

(111) **4405**

(732) **ŽITO** prehrambena industrija d.d. Šmartinska cesta 154, 1000, Ljubljana, SI

(111) **2452**

(732) **HFC Prestige International Germany GmbH** Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE

ОБНОВУВАЊА

(111) **3851**

(186) 10/05/2030

(111) **3978**

(186) 16/01/2030

(111) **4022**

(186) 14/04/2030

(111) **4023**

(186) 14/04/2030

(111) **3378**

(186) 21/03/2030

(111) **3379**

(186) 21/03/2030

(111) **3380**

(186) 21/03/2030



(111) 3150	(186) 21/03/2030
(111) 1867	(186) 18/12/2030
(111) 1438	(186) 20/09/2030
(111) 1448	(186) 20/09/2030
(111) 1472	(186) 20/09/2030
(111) 1477	(186) 04/01/2030
(111) 4031	(186) 11/07/2030
(111) 4032	(186) 11/07/2030
(111) 4033	(186) 11/07/2030
(111) 4034	(186) 11/07/2030
(111) 4038	(186) 28/12/2029
(111) 4050	(186) 07/09/2030
(111) 4857	(186) 23/01/2030
(111) 4952	(186) 06/04/2030
(111) 4879	(186) 23/03/2030
(111) 5043	(186) 20/02/2030
(111) 4076	(186) 25/12/2029
(111) 1898	(186) 28/12/2029
(111) 4103	(186) 27/06/2028
(111) 4111	(186) 22/01/2030
(111) 4115	(186) 23/01/2030
(111) 3341	(186) 16/05/2030
(111) 3481	(186) 30/01/2030
(111) 2013	(186) 12/12/2029
(111) 2022	(186) 20/06/2028
(111) 2996	(186) 15/05/2030
(111) 2997	(186) 15/05/2030
(111) 3453	(186) 02/02/2030
(111) 3454	(186) 15/02/2030
(111) 1698	(186) 01/11/2028
(111) 1714	(186) 01/11/2028
(111) 3254	(186) 27/06/2028
(111) 2061	(186) 13/11/2029
(111) 2062	(186) 13/11/2029
(111) 4405	(186) 21/12/2029
(111) 1755	(186) 02/02/2030



(111) 1758	(186) 22/01/2030
(111) 1776	(186) 22/01/2030
(111) 1844	(186) 07/02/2030
(111) 1846	(186) 07/02/2030
(111) 2155	(186) 28/03/2030
(111) 4499	(186) 05/12/2028
(111) 1351	(186) 22/07/2030
(111) 1353	(186) 22/07/2030
(111) 1356	(186) 14/10/2028
(111) 1371	(186) 22/07/2030
(111) 3210	(186) 23/01/2030
(111) 3225	(186) 22/01/2030
(111) 4542	(186) 23/01/2030
(111) 4543	(186) 24/11/2028
(111) 4551	(186) 19/01/2030
(111) 4552	(186) 19/01/2030
(111) 2201	(186) 15/03/2030
(111) 2670	(186) 22/01/2030
(111) 2763	(186) 25/12/2030
(111) 6403	(186) 15/12/2029
(111) 2913	(186) 20/12/2029
(111) 6470	(186) 02/02/2028
(111) 8944	(186) 02/02/2028
(111) 8942	(186) 02/02/2028
(111) 8941	(186) 02/02/2028
(111) 8943	(186) 02/02/2028
(111) 8945	(186) 02/02/2028
(111) 9331	(186) 19/03/2028
(111) 9328	(186) 10/04/2028
(111) 8055	(186) 07/05/2028
(111) 9472	(186) 28/05/2028
(111) 8563	(186) 29/05/2028
(111) 8570	(186) 05/06/2028
(111) 8121	(186) 18/06/2028
(111) 8877	(186) 29/07/2028
(111) 9358	(186) 27/10/2028



(111) 9305	(186) 21/12/2028
(111) 9306	(186) 21/12/2028
(111) 9312	(186) 29/12/2028
(111) 9488	(186) 29/12/2028
(111) 8290	(186) 28/01/2029
(111) 8291	(186) 28/01/2029
(111) 8292	(186) 28/01/2029
(111) 8293	(186) 28/01/2029
(111) 8294	(186) 28/01/2029
(111) 8295	(186) 28/01/2029
(111) 8296	(186) 28/01/2029
(111) 8506	(186) 08/02/2029
(111) 8462	(186) 08/02/2029
(111) 8461	(186) 08/02/2029
(111) 8507	(186) 08/02/2029
(111) 8508	(186) 08/02/2029
(111) 8460	(186) 08/02/2029
(111) 8505	(186) 08/02/2029
(111) 8504	(186) 08/02/2029
(111) 8503	(186) 08/02/2029
(111) 8502	(186) 08/02/2029
(111) 9355	(186) 11/02/2029
(111) 9566	(186) 15/02/2029
(111) 9687	(186) 09/03/2029
(111) 9840	(186) 09/03/2029
(111) 8974	(186) 12/11/2029
(111) 9018	(186) 18/11/2029
(111) 9016	(186) 18/11/2029
(111) 8814	(186) 01/12/2029
(111) 8699	(186) 14/12/2029
(111) 8692	(186) 14/12/2029
(111) 9480	(186) 14/12/2029
(111) 8244	(186) 14/12/2029
(111) 8240	(186) 14/12/2029
(111) 8908	(186) 14/12/2029
(111) 8872	(186) 15/12/2029



(111) 8970	(186) 16/12/2029
(111) 8996	(186) 20/12/2029
(111) 8840	(186) 30/12/2029
(111) 8888	(186) 13/01/2030
(111) 8989	(186) 13/01/2030
(111) 8993	(186) 24/01/2030
(111) 8876	(186) 24/01/2030
(111) 9220	(186) 24/01/2030
(111) 8980	(186) 24/01/2040
(111) 9876	(186) 28/01/2030
(111) 9199	(186) 03/02/2030
(111) 9514	(186) 03/02/2030
(111) 9196	(186) 07/02/2030
(111) 9211	(186) 07/02/2030
(111) 9119	(186) 09/02/2030
(111) 9726	(186) 10/02/2030
(111) 9031	(186) 16/02/2030
(111) 9202	(186) 24/02/2030
(111) 9603	(186) 28/02/2030
(111) 9604	(186) 28/02/2030
(111) 9612	(186) 15/03/2030
(111) 9543	(186) 17/03/2030
(111) 10046	(186) 17/03/2030
(111) 9555	(186) 27/03/2030
(111) 9618	(186) 27/03/2030
(111) 9502	(186) 06/04/2030
(111) 9665	(186) 09/05/2030
(111) 10126	(186) 11/05/2030
(111) 9675	(186) 17/05/2030
(111) 9695	(186) 24/05/2030
(111) 9723	(186) 25/05/2030
(111) 9768	(186) 04/09/2030
(111) 9851	(186) 28/09/2030
(111) 10178	(186) 30/10/2030
(111) 10279	(186) 28/11/2030
(111) 15340	(186) 06/09/2027



(111) 17600	(186) 13/03/2028
(111) 15789	(186) 14/03/2028
(111) 15554	(186) 01/04/2028
(111) 16396	(186) 15/04/2028
(111) 15504	(186) 21/04/2028
(111) 15825	(186) 07/05/2028
(111) 18462	(186) 08/05/2028
(111) 18461	(186) 08/05/2028
(111) 15819	(186) 21/05/2028
(111) 15923	(186) 26/05/2028
(111) 16130	(186) 25/06/2028
(111) 16180	(186) 04/07/2028
(111) 16181	(186) 04/07/2028
(111) 16214	(186) 30/07/2028
(111) 16218	(186) 30/07/2028
(111) 16222	(186) 30/07/2028
(111) 16221	(186) 30/07/2028
(111) 16220	(186) 30/07/2028
(111) 16680	(186) 15/08/2028
(111) 16463	(186) 02/09/2028
(111) 15891	(186) 10/09/2028
(111) 16762	(186) 25/09/2028
(111) 17067	(186) 06/04/2029
(111) 17539	(186) 27/08/2029
(111) 17596	(186) 23/09/2029
(111) 17858	(186) 13/10/2029
(111) 17483	(186) 22/10/2029
(111) 17867	(186) 27/10/2029
(111) 17866	(186) 27/10/2029
(111) 20075	(186) 28/10/2029
(111) 17883	(186) 28/10/2029
(111) 17882	(186) 28/10/2029
(111) 18995	(186) 28/10/2029
(111) 17881	(186) 28/10/2029
(111) 17880	(186) 28/10/2029
(111) 17571	(186) 30/10/2029



(111) 17143	(186) 03/11/2029
(111) 17589	(186) 05/11/2029
(111) 17508	(186) 18/11/2029
(111) 17510	(186) 18/11/2029
(111) 19039	(186) 20/11/2029
(111) 19044	(186) 24/11/2029
(111) 18124	(186) 27/11/2029
(111) 18125	(186) 27/11/2029
(111) 17572	(186) 30/11/2029
(111) 17923	(186) 04/12/2029
(111) 17830	(186) 07/12/2029
(111) 17799	(186) 16/12/2029
(111) 17593	(186) 18/12/2029
(111) 17567	(186) 18/12/2029
(111) 17893	(186) 25/12/2029
(111) 18907	(186) 31/12/2029
(111) 18883	(186) 31/12/2029
(111) 19234	(186) 31/12/2029
(111) 18885	(186) 31/12/2029
(111) 18935	(186) 31/12/2029
(111) 18881	(186) 31/12/2029
(111) 18882	(186) 31/12/2029
(111) 17588	(186) 12/01/2030
(111) 17730	(186) 20/01/2030
(111) 17798	(186) 20/01/2030
(111) 17797	(186) 20/01/2030
(111) 18020	(186) 26/01/2030
(111) 18022	(186) 26/01/2030
(111) 18027	(186) 26/01/2030
(111) 18028	(186) 26/01/2030
(111) 18252	(186) 27/01/2030
(111) 19679	(186) 28/01/2030
(111) 18139	(186) 29/01/2030
(111) 18025	(186) 03/02/2030
(111) 17786	(186) 10/02/2030
(111) 17785	(186) 10/02/2030



(111) 17712	(186) 16/02/2030
(111) 17856	(186) 19/02/2030
(111) 17857	(186) 19/02/2030
(111) 17855	(186) 22/02/2030
(111) 18032	(186) 23/02/2030
(111) 17849	(186) 08/03/2030
(111) 17951	(186) 22/03/2030
(111) 18002	(186) 08/04/2030
(111) 17936	(186) 12/04/2030
(111) 18041	(186) 13/04/2030
(111) 18045	(186) 16/04/2030
(111) 18254	(186) 20/04/2030
(111) 18154	(186) 20/04/2030
(111) 18155	(186) 20/04/2030
(111) 18156	(186) 20/04/2030
(111) 18157	(186) 20/04/2030
(111) 18158	(186) 20/04/2030
(111) 18048	(186) 22/04/2030
(111) 17983	(186) 07/05/2030
(111) 18491	(186) 21/06/2030
(111) 18315	(186) 30/06/2030
(111) 18719	(186) 16/07/2030
(111) 18378	(186) 20/07/2030
(111) 18339	(186) 29/07/2030
(111) 18337	(186) 29/07/2030
(111) 18575	(186) 10/08/2030
(111) 18573	(186) 10/08/2030
(111) 18574	(186) 10/08/2030
(111) 18649	(186) 02/09/2030
(111) 18853	(186) 27/10/2030
(111) 18888	(186) 29/10/2030
(111) 18887	(186) 29/10/2030
(111) 18833	(186) 03/12/2030
(111) 18836	(186) 07/12/2030
(111) 18793	(186) 17/12/2030
(111) 18794	(186) 17/12/2030



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2019/28**

(45) 31/01/2020

(22) 29/10/2019

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални


(30) 29/701,007 07/08/2019 US


(72) Maxwell Joseph PETRIE; Robert Anthony EGNATCHIK and Joshua Noah Sussman HIATT


(73) **Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US**


(74) Тоневски Драган, адвокат бул. Кочо Рацин бр. 14/4-13 1000 Скопје

(51) 01-01

(54) **"БИСКВИТИ"**







(21) ID **2019/30**

(45) 31/01/2020


(22) 26/11/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ

(73) **АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ** Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, МК

(51) 23-04

(54) **МЕХАНИЗАМ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНИОТ ВОЗДУХ**

(21) ID **2019/31**

(45) 31/01/2020

(22) 06/12/2019


(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални


(72) Горан Ангеловски

(73) **Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје

(51) 15-02

(54) **"РУДНИЧКА ПУМПА"**



(21) ID **2019/32**

(45) 31/01/2020

(22) 06/12/2019

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(72) Горан Ангеловски


(73) **Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје

(51) 15-02

(54) **"ОБЛОГА ЗА РУДНИЧКИ ПУМПИ"**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
01-01	МК/И/ 2019/28
23-04	МК/И/ 2019/30
15-02	МК/И/ 2019/31
15-02	МК/И/ 2019/32

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US	МК/И/ 2019/28
АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, МК	МК/И/ 2019/30
Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/31
Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/32

ПРОМЕНИ

175. Борко Бајалски, адвокат

ул. Ристо Шишков бр. 38/1-1

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 02 3151-454

факс. 02 3151-886

e-mail: info@bajalski.com